


ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ




ГЛАСНИК

Скопје
Год. 2018 бр.7
31 Јули 2018

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потекло од производитите

Лиценци

Застапување

Скопје

Год. 2018 бр.7


31 Јули 2018

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	KZ - Казакстан	RS - Србија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LA - Лаос	RU - Руска Федерација
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LB - Либан	RW - Руанда
AG - Антика и Барбуда	ER - Еритреја	LC - Света Луција	SA - Саудиска Арабија
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LI - Лихтенштајн	SB - Соломонски Острови
AL - Албанија	ET - Етиопија	LK - Шри Ланка	SC - Сејшелски Острови
AM - Ерменија	FI - Финска	LR - Либерија	SD - Судан
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LS - Лесото	SE - Шведска
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LT - Литванија	SG - Сингапур
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LU - Луксембург	SH - Света Елена
AT - Австрија	FR - Франција	LV - Латвија	SI - Словенија
AU - Австралија	GA - Габон	LY - Либија	SK - Словачка
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MA - Мароко	SL - Сиера Леоне
AZ - Азербејџан	GD - Гранада	MC - Монако	SM - Сан Марино
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MD - Молдавија	SN - Сенегал
BB - Барбадос	GH - Гана	ME - Црна Гора	SO - Сомлија
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	MG - Мадагаскар	SR - Суринам
BE - Велгија	GL - Гренланд	MK - Македонија	ST - Сао Томе и Принципе
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	ML - Мали	SV - Салвадор
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MM - Бурма	SY - Сирија
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MN - Монголија	SZ - Свазиланд
BI - Бурунди	GR - Грција	MO - Макао	TC - Турки
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MP - Северни Маријански Острови	TD - Чад
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MR - Мавританија	TG - Того
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MS - Монсерато	TH - Тајланд
BO - Боливија	GY - Гвајана	MT - Малта	TJ - Таџикистан
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MU - Маурициус	TM - Туркменија
BS - Бахами	HN - Хондурас	MV - Малдиви	TN - Тунис
BT - Бутан	HR - Хрватска	MW - Малави	TO - Тонга
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MX - Мексико	TP - Источни Тимор
BW - Боцвана	HU - Унгарија	MY - Малезија	TR - Турција
BY - Белорусија	ID - Индонезија	MZ - Мозамбик	TT - Тринидад и Тобаго
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NA - Намибија	TV - Тувалу
CG - Конго	IL - Израел	NE - Нигер	TW - Тајван
CH - Швајцарија	IN - Индија	NG - Нигерија	TZ - Танзанија
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NI - Никарагва	UA - Украина
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NL - Холандија	UG - Уганда
CL - Чиле	IS - Исланд	NO - Норвешка	US - Соединети Американски Држави
CM - Камерун	IT - Италија	NP - Непал	UY - Уругвај
CN - Кина	JM - Јамајка	NR - Неру	UZ - Узбекистан
CO - Колумбија	JO - Јордан	NZ - Нов Зеланд	VA - Ватикан
CR - Костарика	JP - Јапонија	OM - Оман	VC - Св. Винсент и Гренадин
CU - Куба	KE - Кенија	PA - Панама	VE - Венецуела
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PE - Перу	VG - Британски Девствени Острови
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PG - Нова Гвинеа	VN - Виетнам
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PH - Филипини	VU - Вануату
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PK - Пакистан	WS - Самоа
DJ - Џибути	KN - Св. Китис и Невис	PL - Полска	YE - Јемен
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореја	PR - Порторико	YU - Југославија
DM - Доминика	KR - Република Кореја	PT - Португалија	ZA - Јужноафричка Република
DO - Доминиканска Република	KW - Кувajt	PY - Парагвај	ZM - Замбија
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	QA - Катар	ZR - Заир
EC - Еквадор		RO - Романија	ZW - Зимбабве

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AR	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Завод на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO)
EP	- Европска Патентна Организација (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GS	- Кооперативен совет на арапски земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

Год. 2018 бр.7, 31 Јули 2018

©2018

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

месечник

за издавачот

САФЕТ ЕМРУЛИ, директор

уредувачкти одбор

НАТАША ЗДРАВКОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

компјутерска и графичка обработка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

адреса на издавачот

11 Октомври бр.25, Скопје

тел: +389 2 3103 601 (641)

факс: +389 2 3137 149

e-mail: info@ippo.gov.mk

web страна: www.ippo.gov.mk

Гласник

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.



СОДРЖИНА

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост

..... 1

ПАТЕНТИ

..... 2 – 138

Национални патенти

..... 4 – 18

ПРЕГЛЕДИ

..... 19 – 20

Промени, Пренос итн.

..... 21 – 22

Меѓународни патенти

..... 23 – 129

ПРЕГЛЕДИ

..... 130 – 138

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... 139 – 288

Пријави на Трговски Марки

..... 139 – 178

ПРЕГЛЕДИ

..... 179 – 181

Решенија на Трговски Марки

..... 182 – 278

ПРЕГЛЕДИ

..... 279 – 285

Промени, Пренос, Обновувања

..... 286 – 288

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

..... 289 – 398

Пријави на Индустриски дизајн

..... 289 – 297

ПРЕГЛЕДИ

..... 298



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду–стриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индустрииска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност.

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите. Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање. Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови.

(11) Регистарски број на документот

(13) Вид на документот:

А-патент А1-патент со доказ

А2-дополнителен патент

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања

(21) Број на пријавата

(22) Датум на поднесувањето

(23) Дата на изложбено или саемско првенство

(30) Право на првенство: датум држава број

(45) Дата на објавување

(45) Објава на првичните патентни барања

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(54) Назив на пронајдокот

(56) Цитирани документи

(57) Апстракт или патентно барање



- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - SU број на пријавата година ех - YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data

(51) **E 04G 17/16, G 06F 3/00**

(11) **8387**

(13) A

(21) **2016/149**

(22) 16/03/2016

(45) 31/07/2018

(30) 2015108650888 01/12/2015 CN

(73) **Yiwu City Jipu Stationery Co., Ltd**

**No. 5 Wufan Road Shangxi Town, Yiwu City,
Zhejiang, CN**

(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

(72) Hanbo Fan

(54) **КОМПОНЕНТА ЗА ЕДИНИЦА НА
КОМПЈУТЕРСКИ ЕКРАН СО
ИНДИКАТОРНА СВЕТИЛКА**

(51) **G 09F 13/00, G 09F 11/00**

(11) **8389**

(13) A

(21) **2016/150**

(22) 16/03/2016

(45) 31/07/2018

(30) 2015103220633 12/06/2015 CN

(73) **Yiwu City Jipu Stationery Co., Ltd**

**No. 5 Wufan Road Shangxi Town, Yiwu City,
Zhejiang, CN**

(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

(72) Hanbo Fan

(54) **УРЕД ЗА ИНСТАЛАЦИЈА НА ТАБЛИ
ЗА РЕКЛАМА ВО ФОРМА НА У
ИНФРАЦРВЕН СЕНЗОР**

(57) Уредот со табла за рекламирање со
инфрацрвен сензор содржи табла за

рекламирање со носечка рамка и вграден
дел кој е цврсто поставен во сидот. Предната
страна од таблата за рекламирање и
рамката за подршка се користи за
поставување на таблата за рекламирање и е
шуплива во внатрешноста. Таблата за
блокирање е цврсто поставена во шуплината
и се користи да ја ограничи позицијата на
еластичниот фиксен столб на задната страна
која е поставена на плоча со лизгање во
таблата за рекламирање и рамката за
подршка. Горната притисна пружина е
поставена во празнината, која се користи за
притискање на еластичниот фиксен столб
кон таблата за блокирање за да го доведе во
повлешена позиција.

(51) **G 06F 1/00**(11) **8390**(21) **2016/164**

(13) A

(22) 21/03/2016

(45) 31/07/2018

(30) 2016101172593 02/03/2016 CN

(73) **Xiangpai (Xiamen) E-Business Co., Ltd**
F2 Fuxiang Road Xindian Town, Xiangan
District Xiamen, Fujian,, CN

(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

(72) Nanjing Fan

(54) **УРЕД ЗА АВТО-ЗАКЛУЧУВАЧКИ**
ЛАПТОП КОЈ МОЖЕ САМИОТ ДА ГО
РЕГУЛИРА АГОЛОТ НА ЕКРАНОТ

(57)

(51) **A 47K 10/40**(11) **8381**(21) **2016/310**

(13) A

(22) 16/05/2016

(45) 31/07/2018

(30) TR2013/13357 18/11/2013 TR

(86) 17/11/2014 PCT/TR2014/000435

(87) 21/05/2015 WO2015/072950 A1

(73) **Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve**
Ticaret Anonim Şirketi
Tokmak Köyü Kavak Mevkii Karamürsel
77700 Yalova, TR


(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) ŞİMŞİR, Воѓаџ

(54) **ДИСПАНЗЕР КОЈ СОДРЖИ**
МЕХАНИЗАМ ЗА СТАВАЊЕ И ВАДЕЊЕ НА
ПРОИЗВОДОТ

(57)



Нацрт 1.

(51) **A 47K 10/38**

(11) **8382**

(21) **2016/311**

(30) TR2013/13362 18/11/2013 TR

(86) 17/11/2014 PCT/TR2014/000436

(87) 21/05/2015 WO2015/072951A1

(73) **Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Tokmak Köyü Kavak Mevkii Karamürsel

77700 Yalova, TR

(13) A

(22) 16/05/2016


(45) 31/07/2018

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) ŞİMŞİR, Вођаџ

(54) **ДИСПАНЗЕР КОЈ ОВОЗМОЖУВА ДА
СЕ ВИДИ ПРЕОСТАНАТАТА КОЛИЧИНА НА
ПРОИЗВОДОТ ВО НЕГО**

(57)



Нацрт 1.

(51) **A 47K 10/38**

(11) **8383**

(21) **2016/312**

(30) TR2013/13361 18/11/2013 TR

(86) 17/11/2014 PCT/TR2014/000437

(87) 21/05/2015 WO2015/072952A1

(73) **Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Tokmak Köyü Kavak Mevkii Karamürsel

77700 Yalova, TR

(13) A

(22) 16/05/2016


(45) 31/07/2018

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) ŞİMŞİR, Вођаџ

(54) **ДИСПАНЗЕР КОЈ СОДРЖИ СИСТЕМ
ШТО СПРЕЧУВА ПРОИЗВОДОТ ДА ПАДНЕ
ПРИ НЕГОВОТО ПОСТАВУВАЊЕ**

(57)



(51) **A 47K 10/38**

(11) **8384**

(21) **2016/313**

(30) TR2013/13360 18/11/2013 TR

(86) 17/11/2014 PCT/TR2014/000431

(87) 21/05/2015 WO2015/072946A1

(73) **Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Tokmak Köyü Kavak Mevkii Karamürsel

77700 Yalova, TR

(13) A

(22) 16/05/2016

(45) 31/07/2018


(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) ŞİMŞİR, Вођаџ

(54) **ДИСПЕНЗЕР КОЈ СОДРЖИ
МЕХАНИЗАМ ЗА СТАВАЊЕ НА
ПРОИЗВОДОТ ВО ДИСПАНЗЕРОТ**

(57)



(51) **A 47K 10/38, A 47K 10/32**

(11) **8385**

(13) A

(21) **2016/314**

(22) 16/05/2016

(45) 31/07/2018

(30) TR2013/13364 18/11/2013 TR

(86) 17/11/2014 PCT/R2014/000433

(87) 21/05/2015 WO2015/072948A1

(73) **Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Tokmak Köyü Kavak Mevkii Karamürsel

77700 Yalova, TR

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА


ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) ŞİMŞİR, Воѓаџ

(54) **ДИСПЕНЗЕР КОЈ СОДРЖИ
ИНДИКАТОР НА НИВОТО НА
ПРОИЗВОДОТ**

(57)



(51) **A 47K 10/38**

(11) **8386**

(21) **2016/315**

(30) TR2013/13358 18/11/2013 TR

(86) 17/11/2014 PCT/TR2014/000434

(87) 21/05/2015 WO2015/072949A1

(73) **Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

**Tokmak Köyü Kavak Mevkii Karamürsel
77700 Yalova, TR**

(13) A

(22) 16/05/2016


(45) 31/07/2018

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) BOGAC, Sirmsir

(54) **ДИСПЕНЗЕР КОЈ СЕ СОСТОИ ОД
СИСТЕМ КОЈ ГО ОЛЕСНУВА СТАВАЊЕТО
НА ПРОИЗВОДОТ ОД ХАРТИЈА ВО
ДИСПАНЗЕРОТ**

(57)



Нацрт 1.

(51) **B 21D 1/00**(11) **8343**

(13) A

(21) **2017/310**

(22) 02/05/2017

(45) 31/07/2018

(30) 2017101370601 09/03/2017 CN

(73) **GUANGZHOU CITY KANEN GLASSES CO., LTD****D 24 F2 No. 6, Anxinqian Street, Huangpu District, Guangzhou City, Guangdong Province, CN**


(74) Адвокатско друштво Јоанидис ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(72) Hanjin Fan

(54) **Работен уред за превиткување**

(57) Овој изум опишува уред за обработка на дел со превиткување, кој вклучува манипулативен подвижен дел - алат и основа(постоље) кој се наоѓа на долниот крај од манипулативниот дел назначено со тоа што манипулативниот дел се состои од потисна рачка, горна матрица и подвижна рачка, влезните осовини надолно поставени се фиксно поставени на двата краја од потисната рачка, долната матрица која кореспондира на горната матрица е поставена на горниот дел од постољето, процепот се наоѓа на постољето соодветно

на долниот крај од влезните осовини, клизните жлебови кој симетрично се поставени и од левата и од десната страна се наоѓаат на постољето помеѓу процепите, раздвојниот блок кој е фиксно споен со постољето е поставен помеѓу клизните жлебови, движечкиот жлеб кој минува преку ноуменот на постољето и е поврзан со внатрешната подна површина на долната матрица е поставен на горниот дел од секој лизгачки жлеб, подвижниот блок е поставен во движечкиот жлеб, клизната шуплина е поставена на долната површина од секој клизен жлеб, на внатрешната долна површина од секоја клизна шуплина се наоѓа клизна шина, во секој клизен жлеб се наоѓа клизен столб, помеѓу секој клизен столб и раздвоен блок има оптегната пружина, клизниот отвор се наоѓа на горниот дел од клизниот столб, овој изум има едноставна структура, откако ќе заврши процесот на пресување, уредот може да изврши автоматско вадење на обработениот дел, покрај тоа, производниот трошок за овој изум е мал, а истиот лесно се одржува.



(51) **B 21D 1/00**

(11) **8345**

(13) A

(21) **2017/311**

(22) 02/05/2017

(45) 31/07/2018

(30) 20171013644530 09/03/2017 CN

(73) **GUANGZHOU CITY KANEN GLASSES CO., LTD**

D 24 F2 No. 6, Anxinqian Street, Huangpu District, Guangzhou City, Guangdong Province, CN


(74) Адвокатско друштво Јоанидис ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(72) Hanjin Fan

(54) **Подобрен работен уред за превиткување**

(57) Овој изум опишува подобрен односно усовршен уред за обработка на дел со превиткување, кој вклучува манипулативен подвижен дел - алат и основа(постоље) кој се наоѓа на долниот крај од манипулативниот дел, назначено со тоа што манипулативниот дел се состои од потисна рачка, горна матрица и подвижна рачка, влезните осовини надолно поставени се фиксно поставени на двата краја од потисната рачка, долната матрица која кореспондира на горната матрица е поставена на горниот дел од постољето, процепот се наоѓа на постољето

соодветно на долниот крај од влезните осовини, клизните жлебови кој симетрично се поставени и од левата и од десната страна се наоѓаат на постољето помеѓу процепите, раздвојниот блок кој е фиксно споен со постољето е поставен помеѓу клизните жлебови, движечкиот жлеб кој минува преку ноуменот на постољето и е поврзан со внатрешната подна површина на долната матрица е поставен на горниот дел од секој лизгачки жлеб, подвижниот блок е поставен во движечкиот жлеб, клизната шуплина е поставена на долната површина од секој клизен жлеб, на внатрешната долна површина од секоја клизна шуплина се наоѓа клизна шина, во секој клизен жлеб се наоѓа клизен столб, помеѓу секој клизен столб и раздвоен блок има оптегната пружина, клизниот отвор се наоѓа на горниот дел од клизниот столб, овој изум има едноставна структура, откако ќе заврши процесот на пресување, уредот може да изврши автоматско вадење на обработениот дел, покрај тоа, производниот трошок за овој изум е мал, а истиот лесно се одржува.





(51) **B 21D 1/00**

(11) **8344**

(13) A

(21) **2017/312**

(22) 02/05/2017

(45) 31/07/2018

(30) 20171013644545 09/03/2017 CN

(73) **GUANGZHOU CITY KANEN GLASSES CO., LTD**

D 24 F2 No. 6, Anxinqian Street, Huangpu District, Guangzhou City, Guangdong Province, CN


(74) Адвокатско друштво Јоанидис ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(72) Hanjin Fan

(54) **Нов работен уред за превиткување**

(57) Овој изум опишува нов уред за обработка на дел со превиткување, кој вклучува манипулативен подвижен дел - алат и основа (постоље) кој се наоѓа на долниот крај од манипулативниот дел назначено со тоа што манипулативниот дел се состои од потисна рачка, горна матрица и подвижна рачка, влезните осовини надолно поставени се фиксно поставени на двата краја од потисната рачка, долната матрица која кореспондира на горната матрица е поставена на горниот дел од постољето,

процепот се наоѓа на постољето соодветно на долниот крај од влезните осовини, клизните жлебови кој симетрично се поставени и од левата и од десната страна се наоѓаат на постољето помеѓу процепите, раздвојниот блок кој е фиксно споен со постољето е поставен помеѓу клизните жлебови, движечкиот жлеб кој минува преку ноуменот на постољето и е поврзан со внатрешната подна површина на долната матрица е поставен на горниот дел од секој лизгачки жлеб, подвижниот блок е поставен во движечкиот жлеб, клизната шуплина е поставена на долната површина одсекој клизен жлеб, на внатрешната долна површина од секоја клизна шуплина се наоѓа клизна шина, во секој клизен жлеб се наоѓа клизен столб, помеѓу секој клизен столб и раздвоен блок има оптегната пружина, клизниот отвор се наоѓа на горниот дел од клизниот столб, овој изум има едноставна структура, откако ќе заврши процесот на пресување, уредот може да изврши автоматско вадење на обработениот дел, покрај тоа, производниот трошок за овој изум е мал, а истиот лесно се одржува.



(51) **A 61M 16/00**

(11) **8348**

(13) **A**

(21) **2017/313**

(22) **02/05/2017**

(45) **31/07/2018**

(30) **2016112189827 26/12/2016 CN**

(73) **GUANGZHOU CITY KANEN GLASSES CO., LTD**

D 24 F2 No. 6, Anxinqian Street, Huangpu District, Guangzhou City, Guangdong Province, CN

(74) Адвокатско друштво Јоанидис ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(72) Hanjin Fan

(54) **Нова направа за поправка на шише за кислород**

(57) Овој изум го опишува новиот уред за прицврстување на боца за кислород, кој вклучува прстен за прицврстување (5) на боцата за кислород и вдлабнат канал (2) на ѕидот (1) назначено со тоа што предниот крај на прстенот за прицврстување (5) е зглобно поврзан со блокот за прицврстување (6),

блокирачката шуплина (3) поставена е во вдлабниот канал(2), жлебот за заклучување-блокирање (32) е поставен во шуплината за блокирање (3) наклонот (31) е поставен на задниот крај од жлебот за блокирање (32) лизгачката шуплина (61) е поставена на блокот за прицврстување (6) лизгачките цевчиња (72) се поставени и на предниот и на задниот дел од лизгачката шуплина (61), првата спирала (94) е поставена во лизгачкото цевче (72), првата спирала (94) по пат на триење е во допир со лизгачкото цевче (72), електрифицираната намотка (82) е фиксно поставена помеѓу двете лизгачки цевчиња (72) овој изум има едноставна структура и зафаќа мал простор, покрај тоа, многу едноставно се ракува и е многу згоден за фиксирање односно прицврстување и движење на боцата за кислород со што медицинскиот третман е многу побезбеден.

Attached figures of descriptions




Fig.4




Fig.5



(51) **A 01N 3/00, A 01N 25/00**

(11) **8350**

(13) A

(21) **2017/372**

(22) 25/05/2017

(45) 31/07/2018

(30) П20170372 25/05/2017 МК

(73) **Рудници Бањани АД Скопје**

с. Кучевиште, МК

(72) Олга Рајчиќ

(54) **ПРАШКАСТ ПРОИЗВОД ЗА
ФОЛИЈАРНА ЗАШТИТА И ПРИХРАНА НА
РАСТЕНИЈА**


(57) Прашкастиот производ за фолијарна заштита и прихрана на растенија е составен од нано-микронизиран калциум карбонат со гранулација 0-0,010 мм кој е 100% растворлив во вода и е природно минерално потекло. Овој производ има за цел да обезбеди фолијарна заштита на растенијата, односно да ги заштити листовите од штетници и разни болести.

(51)
 (11) **8349** (13) A
 (21) **2017/387** (22) 29/05/2017
 (45) 31/07/2018
 (30) 2015104853328 10/08/2015 CN
 (73) **WENLING CITY JINPENG COMMODITY CO.,LTD**
No. 28 Z.B Guangming Village, Zeguo Town Wenling City, Zheijang, CN
 (74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
 ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
 (72) Hanjin Fan
 (54) **СОЛАРЕН-ПРИДВИЖУВАН УРЕД ЗА ЛАДЕЊЕ ЗА АРХИТЕКТОНСКА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**
 (57) Уредот за ладење на соларно напојување за архитектонска разводна кутија за електрично напојување вклучува повеќе уреди за ладење чиј гас се снабдува преку цевка за испорака на гас (61) назначено со

тоа што повеќекратните уреди за ладење се одделно поставени во вертикална насока на разводната кутија за електрично напојување, секој разладен уред има самостоен разладен уред (82) и фиксна потпора (100) поставена на двата краја од самостојниот разладен уред (82), а прицврстена на внатрешните сидови (102) од секоја страна на разводната кутија за електрично напојување, отворот за прицврстување на кабел (103) преку кој кабелот за напојување на електрична енергија - струја (1030) минува, е поставен на фиксната потпора (100), самостојниот разладен уред (82) содржи отвор за влезна цевка за гасот (6) и прстенеста шуплина (15) која е поврзана со цевката за довод на гас (61).

Дозвола на копирање, издавање и пренос на ММ/Е/2017/000387 0000 000000 received on 17/07/2017 12:14:32 PK by MPTI-MPTI
 Affected files: MM/Е/2017/000387

Прилогена слика на краткиот опис



Уп. бр. 09-1845/3-2017 П/2017/387 17/07/2017



(51) **C 23G 1/19**(11) **8346**(13) **A**(21) **2017/388**(22) **29/05/2017**(45) **31/07/2018**

(30) 2015104990005 14/08/2015 CN

(73) **WENLING CITY JINPENG COMMODITY CO.,LTD****No. 28 Z.B Guangming Village, Zeguo Town Wenling City, Zheijang, CN**

(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

(72) Hanjin Fan

(54) **УРЕД ЗА ШОК ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОТВОРЕНА ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА СО ВОДИЧ НА ЛИЗГАЧКА ЦЕВКА**


(57)

Уредот за чистење и одржување на надворешна челична конструкција со лизгачки водилка за чистење, кој е отпорен на удари, се користи за чистење и одржување на надворешни челични

конструкции назначено со тоа што надворешната челична конструкција вклучува главен рам (4) од водечкиот лак (2) кој се протега надолжно, и спореден рам (41) кој го потпира главниот рам (4), уредот за чистење и одржување вклучува потпорна рамка (99), цевка за водоснабдување (61) која се потпира на потпорната рамка (99) и е близу до главниот рам (4) и млазницата (62) поврзана со цевката за водоснабдување (61), на горните и долните површини од водечкиот лак (2) се наоѓаат повеќе испакнатини кои се протегаат надолжно, за да се вклопат со периферните жлебови (920, 910) на уредот за чистење и одржување поврзан со горното потпорно тркало (921) и долното потпорно тркало (911).

Доставено на корекции, доколку и преговори ДА 06/05/2017/039922 0003 000000 received at 06/09/2017 10:09:19 PM by 821118073 Affected files 0809/2017/000388

Приложена слика на краткиот опис.



Уп. бр. 09-1848/3-2017 ПУ2017/388 06/09/2017


(51)
 (11) **8347** (13) A
 (21) **2017/389** (22) 29/05/2017
 (45) 31/07/2018
 (30) 2015105166046 21/08/2015 CN
 (73) **WENLING CITY JINPENG COMMODITY CO.,LTD**
No. 28 Z.B Guangming Village, Zeguo Town Wenling City, Zhejiang, CN
 (74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
 ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
 (72) Hanjin Fan
 (54) **УРЕД ЗА СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА СО ФУНКЦИЈА ЗА РЕДУКЦИЈА НА ВИБРАЦИИ**
 (57)

делови еден вертикален столб (121) со две жлебни шини (120), предно тркало (13) и задно тркало (14) кои се движат во двете жлебни шини (120), како и лева инсталациона кутија (22) и десна инсталациона кутија (12) кои се споени со предното тркало (13) и задното тркало (14), а се поставени на двете страни од столбот (121) назначено со тоа што левиот панел со соларни ќелии (24) и десниот панел со соларни ќелии (12) се на товар на левата инсталациона кутија (22) и на десната инсталациона кутија (12) респективно, додека пак левата батерија (23) и десната батерија (25) се поставени во левата инсталациона кутија (22) и десната инсталациона кутија (12) респективно и левата инсталациона кутија (22) и десната инсталациона кутија (12) респективно имаат потпорни рамки (9).


Соларниот енергетски уред со функција за намалување на вибрациите вклучува како

Доставен на Корекции, дознади и пречекани ПА МК/Б/2017/000291 0000 000000 received at 13/07/2018 10:10:22 AM by WENLING CITY
 Affected filing number: 2017/000389

Приложен слики




Слика 1



Слика 2

Ул. Бр. 09-1847/3-2017 П2017/389 13/07/2017



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8A01N3/00	8A01N3/00	8350	A
8A47K10/38	8A47K10/38	8382	A
8A47K10/38	8A47K10/38	8383	A
8G09F11/00	8G09F11/00	8389	A
8A61M16/00	8A61M16/00	8348	A
8A47K10/40	8A47K10/40	8381	A
8B21D1/00	8B21D1/00	8345	A
8A47K10/38	8A47K10/38	8384	A
8A47K10/38	8A47K10/38	8385	A
8A01N25/00	8A01N3/00	8350	A
8B21D1/00	8B21D1/00	8343	A
8G09F13/00	8G09F11/00	8389	A
8G06F1/00	8G06F1/00	8390	A
8B21D1/00	8B21D1/00	8344	A
8A47K10/32	8A47K10/38	8385	A
8C23G1/19	8C23G1/19	8346	A
8A47K10/38	8A47K10/38	8386	A
8E04G17/16	8E04G17/16	8387	A
8G06F3/00	8E04G17/16	8387	A

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
Yiwu City Jipu Stationery Co., Ltd	E 04G 17/16, G 06F 3/00	8387	A
Yiwu City Jipu Stationery Co., Ltd	G 09F 13/00, G 09F 11/00	8389	A
Xiangpai (Xiamen) E-Business Co., Ltd	G 06F 1/00	8390	A
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	A 47K 10/40	8381	A
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	A 47K 10/38	8382	A

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	A 47K 10/38	8383	A
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	A 47K 10/38	8384	A
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	A 47K 10/38, A 47K 10/32	8385	A
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	A 47K 10/38	8386	A
GUANGZHOU CITY KANEN GLASSES CO., LTD	B 21D 1/00	8343	A
GUANGZHOU CITY KANEN GLASSES CO., LTD	B 21D 1/00	8345	A
GUANGZHOU CITY KANEN GLASSES CO., LTD	B 21D 1/00	8344	A
GUANGZHOU CITY KANEN GLASSES CO., LTD	A 61M 16/00	8348	A
Рудници Бањани АД Скопје	A 01N 3/00, A 01N 25/00	8350	A
WENLING CITY JINPENG COMMODITY CO.,LTD		8349	A
WENLING CITY JINPENG COMMODITY CO.,LTD	C 23G 1/19	8346	A
WENLING CITY JINPENG COMMODITY CO.,LTD		8347	A

ПРОМЕНИ

(11) 2636

(73) ADM WILD Europe GmbH & Co. KG
Rudolf-Wild-Str. 107-115 69 214 Eppelheim,,
DE

(11) 5316

(73) Bioverativ Therapeutics Inc.
225 Second Avenue Waltham, MA 02451, US

(11) 6612

(73) Bioverativ Therapeutics Inc.
225 Second Avenue
Waltham, MA 02451, US

(11) 6625

(73) Bioverativ Therapeutics Inc.
225 Second Avenue
Waltham, MA 02451, US

(11) 6814

(73) Bioverativ Therapeutics Inc.
225 Second Avenue
Waltham, MA 02451, US

(11) 6670

(73) Horizon Orphan LLC
150 South Saunders Road Lake Forest, IL
60045, US

ПРЕНОС

(11) 1383

(73) Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Operations Support Group, Ringaskiddy, Co. Cork, IE

(11) 2703

(73) Бошкоска Љубинка
ул."Боца Ивановска" бр.24, Прилеп, МК



(11) **5216**
 (73) **GPCP IP Holdings LLC,**
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, US

СПОЈУВАЊЕ

(11) **7546**
 (73) **Alfasigma S.p.A.**
Viale Sarca n. 223, Milano (MI),, IT

ПРЕСТАНОК

(11) **1038**
 (73) **Societe Le Nickel-SLN**
Pointe Doniambo, 98800 Noumea, NC

(11) **937**
 (73) **Societe Le Nickel-SLN**
Pointe Doniambo 98800 Noumea, NC

(11) **1008**
 (73) **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE

(11) **1096**
 (73) **CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,**
I-43100 Parma, IT

(11) **1137**
 (73) **Aventis Pharma S.A.**
20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony,
FR

(11) **1277**
 (73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje, SE

(11) **1584**
 (73) **SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche**
Riunite S.p.A
Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT

(11) **1650**
 (73) **Takeda GmbH**
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(11) **1800**
 (73) **Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche**
Riunite S.p.A
Viale Shakespeare, 47 00144 Roma, IT

(11) **1742**
 (73) **MATOSSIAN-ROGERS, Arpi**
376 Finchley Road, London, NW3 7AJ, GB

(11) **1857**
 (73) **WARNER-LAMBERT COMPANY LLC**
201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey
07950, US

(11) 1838

(73) UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH
FOUNDATION , INC
623 Boyd Graduate Studies Research Center
Athens, GA 30602-7411, US

(11) 2119

(73) EURO-CELTIQUE S.A.
2, Avenue Charles de Gaulle L-1653
Luxembourg, LU

(11) 2373

(73) Amgen Inc.,
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US

(11) 2323

(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2578

(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje , SE

(11) 2337

(73) YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT
CO. LTD.
Weizmann Institute of Science,Herzel St.,
P.O. Box 95, 76100 Rehovot, IL

(11) 2433

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP.
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New
Jersey 07065, US

(11) 3324

(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(51) **A 61K 47/48**(11) **8440**

(13) T1

(21) **2007/323**

(22) 22/08/2007

(45) 31/12/0001

(30) 142254 02/07/1999 US; 150225 23/08/1999 US; 151548 31/08/1999 US and 166151 17/11/1999 US

(96) 28/06/2000 EP00113115.0

(97) 22/08/2007 EP1064951

(73) **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG****CH-4070 Basel, , CH**

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) Bailon, Pascal Sebastian

(54) **ДЕРИВАТИ НА ЕРИТРОПОИЕТИН**

(57) 1 Коњугат, назначен со тоа, што содржи еритропоиетински гликопротеин кој има најмалку една слободна аминокиселинска група и чиешто ин виво биолошко дејство предизвикува клетките на коскената срцевина да го зголемат производството на ретикулоцити и црвени крвни зрнца и е одбран од групата која се состои од човечки еритропоиетин којшто е

модифициран со додавање на 1 до 6 локации на гликозилација или со преместување на најмалку една локација на гликозилација; при што наведениот гликопротеин е ковалентно врзан со "n" поли(етилен гликолни) групи со формулата:



при што -CO на секоја поли(етилен гликолна)група формира амидна врска со една од наведените аминокиселинска групи, каде што:

R е C1-C6-алкил;

x е 2 или 3;

m е од 450 до 900;

n е од 1 до 3; и

n и m се одбрани така што молекулската тежина на коњугатот минус наведениот еритропоиетински гликопротеин да изнесува од 20 килодалтони до 100 килодалтони.

1, има уште 27 патентни барања

(51) **A 61K 31/519, A 61K 47/06, A 61K 9/107, A 61K 9/00, A 61K 47/10**(11) **8359**

(13) T1

(21) **2016/282**

(22) 05/05/2016

(45) 31/12/0001

(30) US20100347132P 21/05/2010 US

(96) 20/05/2011 EP11724104.2

(97) 20/04/2016 EP2574168

(73) **Incyte Holdings Corporation****1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) PARIKH, Bhavnish; SHAH, Bhavesh and YELESWARAM, Krishnaswamy


(54) **ЛОКАЛНА ФОРМУЛАЦИЈА НА ИНХИБИТОР НА JAK**

(57) 1 Кремаста фармацевтска формулација на масло-во-вода емулзија за локална апликација на кожа,којашто се состои од:

масло-во-вода емулзија, којашто содржи вода, маслена компонента, емулгаторска компонента, растворлива компонента, и


терапевтски агенс којшто е (R)-3-циклопентил-3-[4-(7H-пироло[2,3-d]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1-ил]пропанитрил, или негова фармацевтски прифатлива сол, кадешто емулзијата масло-во-вода формира крем, кадешто терапевтскиот агенс е присутен во износ од 0.5% до 1.5% по тежина од формулацијата врз основа на слободна база, и кадешто растворливата компонента е течна

супстанца или мешавина од течни супстанции способни да растворат (R)-3-(4-(7H-пироло[2,3-d]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1-ил)-3-циклопентилпропанитрил. 1, има уште 33 патентни барања



- (51) **A 61K 9/00, A 61K 31/445**
- (11) **8391** (13) T1
- (21) **2016/720** (22) 21/10/2016
- (45) 31/12/0001
- (30) DK20110070213 29/04/2011 DK and DK20110070225 06/05/2011 DK
- (96) 27/04/2012 EP12719345.6
- (97) 16/11/2016 EP2701681
- (73) **Moberg Pharma AB**
Gustavslundsvägen 42, 5 tr
167 51 Bromma, SE
- (74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (72) ANDERSEN, Ove; MOGENSEN, Stine;
TRELDAL, Charlotte; MOGENSEN, Torben and
PULIS, Sylvia

- (54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ОД ЛОКАЛЕН АНЕСТЕТИК КАКО БУПИВАКАИН ЗА ЛОКАЛЕН ВНЕС ВО УСТАТА И ГРЛОТО**
- (57) 1 1. Состав со продолжено ослободување кој што се состои од локален анестетски амиден состав кој што содржи октанол/вредност од коефициент со водена партиција на најмалку 100 или сол, па оттука формулиран за локална администрација преку устата или грлото на субјектот во форма на пастила за користење или третман на орална мукоза за тековен третман на рак. 1, има уште 12 патентни барања



(51) **A 61K 31/454, A 61K 31/498, A 61P 31/12**

(11) **8380**

(13) T1

(21) **2017/474**

(22) 22/06/2017

(45) 31/12/0001

(30) US201361783376P 14/03/2013 US

(96) 14/03/2014 EP14719977.2

(97) 19/04/2017 EP2968301

(73) **AbbVie Inc.**

1 North Waukegan Road

North Chicago, IL 60064, US

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје


(72) BERNSTEIN, Barry M.; DUTTA, Sandeep;
LIU, Wei; PODSADECKI, Thomas J.; CAMPBELL,
Andrew L.; MENON, Rajeev M.; LIN, Chih-Wei;
WANG, Tianli; AWNI, Walid M. and MENSING,
Sven

(54) **КОМБИНАЦИЈА НА ДВА АНТИВИРУСНИ
ЛЕКОВИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ХЕПАТИТИС Ц**

(57) 1 Најмалку два антивирусни агенси со
директно дејствување (OAAs) за употреба во
метод за третирање на HCV зараза,
споменатиот метод опфаќа апликација на


најмалку два OAAs кај пациент со HCV,
назначени со тоа што, ни интерферон ниту пак
рибавирин се администрира на наведениот
пациент за време на споменатиот третман, и
споменатиот третман трае 8, 9, 10, 11 или 12
недели, и како што е назначено најмалку два
RAAs сочинуваат:

Соединение 1. или фармацевтски прифатлива
сол за истото,



Compound 1

и



или фармацевтски прифатлива сол за истото,
1, има уште 14 патентни барања

(51) **C 07D 401/14, C 07D 401/04, A 61K 31/517, A 61P 35/00**

(11) **8368**

(13) T1

(21) **2017/540**

(22) 14/07/2017

(45) 31/12/0001

(30) US20060847471P 26/09/2006 US

(96) 25/09/2007 EP11174059.3

(97) 31/05/2017 EP2428513

(73) **Celgene Corporation**

86 Morris Avenue Summit, NJ 07901, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат


ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Muller, George W. and Man, Hon-Wah

(54) **Деривати на 5-супституиран**

хиназолинон како антиканцер агенси

(57) 1 Соединение на формула (II):



солват или стереоизомер за употреба во постапка на лекување, управување или превенирање на заболувања или пореметувања, при што заболувањето или пореметување заболување или пореметување поврзано со непосакувана ангиогенеза; болка; макуларна дегенерација; кожно заболување; пореметување на бели дробови; пореметување поврзано со азбест; паразитско заболување; пореметување на имунодефицијенција; CNS пореметување; атеросклероза; дисфункционален сон; или хемоглобинација, во која:

R4 е: водород; хало; -(CH₂)_nOH; (C1-C6)алкил, по избор супституиран со едно или повеќе хало; или (C1-C6)алкокси, по избор супституирано со едно или повеќе хало; R5 е: водород; -(CH₂)_nOH; фенил; -O-(C1-C6)алкил; или (C1-C6)алкил, по избор супституиран со едно или повеќе хало; R6 е: водород; или (C1-C6)алкил, по избор супституиран со едно или повеќе хало; и n е 0, 1 или 2.

1, има уште 20 патентни барања

или неговата фармацевтски прифатлива сол,

(51) **C 07D 401/14, A 61K 31/506**(11) **8394** (13) T1(21) **2017/726** (22) 22/09/2017

(45) 31/12/0001

(30) US201161533601P 12/09/2011 US

(96) 12/09/2012 EP12761865.0

(97) 26/07/2017 EP2755965

(73) **Merck Patent GmbH****Frankfurter Strasse 250****64293 Darmstadt, DE**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HUCK, Bayard R.; CHEN, Xiaoling; XIAO,

Yufang; LAN, Ruoxi; QIU, Hui; NEAGU,


Constantin; DESELM, Lizbeth Celeste;

BANKSTON, Donald and JONES, Christopher

Charles Victor

(54) **НОВИ ИМИДАЗОЛ АМИНИ КАКО****МОДУЛАТОРИ НА КИНАЗНА АКТИВНОСТ**

(57) 1 Соединение со Формула (I):



и нивни фармацевтски прифатливи соли, растворувачи, растворувачи на соли, кадешто:

R1 е Hal, LA, OH, O(LA), NH₂ и/или NH(LA), N(LA)₂, NO₂ CN, OCN, SCN, COOH, COO(LA), CONH₂, CONH(LA), CON(LA)₂, NHCO(LA), NHCONH(LA), NHCONH₂, NHSO₂(LA) CHO, CO(LA), SO₂NH₂ SO₂(LA), или моно- или бицикличен, алифатичен или ароматичен хомо-

или хетероциклически којшто има 0, 1, 2, 3 или 4 N, S и/или O атоми и 4, 5 или 6, 7, 8, 9, или 10 скелетни атоми коишто може да бидат несупституирани или, независно еден од друг, моно-, ди- или трисупституирани со Hal, LA, OH, O(LA), NH₂ и/или NH(LA), N(LA)₂, NO₂ CN, OCN, SCN, COOH, COO(LA), CONH₂, CONH(LA), CON(LA)₂, NHCO(LA), NHCONH(LA), NHCONH₂, NHSO₂(LA), CHO, CO(LA), SO₂NH₂, SO₂(LA) и/или SO₂Hal или неразгранет или разгранет линеарен или циклически алкил којшто има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8 C атоми, во којшто една или две CH₂ групи може да бидат заменети со O атом и/или со -NH-, NH(LA), -CO-, -NHCO- или -CH=CH- група, и/или во којшто CH група може да биде заменета со -N-; R2 е H, NH₂, NH(LA), N(LA)₂ или NHCO(LA); R3 е N или CH; R4 е H, неразгранета или разгранета линеарна или моно- или бициклическа алкил група којшто има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 или 9 C атоми, во којшто една или две CH₂ групи може да бидат заменети со -O-, -NH-, група, и/или во којшто една или две CH групи може да бидат заменети со -N-, и/или во којшто 1, 2 или 3 H атоми може да бидат заменети со Hal или OH, R5 е моноциклически ароматичен или алифатичен хомо- или хетероциклически којшто има 0, 1 или 2 N, S и/или O атоми и 5 или 6 скелетни атоми коишто може да бидат несупституирани или, независно еден од друг, моно-, ди- или трисупституиран со Hal, LA, OH, O(LA), NH₂ и/или NH(LA), N(LA)₂, NO₂, CN, OCN, SCN, COOH, COO(LA), CONH₂, CONH(LA), CON(LA)₂, NHCO(LA), NHCONH(LA), NHCONH₂, NHSO₂(LA), CHO, CO(LA), SO₂NH₂, SO₂(LA) ; Hal е F, Cl, Br или I, и LA е неразгранета или разгранета, заситена или делумно незаситена, линеарна јаглеродородна низа којшто има 1, 2, 3 или 4 C

атоми, кадешто 1, 2 или 3 Н атоми може да бидат заменети со Hal. 1, има уште 10 патентни барања

(51) **C 07D 413/14, A 61K 31/497, A 61K 31/535, A 61P 37/00, A 61P 35/00, A 61P 11/00, A 61P 31/12**

(11) **8392** (13) T1
 (21) **2017/741** (22) 28/09/2017
 (45) 31/12/0001

(30) US20090174033P 30/04/2009 US
 (96) 28/04/2010 EP14194866.1

(97) 09/08/2017 EP2899191

(73) **Glaxo Group Limited**
980 Great West Road


Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Hamblin, Julie Nicole; Jones, Paul Spencer;
 Keeling, Suzanne Elaine; Le, Joelle; Mitchell,
 Charlotte Jane and Parr, Nigel James

(54) **ОКСАЗОЛ СУПСТИТУИРАНИ ИНДАЗОЛИ**
КАКО ИНХИБИТОРИ НА PI3-КИНАЗА

(57) 1 Комбинација којашто содржи
 соединение со формула (I):



(I)


кадешто

R1 е 9- или 10-член бицикличен хетероарил кадешто 9- или 10-член бицикличен хетероарил содржи од еден до три хетероатоми независно избрани од кислород и азот и е опционално супституиран со C1-6 алкил, C3-6циклоалкил, хало, -CN или -NHSO2R5, или пиридинил опционално супституиран со еден или два супституенти независно избран од C1-балкил, -OR6, хало и -NHSO2R7; R2 и R3, заедно со азотниот атом кон којшто тие се сврзани, се поврзани за да формираат 6- или 7-член хетероциклически кадешто 6- или 7-член хетероциклически опционално содржи кислороден атом или понатамошен азотен атом и е опционално супституиран со еден или два супституенти независно избрани од C1-балкил;

R4 е водород или метил; R6 е водород или C1-4алкил; и R5 и R7 се секој независно C1-балкил, или фенил опционално супституиран со еден или два супституенти независно избран од хало;

или негова фармацевтска прифатлива сол заедно со еден или повеќе други терапевтски активни агенси.

1, има уште 15 патентни барања



Слика 1

(51) **G 01N 33/569, G 01N 33/68, C 12Q 1/68**

(11) **8396** (13) T1

(21) **2017/744** (22) 29/09/2017

(45) 31/12/0001

(30)

(96) 09/11/2011 EP11785308.5

(97) 23/08/2017 EP2638176

(73) **Arcedi Biotech ApS**

Dandyvej 19

7100 Vejle, DK

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) ECKELT, Andreas; CHRISTENSEN, Britta;

KØLVRAA, Steen; BRINCH, Marie; SINGH,

Ripudaman and HATT, Lotte

(54) **ЗБОГАТУВАЊЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА
НА ФЕТАЛНИ КЛЕТКИ ВО МАЈЧИНАТА КРВ И
ЛИГАНДИ ЗА ВАКВА УПОТРЕБА**

(57) 1 Метод за изолирање на фетална клетка во примерок од мајчината крв, при што споменатиот метод ги опфаќа следните чекори:

а. обезбедување на примерок од мајчина крв или дел од неа

б. доведување во контакт на примерокот со сонда за хибридизација која што има најмалку 10 соседни нуклеотиди комплементарни на ген

кој што шифрира маркер на ендотелијална клетка или лиганд насочен кон маркерот на ендотелијалната клетка, каде што маркерот на ендотелијалната клетка е селектиран од групата која што се состои од CD105, CD146, CD141, Виментин, VCAM, ICAM, VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3, ITGA5, ITGB5, CDH11 или CDH3

и в. селектирање на клетки специфични за споменатиот маркер на ендотелијалната клетка со што се збогатува примерокот за клетки со ендотелијален фенотип

г. доведување во контакт на клетките селектирани во в) демонстрирајќи ендотелијален фенотип со сонда за хибридизација која што има најмалку 10 соседни нуклеотиди комплементарни на ген

кој што шифрира маркер на епителијална клетка или лиганд насочен кон маркер на епителијална клетка, каде што маркерот на епителијална клетка е селектиран од групата која што се состои од СК1, СК2, СК3, СК4, СК5, СК6, СК7, СК8, СК9, СК10, СК13, СК14, СК15, СК16, СК17, СК18 или СК19,


д. детектирање на клетките со ендотелијален фенотип кој што исто така го врзува маркерот на епителијална клетка од чекор г).

ѓ. незадолжително, дијагностицирање и/или

предвидување на генетската содржина на кој било редослед.
клетките детектирани во д)

1, има уште 12 патентни барања

каде што чекорите од б-д може да се вршат по



(51) **C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 43/00, A 61P 35/00, A 61P 35/02**

(11) **8398**

(13) T1

(21) **2017/745**

(22) 29/09/2017

(45) 31/12/0001

(30)

(96) 03/06/2013 EP13801320.6

(97) 23/08/2017 EP2857404

(73) **Daiichi Sankyo Co., Ltd.**

3-5-1, Nihonbashi-honcho

Chuo-ku

Tokyo 103-8426, JP

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово


(72) TOMINAGA, Yuichi; TAKEDA, Yasuyuki;

YOSHIKAWA, Kenji; KAGOSHIMA, Yoshiko;

YAMAMOTO, Yuko; TANAKA, Ryoichi; KIGA, Masaki and HAMADA, Yoshito

(54) **Деривати на имидазо[1,2-*b*]пиридазин како инхибитори на кинази**

(57) 1 1. Соединение претставено со општата формула (I) или негова фармацевтски прифатлива сол:




каде што R1 претставува водороден атом, C1-C6 алкил група, флуоро-C1-C6 алкил група, или хидрокси-C1-C6 алкил група;

Q претставува кислороден атом или RaN, каде што

Ra претставува водороден атом или C1-C6 алкил група;

G претставува фенил група или 5- или 6-члена хетероарил група која има, во прстенот, 1 до 3 хетероатоми независно избрани од група која се состои од азотен атом, кислороден атом, и атом на сулфур, каде што 5-члената хетероарил група опционално има 1 или 2 супституенти независно избрани од група која се состои од халоген атом, цијано група, C1-C6 алкил група, C1-C6 алкокси група, дихало-C1-C6 алкил група, и трихало-C1-C6 алкил група, и фенил групата и 6-члената хетероарил група секоја опционално има од 1 до 3 супституенти независно избрани од група која се состои од 5- или 6-члена хетероарил група која содржи, во прстенот, 1 до 3 хетероатоми независно избрани од група која се состои од азотен атом, кислороден атом, и атом на сулфур, халоген атом, цијано група, C1-C6 алкил група, C1-C6 алкокси група, и трихало-C1-C6 алкил група; T претставува азотен атом или CRb, каде што Rb претставува водороден атом, халоген атом, C1-C6 алкил група, C1-C6 алкокси група, или цијано група;

Y1 и Y2 секоја независно претставува водороден атом, халоген атом, C1-C6 алкил група, C1-C6 алкокси група, или цијано група; и Y3 и Y4 секоја независно претставува водороден атом, група избрана од групата A опишана подолу, или група претставена со следнава формула (II):



каде што W претставува кислороден атом или CRcRd, каде што Rс и Rd секоја независно претставува водороден атом, C1-C6 алкил група, или amino

група, или Rс и Rd опционално формираат C3-C6 циклоалкил група заедно со јаглеродниот атом сврзан за Rс и Rd; n претставува 0, 1, или 2; R2 и R3 секоја независно претставува водороден атом, amino група, C1-C6 алкил група, C1-C6 алкиламино група, или ди-C1-C6 алкиламино група, под услов било кој од Y3 и Y4 неизбежно да претставува водороден атом, и другата група да претставува група различна од водороден атом,

група A: -O-M, -S-M, и -NH-M, каде M претставува C1-C6 алкил група која има 1 или 2 супституенти независно избрани од групата B опишана подолу, amino-C3-C6 циклоалкил група, 4- до 6-члена алифатична хетероциклична група која има еден азотен атом во прстенот, или 5- или 6-члена алифатична хетероциклична група која има 1 или 2 супституенти независно избрани од група D опишана подолу и има еден азотен атом во прстенот,

група B: amino група, хидрокси група, C1-C6 алкиламино група, ди-C1-C6 алкиламино група, C3-C6 циклоалкиламино група, amino-C3-C6 циклоалкил група, хидрокси-C1-C6 алкиламино група, 4- до 6-члена алифатична хетероциклична група која има еден азотен атом во прстенот, и 6-члена алифатична хетероциклична група која има еден азотен атом и еден кислороден атом во прстенот, 4- до 6-члената алифатична хетероциклична група која има еден азотен атом во прстенот и 6-члената алифатична хетероциклична група која има еден азотен атом и еден кислороден атом во прстенот секој опционално со 1 или 2 супституенти независно избрани од група C опишана подолу, група C: халоген атом, C1-C6 алкил група, и хидрокси-C1-C6 алкил група, и

група D: amino група и халоген атом. 1, има уште 22 патентни барања

(51) **A 61K 35/64, A 61K 36/185, A 61K 36/25, A 61K 36/28, A 61K 36/484, A 61K 36/61, A 61K 36/906, A 61K 36/9068, A 61K 45/06, A 61K 47/10, A 61K 47/26, A 61K 9/00, A 61P 11/00**

(11) **8405**

(13) T1

(21) **2017/746**

(22) 29/09/2017

(45) 31/12/0001

(30) TR201212023 18/10/2012 TR and TR201212042 18/10/2012 TR

(96) 17/10/2013 EP13788696.6

(97) 12/07/2017 EP2908834

(73) **MONTERO GIDA SANAYI VE TICARET A.S.**

Istinye, Istanbul 34460, TR

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) CIFTER, Ümit; ARABACIOGLU, Nazife and TOKER, Özlem

(54) **НОВИ ФОРМУЛАЦИИ КОИ ШТО СОДРЖАТ РАСТИТЕЛНИ ЕКСТРАКТИ**

(57) 1 Формулација која што содржи екстракт од бршлен (*Hedera helix*), екстракт од корен на пеларго-нија (*Pelargonium sidoides*), и екстракт од ѓумбир (*Zingiber officinale*).
1, има уште 18 патентни барања

(51) **C 07D 239/56, C 07D 403/14, C 07D 239/52, C 07D 239/54, C 07D 471/04, C 07D 401/14, C 07D 403/06, A 61K 31/513, A 61P 31/18**

(11) **8406**

(13) T1

(21) **2017/747**

(22) 29/09/2017

(45) 31/12/0001

(30) PCT/CN2012/001358 08/10/2012 --

(96) 07/10/2013 EP13776702.6

(97) 20/09/2017 EP2903977

(73) **Merck Sharp & Dohme Corp. Rahway, NJ 07065-0907, US**


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) ARRINGTON, Kenneth, L.; BURGEY, Christopher; GILFILLAN, Robert; HAN, Yongxin; PATEL, Mehul; LI, Chun Sing; LI, Yaozong; LUO, Yunfu and XU, Jiayi

(54) **5-ФЕНОКСИ-3Н-ПИРИМИДИН-4-ОН ДЕРИВАТИ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА HIV РЕВЕРЗНА ТРАНСКРИПТАЗА**

(57) 1 Соединение со Формула I:



или негова фармацевтски прифатлива сол, каде што:



M е CH₂, CH₂CH₂, CH₂CH₂CH₂, CH(CH₃), C(CH₃)₂ или C(O)N(RA);
 Z е селектиран од групата која што се состои од: пиридазин, пиридазинон, пиримидин, пиримидинон, пиразин, пиразион, триазин и триазинон, од кои секој е незадолжително забележан со еден или повеќе супституенти најмногу до максималниот број дозволен со валенцијата селектирана од R₄ и R₅;
 секој R₁ е независно селектиран од групата која што се состои од: халоген, CN, NO₂, C₁₋₄ алкил, C₁₋₄ халоалкил, C₂₋₄ алкенил, OH, O-C₁₋₄ алкил, O-C₁₋₄ халоалкил, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO₂RA, SRA, S(O)RA, SO₂RA, SO₂N(RA)RB, SO₂N(RA)C(O)RB или C₂₋₄ алкенил заменет со CN;
 R₂ е селектиран од групата која што се состои од:

- (1) H,
- (2) C₁₋₆ алкил,
- (3) C₁₋₆ халоалкил,
- (4) C₁₋₆ алкил заменет со од 1 до 3 супституенти од кои секој е независно OH, O-C₁₋₆ алкил, O-C₁₋₆ халоалкил, CN, NO₂, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO₂RA, SRA, S(O)RA, S(O)₂RA, S(O)₂N(RA)RB, N(RA)C(O)RB, N(RA)CO₂RB, N(RA)S(O)₂RB, N(RA)S(O)₂N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)N(RA)RB, или N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,
- (5) O-C₁₋₆ алкил во кој што алкилот е незадолжително заменет со 1 до 3 супституенти независно селектирани од OH, O-C₁₋₆ алкил, O-C₁₋₆ халоалкил, CN, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO₂RA, SRA, S(O)RA, S(O)₂RA, или S(O)₂N(RA)RB,
- (6) O-C₁₋₆ халоалкил,
- (7) халоген,
- (8) CN,
- (9) NO₂,
- (10) N(RA)RB,
- (11) C(O)N(RA)RB,

- (12) C(O)RA,
- (13) C(O)-C₁₋₆ халоалкил,
- (14) C(O)ORA,
- (15) OC(O)RA,
- (16) OC(O)N(RA)RB,
- (17) SRA,
- (18) S(O)RA,
- (19) S(O)₂RA,
- (20) S(O)₂N(RA)RB,
- (21) N(RA)S(O)₂RB,
- (22) N(RA)S(O)₂N(RA)RB,
- (23) N(RA)C(O)RB,
- (24) N(RA)C(O)N(RA)RB,
- (25) N(RA)C(O)-C(O)N(RA)RB,
- (26) N(RA)CO₂RB,
- (27) N(RC)RD,
- (28) C(O)N(RC)RD,
- (29) OC(O)N(RC)RD,
- (30) S(O)₂N(RC)RD,
- (31) N(RA)S(O)₂N(RC)RD,
- (32) N(RA)C(O)N(RC)RD,
- (33) N(RA)C(O)-C(O)N(RC)RD,
- (34) CysA,
- (35) -O-CysA,
- (36) АрилА, или
- (37) HetA;

R₃ е H, C₁₋₆ алкил, халоген, CN, C₁₋₆ флуороалкил, OH, O-C₁₋₆ алкил или O-C₁₋₆ халоалкил;

R₄ и R₅ се секој независно селектирани од:

- (1) H,
- (2) C₁₋₆ алкил, C₂₋₆ алкенил или C₂₋₆ алкинил, секој незадолжително заменет со еден или повеќе супституенти најмногу до максималниот број дозволен со валенцијата селектирана од OH, O-C₁₋₆ алкил, O-C₁₋₆ халоалкил, CN, NO₂, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO₂RA, SRA, S(O)RA, S(O)₂RA, S(O)₂N(RA)RB, N(RA)C(O)RB, N(RA)CO₂RB, N(RA)S(O)₂RB, N(RA)S(O)₂N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,

СусВ, АрилВ и HetВ,

(3) C1-6 халоалкил незадолжително дополнително заменет со еден или повеќе супституенти најмногу до максималниот број дозволен со валенцијата селектирана од OH, O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO₂, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO₂RA, SRA, S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB, N(RA)CO₂RB, N(RA)S(O)2RB, N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB, СусВ, АрилВ и HetВ

(4) O-C1-6 алкил во кој што алкил делот е незадолжително заменет со еден или повеќе супституенти најмногу до максималниот број дозволен со валенцијата селектирана од OH, O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO₂, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO₂RA, SRA, S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB, N(RA)CO₂RB, N(RA)S(O)2RB, N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB, СусВ, АрилВ и HetВ,

(5) O-C1-6 халоалкил, незадолжително дополнително заменет со еден или повеќе супституенти најмногу до максималниот број дозволен со валенцијата селектирана од OH, O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO₂, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO₂RA, SRA, S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB, N(RA)CO₂RB, N(RA)S(O)2RB, N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB, СусВ, АрилВ и HetВ,

(6) халоген,

(7) CN,

(8) NO₂,

(9) N(RA)RB,

(10) C(O)N(RA)RB,

(11) C(O)RA,

(12) C(O)-C1-6 халоалкил,

(13) C(O)ORA,

(14) OC(O)RA,

(15) OC(O)N(RA)RB,

(16) SRA,

(17) S(O)RA,

(18) S(O)2RA,

(19) S(O)2N(RA)RB,

(20) N(RA)S(O)2RB,

(21) N(RA)S(O)2N(RA)RB,

(22) N(RA)C(O)RB,

(23) N(RA)C(O)N(RA)RB,

(24) N(RA)C(O)-C(O)N(RA)RB,

(25) N(RA)CO₂RB,

(26) N(RC)RD,

(27) C(O)N(RC)RD,

(28) OC(O)N(RC)RD,

(29) S(O)2N(RC)RD,

(30) N(RA)S(O)2N(RC)RD,

(31) N(RA)C(O)N(RC)RD,

(32) N(RA)C(O)-C(O)N(RC)RD,

(33) OH,

(34) СусВ,

(35) АрилВ,

(36) HetВ,

(37) -J-СусВ,

(38) -J-АрилВ, и

(39) -J-HetВ,

или R4 и R5 на соседни атоми може да бидат соединети со атомите за кои што тие се закачени за да формираат фузиониран СусС, АрилС или HetС;

СусА, СусВ и СусС се независно карбоциклил кој што е C3-8 циклоалкил, C5-8 циклоалкенил, или C7-12 бицикличен, заситен или незаситен, не-ароматичен прстенест систем каде што еден прстен е фузиониран за или премостен со другиот прстен; каде што карбоциклилот е незадолжително заменет со вкупно од 1 до 6 супституенти, каде што:

(i) од нула до 6 супституенти се секој независно:

(1) халоген,



- (2) CN,
- (3) C1-6 алкил,
- (4) OH,
- (5) O-C1-6 алкил,
- (6) C1-6 халоалкил,
- (7) O-C1-6 халоалкил,
- (8) C1-6 алкенил, или
- (9) C1-6 алкенил заменет со CN, и

(ii) од нула до 2 супституенти се секој независно:

- (1) CysQ,
- (2) AryQ,
- (3) HetQ,
- (4) HetR,
- (5) J-CysQ,
- (6) J-AryQ,
- (7) J-HetQ,
- (8) J-HetR,
- (9) C1-6 алкил заменет со CysQ, AryQ, HetQ, HetR, J-CysQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR,
- (10) C2-6 алкенил заменет со CysQ, AryQ, HetQ, HetR, J-CysQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR, или
- (11) C2-6 алкинил заменет со CysQ, AryQ, HetQ, HetR, J-CysQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR;

АрилА, АрилВ и АрилС се независно арил кој што е незадолжително заменет со вкупно од 1 до 8 супституенти, каде што:

(i) од нула до 8 супституенти се секој независно:

- (1) C1-6 алкил,
- (2) C1-6 халоалкил, кој што е незадолжително заменет со 1 до 3 дополнителни супституенти од кои што секој е независно селектиран од OH, O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO₂, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO₂RA, SRA, S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB, N(RA)CO₂RB, N(RA)S(O)2RB, N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB,

- N(RA)C(O)N(RA)RB, или
- (RA)C(O)C(O)N(RA)RB,
- (3) C1-6 алкил заменет со од 1 до 3 супституенти од кои што секој е независно селектиран од OH, O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO₂, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO₂RA, SRA, S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB, N(RA)CO₂RB, N(RA)S(O)2RB, N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)N(RA)RB, или
- N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,
- (4) C2-6 алкенил,
- (5) C2-6 алкенил заменет со од 1 до 3 супституенти од кои што секој е независно OH, O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO₂, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO₂RA, SRA, S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB, N(RA)CO₂RB, N(RA)S(O)2RB, N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)N(RA)RB, или
- N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,
- (6) C2-6 алкинил,
- (7) C2-6 алкинил заменет со од 1 до 3 супституенти од кои што секој е независно OH, O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO₂, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO₂RA, SRA, S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB, N(RA)CO₂RB, N(RA)S(O)2RB, N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)N(RA)RB, или
- N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,
- (8) O-C1-6 алкил,
- (9) O-C1-6 халоалкил,
- (10) OH,
- (11) халоген,
- (12) CN,
- (13) NO₂,
- (14) N(RA)RB,
- (15) C(O)N(RA)RB,
- (16) C(O)RA,
- (17) C(O)-C1-6 халоалкил,
- (18) C(O)ORA,
- (19) OC(O)N(RA)RB,

- (20) SRA,
- (21) S(O)RA,
- (22) S(O)2RA,
- (23) S(O)2N(RA)RB,
- (24) N(RA)S(O)2RB,
- (25) N(RA)S(O)2N(RA)RB,
- (26) N(RA)C(O)RB,
- (27) N(RA)C(O)N(RA)RB,
- (28) N(RA)C(O)-C(O)N(RA)RB, или
- (29) N(RA)CO2RB, и

(ii) од нула до 2 супституенти се секој независно:

- (1) CycQ,
- (2) AryQ,
- (3) HetQ,
- (4) HetR,
- (5) J-CycQ,
- (6) J-AryQ,
- (7) J-HetQ,
- (8) J-HetR,
- (9) C1-6 алкил заменет со CycQ, AryQ, HetQ, HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR,
- (10) C2-6 алкенил заменет со CycQ, AryQ, HetQ, HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR, или
- (11) C2-6 алкинил заменет со CycQ, AryQ, HetQ, HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR;

HetA, HetB и HetC се независно хетероциклически или хетероарил кој што е незадолжително забележан со вкупно од 1 до 8 супституенти, каде што:

- (i) од нула до 8 супституенти се секој независно:
- (1) C1-6 алкил,
- (2) C1-6 халоалкил, кој што е незадолжително заменет со 1 до 3 дополнителни супституенти од кои што секој е независно селектиран од OH, O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA,

- S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB, N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB, N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)N(RA)RB, или N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,

- (3) C1-6 алкил заменет со од 1 до 3 супституенти од кои што секој е независно селектиран од OH, O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA, S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB, N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB, N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)N(RA)RB, или N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,

- (4) C2-6 алкенил,
- (5) C2-6 алкенил заменет со од 1 до 3 супституенти од кои што секој е независно OH, O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA, S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB, N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB, N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)N(RA)RB, или N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,

- (6) C2-6 алкинил,
- (7) C2-6 алкинил заменет со од 1 до 3 супституенти од кои што секој е независно OH, O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA, S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB, N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB, N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)N(RA)RB, или N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,

- (8) O-C1-6 алкил,
- (9) O-C1-6 халоалкил,
- (10) OH,
- (11) оксо,
- (12) халоген,
- (13) CN,
- (14) NO2,
- (15) N(RA)RB,
- (16) C(O)N(RA)RB,



- (17) C(O)RA,
- (18) C(O)-C1-6 халоалкил,
- (19) C(O)ORA,
- (20) OC(O)N(RA)RB,
- (21) SRA,
- (22) S(O)RA,
- (23) S(O)2RA,
- (24) S(O)2N(RA)RB,
- (25) N(RA)S(O)2RB,
- (26) N(RA)S(O)2N(RA)RB,
- (27) N(RA)C(O)RB,
- (28) N(RA)C(O)N(RA)RB,
- (29) N(RA)C(O)-C(O)N(RA)RB, или
- (30) N(RA)CO2RB, и

(ii) од нула до 2 супституенти се секој независно:

- (1) CysQ,
- (2) AryQ,
- (3) HetQ,
- (4) HetR,
- (5) J-CysQ,
- (6) J-AryQ,
- (7) J-HetQ,
- (8) J-HetR,
- (9) C1-6 алкил заменет со CysQ, AryQ, HetQ, HetR, J-CysQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR,
- (10) C2-6 алкенил заменет со CysQ, AryQ, HetQ, HetR, J-CysQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR, или
- (11) C2-6 алкинил заменет со CysQ, AryQ, HetQ, HetR, J-CysQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR;

секој CysQ е независно C3-8 циклоалкил или C5-8 циклоалкенил, каде што циклоалкилот или циклоалкенилот е незадолжително заменет со 1 до 4 супституенти, од кои што секој е независно халоген, C1-6 алкил, OH, OC1-6 алкил, C1-6 халоалкил, или O-C1-6 халоалкил; секој AryQ е независно фенил или нафтил, каде што фенилот или нафтилот е незадолжително заменет со од 1 до 5 супституенти од кои што секој е независно халоген, CN, NO2, C1-6

алкил, C1-6 халоалкил, OH, OC1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA, S(O)RA, SO2RA, SO2N(RA)RB, или SO2N(RA)C(O)RB; секој HetQ е независно хетероарил кој што е незадолжително заменет со 1 до 4 супституенти од кои што секој е независно халоген, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, OH, O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SO2RA, N(RA)C(O)N(RA)RB, или N(RA)CO2RB; секој HetR е независно 4- до 7-член, заситен или незаситен, не-ароматичен хетероцикличен прстен кој што содржи најмалку еден јаглероден атом и од 1 до 4 хетероатоми независно селектирани од N, O и S, каде што секој S е незадолжително оксидиран до S(O) или S(O)2, и каде што заситениот или незаситениот хетероцикличен прстен е незадолжително заменет со 1 до 4 супституенти од кои што секој е независно халоген, CN, C1-6 алкил, OH, оксо, O-C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, O-C1-6 халоалкил, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, или SO2RA; секој J е независно:

- (i) O,
- (ii) S,
- (iii) S(O),
- (iv) S(O)2,
- (v) O-C1-6 алкилен,
- (vi) S-C1-6 алкилен,
- (vii) S(O)-C1-6 алкилен,
- (viii) S(O)2-C1-6 алкилен,
- (ix) N(RA), или
- (x) N(RA)-C1-6 алкилен;

секој RA, RB, RC и RD се независно селектирани од H, C1-6 алкил и C3-6 циклоалкил, каде што спомнатите C1-6 алкил и C3-6 циклоалкил се незадолжително заменети со еден или повеќе супституенти најмногу до максималниот број дозволен со

валенцијата селектирана од групата којашто се состои од: халоген, OH, CN, C1-4алкокси, C3-бциклоалкил и фенил; или алтернативно секој пар од RC и RD заедно со азотот за кој што двата се закачени за да формираат 4- до 7-член заситен или моно-незаситен прстен кој што незадолжително содржи хетероатом во дополнење на N за кој што RC и RD се закачени, каде што дополнителниот хетероатом е селектиран од N, O, и S; каде што прстенот е незадолжително заменет со 1 или 2 супституенти од кои што секој е независно C1-6 алкил, C(O)RA, C(O)ORA, C(O)N(RA)RB, или S(O)2RA; и каде што незадолжителниот S во прстенот е незадолжително во форма на S(O) или S(O)2 секој арил е независно (i) фенил, (ii) 9- или 10-член бицикличен, фузиониран карбоцикличен прстенест систем во кој што најмалку еден прстен е ароматичен, или (iii) 11- до 14-член трицикличен, фузиониран карбоцикличен прстенест систем во кој што најмалку еден прстен е ароматичен; секој хетероцикличен е независно (i) 4- до 8-член, заситен или незаситен моноцикличен прстен, (ii) 7-до 12-член бицикличен прстенест систем, или (iii) 10- до 18-член трицикличен прстенест систем, каде што секој прстен во (ii) или (iii) е независен од, фузиониран за, или премостен со другиот прстен или прстени и секој прстен е

заситен или незаситен; каде што моноцикличниот прстен содржи од 1 до 4 хетероатоми и баланс на јаглеродни атоми; бицикличниот прстенест систем или трицикличниот прстенест систем содржи од 1 до 8 хетероатоми и баланс на јаглеродни атоми, каде што еден или повеќе од прстените содржат еден или повеќе хетероатоми; каде што хетероатомите се селектирани од N, O и S; и каде што кој било еден или повеќе од азотните и сулфурните хетероатоми е незадолжително оксидиран, и кој било еден или повеќе од азотните хетероатоми е незадолжително кватернизиран; секој хетероарил е независно (i) 5- или 6-член хетероароматичен прстен кој што содржи од 1 до 4 хетероатоми независно селектирани од N, O и S, каде што секој N е незадолжително во форма на оксид, или (ii) 9- или 10-член хетеробицикличен, фузиониран прстенест систем кој што содржи од 1 до 6 хетероатоми независно селектирани од N, O и S, каде што или едниот или двата од прстените содржат еден или повеќе хетероатоми, најмалку еден прстен е ароматичен, секој N е незадолжително во форма на оксид, и секој S во еден прстен кој што не е ароматичен е незадолжително S(O) или S(O)2.

1, има уште 31 патентни барања

(51) **A 61K 38/17, A 61P 25/28**

(11) **8407**

(21) **2017/748**

(30) US201161559816P 15/11/2011 US

(96) 15/11/2012 EP12795955.9

(97) 19/07/2017 EP2780027

(73) **Quincy Bioscience LLC**

726 Heartland Trail

Madison, WI 53717, US

(13) T1

(22) 29/09/2017

(45) 31/12/0001

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) UNDERWOOD, Mark, Y. and MOYER, James, R.

(54) **АПОАКВОРИН ЗА НАМАЛУВАЊЕ НЕВРОНСКА ПОВРЕДА КАКО РЕЗУЛТАТ НА ИСХЕМИЈА**

(57) 1 Апоакворин за употреба во претходно кондиционирање неврони за да се редуцира невронска повреда како резултат на мозочна

исхемија во субјект преку администрирање на апоакворинот на субјектот преку инекција во областа СА1 од дорзален хипокампус 48 часа

пред да се појави мозочната исхемија. 1, има уште 6 патентни барања



Нацрт 1

(51) C 07J 63/00, A 61K 31/56, A 61P 29/00

(11) 8408

(21) 2017/749

(13) T1

(22) 29/09/2017

(45) 31/12/0001

(30) US201261699199P 10/09/2012 US

(96) 10/09/2013 EP13767175.6

(97) 30/08/2017 EP2892911

(73) Reata Pharmaceuticals, Inc.

2801 Gateway Drive, Suite 150

Irving, TX 75063-2648, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) JIANG, Xin; VISNICK, Melean and BENDER, Christopher, F.

(54) С17-ХЕТЕРОАРИЛ ДЕРИВАТИ НА ОЛЕАНОЛНА КИСЕЛИНА И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1 Соединение со формулата:



(I).

кадешто:

n е 0-3;

Ar е хетероарендиил (C₈) или негова супституирана верзија; и

Y е:

водород, хидрокси, хало, amino, или цијано или -NCO; или

алкил(C₈), циклоалкил(C₈), алкенил(C₈), алкинил(C₈), арил(C₁₂), аралкил(C₁₂), хетероарил(C₈), хетероциклоалкил(C₁₂), ацил(C₁₂), алкокси(C₈), арилокси(C₁₂), ацилокси(C₈), алкиламино(C₈), диалкиламино(C₈), ариламино(C₈), аралкиламино(C₈), алкилтио(C₈), ацилтио(C₈), алкилсулфониламино(C₈), или супституирани верзии од било кое од овие групи;

или негова фармацевтска прифатлива сол; и кадешто

во супституираните верзии на алкил(C₈), циклоалкил(C₈), алкенил(C₈), алкинил(C₈), арил(C₈), аралкил(C₁₂), хетероарил(C₈), ацил(C₁₂), алкокси(C₈), арилокси(C₁₂), ацилокси(C₈), алкиламино(C₈), диалкиламино(C₈), ариламино(C₈),

аралкиламино(C \square 8), алкилтио(C \square 8), ацилтио(C \square 8), алкилсулфониламино(C \square 8) еден или повеќе водороден атом е независно заменет со -OH, -F, -Cl, -Br, -I, -NH₂, -NO₂, -CO₂H, -CO₂CH₃, -CN, -SH, -OCH₃, -OCH₂CH₃, -C(O)CH₃, -NHCH₃, -NHCH₂CH₃, -N(CH₃)₂, -C(O)NH₂, -OC(O)CH₃, или -S(O)₂NH₂

во супституираната верзија на

хетероциклоалкил(C \square 8), еден или повеќе водороден атом е независно заменет со -OH, -F, -Cl, -Br, -I, -NH₂, -NO₂, -CO₂H, -CO₂CH₃, -CN, -SH, -OCH₃, -OCH₂CH₃, -C(O)CH₃, -NHCH₃, -NHCH₂CH₃, -N(CH₃)₂, -C(O)NH₂, -OC(O)CH₃, -S(O)₂NH₂ или -C(O)OC(CH₃)₃;

терминот "арил" се однесува на моновалентна ароматична група со ароматичен јаглероден атом како точка на сврзувањето којашто формира дел од еден или повеќе од шест-члена ароматична прстенеста структура, каде што прстенестите атоми се сите јаглерод и каде што , ако повеќе од еден прстен е присутен, прстените може да бидат фузирани или нефузирани, и каде што еден или повеќе алкил или аралкил групи може да бидат сврзани за првиот ароматичен прстен или било кој дополнителен ароматичен прстен којшто е присутен, ако е дозволено со ограничувањето на јаглеродниот број;

терминот "хетероарил" се однесува на моновалентна ароматична група со ароматичен јаглероден атом или азотен атом како точка на сврзувањето, споменатиот јаглероден атом или азотен атом формираат дел од една или повеќе ароматични прстенести структури каде што барем еден од прстенестите атоми е азот, кислород или сулфур, каде што хетероарилната група се состои од атоми кои не се поинакви од јаглерод, водород, ароматичен азот, ароматичен кислород и ароматичен сулфур, каде што ако повеќе од еден прстен е присутен, прстените може да бидат фузирани или нефузирани, и каде што еден или повеќе алкил, арил, и/или аралкил групи може да бидат

сврзани за ароматичниот прстенест систем, ако е дозволено со ограничувањето на јаглеродниот број;

терминот "хетероарендиил" се однесува на дивалентна ароматична група, со два ароматични јаглеродни атоми, два ароматични азотни атоми, или еден ароматичен јаглероден атом и еден ароматичен азотен атом како две точки на сврзувањето, споменатите атоми формираат дел од една или повеќе ароматична прстенеста структура(и) каде што барем еден од прстенестите атоми е азот, кислород или сулфур, каде што дивалентната група се состои од атоми кои не се поинакви од јаглерод, водород, ароматичен азот, ароматичен кислород и ароматичен сулфур, каде што, ако повеќе од еден прстен е присутен, прстените може да бидат фузирани или нефузирани, каде што нефузираните прстени може да бидат поврзани преку еден или повеќе од следните: ковалентна врска, алкандиил, или алкендиил групи, ако е дозволено со ограничувањето на јаглеродниот број, и каде што еден или повеќе алкил, арил, и/или аралкил групи може да бидат сврзани со ароматичниот прстенест систем, ако е дозволено со ограничувањето на јаглеродниот број;

терминот "хетероциклоалкил" се однесува на моновалентна не-ароматична група со јаглероден атом или азотен атом како точка на сврзувањето, споменатиот јаглероден атом или азотен атом формираат дел од еден или повеќе не-ароматични прстенести структури каде што барем еден од прстенестите атоми е азот, кислород или сулфур, каде што хетероциклоалкил групата се состои од атоми кои не се поинакви од јаглерод, водород, азот, кислород и сулфур, каде што, ако повеќе од еден прстен е присутен, прстените може да бидат фузирани или нефузирани, каде што, едната или повеќе алкил групи може да бидат сврзани за прстенот или прстенестиот систем, ако е дозволено со ограничувањето на



јаглеродниот број; и кадешто една или повеќе двојни врски може да бидат претставени со прстенот или прстенестиот систем, под услов кога добиената група останува не-ароматична; терминот "ацил" се однесува на групата -C(O)R, во којашто R е водород, алкил, арил, аралкил или хетероарил; и

терминот "диалкиламино" се однесува на групата -NRR', во којашто R и R' може да биде истата или различни алкил групи, или R и R' може да бидат земени заедно за да претставуваат алкандиил.

1, има уште 14 патентни барања

(51) **G 07F 17/32**

(11) **8410**

(13) T1

(21) **2017/750**

(22) 02/10/2017

(45) 31/12/0001

(30) AT20120050575 11/12/2012 AT

(96) 10/12/2013 EP13805339.2

(97) 19/07/2017 EP2932484

(73) **Novomatic AG**

Wiener Strasse 158

2352 Gumpoldskirchen, AT

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) GAWEL, Marek; GRAF, Johann, F. and GUTMANN, Benjamin

(54) **УРЕД ЗА КОЦКАЊЕ**

(57) 1 Уред за коцкање со механизам за исфрлување (7) за исфрлување на жетонот за игра (11) во патеката на жетонот (5), наведениот жетон за игра (5) содржи отклонета патека (6) и водечка кон таргетираниот уред (8), кадешто отклонетата патека (6) е опкружена со

вдлабнатина (4) во предната плоча на куќиштето (3) и таргетираниот уред (8) е поставен во просторот кадешто е вдлабнувањето (4), кадешто предната плоча на куќиштето (3) во барем некои секции е транспарентно обликувано, се карактеризира со тоа што екранскиот уред (9) кој е во форма на монитор (10) е поставен позади предната плоча на куќиштето (3) на тој начин што екранскиот уред (9) во основа се простира издолжувајќи се низ целата горна предна секција на куќиштето која што лежи над таргетираниот уред (8), како и во слегувачка линија низ таргетираниот уред (8) и со тоа што барем дел од екранскиот уред (9) е видлив низ барем секциски транспарентната предна плоча на куќиштето (3) и друг дел од екранскиот уред (9) е видлив низ вдлабнувањето (4) во предната плоча на куќиштето (3).

1, има уште 11 патентни барања



(51) **A 61K 31/513, A 61K 31/505**

(11) **8411**

(13) T1

(21) **2017/751**

(22) 02/10/2017

(45) 31/12/0001

(30)

(96) 21/05/2009 EP09751617.3

(97) 06/09/2017 EP2300013

(73) **ARIAD PHARMACEUTICALS, INC.**

40 Landsdowne Street

Cambridge, MA 02139, US

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **WANG, Yihan; HUANG, Wei-Sheng; LIU,**

Shuangying; SHAKESPEARE, William, C.;

THOMAS, R., Mathew; QI, Jiwei; LI, Feng; ZHU,


Xiaotian; KOHLMANN, Anna; DALGARNO, David,

C.; ROMERO, Jan, Antoinette, C. and ZOU, Dong

(54) **ФОСФОРНИ ДЕРИВАТИ КАКО**

ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА

(57) 1 Соединение на формулата VIa:



во која

X1 е N;

X3 е CRd;

X4 е CRe;

Прстен А и Прстен Е се секој фенилни прстени;

секоје појавување на Ra, Rb, Rd, Re, и Rg независно е одбрано од групата која ја сочинуваат halo, -CN -NO2, -R1, -OR2, -O-NR1R2, -NR1R2, -NR1-NR1R2, -NR1-OR2 -C(O)YR2, -OC(O)YR2, -NR1C(O)YR2, -SC(O)YR2, -NR1C(=S)YR2, -OC(=S)YR2, -






$C(=S)YR_2$, $-YC(=NR_1)YR_2$, $-YC^*N-OR^*YR_2$, $-YC(=N-NR_1R_2)YR_2$, $-YP(=O)(YR_3)(YR_3)$, $-Si(R_3a)_3$, $-NR_1SO_2R_2$, $-S(O)rR_2$, $-SO_2NR_1R_2$ и $-NR_1SO_2NR_1R_2$;

или алтернативно, секое R_a и R_g исто така може да биде независно одбран остаток, $-P(=O)(R_3)_2$ или систем на прстени кој што го содржи остатокот $-P(=O)(R_3)-$ како член на прстени;

или алтернативно два соседни R_a на остаток можат да формираат, со атоми за кои што се врзани, фузионирани, 5-, 6- или 7-члени, заситени, делумно заситени или незаситен прстен, кој што содржи 0-4 хетероатоми одбрани од N, O и S(O)г и кој што може да носи до четири супституенти;

најмалку еден од R_a и R_g е или го содржи остатокот, $-P(=O)(R_3)_2$ или систем на прстени кој што содржи остаток $-P(=O)(R_3)-$ како член на прстени;

најмалку едно R_a е одбрано од:



Прстенот А опционо содржи до два дополнителни R_a на остаток;

Прстенот Е содржи еден R_g на остаток кој што е орто, мета или пара $-P(=O)(R_3)_2$ на остаток, и опционо содржи до два допоплителни R_g на остатоци;

L е NH;

г е 0,1 или 2;

s е 1, 2, или 3;

р е 1, 2, или 3;

секоје појавување на Y независно е врзано, -O-, -S- или -NR1-;

секоје појавување на R1 и R2 независно е H или алкилен, алкенилен, алкинилен, циклоалкилен, циклоалкенилен, циклоалкинилен, арилен, хетероалкилен, хетероцикличен или хетероарилен остаток;

секоје појавување на R3 независно е алкилен, алкенилен, алкинилен, циклоалкилен, циклоалкенилен, циклоалкинилен, арилен, хетероалкилен, хетероцикличен или хетероарилен остаток, или се два соседни R3 на остатокот комбинираат поради формирање на систем на прстени кое што го вклучува атомот на фосфор;

секоје појавување на R3a независно е одбрано од алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, циклоалкенил, циклоалкинила, арил, хетероалкил, хетероциклик, и хетероарил;

алтернативно, секој NR1R2 на остаток може да биде 5-, 6- или 7-члени заситен, делумно заситен или незаситен прстен, кој што може да биде опционо супституиран и кој што содржи 0-2 дополнителни хетероатоми одбрани од N, O и S(O)г; и

алкил групи имаат 1 до 8 атоми на јаглерод; алкенил групи имаат 2 до 8 атоми на јаглерод; алкинил групи имаат 2 до 8 атоми на јаглерод; циклоалкил групи имаат 3 до 13 атоми на јаглерод; циклоалкенил групи имаат 3 до 13 атоми на јаглерод;

циклоалкинил групи имаат 5 до 13 атоми на јаглерод;

хетероалкил групи се разгранети или неразгранети алкил, алкенил, или алкинил група со од 1 до 7 атоми на јаглерод покрај 1, 2, 3 или 4 хетероатоми независно одбрани од група која ја сочинуваат N, O, S, и P; арил групи се ароматични групи во форма на прстен со 6 до 14 атоми во прстенот; хетероарил групи се хетероциклични ароматични остатоци со 5 - 14 атоми во прстен кој опфаќаат еден или повеќе прстени; хетероциклични групи се не-ароматичен систем на прстени со 5 до 14 атоми во прстен во 1, 2 или 3 прстени во кои што е 1 до 4 јаглерода во прстенот секој заменет со хетероатом одбран од N, O, или S;

секој од претходните алкилни, алкенилни, алкинилни, циклоалкилни, циклоалкенилни, циклоалкинилни, хетероалкилни, арилен, хетероарилен и не-ароматични хетероциклични остатоци опционо е супституиран;

опционите супституенти на назаситениот атом на јаглерод на арил или хетероарил група се избираат помеѓу халоген (F, Cl, Br или I), алкил, алкенил, алкинил, хетероалкил, -CN, -R1, -OR2, -S(O)rR2 (каде што г представува цел број од 0, 1 или 2), SO2NR1R2, -NR1R2, -O-NR1R2, -NR1-NR1R2, -(CO)YR2, -O(CO)YR2, -NR1(CO)YR2, -S(CO)YR2, -NR1C(=S)YR2, -OC(=S)YR2, -C(=S)YR2, -YC(=NR1)YR2, -YC(=N-OR1)YR2, -YC(=N-NR1R2)YR2, -COCOR2, -COMCOR2 (каде што M ја представува алкил група со 1-6 јаглерода), -YP(=O)(YR3)(YR3), -Si(R3a)3, -NO2, -NR1SO2R2 и -NR1SO2NR1R2;

опционите супституенти на алкилната, алкенилната, алкинилната, хетероалкилната, циклоалкилната, циклоалкенилната, циклоалкинилната или не-ароматична хетероцикличната група се бираат помеѓу



халоген (F, Cl, Br или I), алкил, алкенил, алкинил, хетероалкил, -CN, -R1, -OR2, -S(O)rR2 (каде што r представува цел број од 0, 1 или 2), -SO₂NR₁R₂, -NR₁R₂, -O-NR₁R₂, -NR₁-NR₁R₂, -(CO)YR₂, -O(CO)YR₂, -NR₁(CO)YR₂, -S(CO)YR₂, -NR₁C(=S)YR₂, -OC(=S)YR₂, -C(=S)YR₂, -YC(=NR₁)YR₂, -YC(=N-OR₁)YR₂, -YC(=N-NR₁R₂)YR₂, -COCOR₂, -COMCOR₂ (каде што M ја представува алкил група со 1-6 јаглерода), -YP(=O)(YR₃)(YR₃), -Si(R_{3a})₃, -NO₂, NR₁SO₂R₂ и -NR₁SO₂NR₁R₂;

и (на заситениот атом на јаглерод) =O, =S, =NH, =NNR₂R₃, =NNHC(O)R₂, =NNHCO₂R₂, или =NNHSO₂R₂, при што R₂ и R₃ при секоје појавување независно се избираат од јаглерод, алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, циклоалкенил, циклоалкинил, хетероалкил, арил, хетероарил и хетероциклил; или неговата фармацевтски прифатлива сол.

1, има уште 23 патентни барања

(51) **A 61K 39/395, A 61K 47/12, A 61K 9/00, A 61K 47/18, A 61K 47/26, A 61K 47/14**

(11) **8412** (13) T1
(21) **2017/752** (22) 02/10/2017
(45) 31/12/0001

(30) US201161481522P 02/05/2011 US and US201161544054P 06/10/2011 US

(96) 02/05/2012 EP12722973.0

(97) 12/07/2017 EP2704742

(73) **Millennium Pharmaceuticals, Inc.**

40 Landsdowne Street

Cambridge, MA 02139, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) PALANIAPPAN, Vaithianathan; DILUZIO, Willow; NGUYEN, Phuong M.; VARGA, Csanad M.; BROWN, Jason; FOX, Irving H.; SCHOLZ,

Catherine; JENKINS, Erica Helen and ROSARIO, Maria

(54) **ФОРМУЛАЦИЈА ЗА АНТИ- 4 7 АНТИТЕЛО**

(57) 1 Стабилната течна фармацевтска формулација која што го опфаќа анти-α4β7 антители, цитрат, и најмалку една слободна аминокиселина, при што анти-α4β7 антители го опфаќа варијабилниот регион на лесниот ланец кој што го опфаќа регионот 1 кој ја одредува комплементарноста на (CDR1) кој опфаќа SEQ ID NO:11, CDR2 кој опфаќа SEQ ID NO:12, и CDR3 кој опфаќа SEQ ID NO:13, и го опфаќа варијабилниот регион на тешкиот ланец кој опфаќа CDR1 кој опфаќа SEQ ID NO:8, CDR2 кој опфаќа SEQ ID NO:9, и CDR3 кој опфаќа SEQ ID NO:10.

1, има уште 30 патентни барања

Фигура 1А

Тешка DNK на нов LDP02 -- содржи клонирачки места (мали букви). Козак секвенца (големи букви) и водечки (мали букви)

```

gaattctcgagatgatCTCACatgggatggagctgfatcctctcttggtagcaacagctacaggtgccactccag
gtgCAATTGGTGCAGTCTGGGGCTGAGGTTAAGAAGCCTGGGGCTTCAGTGAA
GGTGTCTGCAAGGGTCTGGCTACACCTTACCAGTACTGGATGCATTGGG
TGAGGCAGGCGCCTGGCCAACGTCTAGAGTGGATCGGAGAGATTGATCCTTC
TGAGAGTAATACTAACTACAATCAAAAATTCAAGGGACGCGTCACATTGACT
GTAGACATTTCCGCTAGCACAGCCTACATGGAGCTCTCCAGCCTGAGATCTG
AGGACACTGCGGTCTACTATTGTGCAAGAGGGGGTTACGACGGATGGGACTA
TGCTATTGACTACTGGGGTCAAGGCACCCTGGTCACCGTCAGCTCAGCCTCCA
CCAAGGGCCCATCGGTCTTCCCCTGGCACCCTCCTCCAAGAGCACCTCTGGG
GGCACAGCGGCCCTGGGCTGCTGGTCAAGGACTACTTCCCGAACCGGTGA
CGGTGTCGTGGAACCTCAGGCGCCTGACCAGCGCGTGCACACCTTCCCGGC
TGTCTACAGTCTCAGGACTTACTCCCTCAGCAGCGTGGTGACCGTGCCT
CCAGCAGCTTGGGCACCCAGACCTACATCTGCAACGTGAATCAAAAGCCAG
CAACACCAAGGTGGACAAGAAAGTTGAGCCCAATCTTGTGACAAAACCTCAC
ACATGCCCCACCGTGCCAGCACCTGAACTCGCGGGGGCACCGTCAGTCTTCC
TCTCCCCCAAAAACCAAGGACACCCTCATGATCTCCCGGACCCCTGAGGTG
ACATGCGTGGTGGTGGACGTGAGCCACGAAGACCCTGAGGTCAAGTTCAACT
GGTACGTGGACGCGGTGGAGGTGCATAATGCCAAGACAAAGCCGCGGGAGG
AGCAGTACAACAGCACGTACCGTGTGGTCAGCGTCTCACCGTCTGCACCA
GGACTGGCTGAATGGC
    
```

(51) **B 01D 1/28, B 01D 3/10, C 02F 1/04**

(11) **8413**

(13) T1

(21) **2017/753**

(22) 02/10/2017

(45) 31/12/0001

(30) WO2013EP65933 29/07/2013 --

(96) 29/07/2014 EP14747350.8

(97) 19/07/2017 EP3027288

(73) **Industrial Advanced Services FZ-LLC**

P.O. Box 31291

Al-Jazeera Al-Hamra

Ras Al Khaimah, AE

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) WINANDY, Francois-Mathieu

(54) **УРЕДИ ЗА ТЕРМИЧКА ДЕСТИЛАЦИЈА**

СО МЕХАНИЧКА КОМПРЕСИЈА НА ПАРЕА

(57) 1 Уред за термичка дестилација со механичка компресија на пареа за десалинизација на вода, кој опфаќа: - херметичка комора (01) која што опфаќа влез за прием на сурова вода, излез за празнење на дестилат, излез за пранење на концентрат и излез за празнење на некондензибилни гасови;

- испарувач/кондензатор (11) кој ја опфаќа зоната (02) за испарувања и зоната (05) за кондензирања во внатрешноста на спомнатата херметичка комора (01);


- компресор (04) е поврзан со моторот, при што компресорот може да го зголеми притисокот на пареата произведена во зоната (02) на испарувања и да ги пренесе во зоната (05) на кондензирање;

- херметичка комора (01) е под делумен вакуум, при што притисокот во внатрешноста на спомнатата комора е понизок од атмосферскиот притисок;


н а з н а ч е н с о т о а, што се - компресорот (04) и неговиот мотор сместени се во внатрешноста на спомнатата херметичката комора, каде спомнатиот мотор ги опфаќа статорот и роторот, при што спомнатиот статор и спомнатиот ротор целосно се сместени во внатрешноста на херметичката комора.

1, има уште 14 патентни барања

Фигура 1



Фигура 2



(51) A 61K 31/185, A 61K 31/195, A 61P 25/16

(11) 8414

(13) T1

(21) 2017/754

(22) 02/10/2017

(45) 31/12/0001

(30) EP20120306063 05/09/2012 --;

WO2012EP53565 01/03/2012 --;

WO2012EP53568 01/03/2012 --;

WO2012EP53570 01/03/2012 -- and

US201261696992P 05/02/2012 US

(96) 28/02/2013 EP13706549.6

(97) 05/07/2017 EP2819663


(73) Pharnext

11 Rue des Peupliers


92130 Issy-les-Moulineaux, FR

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје(72) CHUMAKOV, Ilya; COHEN, Daniel;
NABIROCHKIN, Serguei and HAJJ, Rodolphe(54) **НОВИ ТЕРАВПЕТСКИ ПРИСТАПИ ЗА
ЛЕКУВАЊЕ НА ПАРКИНСОНОВОТО
ЗАБОЛУВАЊЕ**(57) 1 Композиција за употреба во лекување
на паркинсонизмот, при што спомнатата
композиција опфаќа акампросат и баклофен,
или нивните соли, или нивна формулација со
продолжено ослободување.

1, има уште 18 патентни барања



Фигура 1



Фигура 2

(51) **С 07К 16/28, А 61К 39/395, А 61Р 1/00**

(11) **8415**

(21) **2017/755**

(13) T1

(22) 02/10/2017

(45) 31/12/0001

(30) US201161481533P 02/05/2011 US;

US201161550545P 24/10/2011 US and

US201261585859P 12/01/2012 US

(96) 02/05/2012 EP12721093.8

(97) 12/07/2017 EP2704798

(73) **Millennium Pharmaceuticals, Inc.**

40 Landsdowne Street

Cambridge, MA 02139, US

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) PALANIAPPAN, Vaithianathan; DILUZIO,

Willow; VARGA, Csanad M.; BROWN, Jason;

FOX, Irving H.; SCHOLZ, Catherine and TRUONG,

Nobel T.

(54) **ФОРМУЛАЦИЈА ЗА ANTI-ALPHA4BETA7 АНТИТЕЛО**

(57) 1 Формулацијата која што опфаќа 300mg

на доза на ведолизумаб од 60mg/ml на

ведолизумаб во 50mM во хистидин, 125mM во

аргинин, 0,06% во полисорбат 80, 10% во

сахароза при pH 6,3 реконституирани од

лиофилизираната формулација.

1, има уште 8 патентни барања



ФИГУРА 1А

содржи клонирачки места (мали букви), Козак секвенца (големи букви) и водечки (мали букви)

Тешка **DNK** на нов **LDP02** — содржи клонирачки места (мали букви), Козак секвенца (големи букви) и водечки (мали букви)

```

gaattctcgagatcgatCTCACatgggatggagcigtatcctctcttctttagcaacagctacaggtgccactcccag
gtgCAATTGGTGCAGTCTGGGGCTGAGGTTAAGAAGCCTGGGGCTTCAGTGAA
GGTGTCTGCAAGGTTCTGGCTACACCTTACCAGCTACTGGATGCATTGGG
TGAGGCAGGCCTGGCCAACGTCTAGAGTGGATCGGAGAGATTGATCCTTC
TGAGAGTAATACTAATACTAATAAATCAAGGGACGCGTCACATTGACT
GTAGACATTTCCGCTAGCACAGCCTACATGGAGCTCTCCAGCCTGAGATCTG
AGGACACTGCGGTCTACTATTGTGCAAGAGGGGGTTACGACGGATGGGACTA
TGCTATTGACTACTGGGGTCAAGGCACCCCTGGTCAACCGTCAGCTCAGCCTCCA
CAAAGGGCCCATCGGTCTTCCCCTGGCACCCCTCTCCAAGAGCACCTCTGGG
GGCACAGCGGCCCTGGGCTGCCTGGTCAAGGACTACTTCCCGAACCAGGTGA
CGGTGTCTGAACTCAGGCGCCCTGACCAGCGGCGTGCACACCTTCCCGGC
TGTCTACAGTCTCAGGACTTACTCCCTCAGCAGCGTGGTGACCGTGCCCT
CCAGCAGCTTGGGCACCCAGACCTACATCTGCAACGTGAATCACAAGCCCAG
CAACACCAAGGTGGACAAGAAAGTTGAGCCCAAATCTTGTGACAAAACCTAC
ACATGCCACCCGTGCCAGCACCTGAACTCGCGGGGGCACCGTCAGTCTTCC
TCTTCCCCCAAAACCAAGGACACCCTCATGATCTCCCGGACCCCTGAGGTC
ACATGCGTGGTGGTGGACGTGAGCCACGAAGACCCTGAGGTCAAGTTCAACT
GGTACGTGGACGCGTGGAGGTGCATAATGCCAAGACAAAGCCGCGGGAGG
AGCAGTACAACAGCACGTACCGTGTGGTCAAGCGTCTCACCGTCTGCACCA
GGACTGGCTGAATGGC

```

(51) **F 41A 17/72**(11) **8416**

(13) T1

(21) **2017/756**

(22) 03/10/2017

(45) 31/12/0001

(30) IT2013BS00030 08/03/2013 IT

(96) 06/03/2014 EP14715671.5

(97) 05/07/2017 EP2997323

(73) **Arsenal Firearms Finance Limited****Tortola Aleman Cordero****Galindo&Lee Trust (BVI) Limited****Road Town****P.O. Box 3175, VG**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) REZTSOV, Alexander; REZTSOV, Leonid;
STRESHINSKIY, Dimitry; YAKOVLEV, Evgeniy
and KLOKOV, Sergei(54) **ОГНЕНО ОРУЖЈЕ И УДАРНА ИГЛА**


(57) 1 Огнено оружје (1) коешто содржи:

- тело на огненото оружје (2) во кое што е сместен дел од уредот за пукање (4) кое што се ракува со помош на чкрапало (6) кое се испакнува од телото (2);
- лизгач (8) кој што се потпира на телото на огненото оружје (2) на лизгачки начин, долж

правецот на транслација (X), помеѓу затворена конфигурација на комората за пукање (10) на наведеното огнено оружје (1) и отворена конфигурација на наведената комора (10);
- ударна игла (12), барем делумно сместена во лизгачот (8), која што е под константен притисок од страна на прв еластичен дел (14) во насока на позиција за пукање кадешто на едниот крај (16) на наведената ударна игла (12) се спојува со комората за пукање (10), и подвижна во правец на репетирана позиција во која што е одалечена од комората (10);
- сигурносен уред (18) за спречување на предвремено пукање, конфигуриран да ја ослободи ударната игла (12) од репетирана позиција само кога лизгачот (8) е позициониран во затворената конфигурација, наведениот сигурносен уред (18) содржи член за блокирање (20) на ударната игла (12), кој што се спротиставува на делувањето на првиот еластичен дел (14), подложна да биде ослободена со помош на уредот за пукање (4);
- пришто ударната игла (12) може да се поместува во насока паралелна на наведената насока на транслација (X); пришто огненото оружје се карактеризира со тоа што членот за

блокирање (20) може да ротира околу оска која (12).
што е паралелна на наведената насока на
транслација (X) за да реверзибилно го опфати
сигурносното седло (22) на огнетото оружје

1, има уште 14 патентни барања



Слика 1

(51) С 07D 403/12, С 07D 401/12, А 61К 31/47, А 61Р 37/00

(11) 8417

(21) 2017/757

(13) Т1

(22) 03/10/2017

(45) 31/12/0001

(30)

(96) 08/03/2012 EP15166109.7

(97) 23/08/2017 EP2937344

(73) **Glaxo Group Limited**

980 Great West Road

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Atkinson, Francis, Louis; Barker, Michael, David; Liddle, John and Wilson, David, Matthew

(54) **ПИРИДИНИЛ- И ПИРАЗИНИЛ-МЕТИЛОКСИ-АРИЛ ДЕРИВАТИ КОРИСНИ**

КАКО ИНХИБИТОРИ НА ТИРОЗИН КИНАЗА ОД СЛЕЗИНА (SYK)

(57) 1 Соединение со формула (I):


кадешто:

X е CR1 или N;
Y е CH, C или N;
R1 е водород, C1-6 алкокси или C1-6 алкил;
R2 е водород, C1-6 алкокси, хало, -C(O)C1-6 алкил, CN, хало-C1-6 алкил или C(O)NR4R5;
R3 е водород или C1-6 алкокси;
R4 е водород или C1-6 алкил;
R5 е водород или C1-6 алкил и m и n се цели броеви секој независно избран од 1 и 2; или негова фармацевтска прифатлива сол, за употреба во лекувањето на

инфламаторна болест и/или алергиско нарушување избрано од хронична обструктивна белодробна болест (COPD), возрасен респираторен дистрес синдром (ARDS), астма, тешка астма, улцеративен колитис, Кророва болест, бронхитис, коњуктивитис, псоријаза,

склеродерма, дерматитис, алергија, ринитис, кожен лупус, автоимуни булозни состојби вклучувајќи пемфигус и пемфигоид, мастоцитоза и анафилакса.

1, има уште 14 патентни барања



(51) **C 07D 401/14, C 07D 413/14, C 07D 239/48, C 07D 401/04, C 07D 401/12, C 07D 417/14, C 07D 403/04, C 07D 403/12, C 07D 405/14, A 61K 31/506, A 61P 35/00**

(11) **8418**

(21) **2017/758**

(13) T1

(22) 04/10/2017

(45) 31/12/0001

(30) US201161533606P 12/09/2011 US

(96) 12/09/2012 EP12766773.1

(97) 09/08/2017 EP2755958

(73) **Merck Patent GmbH**

Frankfurter Strasse 250

64293 Darmstadt, DE


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HUCK, Bayard R.; CHEN, Xiaoling; XIAO, Yufang; LAN, Ruoxi; QIU, Hui; NEAGU, Constantin; DESELM, Lizbeth Celeste; MOCHALKIN, Igor and JOHNSON, Theresa L.

(54) **АМИНОПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ ЗА УПОТРЕБА КАКО МОДИЛАТОРИ НА АКТИВНОСТ НА КИНАЗ**

(57) 1 Соединение со Формула (I)



или негова фармацевтска прифатлива сол, растворувач, или растворувач на сол, кадешто: X е N или CH;

Y е N или CR₂;

E е неразгранет или разгранет алкил поврзувач којшто има 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7 C атоми, коишто може да бидат несупституирани или моно- или дисупституирани со Hal, OH, CN или NH₂, во коишто една CH₃ група може да бидат заменети со Cус1, Cус2, CONH₂, CF₃, и во којашто една, две или три CH₂ групи може да бидат заменети со -O- или -NH-, и во којашто една CH група може да биде заменета со -N; или ако Y е CNH₂, E може исто така да биде -CH(R₃)-NH-CO- или -CO-NH-CH(R₃)-;

R₁ е CN, CONH₂, Hal, LA, O(LA), Ar, Cус1 или Cус2;

R₂ е H, NH₂, Hal или CN;

R₃ е H или LA,

Hal е F, Cl, Br или I;

LA е неразгранет или разгранет, линеарно заситена или делумно незаситена јагледородна низа којашто има 1, 2, 3, 4, 5 или 6 C атоми, кадешто 1, 2 или 3 H атоми може да бидат заменети со Hal или OH;

Ar е моно- или бицикличен ароматичен хомо- или хетероциклически којшто има 0, 1, 2, 3 или 4 N, O и/или S атоми и 5, 6, 7, 8, 9, или 10 скелетни атоми, коишто можат да бидат несупституирани или независно еден од друг, моно- или дисупституирани со Hal, LA, OH, SH, O(LA), NH₂, NH(LA), N(LA)₂, NO₂, CN, OCN, COOH, COO(LA), CONH₂, CONH(LA), CON(LA)₂, NHCO(LA), NHCONH(LA), NHCONH₂, CHO и CO(LA), и/или моносупституирани со Cус2 или O-Cус2;

Cус1 е 3, 4, 5 или 6 член моноциклически алифатичен хомо- или хетероциклически којшто има 0-2 хетероатоми, избрани од O, S и N, коишто може да бидат моно- или дисупституирани со Hal, LA, NH₂, NH(LA), N(LA)₂, HO(LA)-;

Cус2 е 5 или 6 член моноциклически ароматичен хомо- или хетероциклически којшто има 0-3 хетероатоми, избрани од O, S и N, коишто може да бидат моно- или дисупституирани со Hal или LA; и

n е 1 или 2.

1, има уште 7 патентни барања

(51) B 01L 3/00

(11) 8419

(21) 2017/759

(30)

(96) 28/10/2014 EP14190680.0

(97) 19/07/2017 EP3015168

(13) T1

(22) 04/10/2017

(45) 31/12/0001

(73) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Oakland CA 94607-5200, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Emerson, Jane F.


(54) **КОМПОЗИТНИ ЗАПТИВАЧИ И ПЛАЗМА СЕПАРАТОРИ ЗА ЕПРУВЕТИ ЗА ЗЕМАЊЕ КРВ**

(57) 1 Епрувета за земање примерок која што се состои од:

епрувета која што има лумен; и супстанца сепаратор поставена во луменот која што има:

материјал со слој од гелна компонента, при што гелната компонента содржи тиксо-тро-пичен гел; и дополнително материјал со слој од фотоотпорен заптивач кој што е различен од слојот со гелна компонента и содржи (1) олигомер, со (2) фотоиницијатор и (3) стабилизатор.

1, има уште 12 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **C 07K 16/28, C 12N 5/20, A 61K 39/395, A 61P 35/00, A 61P 37/00**

(11) **8388**

(13) T1

(21) **2017/760**

(22) 05/10/2017

(45) 31/12/0001

(30)

(96) 10/05/2004 EP14178061.9

(97) 02/08/2017 EP2853272

(73) **AbbVie Biotherapeutics Inc.**

1500 Seaport Boulevard

Redwood City, CA 94063, US

(74) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА**

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) WILLIAMS, Marna; POWERS, David B.; LIU, Gao; TSO, Yun J. and LANDOLFI, Nicolas F.

(54) **ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА НА АНТИ-ЦС1 АНТИТЕЛА**

(57) 1 Моноклонално антагонистички анти-CS1 антитело или антагонистички фрагмент за врзување на анти-CS1 антиген, по можност хуманизиран, што се врзува за протеин кодиран со SEQ 10 NO: 1, за употреба во третманот на миелом кај пациент кој нема развиено клинички манифестации на миелом. 1, има уште 14 патентни барања

(51) **E 05B 29/00**

(11) **8374**

(13) T1

(21) **2017/768**

(22) 06/10/2017

(45) 31/12/0001

(30) FI20120000050 16/02/2012 FI;

FI20120000051 16/02/2012 FI and

FI20120000053 16/02/2012 FI

(96) 14/02/2013 EP13713932.5

(97) 12/07/2017 EP2815045

(73) **Abloy Oy**

Wahlforssinkatu 20

80100 Joensuu, FI


(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/ЗМ, 1000 Скопје

(72) ULJENS, Peder

(54) **КЛУЧ И ЦИЛИНДРИЧНА БРАВА СО
ВРТЛИВ ДИСК**

(57) 1 Клуч кој е наменет за употреба во таква цилиндрична брава, во која што делот (3) од клучот (1) што се вметнува во бравата е обликуван да ги сврти вртливите дискови со

надолжно движење изведено во бравата, кое што се случува со помош на два водечки жлебови наредени на клучот, кој што клуч (1) има два водечки жлебови (15а, 15б) се карактеризира со тоа што делот (3) од клучот што треба да се внесе во цилиндричната брава има своја основна цилиндрична форма и содржи цилиндричен сектор (37а, 37б) наменет за секој водечки жлеб (15а, 15б), и дека клучот (1) понатаму сочинува надолжна, централна шуплина (36), а исто така и пренесува вртежен момент на надолжни насочни површини (39) на двете страни на цилиндричниот сектор (37а, 37б) наменети да ги водат жлебовите (15а, 15б), и делот што се вметнува во цилиндричната брава понатаму содржи страничен пресек (10), што се протега во централната шуплина (36) исто така содржи рабни површини (12) обликувани како водечки површини за пренесување на вртежен момент, кои што се наменети со клучот (1) за кооперативно раководење на цилиндричната брава. 1, има уште 10 патентни барања



НАЦРТ 1.

(51) C 07D 471/14

(11) 8441

(13) T1

(21) 2017/769

(22) 09/10/2017

(45) 31/12/0001

(30)

(96) 27/09/2010 EP10782688.5

(97) 16/08/2017 EP2483271

(73) GenKyoTex Suisse SA

16, chemin des Aulx

1228 Plan-les-Ouates, CH


(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(72) PAGE, Patrick; LALEU, Benoît and GAGGINI, Francesca

(54) ДЕРИВАТИ НА ПИРАЗОЛИН ДИОН КАКО НАДПХ ОКСИДАЗА ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Дериват на пиразолин дион според Формулата (1):



R1 е одбран од H; опционално супституиран алкоксикарбонил; опционално супституиран C1-C6 алкил; евентуално супституиран C2-C6 алкенил; опционално супституиран C2-C6 алкинил; опционално супституиран алкокси; опционално супституиран алкокси C1-C6 алкил; опционално супституиран аминоксил; опционално супституиран ацил; опционално супституиран арил; опционално супституиран C1-C6 алкил арил; опционално супституиран арил C1-C6 алкил; опционално супституиран хетероарил; евентуално супституиран C1-C6 алкил хетероарил; опционално супституиран

хетероарил C1-C6 алкил; опционално супституиран C2-C6 алкенил арил; опционално супституиран арил C2-C6 алкенил; опционално супституиран C2-C6 алкенил хетероарил; опционално супституиран хетероарил C2-C6 алкенил; опционално супституиран C3-C8-циклоалкил; евентуално супституиран C3-C8 хетероциклоалкил; опционално супституиран C1-C6 алкил C3-C8-циклоалкил; опционално супституиран C3-C8-циклоалкил C1-C6 алкил; опционално супституиран C1-C6 алкил C3-C8 хетероциклоалкил и евентуално супституиран C3-C8 хетероциклоалкил C1-C6 алкил; R2, R3, R4, R5, R6, R7 и R8 се H; R10 е одбран од H и C1-C6 алкил; R9 и R11 се независно одбрани од H и C1-C6 алкил; R12 е одбран од H; -Z-NR13R14; -CHR17R18; опционално супституиран алкоксикарбонил; опционално супституиран ацил; опционално супституиран C1-C6 алкил; опционално супституиран C2-C6 алкенил; опционално супституиран C2-C6 алкинил; опционално супституиран алкокси; евентуално супституиран алкокси C1-C6 алкил; опционално супституиран аминоксил; опционално супституиран ацил; евентуално супституиран арил; евентуално супституиран C1-C6 алкил арил; опционално супституиран арил C1-C6 алкил; опционално супституиран хетероарил; евентуално супституиран C1-C6 алкил хетероарил; опција со заменета хетероарил C1-C6 алкил; евентуално супституиран C2-C6 алкенил арил; опционално супституиран арил C2-C6 алкенил; евентуално супституиран C2-C6 алкенил хетероарил; опционално супституиран хетероарил C2-C6 алкенил; опционално супституиран C3-C8-циклоалкил; евентуално супституиран C3-C8 хетероциклоалкил; опционално супституиран C1-C6 алкил C3-C8-циклоалкил; евентуално супституиран C3-C8-циклоалкил C1-C6 алкил; евентуално супституиран C1-C6 алкил C3-C8 хетероциклоалкил и евентуално супституиран C3-C8 хетероциклоалкил C1-C6 алкил; R13,

R14, R17 и R18 се независно одбрани од H; евентуално супституиран C1-C6 алкил; опционално супституиран C2-C6 алкенил; опционално супституиран C2-C6 алкинил; евентуално супституиран арил; опционално супституиран C1-C6 алкил арил; опционално супституиран арил C1-C6 алкил; евентуално супституиран хетероарил; евентуално супституиран C2-C6 алкил хетероарил; опционално супституиран хетероарил C1-C6 алкил; опционално супституиран C2-C6 алкенил арил; опционално супституиран арил C2-C6 алкенил; опционално супституиран C2-C6 алкенил хетероарил; опционално супституиран хетероарил C2-C6 алкенил; опционално супституиран C3-C8-циклоалкил; опционално супституиран C3-C8 хетероциклоалкил; опционално супституиран C1-C6 алкил C3-C8-циклоалкил; евентуално супституиран C3-C8-циклоалкил C1-C6 алкил; опционално супституиран C1-C6 алкил C3-C8 хетероциклоалкил и евентуално супституиран C3-C8 хетероциклоалкил C1-C6 алкил; X е избран од 0, NR12, S, S = O и S (O)2; Z е селектиран од C (O); C (S) и S02; n е цел број избран од 0 и 1; како фракција како негови фармацевтски прифатливи соли, при што терминот "супституиран" се однесува на групи заменети со 1 до 5 супституенти одбрани од групата "C2-C6 алкенил", "C2-C6 алкинил", "C3-C8-циклоалкил", "C3-C8 хетероциклоалкил", "C1-C6 алкил арил", "C1-C6 алкил хетероарил", "C1-C6 алкил циклоалкил", "C1-C6 алкил C3-C8 хетероциклоалкил," amino, "аминосулфонил", "амониум", "цилиндар amino", "amino карбонил", "арил", "хетероарил", "сулфинил", "сулфонил", "алкокси" алкокси карбонил", "карбамат", "сулфанил", "халоген", трихалометил, цијано, хидрокси, меркапто и нитро, при што "арил" се однесува на незаситена ароматска карбоциклична група од 6 до 14 јаглеродни атоми кои имаат еден прстен или повеќекратни кондензирани прстени

и "хетероарил" се однесува на моноцикличен хетероароматик, или бицикличен или трицикличен фузиран хетероароматска група; "алкокси" се однесува на групата -O-R каде што R е одбран од "C1-C6 алкил", "арил", "хетероарил", "арил C1-C6 алкил" или "хетероарил C1-C6 алкил"; "хетероалкил" се однесува на C1-C12-алкил, по можност C1-C6-алкил, каде што најмалку еден јаглерод е заменет со хетероатом одбран од O, ниту S, вклучувајќи 2-метокси етил; "амино" се однесува на групата -NRR' каде што R и R' се независно H, "C1-C6 алкил", "арил", "хетероарил", "C1-C6 ал-кил арил", "C1-C6 алкеи хетероарил", "циклоалкил" или "хетероциклоалкил", и каде што R и R' заедно со азотниот атом за кој се прикачени, може да опционално формира 3-8-член хетероциклоалкил прстен; "амониум" се однесува на позитивно наполнета група -N + RR'R" каде што R, R' и R" се независно "C1-C6 алкил", "C1-C6 алцил арил", "C1-C6 алкил хетероарил", "циклоалкил", или "хетероциклоалкил", и каде што R и R' заедно со азотниот атом за кој се прикачени, може да опционално формира 3-8-член хетероциклоалкилен прстен; "сулфинил" се однесува на група "-S (O) -R" каде што R е избран од "алкил", "алкил" заменет со халогени, на пример, -SO-CF3 група, "C2-C6 алкенил", "C2-C6 алкинил", "C3-C8-циклоалкил", "хетероциклоалкил", "арил", "хетероарил", "арил C1-C6 алкил", "хетероарил C1-C6 алкил", "арил C2-C6 алкенил," "хетероарил C2-C6 алкенил," "арил C2-C6-алкинил, "" хетероарил C2-C6 алкинил, "" C3-C8-циклоалкил C1-C6 алкил "или" хетероциклоалкил C1-C6 алкил "; "сулфонил" се однесува на групата "- SO2-R" каде што R е избран од "арил", "хетероарил", "C1-C6 алкил", "C1-C6 алкил" супституиран со халогени, на пример, - SO2-CF3 група, "C2-C6 алкенил", "C2-C6 алкинил", "C3-C8-циклоалкил"

"хетероциклоалкил", "арил", "хетероарил", "арил С1-С6 алкил", "хетероарил С1-С6 алкил", "арил С2-С6 алкенил," "хетероарил "С2-С6 алкенил," "арил С2-С6 алкинил," "хетероарил С2-С6 алкинил," "циклоалкил С1-С6 алкил," или "хетероциклоалкил С1-С6 алкил" и "сулфанил "се однесува на групи -S-R каде што R вклучува Н," С1-С6 алкил ", " С1-С6 алкил " супституиран со халогени, на пр., -S-CF₃ група, "С2-С6

алкенил", "С2-С6 алкинил", "С3-С8-циклоалкил", "хетероциклоалкил" "арил", "хетероарил", "арил С1-С6 алкил", "хетероарил С1-С6 алкил", "арил С2-С6 алкенил," "хетероарил С2-С6 алкенил," "арил С2-С6 алкинил," "алкинилхетероарил", "циклоалкил С1-С6 алкил" или "хетероциклоалкил С1-С6 алкил".

1, има уште 14 патентни барања

(51) **C 07D 405/06, C 07D 487/04, C 07D 311/34, A 61K 31/52, A 61K 31/519, A 61P 35/00, A 61P 37/06**

(11) **8379**

(13) T1

(21) **2017/779**

(22) 12/10/2017

(45) 31/12/0001

(30) IN1429CH2010 24/05/2010 IN;

IN2690CH2009 05/11/2009 IN and US364661P

15/07/2010 US

(96) 03/11/2010 EP10803619.5

(97) 12/07/2017 EP2496567

(73) **Rhizen Pharmaceuticals S.A.**

Fritz Courvoisier 40

2300 La Chaux de Fonds, CH

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) MUTHUPPALANIAPPAN, Меууарпан;

VISWANADHA, Srikant; BABU, Govindarajulu and

VAKKALANKA, Swaroop Kumar V.S.

(54) **НОВИ БЕНЗОПИРАН КИНАЗА**


МОДУЛАТОРИ

(57) 1 Соединение со формулата (IA-I), (IA-II),


(IA-III),

или


(IA-IV):




(IA-I)



(IA-II)



(IA-III)



(IA-IV)

или негов таутомер, негов Н-оксид, или негова фармацевтски прифатлива сол, назначено со тоа, што секое појавување на R е независно одбрано од водород, халоген, -ORa, CN, супституиран или несупституиран С1-6 алкил, супституиран или несупституиран С2-6 алкенил, супституиран или несупституиран С2-6 алкинил, супституиран или несупституиран С3-8 циклоалкил, и супституирана или несупституирана хетероциклична група;

R1 и R2 може да се исти или различни и се

независно одбрани од водород, халоген, и супституиран или несупституиран C1-6 алкил, или обете R1 и R2 директно врзани за заеднички атом, може да бидат соединети да формираат оксо група (=O) или супституиран или несупституиран заситен или незаситен 3-10 член прстен (вклучително атомот на јаглерод на кој R1 и R2 се врзани), кој може опционално да вклучува еден или повеќе хетероатоми кои може да се исти или различни и се одбрани од O, NRa и S;

Sy1 е моноциклична група одбрана од супституиран или несупституиран циклоалкил, супституирана или несупституирана хетероциклична група, и супституиран или несупституиран арил и супституиран или несупституиран хетероарил; секое појавување на Ra може да е исто или различно и е независно одбрано од водород, халоген, хидрокси, циано, супституиран или несупституиран (C1-6)алкил, -NRcRd (каде што Rc и Rd се независно водород, халоген, хидрокси, циано, супституиран или несупституиран (C1-6)алкил, и (C1-6)алкокси) и -ORc (каде што Rc е супституиран или несупституиран (C1-6)алкил);

p е цел број од 1 до 4; и

q е 0, 1 или 2,

секое појавување на X е независно одбрано од CR3 или N, каде што R3 е водород, хидрокси, халоген, -NH2, јодо, циано, супституиран или несупституиран алкил, супституиран или несупституиран алкинил, супституиран или несупституиран арил, или супституиран или несупституиран хетероарил; и каде што терминот супституиран се однесува на супституција одбрана од водород, хидрокси, халоген, карбоксил, циано, нитро, оксо (=O), тиио(=S), супституиран или несупституиран алкил, супституиран или несупституиран алкокси, супституиран или несупституиран

алкенил, супституиран или несупституиран алкинил, супституиран или несупституиран циклоалкил, супституиран или несупституиран циклоалкенил, -COORx, -C(O)Rx, -C(S)Rx, -C(O)ONRxRy, -NRxCONRyRz, -N(Rx)SORy, -N(Rx)SO2Ry, -(=N-N(Rx)Ry), -NRx C(O)ORy, -NRxRy, -NRxC(O)Ry-, -RxC(S)Ry -NRxC(S)NRyRz, -SONRxRy-, -SO2 NRxRy-, -ORx, -ORxC(O)NRyRz, -ORxC(O)ORy-, -OC(O)Rx, -OC(O)NRxRy, -RxnRyC(O)Rz, -RxORy, -RxC(O)ORy, -RxC(O)NRyRz, -RxC(O)Rx, -RxC(O)ORy, -SRx, -SORx, -SO2Rx, и -ONO2, каде што Rx, Ry и Rz во секоја од горните групи може да се атом на водород, супституиран или несупституиран алкил, супституиран или несупституиран алкокси, супституиран или несупституиран алкенил, супституиран или несупституиран алкинил, супституиран или несупституиран арил, супституиран или несупституиран арилалкил, супституиран или несупституиран циклоалкил, супституиран или несупституиран циклоалкенил, супституиран или несупституиран аминоксид, супституиран или несупституиран арил, супституиран или несупституиран хетероарил, супституиран хетероцикличалкил прстен, супституиран или несупституиран хетероарилалкил, супституиран или несупституиран хетероцикличен прстен, или било кои две од Rx, Ry и Rz заедно со заеднички атом на кој тие се прикачени може да бидат соединети да формираат супституиран или несупституиран заситен или незаситен 3-10 член прстен, кој може опционално да вклучува хетероатоми кои може да се исти или различни и се одбрани од O, NRX или S каде што супституентите во гореспомнатите "супституирани" групи не може да бидат додатно супституирани.

1, има уште 15 патентни барања



(51) **H 04N 19/105, H 04N 19/11, H 04N 19/96, H 04N 19/186, H 04N 19/593, H 04N 19/122**

(11) **8432** (13) T1
(21) **2017/780** (22) 12/10/2017
(45) 31/12/0001

(30) KR20100031145 05/04/2010 KR

(96) 05/04/2011 EP15160767.8

(97) 11/10/2017 EP2903273

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd.**

129, Samsung-ro

Yeongtong-gu

Suwon-si

Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Alshina, Elena; Min, Jung-Hye and Han,

Woo-Jin

(54) **ОДРЕДУВАЊЕ НА НАЧИН НА ВНАТРЕШНО ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ЕДИНИЦА ЗА КОДИРАЊЕ НА СЛИКА И ЕДИНИЦА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКА**

(57) 1 Уред за декодирање на слика, уредот содржи:

ентропски декодер којшто обезбедува прва информација која индицира на начин на меѓу предвидување на луминантен блок и втора информација која индицира на начин на меѓу предвидување на хроминантен блок кој кореспондира на луминантниот блок од податочниот тек; и

изведувач на меѓу предвидување кој изведува меѓу предвидување на луминантниот блок врз основа на начинот на меѓу предвидување на луминантниот блок и изведува меѓу предвидување на хроминантниот блок врз основа на начинот на меѓу предвидување на хроминантниот блок;

кадешто начинот на меѓу предвидување на луминантниот блок вклучува посебна насока помеѓу множеството на насоки и посебната насока е индицирана со помош на еден dx број во хоризонтална насока и фиксирана вредност

во вертикална насока и dy број во вертикална насока и фиксирана вредност во хоризонтална насока, кадешто dx бројот и dy бројот се цели броеви во согласност со начинот на меѓу предвидување на луминантниот блок, кадешто изведувачот на меѓу предвидување одредува број на соседни пиксели кој треба да се добие во согласност со позиција на постојниот пиксел и посебната насока индицирана од начинот на меѓу предвидување на луминантниот блок, соседните пиксели се лоцирани на лева страна од луминантниот блок или на горна страна од луминантниот блок;

кадешто втората информација индицира дека начинот за меѓу предвидување на хроминантниот блок е еднаков со начинот на меѓу предвидување на луминантниот блок, начинот на внатршно предвидување на хроминантниот блок е определен да биде еднаков на начинот на меѓу предвидување на луминантниот блок,


кадешто сликата е поделена во множество на максимални кодирани единици во согласност со информација за максималната големина на кодираната единица, максималната кодирана единица е поделена во множество на кодирани единици со употреба на поделена информација и информација за длабочина којашто означува дека повеќе пати кога кодираната единица е спацијално поделена од максималната кодирана единица, луминантна компонента на

максималната кодирана единица и хроминантна компонента на максималната кодирана единица помеѓу множеството на максимални кодирани единици, се хиерархиски поделени во една или повеќе луминантни компоненти на кодирани единици со длабочина и една или повеќе хроминантни компоненти на кодирани единици со длабочина вклучувајќи најмалку една постојна длабочина и долна


длабочина, соодветно во согласност со поделената информација, кога поделената информација индицира делење на постојната длабочина, кодираната единица на постојната длабочина се дели на четири кодирани единици од пониска длабочина, независно од соседните кодирани единици, кога поделената информација индицира на не-делење на постојната длабочина, една или повеќе единици за предвидување се добиени од кодираната единица со постојна

длабочина, и кадешто луминантниот блок е единица за предвидување добиена од кодираната единица со постојна длабочина, кадешто d_x бројот и d_y бројот се една од вредностите избрани од {32, 26, 21, 17, 13, 9, 5, 2, 0, -2, -5, -9, -13, -17, -21, -26} во согласност со начинот на меѓу предвидување на луминантниот блок, и фиксираната вредност е со моќ 2. 1, има уште 0 патентни барања

Слика 1



Слика 2



(51) Н 04N 19/105, Н 04N 19/11, Н 04N 19/96, Н 04N 19/186, Н 04N 19/593, Н 04N 19/122
 (11) 8421 (13) T1
 (21) 2017/781 (22) 12/10/2017
 (45) 31/12/0001
 (30) KR20100031145 05/04/2010 KR
 (96) 05/04/2011 EP15160770.2
 (97) 11/10/2017 EP2903275
 (73) Samsung Electronics Co., Ltd.

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742, KR
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (72) Alshina, Elena; Min, Jung-Hye and Han, Woo-Jin
 (54) **ОДРЕДУВАЊЕ НА НАЧИН НА ВНАТРЕШНО ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ЕДИНИЦА**



ЗА КОДИРАЊЕ НА СЛИКА И ЕДИНИЦА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКА

(57) 1 Уред за декодирање на слика, уредот содржи:

ентропски декодер којшто обезбедува прва информација која индицира на начин на меѓу предвидување на луминентен блок и втора информација која индицира на начин на меѓу предвидување на хроминантен блок кој кореспондира на луминантниот блок од податочниот тек; и

изведувач на меѓу предвидување кој изведува меѓу предвидување на луминантниот блок врз основа на начинот на меѓу предвидување на луминантниот блок и изведува меѓу предвидување на хроминантниот блок врз основа на начинот на меѓу предвидување на хроминантниот блок;

кадешто начинот на меѓу предвидување на луминантниот блок вклучува посебна насока помеѓу множеството на насоки и посебната насока е индицирана со помош на еден dx број во хоризонтална насока и фиксирана вредност во вертикална насока и dy број во вертикална насока и фиксирана вредност во хоризонтална насока, кадешто dx бројот и dy бројот се цели броеви во согласност со начинот на меѓу предвидување на луминантниот блок,

кадешто изведувачот на меѓу предвидување одредува број на соседни пиксели кој треба да се добие во согласност со позиција на постојниот пиксел и посебната насока индицирана од начинот на меѓу предвидување на луминантниот блок, соседните пиксели се лоцирани на лева страна од луминантниот блок или на горна страна од луминантниот блок;

кога бројот на соседниот пиксел е 1, изведувачот на меѓу предвидување обезбедува предвидена вредност на постојниот пиксел врз основа на соседниот пиксел со определување на предвидената вредност на постојниот пиксел да биде вредност на пиксел од соседниот

пиксел; и

кога бројот на соседниот пиксел е 2, добивање на предвидена вредност на постоен пиксел врз основа на измерената средина на соседните пиксели, измерената средина е добиена со помош на повеќекратно мерење на секој од двата соседни пиксели и средната мултиплицирана вредност, измерените вредности се определуваат врз основа на посебната насока, и локацијата на двата соседни пиксела,

кадешто кога, кога втората информација индицира дека начинот за меѓу предвидување на хроминантниот блок е еднаков со начинот на меѓу предвидување на луминантниот блок, начинот на внатршно предвидување на хроминантниот блок е определен да биде еднаков на начинот на меѓу предвидување на луминантниот блок,

кадешто сликата е подеена во множество на максимални кодирани единици во согласност со информација за максималната големина на кодираната единица, максималната кодирана единица е поделена во множество на кодирани единици со употреба на поделена информација и информација за длабочина којашто означува дека повеќе пати кога кодираната единица е спацијално поделена од максималната кодирана единица,

луминантна компонента на максималната кодирана единица и хроминантна компонента на максималната кодирана единица помеѓу множеството на максимални кодирани единици, се хиерархиски поделени во една или повеќе луминантни компоненти на кодирани единици со длабочина и една или повеќе хроминантни компоненти на кодирани единици со длабочина вклучувајќи најмалку една постојна длабочина и долна длабочина, соодветно во согласност со поделената информација,

кога поделената информација индицира делење на постојната длабочина, кодираната

единица на постојната длабочина се дели на четири кодирани единици од пониска длабочина, независно од соседните кодирани единици,


кога поделената информација индицира на не-делење на постојната длабочина, една или повеќе единици за предвидување се добиени од кодираната единица со постојна длабочина,

и кадешто луминантниот блок е единица за предвидување добиена од кодираната единица со постојна длабочина, кандидатските начини на меѓу


предвидување на хроминантниот блок вклучува вертикален начин, хоризонтален начин и DC начин како дополние на налинот на меѓу предвидување на луминантниот блок, и кадешто dx бројот и dy бројот се една од вредностите избрани од {32, 26, 21, 17, 13, 9, 5, 2, 0, -2, -5, -9, -13, -17, -21, -26} во согласност со начинот на меѓу предвидување на луминантниот блок, и фиксираната вредност е со моќ 2.

1, има уште 0 патентни барања

Слика 1



Слика 2



(51) H 04N 19/147, H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/96, H 04N 19/176, H 04N 19/50, H 04N 19/61, G 06T 9/00

(11) 8422

(13) T1

(21) 2017/782

(22) 12/10/2017

(45) 31/12/0001

(30) KR20100003558 14/01/2010 KR

(96) 14/01/2011 EP15183038.7

(97) 11/10/2017 EP2996337

(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

129, Samsung-ro

Yeongtong-gu

Suwon-si

Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје



(72) HAN, Woo-Jin; CHEN, Jianle; CHEON, Min-Su; JUNG, Hae-Kyung; KIM, Il-Koo and LEE, Tammy


(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ И ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКА СО УПОТРЕБА НА ГОЛЕМА ЕДИНИЦА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА

(57) 1 Уред за кодирање слика, уредот содржи: процесор конфигуриран за одредување на множество на квадратни максимални кодирани единици од слика и одредување на квадратна кодирана единица која што е хиерархиски поделена од максимална кодирана единица од множеството на максимални кодирани единици со употреба на информација за кодирана единица, кадешто информацијата за кодираната единица е синтаксички анализирана од податочниот тек; и декодер кој што е конфигуриран за реконструкција на остатоците со изведба на инверзна квантизација и инверзна трансформација на квантизираните коефициенти за трансформација од трансформациска единица која што е синтаксички анализирана од податочниот тек, изведба на внатрешно предвидување и меѓу предвидување со употреба на најмалку една единица за предвидување вклучена во кодираната единица за создавање на предвидувач, и реконструкција на кодираната единица со употреба на остатоците и предвидувачот, за одредување на најмалку една единица за предвидување, која што е од кодираната единица со употреба на информација околу единицата за предвидување, кадешто информацијата околу единицата за


предвидување е синтаксички анализирана од податочниот тек. одредување на најмалку една единица за трансформација, која што е поделена од кодираната единица со употреба на информација околу единицата за трансформација, кадешто информацијата околу единицата за трансформација е синтаксички анализирана од податочниот тек. кадешто начинот на предвидување е одреден да биде начин на внатрешно предвидување но не начин на меѓу предвидување, уредот за кодирање е конфигуриран да ја подржи единицата за трансформација, од најмалку една од трансформациските единици, која што има големина од $2N \times 2N$, која што вклучува четири единици за предвидување, од најмалку една од единиците за предвидување, која што има големина од $N \times N$, кадешто најмалку една единица за предвидување е помеѓу блоковите кои што вклучуваат: блок еднаков на големината на кодираната единица; и блок од множеството на блокови создадено преку еднаква поделба на најмалку една висина и ширина на кодираната единица, и кадешто единицата за трансформација е една од оние во блоковите кои што вклучуваат: блок еднаков на големината на кодираната единица; и блок од множеството на блокови создадено преку еднаква поделба на висина и ширина на кодираната единица.

1, има уште 0 патентни барања

Слика 1



Слика 2



(51) Н 04N 19/105, Н 04N 19/11, Н 04N 19/96, Н 04N 19/186, Н 04N 19/593, Н 04N 19/122

(11) 8423

(13) T1

(21) 2017/783

(22) 12/10/2017

(45) 31/12/0001

(30) KR20100031145 05/04/2010 KR

(96) 05/04/2011 EP15160768.6

(97) 11/10/2017 EP2905962

(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

129, Samsung-ro

Yeongtong-gu

Suwon-si

Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Alshina, Elena; Min, Jung-Hye and Han,

Woo-Jin

(54) **Одредување на начин на внатрешно предвидување на единица за кодирање на слика и единица за декодирање на слика**

(57) 1 Уред за декодирање на слика, уредот содржи:

ентропски декодер којшто обезбедува прва информација која индицира на начин на меѓу предвидување на луминантен блок и втора информација која индицира на начин на меѓу предвидување на хроминантен блок кој кореспондира на луминантниот блок од податочниот тек;

и изведувач на меѓу предвидување кој изведува меѓу предвидување на луминантниот блок врз основа на начинот на меѓу предвидување на луминантниот блок и изведува меѓу предвидување на хроминантниот блок врз основа на начинот на меѓу предвидување на хроминантниот блок;

кадешто начинот на меѓу предвидување на луминантниот блок вклучува посебна насока помеѓу множеството на насоки и посебната насока е индицирана со помош на еден dx број во хоризонтална насока и фиксирана вредност во вертикална насока и dy број во вертикална насока и фиксирана вредност во хоризонтална насока, кадешто dx бројот и dy бројот се цели



бројеви во согласност со начинот на меѓу предвидување на луминантниот блок, каде што изведувачот на меѓу предвидување одредува број на соседни пиксели кој треба да се добие во согласност со позиција на постојниот пиксел и посебната насока индицирана од начинот на меѓу предвидување на луминантниот блок, соседните пиксели се лоцирани на лева страна од луминантниот блок или на горна страна од луминантниот блок;

кога бројот на соседниот пиксел е 1, изведувачот на меѓу предвидување обезбедува предвидена вредност на постојниот пиксел врз основа на соседниот пиксел со определување на предвидената вредност на постојниот пиксел да биде вредност на пиксел од соседниот пиксел;

кога бројот на соседниот пиксел е 2, добивање на предвидена вредност на постоен пиксел врз основа на измерената средина на соседните пиксели, измерената средина е добиена со помош на повеќекратно мерење на секој од двата соседни пиксели и средната мултиплицирана вредност, измерените вредности се определуваат врз основа на посебната насока, и локацијата на двата соседни пиксела,

каде што кога, кога втората информација индицира дека начинот за меѓу предвидување на хроминантниот блок е еднаков со начинот на меѓу предвидување на луминантниот блок, начинот на внатршно предвидување на хроминантниот блок е определен да биде еднаков на начинот на меѓу предвидување на луминантниот блок,

каде што сликата е поделена во множество на максимални кодирани единици во согласност со информација за максималната големина на кодираната единица,

максималната кодирана единица е поделена во множество на кодирани единици со употреба на поделена информација и информација за длабочина којашто означува дека повеќе пати кога кодираната единица е спацијално поделена од максималната кодирана единица, луминантна компонента на максималната кодирана единица и хроминантна компонента на максималната кодирана единица помеѓу множеството на максимални кодирани единици, се хиерархиски поделени во една или повеќе луминантни компоненти на кодирани единици со длабочина и една или повеќе хроминантни компоненти на кодирани единици со длабочина вклучувајќи најмалку една постојна длабочина и долна длабочина, соодветно во согласност со поделената информација,


кога поделената информација индицира делење на постојната длабочина, кодираната единица на постојната длабочина се дели на четири кодирани единици од пониска длабочина, независно од соседните кодирани единици,

кога поделената информација индицира на не-делење на постојната длабочина, една или повеќе единици за предвидување се добиени од кодираната единица со постојна длабочина,

каде што луминантниот блок е единица за предвидување добиена од кодираната единица со постојна длабочина,

каде што dx бројот и dy бројот се една од вредностите избрани од $\{32, 26, 21, 17, 13, 9, 5, 2, 0, -2, -5, -9, -13, -17, -21, -26\}$ во согласност со начинот на меѓу предвидување на луминантниот блок, и фиксираната вредност е со моќ 2.

1, има уште 0 патентни барања



(51) Н 04N 19/147, Н 04N 19/119, Н 04N 19/122, Н 04N 19/96, Н 04N 19/176, Н 04N 19/50, Н 04N 19/61, G 06T 9/00

(11) 8424

(13) T1

(21) 2017/784

(22) 12/10/2017

(45) 31/12/0001

(30) KR20100003558 14/01/2010 KR

(96) 14/01/2011 EP15183039.5

(97) 11/10/2017 EP2996342

(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

129, Samsung-ro

Yeongtong-gu

Suwon-si

Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HAN, Woo-Jin; CHEN, Jianle; CHEON, Min-

Su; JUNG, Hae-Kyung; KIM, Il-Koo and LEE,

Tammy

(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ И ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКА СО УПОТРЕБА НА ГОЛЕМА ЕДИНИЦА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА


(57) 1 Уред за кодирање слика, уредот содржи: одредување на множество на квадратни максимални кодирани единици од слика и одредување на квадратна кодирана единица која што е хиерархиски поделена од максимална кодирана единица од множеството на максимални кодирани единици со употреба на информација за кодирана единица, каде што информацијата за кодираната единица е синтаксички анализирана од податочниот тек; и синтаксичка анализа на коефициенти на квантизирана трансформација од трансформациска единица од податочен тек и добивање на остатоци остатоци со изведба на инверзна квантизација и инверзна трансформација на квантизираните коефициенти за трансформација кои што се синтаксички анализирани од податочниот тек, изведба на предвидување со употреба на најмалку една единица за предвидување за создавање на предвидувач, и реконструкција на кодираната единица со употреба на остатоците

и предвидувачот, каде што начинот на предвидување е одреден да биде начин на меѓу предвидување но не начин на внатрешно предвидување, постапката за кодирање ја подржува единицата за трансформација, од најмалку една од трансформацииските единици, која што има големина од $2N \times 2N$, која што вклучува четири единици за предвидување, од најмалку една од единиците за предвидување, која што има големина од $N \times N$, каде што најмалку една единица за предвидување е помеѓу блоковите кои што


вклучуваат: блок еднаков на големината на кодираната единица; и блок од множеството на блокови создадено преку еднаква поделба на најмалку една висина и ширина на кодираната единица, и каде што единицата за трансформација е една од оние во блоковите кои што вклучуваат: блок еднаков на големината на кодираната единица; и блок од множеството на блокови создадено преку еднаква поделба на висина и ширина на кодираната единица.

1, има уште 2 патентни барања

Слика 1



Слика 2



(51) H 04N 19/147, H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/96, H 04N 19/176, H 04N 19/50, H 04N 19/61, G 06T 9/00

(11) 8425

(13) T1

(21) 2017/785

(22) 12/10/2017

(45) 31/12/0001

(30) KR20100003558 14/01/2010 KR

(96) 14/01/2011 EP15183034.6

(97) 11/10/2017 EP2996340

(73) Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro
Yeongtong-gu

Suwon-si

Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HAN, Woo-Jin; CHEON, Min-Su; JUNG, Hae-Kyung; KIM, Il-Koo; LEE, Tammy and CHEN, Jianle


(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ И ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКА СО УПОТРЕБА НА ГОЛЕМА ЕДИНИЦА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА

(57) 1 Уред (500, 1500) за кодирање слика, уредот содржи: ентропски декодер (520, 510) кој изведува ентропско-декодирање за да се добијат коефициенти на трансформирана квантизација од најмалку една трансформациска единица (870) во единица за кодирање (810); и инверзен квантизер (530, 1520) и инверзен трансформер (540, 1530) кои иведуваат инверзна-квантизација и инверзна-трансформација на коефициентите на квантизирана трансформација на најмалку една трансформациска единица за да се добијат остатоци, примаат информации околу максималната големина на кодираната единица, делат слика во множество на максимални квадратни кодирани единици со употреба на информација околу максималната големина на кодираната единица и одредување на кодираната единица од хиерархиска структура вклучена во максимална кодирана единица, од множеството на максимални кодирани единици, со употреба на информација околу обликот на поделба синтаксички анализиран од податочен тек; и обновувач (550-580, 1540) кој што изведува меѓу предвидување за најмалку една единица за предвидување (860) во кодираната единица (810) за создавање на предвидувач и обновување на сликата со употреба на остатоците и предвидувачот, кадешто, максималната кодирана единица е хиерархиски поделена во една или повеќе единици со длабочина вклучувајќи најмалку една кодирана единица со постојна длабочина и кодирана единица со поголема длабочина од постојната длабочина, во согласност со


информацијата околу обликот на поделба, кодираната единица од постојната длабочина е поделена во четири еднакви по големина квадратни кодирани единици со длабочина поголема од постојната длабочина, независно од соседните кодирани единици со постојната длабочина, и кодираната единица со постојната длабочина која што е поголема од постојната длабочина е предвидена со употреба на најмалку една единица за предвидување и е инверзно-трансформирана со употреба на најмалку една трансформациска единица, кадешто најмалку едната единица за предвидување е една од блоковите кој што вклучува: блок кој што е еднаков по големина со кодираната единица со длабочината поголема од постојната длабочина; и блок од множеството на блокови создадени со еднаква поделба на најмалку една од висината и ширината од кодираната единица со длабочина поголема од постојната длабочина, кадешто најмалку едната трансформациска единица е една од блоковите кој што вклучува, блок кој што е еднаков по големина со кодираната единица со длабочината поголема од постојната длабочина; и блок од множеството на блокови создадени со еднаква поделба на најмалку една висина и ширина од кодираната единица со длабочина поголема од постојната длабочина, кадешто, кога начинот на предвидување е одреден да биде начина на меѓу предвидување, а не начин на внатрешно предвидување, уредот (500, 1500) за декодирање на сликата е конфигуриран за подршка на трансформациска единица, вклучена помеѓу барем една од трансформациските единици, која што има големина $2N \times 2N$, која што вклучува единици за предвидување вклучени помеѓу барем една од единиците за предвидување со големина $N \times N$.

1, има уште 0 патентни барања

Слика 1



Слика 2

(51) **C 07D 401/04**(11) **8426**(21) **2017/786**

(13) T1

(22) 12/10/2017

(45) 31/12/0001

(30) US201361818254P 01/05/2013 US

(96) 30/04/2014 EP14728381.6

(97) 20/09/2017 EP2991976

(73) **Celgene Corporation****86 Morris Avenue****Summit, NJ 07901, US**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) MAN, Hon-Wah; RUCHELMAN, Alexander, L.; CHOUDHURY, Anusuya; COHEN, Benjamin, M.; KREILEIN, Matthew, M. and LEONG, William, W.

(54) **СИНТЕЗА НА 3-(5-АМИНО-2-МЕТИЛ-4-ОКСОКВИНАЗОЛИН-3(4Н)-ИЛ) ПИПЕРИДИН-2,6-ДИОН**

(57) 1 Метод за подготовка на 3-(5-амино-2-метил-4-оксоквиназолин-3(4Н)-ил)пиперидин-2,6-дион, или енантиомер или мешавина на енантиомери од тоа; или фармацевтски прифатлива сол, солват, хидрат или полиморф од тоа; кој што го опфаќа чекорот на редуцирање на 3-(2-метил-5-нитро-4-оксоквиназолин-3(4Н)-ил)пиперидин-2,6-дион преку трансфер хидрогетичкација за да се формира 3-(5-амино-2-метил-4-оксоквиназолин-3(4Н)-ил)пиперидин-2,6-дион, или енантиомер или мешавина на енантиомери од тоа; фармацевтски прифатлива сол, солват, хидрат или полиморф од тоа. 1, има уште 16 патентни барања

(51) **G 01S 7/48, G 01S 3/783**(11) **8427**

(13) T1

(21) **2017/787** (22) 13/10/2017
(45) 31/12/0001

(30) IL21044311 03/01/2011 IL and
US201161504249P 04/07/2011 US

(96) 03/01/2012 EP12707658.6

(97) 19/07/2017 EP2661642

(73) **Elbit Systems Ltd.**

31053 Haifa, IL

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) DAVID, Ofer; YANIV, Elad; HERSHMAN,
Akiva and SHUKRUN, Avi

(54) **СИСТЕМ И МЕТОД ЗА**

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ОД ЗАКАНА СО ЛАСЕР

(57) 1 Систем за предупредување од закана со
ласер (100), конфигуриран така да го открива
присуството на ласерско зрачење кое што се
испраќа од извор на закана, при што
споменатиот систем за предупредување од
закана со ласер се состои од:

мноштво на просторно одвоени ласерски
детектори (106), конфигурирани така да го при-
матат дојдовното ласерско зрачење;
најмалку еден механизам за филтрирање (122,
124, 126), конфигуриран така да филтрира
буџава и ирелевантни емитувања; и
најмалку еден механизам за идентификација на
закана (130, 132), конфигуриран така да по-
зитивно ја идентификува споменатата закана и
да ги одредува карактеристиките на споменатата
закана, каде што споменатиот
механизам за филтрирање се состои од:

механизам за подесување на праг (122),
конфигуриран така да динамички го подесува
нивото на праг на најмалку еден од
споменатите ласерски детектори, при што
споменатото ниво на праг е прилагодливо
селектирано во согласност со амбиенталните
светлосни услови детектирани од најмалку еден


детектор за амбиентално светло; што се
карактеризира со механизам за меѓусебно
филтрирање (124), конфигуриран така да
утврдува дека споменатото дојдовно ласерско
зрачење е поврзано со валиден извор на
закана доколку споменатото ласерско зрачење
пристигне во рамките на однапред
одредениот временски интервал во
споменатото мноштво на просторно одвоени
ласерски детектори, и да утврди дека
споменатото дојдовно ласерско зрачење
резултира од буџава доколку споменатото
ласерско зрачење не пристигне во рамките на
однапред одредениот временски интервал во
споменатото мноштво на просторно одвоени
ласерски детектори; и
механизам за избегнување на меѓусебни
престрелки (126), конфигуриран така да го
исфилтрира детектираното ласерско зрачење
пренесено преку извор кој што не претставува
закана, врз основа на сигнал за
електромагнетско зрачење (EMR) од
споменатиот извор кој што не претставува
закана, и

каде што споменатиот механизам за
идентификација на закана се состои од:

механизам за временско мапирање (130),
конфигуриран така да генерира временски
мапирања на пулсирањето на влезните
пулсирања добиени со примеркување на
споменатото дојдовно ласерско зрачење, и да
идентификува и карактеризира извор на
закана од кој што потекнува влезното
пулсирање, со споредување на споменатите
мапирања на пулсирањето со база на податоци
со записи за заканата; и
механизам за прво пристигнување (132),
конфигуриран така да одреди во кој од
споменатите ласерски детектори
споменатото дојдовно ласерско зрачење
најпрвин пристигнало, врз основа на ознаките

на времето на споменатите ласерски детектори.

1, има уште 13 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **A 61K 31/498, A 61K 31/517, A 61K 47/32, A 61K 47/38, A 61K 9/00, A 61K 9/10, A 61K 9/14, A 61K 9/16, A 61K 9/20, A 61P 35/00**

(11) **8428**

(21) **2017/788**

(30) **US201161547620P 14/10/2011 US and US201261606207P 02/03/2012 US**

(96) **12/10/2012 EP12809373.9**

(97) **06/09/2017 EP2765990**

(73) **Array Biopharma, Inc.**

**3200 Walnut Street
Boulder, CO 80301, US**

(13) **T1**

(22) **13/10/2017**

(45) **31/12/0001**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) **FRY, David Shank; LINDEMANN, Christopher M.; PREIGH, Michael; BLOOM, Corey Jay; CRAIG, Christopher Donovan; DUBOSE, Devon Brevard; GAUTSCHI, Jeff and SMITHEY, Dan**

(54) **ЦВРСТА ДИСПЕРЗИЈА**

(57) **1 Цврста дисперзија којашто содржи N4-(4-([1,2,4]триазоло[1,5-а]пиридин-7-илокси)-3-метилфенил)-N6-(4,4-диметил-4,5-дихидрооксазол-2-ил)киназолин-4,6-диамин и дис-перзионен полимер.**

1, има уште 21 патентни барања

Слика 1



(51) **C 07K 16/10, C 12N 15/13, C 12P 21/08, A 61K 39/00, A 61K 39/42, A 61K 45/06, A 61P 31/14**

(11) **8429**

(13) T1

(21) **2017/789**

(22) 13/10/2017

(45) 31/12/0001

(30) US423085P 14/12/2010 US

(96) 14/12/2011 EP11848839.4

(97) 09/08/2017 EP2651975

(73) **National University of Singapore and DSO National Laboratories**

21 Lower Kent Ridge Road

Singapore 119077, SG and 20 Science Park Drive


Singapore 118230, SG

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) MACARY, Paul Anthony; TEOH, Ee Ping Evelyn; HANSON, Brendon John; TEO, En Wei; LIM, Angeline Pei Chiew; NG, Mah Lee Mary; LOK, Shee Mei and KUKKARO, Petra Eveliina

(54) **ЧОВЕЧКИ МОНОКЛОНСКИ АНТИТЕЛА СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПРОТЕИН Е НА ВИРУСОТ ДЕНГА ОД СЕРОТИП 1 И НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Изолирано антитело или негов фрагмент кој специфично се врзува за протеин (Е) на обвивката на Денга вирус од серотип 1 или негов фрагмент, кое антитело е човечко антитело со неутрализирачка активност која се врзува преку два протеини Е во вирусот, при што врзувањето преку два протеини Е опфаќа врзување за DI и зглоб помеѓу DI и II на еден протеин Е и DIII на соседниот протеин Е. 1, има уште 23 патентни барања



(51) C 07K 7/56, A 61K 38/12, A 61P 31/10

(11) 8430

(13) T1

(21) 2017/790

(22) 13/10/2017

(45) 31/12/0001

(30) US201161448807P 03/03/2011 US

(96) 02/03/2012 EP12751994.0

(97) 09/08/2017 EP2680873

(73) CIDARA THERAPEUTICS, INC.

6310 Nancy Ridge Drive Suite 101

San Diego CA 92121, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) RADHAKRISHNAN, Balasingham; JAMES,


Kenneth, Duke, Jr.; LAUDEMAN, Christopher,

Patrick and MALKAR, Navdeep, Balkrishna

(54) АНТИГАБИЧНИ СРЕДСТВА И НИВНА

УПОТРЕБА

(57) 1 Соединение кое има формула:



или негова фармацевтски прифатлива сол.

1, има уште 14 патентни барања

Примена	Метод	Амфотерицин В		Изоконазол		Ванкомицин 1		Ванкомицин 2Б		Амфотерицин В		
		0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	
<i>Aspergillus candidus</i> 400 ATCC 13696	MIC	≥0.015	NG	≥0.015	NG	≥0.015	NG	≥0.015	NG	MIC	≥0.06	NG
<i>Aspergillus clavatus</i> 636 ATCC 10036	MIC	≥0.015	0.125	0.125	0.06	0.03	0.125	0.03	0.125	MIC	≥0.06	≥0.06
<i>Aspergillus flavus</i> 122 ATCC 22046	MIC	≥0.015	0.125	0.06	0.25	≥0.015	0.125	≥0.015	0.06	MIC	1	0.5
<i>Aspergillus fumigatus</i> 894 ATCC 204305	MIC	≥0.015	0.125	0.125	0.125	≥0.015	0.06	≥0.015	0.06	MIC	1	1
<i>Aspergillus niger</i> 624 ATCC 16888	MIC	≥0.015	0.06	0.06	0.06	≥0.015	0.03	≥0.015	0.03	MIC	0.125	0.25
<i>Aspergillus ochraceus</i> 625 ATCC 8919	MIC	0.03	0.125	0.25	0.125	≥0.015	0.06	≥0.015	0.03	MIC	2	2
<i>Aspergillus fumigatus</i> 5280 ATCC MYA3626	MIC	≥0.015	0.125	0.125	0.25	≥0.015	0.125	≥0.015	0.06	MIC	10.5-18	1

1. Clinical and Laboratory Standards Institute Метод за дифузиони тестови (METS) прикажи на концентраци на инхибитор.
 2. Amiescan Type Culture Collection.
 3. Минимална ефективна концентрација.
 4. Минимална инхибиторна концентрација.
 5. Поната не беше читана после 48 часа, но резултатите можат да се читаат после 68 часа од инкубацијата.
 6. Clinical and Laboratory Standards Institute Метод за дифузиони тестови (METS) прикажи на концентраци на инхибитор.

Слика 1

(51) C 07D 401/14, C 07D 401/12, A 61K 31/497, A 61P 11/00

(11) 8431 (13) T1
 (21) 2017/791 (22) 16/10/2017
 (45) 31/12/0001


(30) EP20110187553 02/11/2011 --
 (96) 29/10/2012 EP12777930.4
 (97) 02/08/2017 EP2773633

(73) Boehringer Ingelheim International GmbH
 Binger Strasse 173
 55216 Ingelheim am Rhein, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) FRATTINI, Sara; HECKEL, Armin;
 HAMPRECHT, Dieter and KLEY, Joerg
 (54) ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА,
 ЛЕКОВИ КОИШТО ГИ СОДРЖАТ
 СПОМЕНАТИТЕ СОЕДИНЕНИЈА, УПОТРЕБА
 И ПОСТАПКИ ЗА НИВНО ПОДГОТВУВАЊЕ

(57) 1 Соединенијата со формула (IA), (IB) или (IC.1)




кадешто

А означува врска, -CH₂-, -CH₂CH₂- или -CH₂O-,
 ,
 R1 е избран од групата составена од водород, C1-6-алкил, C1-4-алкил-SO₂-, C1-4-алкил-NH-CO-, H₂N-CO-, H₂N-C1-4-алкил-, H₂N-C1-4-алкил-CO-, H₂N-C1-4-алкил-NH-CO-, Фенил-CO-, Фенил-CH₂-CO-, Фенил-CH₂-, C1-6-алкил-CO-, C1-6-алкил-O-C1-4-алкил-CO-, (CH₃)₂N-C1-4-алкил-, (CH₃)₂N-C1-4-алкил-NH-CO-, (CH₃)₃N+-C1-4-алкил-NH-CO-, (CH₃)N+-C1-4-алкил-N(C1-4-алкил)-CO-, (CH₃)₃N+-C2-4-алкил-, (CH₃)₃N+-C1-4-алкил-CO-, H₂N-C(NH)-NH-C1-6-алкил-NH-CO-, C1-6-алкил-O-CO-, C1-6-алкил-O-CO-C1-4-алкил-, C1-6-алкил-O-CO-C1-4-алкил-NH-CO-, C1-6-алкил-O-CO-NH-C1-4-алкил-, C1-6-алкил-O-CO-NH-C1-4-алкил-NH-CO-, HO-CO-C1-4-алкил-, HO-CO-C1-4-алкил-CO-, HO-CO-C1-4-алкил-NH-CO-, H₂N-CN- и H₂NC(NH)-C1-6-алкил-CO-,



или

R1 е избран од група од подолу наведените формули (c1) до (c5):



R1b е C1-4-алкил,

R1s означува C1-6-алкил,

X- означува било кој анјон којшто формира фармаколошка прифатлива сол,
L означува група за премостување -CO-NH-C2-6-алкил-NH-CO-, -COC1-6-алкил-CO- или -C2-6-алкил-, коишто формираат соединение со формула (IC.1), каде што молекуларните ентитети со формула (IC.1) поврзани со L може да бидат индентични или различни,
R2, R3, R4, R6, R7, R2a, R3a, R4a, R6a и R7a означуваат водород

и негови дополнителни соли на фармаколошка прифатлива киселина.

1, има уште 20 патентни барања

(51) **A 61K 31/56, A 61K 31/565, A 61K 31/567, A 61P 25/00, A 61P 25/28**

(11) **8433**

(13) T1

(21) **2017/793**

(22) 17/10/2017

(45) 31/12/0001

(30) EP12164741 19/04/2012 --

(96) 08/04/2013 EP13714917.5

(97) 16/08/2017 EP2838539

(73) **Université de Liège**

4031 Angleur, BE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје


Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) FOIDART, Jean-Michel and TSKITISHVILI, Ekaterine

(54) ЕСТРОГЕНИ ДЕРИВАТИ ЗА УПОТРЕБА ПРИ ТРЕТИРАЊЕ НА НЕВРОЛОШКИ ПОРЕМЕТУВАЊА

(57) 1 1,3,5(10)-естратриен-3, 15 α , 16 α , 17 β -тетрол (Естетрол) за употреба при третирање на повреда на мозокот во регионот на хипокампусот.

1, има уште 4 патентни барања



(51) **E 05D 15/06, E 05F 1/16, E 05F 5/00, E 05F 1/08**

(11) **8434** (13) T1
 (21) **2017/794** (22) 17/10/2017
 (45) 31/12/0001

(30) ES201130763 12/05/2011 ES
 (96) 27/04/2012 EP12380019.5
 (97) 30/08/2017 EP2522799

(73) **KLEIN IBÉRICA, S.A.**

08110 Montcada i Reixac (Barcelona), ES

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Tarrega Lloret, Miguel Angel

(54) **УРЕД ЗА САМОЗАТВОРАЊЕ ЗА ЛИЗГАЧКИ ВРАТИ**

(57) 1 Уред за самозатворање за лизгачки врати, при што споменатите врати се такви што имаат нај-малку едно лизгачко крило (2) кое што е обесено за еден горен профил (3) и конфигурирано така да биде поместено во

негов правец, кој што се состои од:

- погонски ремен (10) поставен долж горниот профил (3);
- макара за затворање (20), која што има еластично средство (30), кое што е поставено на првата ротациска оска (4) која што е составен дел од горниот профил (3) и која што се придвижува со првиот крај (11) на погонскиот ремен (10), каде што споменатата макара (20) е конфигурирана така да:

о го затега еластичното средство (30) за време на отворањето на лизгачкото крило (2); и го турка лизгачкото крило (2) за време на неговото затворање преку ротациско движење во спротивниот правец кое што го пренесува отпуштањето на еластичното средство (30); и;

- макара за кочење(40), која што има средство



за запирање (50), кое што е поставено на второ-ротациска оска (5) која што е составен дел на горниот профил (3) и која што се придвижува со вториот крај (12) на погонскиот ремен (10) спротивен на првиот крај (11), при што ротациското движење на двете макари (20, 40) е поврзано преку поврзаниот погонски ремен (10), каде што споменатата макара за кочење (40) е конфигурирана така да:

о го отпушта средството за запирање (50) за време на отворањето на лизгачкото крило (2), и го запира лизгачкото крило (2) за време на неговото затворање преку клучка на средството за запирање;


при што споменатиот уред (1) се карактеризира со тоа што погонскиот ремен (10) е конфигуриран така да биде поврзан за лизгачкото крило (2) и да го затега еластичното средство (30) преку ротационското движење пренесено преку споменатиот погонски ремен (10); и со тоа што макаратата за кочење (40) има тело за запирање (41), споено за втората ротациска оска (5) преку трет лагер (42), кој што има внатрешно куќиште (43) конфигурирано така да за во него да се смести споменатото средство за запирање (50) и со капак на кочницата (44) кој што има второ средство за

зацврстување (45) за телото за запирање (41) во кое е сместено средството за запирање (50); при што споменатото средство за запирање (50) се состои од:

- фрициски барабан за кочење (51) споен за телото за запирање (41) преку трето средство за зацврстување (46); и
- осовина на кочницата (52) споена за втората ротациска оска (5) преку еднонасочен лагер (47), кој што слободно е споен за барабанот на кочницата (51), каде што споменатиот еднонасочен лагер (47) е конфигуриран така да:

го овозможи ротациското движење на осовината на кочницата (52) во текот на отворањето на лизгачкото крило (2), така што споменатата осовина (52) ротира со истата брзина и во истиот правец како и барабанот на кочницата (51), со што се спречува секако триење помеѓу нив; и да го блокира ротациското движење на осовината на кочницата (52) во спротивниот правец во текот на затворањето на лизгачкото крило (2), така што споменатата осовина (52) не се движи и произведува триење наспроти барабанот на кочницата (51).

1, има уште 8 патентни барања



(51) **C 07D 487/04, A 61K 31/4162, A 61P 35/00**

(11) **8435**

(13) T1

(21) **2017/795**

(22) 17/10/2017

(45) 31/12/0001

(30) EP13169364 27/05/2013 -- and

EP13177673 23/07/2013 --

(96) 26/05/2014 EP14731799.4

(97) 26/07/2017 EP3004110

(73) **Novartis AG**

Lichtstrasse 35

4056 Basel, CH

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) GUAGNANO, Vito; RUEEGER, Heinrich;

VAUPEL, Andrea; BLANK, Jutta; BORDAS,

Vincent and COTESTA, Simona


(54) **ПИРАЗОЛОПИРОЛИДИН ДЕРИВАТИ И
НИВНА УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАНОТ НА
БОЛЕСТ**

(57) 1 Соединение со формулата (I), или
негова фармацевтски прифатлива сол,




(I)

назначено со тоа, што
прстен C е одбран од




и. и ии. ;

А е одбран од




Б е одбран од




R3 е одбран од H, метил, етил, -CH₂F, -CF₃, изопропил, -ОН, етокси, метокси, циклопропил, -CH₂OCH₃ и -CH₂OH;

R4a е одбран од H, (C1-C4)алкил, (C3-C6)циклоалкил, -(CH₂)₂-ОН, -(CH₂)₂-О-CH₃, -C(O)-NH(CH₃), -C(O)-N(CH₃)₂,



и ;

R4b е одбран од H, (C1-C4)алкил, (C3-C6)циклоалкил, -(CH₂)₂-ОН, -(CH₂)₂-О-CH₃, -(CH₂)₂-О-CH₂-CF₃, -(CH₂)-CH(OH)-CF₃, -C(O)-NH(CH₃), -C(O)-N(CH₃)₂,



R5 е H;

R1 е одбран од H, метил, хлоро и флуоро;

R2 е одбран од бромо, хлоро, флуоро, -O-CF₃ и -CF₃;

R2a е флуоро;

R8 е метил;

R15, R16, R18 и R21 се сите метокси;

R17 е метил или метокси;

R22, R23, R26, R27, R28, R30, R32 и R33 се сите метил;

R24 е метил или -CHF₂;

R25 е метил или -NR₉R₁₀;

R29 е H или метил;

R31 е H, метил или метокси;

R34 е H или метил;

R9 е H или метил;

R10 е H, метил или -C(O)-(C1-C3)алкил;


R35 е H, метил, -C(O)CH₃ или -C(O)OCH₂CH₃;

и

* ја назначува точката на прикажување на остатокот на молекулот;



под услов да

кога прстен С е и:



А е:

R1 е одбран од метил, хлоро и флуоро,
В е:



R2 е хлоро, флуоро или -CF₃,
и останатите супституенти се како што е тука
дефинирано,
тогаш R3 е одбран од H, метил, етил, -CH₂F, -
CF₃, -OH, етокси, метокси, -
CH₂OCH₃ и -CH₂OH.

1, има уште 23 патентни барања

(51) **A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 07K 16/18, C 07K 16/46, C 12N 15/85**

(11) **8436**

(13) T1

(21) **2017/796**

(22) 17/10/2017

(45) 31/12/0001

(30) US20100357314P 22/06/2010 US and
US20100357317P 22/06/2010 US

(96) 22/06/2011 EP14198318.9

(97) 02/08/2017 EP2905338

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc.**
777 Old Saw Mill River Road

Tarrytown, NY 10591, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Macdonald, Lynn; Stevens, Sean; Gurer,
Cagan; Hosiawa, Karolina A. and Murphy, Andrew
J.

(54) **Трансгенетски глушец со модифициран
ламбда имуноглобулински локус**

(57) 1 Генетски модифициран глушец којшто
содржи во неговиот геном ендогена λ лесна
низа на имуноглобулински локус којшто содржи
делеција на Vλ1-Jλ3-Cλ3-Jλ1-Cλ1 генски
кластер од едногоениот глушец и делеција на
регионот во опсег од Wλ2 до Jλ2 на Vλ2-Vλ3-
Jλ2-Cλ2-Jλ4-Cλ4 генски кластер од едногоениот
глушец, кадешто ендогената λ лесна низа на
имуноглобулинскиот локус содржи ендогени
Cλ2, Jλ4 и Cλ4 генски сегменти.
1, има уште 10 патентни барања



(51) **A 61K 31/506, A 61P 35/00**

(11) **8437**

(21) **2017/798**

(30) EP20120007494 02/11/2012 --

(96) 04/10/2013 EP13776720.8

(97) 09/08/2017 EP2914264

(73) **Merck Patent GmbH**

Frankfurter Strasse 250

64293 Darmstadt, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(13) T1

(22) 19/10/2017

(45) 31/12/0001

(72) **FRIESE-HAMIM, Manja and BLADT, Friedhelm**

(54) **6-ОКСО-1,6-ДИХИДРО-ПИРИДАЗИН ДЕРИВАТ ЗА УПОТРЕБАТА ВО ЛЕКУВАЊЕТО НА ХЕПАТОЦЕЛУЛАРЕН КАРЦИНОМ (НСС)**

(57) 1 3-(1-{3-[5-(1-метил-пиперидин-4-илметокси)-пиримидин-2-ил]-бензил}-6-оксо-1,6-дихидро-пиридазин-3-ил)-бензонитрил или негова фармацевтска прифатлива сол и/или негов солват за употребата за лекувањето на хепатоцелуларен карцином (НСС). 1, има уште 3 патентни барања

(51) **C 07K 16/28, A 61P 35/00**

(11) **8438**

(21) **2017/799**

(30) US20080112686P 07/11/2008 US and

US20090164870P 30/03/2009 US

(13) T1

(22) 20/10/2017

(45) 31/12/0001

(96) 06/11/2009 EP14188785.1

(97) 27/09/2017 EP2842573

(73) **Galaxy Biotech, LLC**

22830 San Juan Road

Cupertino CA 95014, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Kim, Kyung Jin; Zhao, Wei-Meng and Park, Hangil


**(54) МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА СПРЕМА
ФИБРОБЛАСТЕН ФАКТОР НА РАСТ
РЕЦЕПТОР 2**

(57) 1 Хуманизирано, човечко или генетски изградено моноклонално антителио (mAb) коешто се врзува за FGFR2IIIb но не за

FGFR2IIIc и го инхибира растот на човечки туморен ксенаграфт кај глушец кадешто mAb

(i) конкурира за врзување за FGFR2 со моноклонално антителио GAL-FR21 депонирано под ATCC Број PTA-9586, и
(ii) го инхибира врзувањето на FGF2, FGF7 и FGF10 за FGFR2IIIb.

1, има уште 8 патентни барања



СЛИКА 1

(51) C 07K 14/705, C 07K 16/28, C 07K 16/30, A 61K 39/00, A 61P 35/00

(11) 8439

(13) T1

(21) 2017/800

(22) 24/10/2017

(45) 31/12/0001

(30) EP20090014136 11/11/2009 --;
EP20100006956 06/07/2010 --;
US20090260202P 11/11/2009 US and
US20100361618P 06/07/2010 US

(96) 11/11/2010 EP10778877.0

(97) 06/09/2017 EP2499161

(73) Ganymed Pharmaceuticals GmbH and Johannes Gutenberg-Universität Mainz An der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE and Saarstrasse 21 55128 Mainz, DE


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) SAHIN, Ugur; KOSLOWSKI, Michael; TÜRECI, Özlem; WALTER, Korden; WÖLL, Stefan; KREUZBERG, Maria; HUBNER, Bernd and ERDELJAN, Michael



(54) **АНТИТЕЛА СПЕЦИФИЧНИ ЗА КЛАУДИН 6 (CLDN6)**

(57) 1 Антитело коешто е способно за врзување за CLDN6, особено CLDN6 поврзан со површината на клетка којашто изразува CLDN6, и е способно да прави разлика помеѓу CLDN6 на површината на клетка којашто изразува CLDN6 и CLDN6 мутант на површината од клетка којашто го изразува споменатиот CLDN6 мутант, кадешто споменатиот CLDN6 мутант содржи аланин мутација на позиција 35, 37 или

39 на аминокиселинската секвенца од SEQ ID NO: 2 или SEQ ID NO: 8, и кадешто антителото содржи тешка низа на антитело коешто содржи CDR3 секвенца на тешка низа на антитело избрана од групата составена од ARDYGYVLDY идентификувана во рамки на SEQ ID NO: 34, ARDYGFVLDY идентификувана во рамки на SEQ ID NO: 36, ARDFGYVLDY идентификувана во рамки на SEQ ID NO: 38 и ARDYGYVFDY идентификувана во рамки на SEQ ID NO: 40. 1, има уште 15 патентни барања



- (51) C 07D 401/04, C 07D 401/14, A 61K 31/506, A 61P 9/00, A 61P 3/08, A 61P 25/28, A 61P 35/00
- (11) 8457 (13) T1
- (21) 2017/801 (22) 25/10/2017
- (45) 31/12/0001
- (30) US201161444212P 18/02/2011 US
- (96) 18/10/2011 EP11835025.5
- (97) 16/08/2017 EP2629776
- (73) **Cerenis Therapeutics Holding SA**


- Rue De La Découverte - Bât. A**
- 31670 Labege Cedex, FR**
- (74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
- Пиринска 66, 7500, Прилеп
- (72) ONICIU, Daniela Carmen; DASSEUX, Jean-Louis Henri; BARBARAS, Ronald; KOCHUBEY, Valery; KOVALSKY, Dmitry; RODIN, Oleg Gennadievich; GEOFFROY, Otto and RZEPIELA, Anna

**(54) СОЕДИНЕНИЈА, СМЕСИ И МЕТОДИ
КОРИСНИ ПРИ МОБИЛИЗАЦИЈАТА НА
ХОЛЕСТЕРОЛОТ**

(57) 1 Соединение со структура:

или фармацевтски прифатливата сол на секое од горенаведените.

1, има уште 7 патентни барања



(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00

(21) 2017/802

(22) 25/10/2017

(45) 31/12/0001

(11) 8369

(13) T1

(30) IN2012CHE2692 04/07/2012 IN;
IN2012CHE2693 04/07/2012 IN;
US201261691561P 21/08/2012 US and
US201261691586P 21/08/2012 US

(96) 02/07/2013 EP13744836.1

(97) 30/08/2017 EP2870157

(73) **Rhizen Pharmaceuticals S.A.**

Fritz Courvoisier 40

2300 La Chaux de Fonds, CH

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ


Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) MUTHUPPALANIAPPAN, Meuyappan;
VAKKALANKA, Swaroop Kumar Venkata Satya
and NAGARATHNAM, Dhanapalan

(54) **СЕЛЕКТИВНИ РІЗК ДЕЛТА**

ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Соединение селектирано од 2-(1-(4-амино-3-(3-флуоро-4-изопропоксифенил)-1Н-пиразоло[3,4-*d*]пиримидин-1-ил)етил)-6-флуоро-3-(3-флуорофенил)-4Н-хромен-4-он и фармацевтски прифатливи соли од тоа. 1, има уште 12 патентни барања



(51) Н 04N 19/124, Н 04N 19/129, Н 04N 19/13, Н 04N 19/136, Н 04N 19/139, Н 04N 19/176, Н 04N 19/91, Н 04N 19/46, Н 04N 19/50, Н 04N 19/51, Н 04N 19/61, Н 04N 19/70, Н 04N 19/18

(11) 8366

(13) T1

(21) 2017/827

(22) 31/10/2017

(45) 31/12/0001

(30) EP10159766 13/04/2010 -- and

PCT/EP2010/054822 13/04/2010 --

(96) 11/04/2011 EP11713791.9

(97) 02/08/2017 EP2559244

(73) **GE Video Compression, LLC**

8 Southwoods Boulevard

Albany, NY 12211, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) WIEGAND, Thomas; KIRCHHOFFER,

Heiner; SCHWARZ, Heiko; NGUYEN, Tung and

MARPE, Detlev

(54) **КОДИРАЊЕ НА МАПИ ОД ЗНАЧЕЊЕ И**


БЛОКОВИ ОД КОЕФИЦИЕНТИ НА

ТРАНСФОРМАЦИЈА

(57) 1 Апарат за декодирање мапа од значење која покажува позиции на коефициенти на трансформација од значење во рамките на блок од коефициент на трансформација од проток на податоци што содржи: декодер (250) конфигуриран да екстрахира мапа од значење која покажува позиции на коефициенти на трансформација од значење во рамките на блокот од коефициентот на трансформација, и потоа вредностите на коефициентите на трансформација од значење во рамките на блокот од коефициентот на трансформација од проток на податоци, со, во екстрахирање на мапата од значење, секвенцијално екстрахира прв-тип синтакса елементи од протокот на податоци преку декодирање со контекстно-адаптивна ентропија, првиот-тип синтакса елементи покажуваат, за поврзани позиции во рамките на блокот од коефициентот на трансформација за тоа дали на соодветната позиција е распореден значаен или безначаен коефициент на

трансформација; и асоцијатор (250) конфигуриран секвенцијално да ги асоцира секвенцијално екстрахираните прв-тип синтакса елементи на позициите од блокот од коефициент на трансформација во предодреден скенирачки редослед помеѓу позициите на блокот од коефициент на трансформација, каде што декодерот е конфигуриран да употребува, во декодирање со контекстно-адаптивна ентропија на првиот-тип синтакса елементи, контексти кои се индивидуално одбрани за секој од првиот-тип синтакса елементи зависно од бројот на позиции на кои се распоредени според претходно екстрахираните и асоцирани прв-тип синтакса елементи коефициенти на трансформација од значење, во соседство на позицијата со која е асоциран тековен прв-тип синтакса елемент.

1, има уште 17 патентни барања



НАЦРТ 1

(51) **B 01D 63/08, B 01D 53/22**

(11) **8367**

(13) T1

(21) **2017/833**

(22) 01/11/2017

(45) 31/12/0001

(30) EP20120008078 03/12/2012 --

(96) 29/11/2013 EP13796117.3

(97) 30/08/2017 EP2925425

(73) **SOL S.p.A. and Technores S.r.L.**

Via Gerolamo Borgazzi, 27

20900 Monza (MB), IT and Studio Minicucci

Pidatella&A Viale del Poggio Imperiale 18

50125 Firenze, IT

(74) **КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ**

Пиринска 66, 7500, Прилеп


(72) **BECCALLI, Massimo; VALTOLINA, Daniele**

and **CARNEVALE, Stefano**

(54) СИСТЕМ И МЕТОД ЗА РАЗДЕЛУВАЊЕ НА ГАСОВИТЕ НИЗ МЕМБРАНА

(57) 1 Систем за одделување на гас (6, 7), кој се состои од рамна мембрана пропустлива за гас (2) поставена помеѓу првиот структурен елемент (3) и вториот структурен елемент (4), рамната пропустлива мембрана (2) го одделува првиот гас кој потекнува од околната средина кој се ограничува (6), од вториот гас кој потекнува од околната средина (7), првиот и вториот структурен елемент (3, 4) содржат уреди кои создаваат вртложно движење кон површината на пропустливата мембрана (2), назначено со тоа што најмалку еден структурен елемент (3, 4) има најмалку две комори (8, 9, 10, 23, 24, 25) поставени една во друга, на

определено растојание од мембраната за да се постигне флуидна комуникација помеѓу нив во близина на мембраната (2), коморите имаат најмалку една влезна комора (8, 23) со најмалку еден влез (11, 21) и најмалку една излезна комора (9, 10, 24, 25) со најмалку еден излез (12, 22), со тоа што уредот за создавање на вртложно движење содржи најмалку еден влез (11, 21) од влезната комора (8, 23), накривен под агол α помал од 900 во однос на рамнината врз која лежи мембраната (2); разделувач на гасови под агол α помал од 900 во однос на рамнината врз која лежи мембраната (2); или пак нивна комбинација. 1, има уште 14 патентни барања



Слика 1

Слика 2

(51) C 21D 8/02, C 21D 1/673, C 23C 2/12, C 23C 2/28, C 23C 2/04

(11) 8364

(21) 2017/847

(30)

(13) T1

(22) 07/11/2017

(45) 31/12/0001

(96) 17/04/2012 EP12722750.2

(97) 18/10/2017 EP2839049

(73) ArcelorMittal

24-26 Boulevard d'Avranches

1160 Luxembourg, LU

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) ALLELY, Christian; CHASSAGNE, Julie and CORLU, Veril

(54) **ЧЕЛИЧЕН ЛИМ СО АНТИКОРОЗИВНА КАТОДНА ЗАШТИТА И ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕДЕН ТАКОВ ДЕЛ ПОЧНУВАЈЌИ ОД ЧЕЛИЧЕН ЛИМ**

(57) 1 Челичен лим со антикорозивна катодна заштитна обвивка која содржи од 5 до 50%

цинк, од 0.1 до 15% силикон, до 10% магнезиум и до 0.3% од масата, кумулативно, дополнителни елементи, и заштитен елемент избран помеѓу калај и индиум со масен процент од 0.1% до 5% и нивни комбинации, балансот го прават алуминиумот и резидуалните елементи, каде од 2 до 5% е застапено железото или некои неизбежни нечистотии. 1, има уште 12 патентни барања

(51) **C 07D 471/14, C 07D 498/14, A 61K 31/4995, A 61K 31/18, A 61K 31/553**

(11) **8365**

(13) T1

(21) **2017/855**

(22) 09/11/2017

(45) 31/12/0001

(30) US201361845806P 12/07/2013 US

(96) 11/07/2014 EP14745052.2

(97) 06/09/2017 EP3019503

(73) **Gilead Sciences, Inc.**

333 Lakeside Drive

Foster City, CA 94404, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК


ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) PYUN, Hyung-Jung; LAZERWITH, Scott E. and Ji, Mingzhe

(54) **ПОЛИЦИКЛИЧНИ**

КАРБАМОИЛПИРИДОНСКИ СОЕДИНЕНИЯ И НИВНА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА ХИВ ИНФЕКЦИЈА

(57) 1 Соединение кое има формула м (I):



или негов стереоизомер или фармацевтски прифатлива сол, каде што: Y1 и Y2 се секој независно водород, C1-3 алкил или C1-3 халоалкил; R1 е фенил заменет со еден до три атоми халоген; X е -O-, -NR2-, -CHR3- или врска; R2 и R3 се секој независно водород или C1-3 алкил; L е -C(Ra)2C(Ra)2-; и секој Ra е независно водород, хало, хидроксил, или C1-4 алкил, и каде што две Ra групи на соседни атоми на јаглерод, заедно со атомите на јаглерод за кои се врзани, создаваат карбоцикличен прстен кој има следна структура:

каде што секој Rb е независно, водород или хало.

1, има уште 16 патентни барања

(51) **C 07D 471/14, A 61K 31/4995, A 61P 31/18**

(11) **8376** (13) T1
 (21) **2017/856** (22) 09/11/2017
 (45) 31/12/0001

(30) US201361845807P 12/07/2013 US

(96) 11/07/2014 EP14745053.0

(97) 06/09/2017 EP3019499

(73) **Qualcomm Incorporated**

5775 Morehouse Drive

San Diego, CA 92121-1714, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК


ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) BALASUBRAMANIAN, Srinivasan; LEE, Kuo-Chun; SHAUH, Jack S.; MAHESHWARI, Shailesh and KETCHUM, John Jay

(54) **ПОЛИЦИКЛИЧНИ-КАРБАМОИЛПИРИДОНСКИ СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА УПОТРЕБА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ХИВ ИНФЕКЦИЈА**

(57) 1 Соединение кое има следна Формула

(I):



Или стереоизомер или негова фармацевтски прифатлива сол, при што:

Y1 и Y2 се секојнезависно водород, C1-3 алкил или C1-3 халоалкил; R1 е фенил заменет со еден до три халогени; X је -CHR2-; W е врска или -CHR3-; Z е врска или -CHR4-; R2, R3, и R4 се секој независно водород или C1-3 алкил; R5 е водород, C1-Залкил или C1-3 халоалкил; L е -C(Ra)2-, -C(Ra)2C(Ra)2- или -C(Ra)2C(Ra)2C(Ra)2-; и секој Ra е независно водород, хало, хидроксил или C1-4алкил.

1, има уште 13 патентни барања

(51) **C 07D 487/04, C 07D 519/00, C 07D 471/04, A 61K 31/4985, A 61K 31/4709, A 61P 35/00, A 61P 37/00**

(11) **8377** (13) T1
 (21) **2017/857** (22) 10/11/2017
 (45) 31/12/0001

(30) FR20130057265 23/07/2013 FR

(96) 22/07/2014 EP14758605.1

(97) 09/06/2017 EP3024833

(73) **Les Laboratoires Servier and Vernalis (R&D) Ltd.**

35, rue de Verdun

92284 Suresnes, FR and 100 Berkshire Place Wharfedale Road

Winnersh


Berkshire RG41 5RD, GB

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) GENESTE, Olivier; LE DIGUARHER, Thierry; STARCK, Jérôme-Benoît; HENLIN, Jean-Michel; DAVIDSON, James Edward Paul; MURRAY, James Brooke; CHEN, I-Jen; LE TIRAN, Arnaud and DE NANTEUIL, Guillaume

(54) **НОВИ ИДОЛИЗИН ДЕРИВАТИ, ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИСТИТЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ**

(57) 1 Соединение од формулата (I):



назначено со тоа што:

- ♦ X и Y претставуваат јаглероден атом или атом на азот, со претпоставка дека тие истовремено не би мжеле да претставуваат два јаглеродни атоми или два атоми на азот,
- ♦ Het дел од групата

претставува прстен кој е по избор супституиран, ароматски или неароматски, составен од 5, 6 или 7 членови, кои може да содржат, покрај азот претставени со X или Y, може да бидат еден до 3 хетероатоми независно избрани од кислород, сулфур и азот, се подразбира дека споменатиот азот може да биде заменет со група која претставува атом на водород, линеарна или разгранета (C1-C6) алкилна група или -C(O)-O-Alk група во која Alk е линеарна или разгранета (C1-C6) алкилна група,

- ♦ T претставува атом на водород, линеарна или разгранета (C1-C6) алкилна група која може да биде супституирана со еден до три халогени атоми, (C2-C4) алкил-NR₁R₂ група, или (C1-C4) алкил-OR₆ група,
- ♦ R₁ и R₂ претставуваат независно еден од друг, атом на водород или линеарна или

разгранета (C1-C6) алкилна група, или R₁ и R₂ формираат со атом на азот што ги носи хетероциклоалкил,

- ♦ R₃ претставува линеарна (C1-C6) алкил, арил или хетероарил, од кои секоја од последните две групи може да биде супституирана со еден до три групи одбрани од халоген, праволиниски или разгранет (C1-C6) алкил, праволиниски или разгранет (C1-C6) алкокси, и цијано, при што се подразбира дека еден или повеќе јаглеродни атоми во претходните групи и нивните можни супституенти, може да се деутерираат,
- ♦ R₄ претставува атом на 4-хидроксифенил група, при што се подразбира дека еден или повеќе атоми на јаглерод од втората група, или неговите можни супституенти, може да се деутерираат,

- ♦ R₅ претставува атом на водород или атом на халоген, праволиниски или разгранет (C1-C6) алкил група, или праволиниски или разгранет (C1-C6) алкокси група,
- ♦ R₆ претставува атом на водород или линеарна или разгранета (C1-C6) алкилна група,

- ♦ R_a и R_d секој претставува атом на водород и (R_b, R_c) формира заедно со јаглеродните атоми кои ги носат, 1,3-диоксолан група или 1,4-диоксан група, или R_a, R_c и R_d секој претставува атом на водород и R_b е водород, халоген, метил или метокси, или R_a, R_b и R_d секој претставуваат атом на водород и R_c претставува хидрокси група или метокси група,

при што се подразбира дека:

- "арил" значи фенил, нафтил, бифенил или инденил група,
- "хетероарил" значи било која може да биде моно- или би-циклична група составена од 5 до 10 членови, има барем еден ароматичен дел и содржи од 1 до 4 хетеро атоми одбрани од кислород, сулфур или азот (вклучувајќи ги кватерните нитрогени),



- "циклоалкил" значи било која моно- или бициклична, не-ароматична, карбоциклична група составена од 3 до 10 членови на прстенот,
 - "хетероциклоалкил" значи која било моно- или бициклична, не-ароматична, фузирана или спиро група составена од 3 до 10 членови на прстенот и содржи од 1 до 3 хетеро атоми одбрани од кислород, сулфур, SO, SO₂ и азот, како што е можно за арил, хетероарил, циклоалкил, и хетероциклоалкил групите се дефинирани и групите алкил, алкенил, алкинил, алкокси да може да се супституираат со 1 до 3 групи одбрани од праволиниски или разгранет (C1-C6)алкил, (C3-C6)спиро, праволиниски или разгранет (C1-C6)алкокси, (C1-C6)алкил-S-, хидрокси, оксо (или N-оксиди каде што е потребно), нитро, цијано, -COOR', -OCOR', -NR'R", линеарна или разгранета (C1-C6)полихалоалкил, трифлуорометокси, (C1-C6)алкилсулфонил, халоген, арил, хетероарил, арилокси, арилтио, циклоалкил,

хетероциклоалкил по избор супституиран со еден или повеќе халогени атоми или алкилни групи, при што се подразбира дека R' и R" независно еден од друг, претставуваат атом на водород или линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна група, што е можно за Нет средината од групата

дефиниран во формулата (I), може да биде супституиран со една до три групи избрани од линеарни или разгранети (C1-C6)алкил, хидрокси, линеарни или разгранети (C1-C6)алкокси, NR¹R¹" и халоген, при што R¹ и R¹" исто се дефинирани како претходно споменатите групи R' и R", нивните енантиомери и диастереоизомери, како и нивните додатни соли со фармацевтски прифатлива киселина или база.

1, има уште 15 патентни барања

(51) **A 61K 9/08, A 61K 47/34**

(11) **8378**

(13) T1

Av-Bw-Ax

(21) **2017/868**

(22) 14/11/2017

(45) 31/12/0001

(30) US201061428007P 29/12/2010 US

(96) 29/12/2011 EP11822867.5

(97) 30/08/2017 EP2658525

(73) **Medincell**

1 Avenue Charles Cros

34830 Jacou, FR

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) GAUDRIAULT, Georges

(54) **БИОРАЗГРАДЛИВИ СОСТАВИ ЗА**

ИСПОРАКА НА ЛЕКОВИ

(57) 1 Биоразградлив состав за испорака на лек што содржи:


(а) биоразградлив триблок кополимер што ја има формулата:

назначено со тоа, што А е полилактична киселина и В е полиетилен гликол и v, w и x се бројот на повторени единици во опсег од 4 до 1090 или 6 до 1090 и v=x или v≠x;
 (б) биоразградлив диблок кополимер што ја има формулата:

Cy-Az

каде што А е полилактична киселина и С е крајограничен полиетилен гликол и у и z се бројот на повторени единици во опсег од 3 до 237 или 7 до 371, каде што односот на биоразградливиот триблок кополимер од (а) и биоразградливиот ЦА диблок кополимер од (б) е 1: 3 до 1:8 или 1:1 до 1:19 или 3:2 до 1:19 во

наведениот биоразградлив лековит состав; и
(ц) барем еден фармацевтски активен принцип. 1, има уште 14 патентни барања



(51) **G 01B 7/02, G 01B 7/28, G 01B 7/30, B 60R 3/00, B 65F 3/00**

(11) **8375**

(13) T1

(21) **2017/874**

(22) 16/11/2017

(45) 31/12/0001

(30) DE202014103270U 16/07/2014 DE

(96) 15/07/2015 EP15176770.4

(97) 16/08/2017 EP2975358

(73) **Zöller-Kipper GmbH**

Hans-Zöller-Strasse 50-68

55130 Mainz, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) SILVAN, Eckhard and FEYERABEND, Lutz

(54) **УРЕД СО ПРАГ**

(57) 1 Апарат со прагови што содржи праг (1) и што содржи пивотирачко лежиште (2) за пивотирачко прикачување на прагот (1) на возило (3), и што содржи уред (4) за одредување на пивотирачката позиција на прагот (1), наведениот уред (4) содржи барем еден сензор за мерење на позиција (5), прв елемент (6) што е дизајниран да


има профилирана површина (8) и втор елемент (7) што го носи сензорот за мерење на позиција (5), првиот елемент (6) е поставен за да може да пивотира околу пивотирачкото лежиште (2) релативно на возилото (3) и вториот елемент (7) е поставен така да е стационарен релативно на возилото (3), или првиот елемент (6) е поставен така да е стационарен релативно на возилото (3) и вториот елемент (7) е поставен за да може да пивотира околу пивотирачкото лежиште (2) релативно на возилото (3),

сензорот за мерење на позиција (5) е спротивно профилираната површина (8) и, за време на пивотирачко движење на прагот (1), се случува релативно движење помеѓу сензорот за мерење на позиција (5) и профилираната површина (8), и профилираната површина (8) што содржи површински делови (9а, 9б, 10а, 10б) што се блиску до и понатаму од пивотирачка оска (x) на пивотирачкото лежиште (2), прв површински дел (9а, 10а) што одговара на поставена позиција на праг и втор површински


дел (10а, 9а) што одговара на позицијата на прагот за време на пивотирање, назначено со тоа, што обезбедени се трет и четврт површински дел (9б, 10б), третиот површински дел (9б, 10б) што одговара на спуштената но

истоварена позиција на праг и четвртиот површински дел (10б, 9б) што одговара на позицијата на прагот натоварен со телесната тежина на колекторот за отпадоци. 1, има уште 17 патентни барања

Нацрт 1



Нацрт 2



(51) **C 07D 473/04, A 61K 31/52, A 61P 35/00**

(11) **8373**

(13) T1

(21) **2017/887**

(22) 20/11/2017

(45) 31/12/0001

(30) IN2013CHE2501 07/06/2013 IN and

IN2013CHE5567 03/12/2013 IN

(96) 04/06/2014 EP14732019.6

(97) 30/08/2017 EP3004106

(73) **Rhizen Pharmaceuticals S.A.**

Fritz Courvoisier 40

2300 La Chaux de Fonds, CH

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп


(72) VISWANADHA, Srikant; BABU,

Govindarajulu; VAKKALANKA, Swaroop K. V. S. and BHAVAR, Prashant K.

(54) **ДВОЈНИ СЕЛЕКТИВНИ РІЗ ДЕЛТА И ГАМА КИНАЗА ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение селектирано од 2-(1-(9H-пурин-6-иламино)пропил)-3-(3-флуорофенил)-4H-хромен-4-он и негови фармацевтски прифатливи соли.

1, има уште 18 патентни барања



(51) **A 01G 17/00**

(11) **8372**

(21) **2017/896**

(13) T1

(22) 23/11/2017

(45) 31/12/0001

(30) HR20090000642 02/12/2009 HR

(96) 22/10/2010 EP10788126.0

(97) 13/09/2017 EP2506703

(73) **Moulis, Vlado**

A. Starcevic 6

43500 Daruvar, HR

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје


(72) Moulis, Vlado

(54) **ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ЛЕШНИКОВО ДРВО
СО КРОШНА ВО ФОРМА НА ВЕРТИКАЛНО
ВРЕТЕНО НА ПОТПОРАТА**


(57) 1 Метод за одгледување на лешниково дрво на потпора, со крошна во форма на вертикално вретено, назначено со тоа што:

- во првите години на одгледување, на едно место на садење, на еден или повеќе линии (1) од основните дрвја се добиени со кастрење на еден или повеќе садници.
- крошната на споменатите основни дрвја се исчистени во текот на периодот на принос, така што формира вертикален цилиндар со еднаков напречен пресек, со висина многу пати поголема од дијаметарот, и
- линиите (1) се прицврстени за потпората.

1, има уште 4 патентни барања



Нацрт 1.



Нацрт 2.

(51) **B 03C 3/28, B 03C 3/00, F 24D 13/02, F 24F 3/16, F 24F 3/14, F 24H 3/00, A 61L 9/22, A 61L 9/16**

(11) **8370**

(13) T1

(21) **2017/897**

(22) 23/11/2017

(45) 31/12/0001

(30)

(96) 07/11/2011 EP11875557.8

(97) 23/08/2017 EP2778548

(73) **Infrarrojos Para el Confort S.L.**

P.I. SOLUCAR

C/ Juan de la Cierva, 10

41800 Sanlúcar la Mayor (Sevilla), ES

(74) **КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ**

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) **SÁNCHEZ TÁVORA, Eugenio José**

(54) **УРЕД ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈА НА ПРОСТОРИИ**

(57) 1 Уред за проветрување на просторија кој што се состои од:

- рамка (1,2),
- прво тело (10) за емитување на негативни

јони, сместено во рамката (1,2) за да предизвика јонизација и таложување на честичките кои што се присутни во суспензија во атмосферата на споменатата просторија, за да се прочисти воздухот и да се отстрани лошиот мирис,
- средство за емисија (6, 7, 8, 9) за емитување на инфрацрвено зрачење, за да се исушат сидо-вите и / или предметите кои што ги има во просторијата, при што средството за емисија се состои од:

- второ тело за емитување на инфрацрвено зрачење (7, 8, 9), кое што е конфигурирано така да емитува инфрацрвено светло со загревање, и

- извор на енергија за обезбедување на енергија за загревање на второто тело (7, 8, 9), при што изворот на енергија содржи извор на електрична струја поврзан со второто тело (7, 8, 9) преку електрична жица спроводник (6),

каде што второто тело (7, 8, 9) се состои од:

- прва плоча (7) која што има во суштина воедначена дебелина, и која што се карактеризира со тоа што второто тело, исто така, се состои од
- втора плоча (8) опремена со спирален

канал (9) на една од нејзините површини за да се смести во него жицата спроводник (6),

каде што жицата спроводник (6) е сместена помеѓу првата плоча (7) и втората плоча (8).

1, има уште 15 патентни барања

(51) **C 07D 453/02, A 61K 31/439, A 61P 25/00**

(11) **8371** (13) T1
 (21) **2017/898** (22) 23/11/2017
 (45) 31/12/0001

(30) US345363P 17/05/2010 US and
 US352092P 07/06/2010 US

(96) 17/05/2011 EP15202184.6

(97) 23/08/2017 EP3029039

(73) **Forum Pharmaceuticals Inc.**

225 Second Avenue

Waltham, MA 02451, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) CHESWORTH, Richard; SHAPIRO, Gideon;
 OLIVER-SHAFFER, Patricia; KISHIDA, Muneki
 and ISHIGE, Takayuki

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ ШТО
 СОДРЖАТ КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА (P)-7-
 ХЛОРО-N-(КВИНУКЛИДИН-3-
 ИЛ)БЕНЗО(Б)ТИОФЕН-2-КАРБОКСАМИД
 ХИДРОКЛОРИД МОНОХИДРАТ**

(57) 1 Фармацевтска формулација, што содржи терапевтски ефективна количина од кристална форма I на (P)-7-хлоро-N-(квинуклидин-3-ил)бензо[б]тиофен-2-


карбоксамид хидрохлорид монохидрат, каде што фармацевтската формулација е таблета или капсула, каде што кристалната форма I на (P)-7-хлоро-N-(квинуклидин-3-

ил)бензо[б]тиофен-2-карбоксамид хидрохлорид монохидрат е назначено со тоа, што модел на прекршување на x-зраци врз прашок има врвови изразени како 2θ на еден или обата од 17.48 и 20.58 ± 0.20 степени кога е измерено

наспроти внатрешен силикон стандард и назначено со тоа, што модел на прекршување на x-зраци врз прашок додатно има барем четири врвови, шест врвови, осум врвови или сите врвови изразени како 2θ на 4.50, 9.04, 14.60, 15.14, 15.80, 16.60, 18.16, 18.44, 19.48, 21.74, и 25.46 ± 0.20 степени кога е измерено наспроти внатрешен силикон стандард.

1, има уште 11 патентни барања

НАЦРТ 1



(51) F 16D 66/02

(11) 8357

(13) T1

(21) 2017/926

(22) 04/12/2017

(45) 31/12/0001

(30) DE102008026104 30/05/2008 DE

(96) 29/05/2009 EP09765526.0

(97) 06/09/2017 EP2297478

(73) **KNORR-BREMSE Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH****80809 München, DE**

(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ



бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(72) SALAPIC, Borislav

(54) **УРЕД ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА АБЕЊЕ НА ПЛОЧА НА СОПИРАЧКА НА ДИСК СОПИРАЧКА И ПЛОЧА НА СОПИРАЧКА НА ДИСК СОПИРАЧКА**

(57) 1 Уред за препознавање на абеге на плочата на сопирачката (1) на диск сопирачка, којашто содржи држач (5) кој може да се вметне во плочка за носење на рамката (3) на плочката за сопирање (1) и која служи за одржување на

контактен проводник, кој има држач за контакт (8) кој има приемник за контактниот проводник и којшто во функционална положба се спротивставува на плочата на носачот на платформата (3), на која контактот (8) има поврзан елемент за прицврстување (9) со две затегнувачки краци (10) кои можат да се поместуваат еластично едни кон други и кои во функционална положба носат со наклонети контактни страни (14) наспроти таа страна на носечката плоча (3) која се наоѓа спроти контактната рака (8), кадешто пресечните региони (11) помеѓу елементот за прицврстување (9) и контактната рака (8) се заоблени во насоката на ширење на стегачките краци (10), при што секое заокружување се формира со канал во облик на жлеб (15) која има засечена контура и која во правец на елементот за прицврстување (9) се граничи со контактното лице (13) на контактната рака (8). 1, има уште 3 патентни барања



(51) А 61К 31/437, А 61К 31/496, А 61К 31/5377, А 61К 31/541, А 61К 47/02, А 61К 9/20, А 61К 47/26, А 61К 47/32, А 61К 9/14, А 61К 9/16, А 61К 47/22

(11) 8356 (13) T1
 (21) 2017/962 (22) 13/12/2017
 (45) 31/12/0001

(30) US20100408527P 29/10/2010 US
 (96) 05/10/2011 EP11770975.8
 (97) 27/09/2017 EP2613769


(73) **AbbVie Ireland Unlimited Company**
70 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2, IE

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) RÖSCH, Esther; HOELIG, Peter; LINDLEY, David J.; SANZGIRI, Yeshwant D. and TONG, Ping

(54) **СОЛИДНИ ДИСПЕРЗИИ ОБЛИКУВАНИ СО ТОПЕЊЕ ШТО СОДРЖАТ АГЕНТ ШТО ИНДУЦИРА АПОПОТОЗА**

(57) 1 Цврста дисперзија се состои во суштина во некрystalна форма, така што не е повеќе од околу 5% кристаличност забележана со анализа на рентгенска дифракција, соединение со I




каде:

R0		e		хлоро;
R1	и	R2	се	H;
R3	и	R4	се	метил;
A1	e	N	и	A2 e CH;
R5		e		нитро;

X е -NH-; каде што Y е - (CH₂)_n- каде што n е 1; и R₆ е избран од групата составена од тетрахидропиранил и 4-хидрокси-4-метилциклохексил; или негова фармацеутски прифатлива сол; каде што соединението од Формула I или фармацеутски прифатлива сол којашто е дисперзирана во цврста матрица што се состои (а) барем од еден фармацеутски прифатлив растворлив во вода полимерен носач и (б) најмалку еден фармацеутски прифатлив

каде што соединението или негова фармацеутски прифатлива сол е присутна во еквивалент на матично соединение во количина од околу 5% до околу 15% од тежината, барем еден фармацеутски прифатлив растворлив во вода полимерен носач е присутен во количина од околу 70% до околу 85% од тежината и најмалку еден фармацеутски прифатлив сурфактант е присутен во количина од околу 5% до околу 15% од тежината.

1, има уште 36 патентни барања



Нацрт 1.

(51) C 07K 16/24, C 07K 16/18

(11) 8443

(21) 2017/971

(30) US201562254375P 12/11/2015 US

(96) 14/11/2016 EP16798122.4

(97) 20/09/2017 EP3191511

(73) Ablynx NV

Technologiepark 21 9052 Ghent-Zwijnaarde, BE

(13) T1

(22) 18/12/2017

(45) 31/12/0001

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) BOUCNEAU, Joachim; BUYSE, Marie-Ange; CASTEELS, Peter and VAN HEEKE, Gino

(54) ПОДОБРЕНИ ТНФ ВРЗУВАЧИ

(57) 1 Имуноглобулин единечен променлив домен (ИЕПД) што ја има аминокиселинската секвенца според СЕК ИД БР: 40.


1, има уште 0 патентни барања

Нацрт 1

Нумерирање според Кабат (BX)	Нумерирање според Хотта (BX)	Ако нумерирање	ИМГТ
11	11	12	12
14	14	15	15
41	41	48	46
42	42	49	47
87	87	101	99
89	89	103	101
108	108	144	---
110	110	146	---
112	112	148	---

Извор <http://www.bioc.uzh.ch/plueckthun/antibody/Numbering/NumFrame.html>

Нацрт 2



(51) В 01D 53/86, В 01D 53/94, В 01J 21/06, В 01J 21/08, В 01J 35/10, В 01J 23/10, С 01F 17/00, F 01N 3/10

(11) 8442

(13) T1

(21) 2017/973

(22) 18/12/2017

(45) 31/12/0001

(30) JP2011123011 01/06/2011 JP

(96) 28/05/2012 EP12793232.5

(97) 27/09/2017 EP2724776

(73) RHODIA OPERATIONS

40 rue de la Haie-Coq 93306 Aubervilliers, FR

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) ОНТАКЕ, Naotaka; MITSUOKA, Keiichiro and YOKOTA, Kazuhiko

(54) КОМПЛЕКСЕН ОКСИД, МЕТОДА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ИСТИОТ, И КАТАЛИЗАТОР ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ИЗДУВЕН ГАС

(57) 1 Комплексен оксид што содржи цериум оксид; оксид на редок земјен метал елемент различен од цериум најмалку еден оксид од

алуминиум оксид и циркониум оксид; и силикон оксид; назначено со тоа, што:

- реткиот земјен метал елемент различен од цериум е одбран помеѓу итриум, лантан, прасеодиум, неодимиум, самариум, европиум, гадолиниум, тербиум, диспрозиум, холмиум, ербиум, тулиум, итербиум, лутетиум, и мешавини од две или повеќе од нив;
- цериумот, и наведените други елементи различни од цериум и силикон, се присутни во масен сооднос од 85:15-99:1, пресметани како оксиди ;
- комплексот оксид содржи 1-20 делови по маса од силикон, пресметани како SiO₂, по вкупно 100 делови по маса од наведените други елементи различни од силикон, пресметани како оксиди
- кога комплексот оксид е подложен на програмирано редуцирање на температура (TPR) мерено во 10% водород-90% аргон атмосфера од 50°C до 900°C при што температурата се зголемува со стапка од



10°Ц/мин, следено од третирање со оксидација на 500°Ц за 0.5 часа, и потоа повторно се изведува мерење на програмираното редуцирање на температурата, нејзино пресметана стапка на редуцирање на и под 400°Ц е најмалку 2.0%,

- откако ќе се повторат три пати мерењето на програмираното редуцирање на температурата

и третирањето со оксидација, нејзината специфична површинска област според БЕТ методата е најмалку 30 м²/г, стапката на редуцирање се пресметува како што следува:

1, има уште 9 патентни барања

(51) **A 61K 31/155, A 61K 31/426, A 61P 3/10**

(11) **8450** (13) T1

(21) **2017/975** (22) 18/12/2017

(45) 31/12/0001

(30) US20100348554P 26/05/2010 US

(96) 24/05/2011 EP11787250.7

(97) 25/10/2017 EP2576524

(73) **vTv Therapeutics LLC**

4170 Mendenhall Oaks Parkway High Point, NC 27265, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **MJALLI, Adnan M.M. and VALCARCE-LÓPEZ, Maria Carmen**

(54) **УПОТРЕБА НА МЕТФОРМИН ВО КОМБИНАЦИЈА СО ГЛУКОКИНАЗЕН**

АКТИВАТОР И СОСТАВИ КОИШТО СОДРЖАТ МЕТФОРМИН И ГЛУКОКИНАЗЕН АКТИВАТОР

(57) 1 Глукокиназен активатор во комбинација со подоптимална количина на метформин за употреба во (i) постапка за лекување на тип 2 дијабетес кај субјект, или (ii) постапка за намалување на глукоза во крв кај субјект, кадешто глукокиназниот активатор е {2-[3-циклохексил-3-(транс-4-пропокси-циклохексил)-уреидо]-тиазол-5-илсулфанил}-оцетна киселина или нивна фармацевтска прифатлива сол и кадешто подоптималната количина на метформин е количина којашто е во опсег од 10 mg/дневно до 850 mg/дневно. 1, има уште 9 патентни барања



(51) **E 05B 17/00, E 05B 41/00, E 05B 43/00, E 05B 47/00, G 07C 9/00**

(11) **8455**

(13) T1

(21) **2017/976**

(22) 19/12/2017

(45) 31/12/0001

(30) IL22745613 11/07/2013 IL and IL22745713 11/07/2013 IL

(96) 08/07/2014 EP14747195.7

(97) 01/11/2017 EP3020029

(73) **Mul-T-Lock Technologies Ltd.**

P.O. Box 637 81104 Yavne, IL

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) LEVY, Yair

(54) **ПРЕМОСТУВАЊЕ СО НИСКА ВОЛТАЖА НА УРЕД ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ**


(57) 1 Метод за работење со уред за заклучување (10) кој што опфаќа:

премостување на нормалното работење на

уредот за заклучување (10), кој што се напојува со батерија (12), каде што ако полнењето на споменатата батерија (12) се намалува до прв праг на наполнетост на батеријата, при што споменатиот уред за заклучување (10) може да биде незаклучен, но има предупредување дека е достигнат споменатиот прв низок праг на наполнетост на батеријата; што се карактеризира со тоа што доколку полнењето на споменатата батерија (12) се нама-ли до втор низок праг на наполнетост на батеријата, отворањето на уредот за заклучување (10) е ограничено на копчиња за рачно управување и RF активирање на уредот за заклучување (10) не е можно, каде што полнењето на споменатата батерија (12) се намалува до трет низок праг на наполнетост на батеријата, при што споменатиот уред за заклучување (10) влегува во мод на мигрување; и каде што по достигнувањето на третиот низок праг на наполнетост на батеријата, уредот за

затворање (10) може да биде разбуден за одредено време со рачно работење на корисни-кот и реагира на OPEN командата, но не се заклучува автоматски, така што

корисникот никогаш не е заклучен. 1, има уште 2 патентни барања



(51) **A 61K 31/517, A 61K 31/5377, A 61P 35/00**

(11) **8454**

(13) T1

(21) **2017/978**

(22) 19/12/2017

(45) 31/12/0001

(30) US20100377177P 26/08/2010 US

(96) 24/08/2011 EP11752700.2

(97) 11/10/2017 EP2608792

(73) **Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein,
DE**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LORENCE, Robert Michael; SHAHIDI, Mehdi
and STOPFER, Peter

(54) **ПОСТАПКИ НА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА
EGFR ИНХИБИТОР**

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи BIBW 2992 или негова фармацевтска прифатлива сол, за употреба во постапка за лекување на пациент со не-мал клеточен рак на бели дробови (NSCLC) со постапка којашто содржи

(a) идентификација на пациент со потреба од третман со BIBW 2992 или негова фармацевтска прифатлива сол;
(b) определување на пациентот којшто ја прима терапијата со P-гр инхибитор избран од алфентанил, амилорид, амиодарон, амитриптилин, астемизол, атовакуон, аторвастатин, азеластин, азидопин, азитромицин, бепридил, бирикодар, бромокриптин, карбамазепин, карведиол, хлорокин, хлорпромазин, кларитромицин,

циклоспорин, ципрохепатидин, дарунавир, десетиламиодарон, десипирамин, декснигулдипин, дексразоксан, дилтиазем, дипиридамол, дисулфирам, доксазосин, елакридар, еметин, еритромицин, фелодипин, фенофибрат, фентанил, флавоноиди, флуоксетин, флуфеназин, флувоксамин, фуцидин, галопамил, глибурид, грамицидин D, сок од цитрон, лук, зелен чај, халоперидол, хидрокортизон, хироксизин, јозамицин, кетоконазол, имипрамин, итраконазол, ивермектин, кетоконазол, ланикадар, лансоприазол, левотироксин, лидокаин, лоперамид, лопинавир, лоратадин, ловастатин, мапротилин, мефлокин, метадон, мибефрадил, мидазолам, митомицин С, нефазодон, нелфинавир, никардипин, нитрендипин, нобилетин, норверапамил, омепразол, сок од портокал, офлоксацин, пероксетин, пантоприазол, фенотиазини, фенобарбитал, пиперидин, пимозид, пробенецид, прогестерон, прометазин, пропафенон, пропранолол, кверцитин, кинакрин, кинидин, кинин, резерпин,

ритонавир, сакинавир, сертралин, симвастатин, спиронолактон, суфентанил, такролимус, тамоксифен, тариквадар, телитромицин, терфенадин, тестостерон, тетрабеназин, тиоридазин, трифлуоперазин, трифлуоперазин, тримипрамин, валиномицин, ванадат, венлафаксин, верапамил, винбластин, FK506, RU486(мифепристон), валсподар PSC 833, зосуквадар и 2п-пропилкинолин или нивни комбинации;

(с) предизвикување на прекин на терапија на пациент со Р-гр инхибитор пред лекување со BIBW 2992 или негова фармацевтска прифатлива сол;

(d) администрирање на BIBW 2992 или негова фармацевтска прифатлива сол кај пациентот;

(е) терапија за продолжување со Р-гр инхибитор не порано од 6 часа по администрацијата на BIBW 2992 или негова фармацевтска прифатлива сол

1, има уште 6 патентни барања

(51) **С 07К 14/475, А 61К 38/18**

(11) **8456**

(13) Т1

(21) **2017/986**

(22) 20/12/2017

(45) 31/12/0001

(30) US201161474024P 11/04/2011 US

(96) 03/04/2012 EP12712874.2

(97) 15/11/2017 EP2696889

(73) **Eli Lilly and Company**

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LU, Jirong; SMITH, Rosamund, Carol; LEUNG, Donmienne, Doen, Mun; MERCHANT, Kalpana, Mahesh; GHANEM, Mahmoud and O'BRYAN, Linda, Maureen

(54) **ВАРИЈАНТИ НА ЧОВЕЧКИ GDNF**

(57) 1 Варијанта на човечки GDNF (невротрофен фактор добиен од глијална клетка) којашто содржи аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO: 23:

кадешто:

- i) Хаа84 е К или А;
- ii) Хаа88 е R или К;
- iii) Хаа90 е R или К;
- iv) Хаа125 е К или Е; и
- v) Хаа130 е R или Е.

1, има уште 10 патентни барања

(51) C 07D 207/16, C 07D 277/06, C 07D 401/04, C 07D 401/06, C 07D 401/12, C 07D 413/12, C 07D 403/14, C 07D 405/10, C 07D 407/06, C 07D 409/10, C 07D 413/10, C 07D 403/10

(11) 8402 (13) T1
(21) 2017/987 (22) 21/12/2017
(45) 31/12/0001

(30) EP20090306270 18/12/2009 --

(96) 17/12/2010 EP10792934.1

(97) 04/10/2017 EP2513053

(73) OGEDA SA

Rue Adrienne Bolland, 47 6041 Charleroi, BE


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HOVEYDA, Hamid; SCHILS, Didier; ZOUTE, Ludivine and PARCQ, Julien

(54) **Деривати на пирролидин карбоксилна киселина како агонисти на G-протеин куплиран рецептор 43 (GPR43), фармацевтски состав и постапки за употреба во лекување на метаболни нарушувања**

(57) 1 Соединение со формула I:



и негови фармацевтски прифатливи соли и солвати, каде што

R1 и R2 се H,

D е C=O;

L2 е единечна врска;

R е H или линеарен или разгранет алкил, арил, диоксолен;

Ar1 е 5- до 6-член арил или хетероарил група,

3- до 6-член циклоалкил група, или линеарна или разгранета C3-C6 алкил група, секоја од нив е опционално супституирана со една или повеќе група(и) избрана од хало, цијано, алкил, халоалкил, циклоалкил, арил, хетероарил, хидроксил, алкокси, халоалкокси, amino, алкиламино, карбокси, алкоксикарбонил, алкилкарбонилокси, алкилкарбониламино, халоалкилкарбониламино, карбамоил, хидроксикарбамоил, алкилкарбамоил, карбамоиламино, алкилкарбамоиламино, алкилсулфонил, халоалкилсулфонил, сулфамоил, алкилсулфамоил, алкилсулфониламино, халоалкилсулфониламино, или два супституенти формираат алкилендиокси група или халоалкилендиокси група, секој од споменатите арил или хетероарил супституенти е опционално супституиран со еден или повеќе понатамошни супституенти избрани од хало, цијано, алкил, халоалкил, хидроксил, алкокси, халоалкокси;

Ar2 е арил или хетероарил, циклоалкил или моноциклична хетероциклична група, секоја од нив е опционално супституирана со една или повеќе група(и) избрани од хало, цијано, нитро, алкил, халоалкил, циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероалкил, хетероциклил, хетероциклилалкил, арил, аралкил, хетероарил, бензоксазол-2-ил, хетероарилалкил, хидроксил, хидроксиалкил, алкокси, халоалкокси, алкоксиалкокси, циклоалкилокси, циклоалкилалкилокси, хетероциклилокси, арилокси, хетероарилокси, алкоксиалкил, халоалкоксиалкил, арилалкилокси, хетероарилалкилокси, арилоксиалкил, хетероарилоксиалкил, amino, алкиламино, арилкарбонил, карбокси, алкоксикарбонил, арилоксикарбонил, хетероарилоксикарбонил, алкилкарбонилокси, арилкарбонилокси,

хетероарилкарбонилокси, алкилкарбониламино, карбамоил, хидроксикарбамоил, алкилкарбамоил, арилкарбамоил, хетероарилкарбамоил, карбамоиламино, алкилкарбамоиламино, алкилсулфонил, арилсулфонил, хетероарилсулфонил, сулфамоил, алкилсулфамоил, арилсулфамоил, хетероарилсулфамоил, алкилсулфониламино, арилсулфониламино, хетероарилсулфониламино, оксо, или два супституенти формираат алкилендиокси група или халоалкилендиокси група, или фузиран за арилната, хетероарил или циклоалкил група којашто може да биде една или повеќе арил или хетероарил половина, секој од споменатите супституенти е опционално супституиран со еден или повеќе понатамошни супституенти избрани од хало, цијано, нитро, алкил, хидроксиалкил, халоалкил, цијанометил, циклоалкил, хетероциклил, арил опционално супституиран со хлоро или метил група, хетероарил, хетероалкил, хидроксил, алкокси, алкоксиалкил, алкоксиалкокси, халоалкокси, циклоалкилокси, циклоалкилалкилокси, арилокси, аралкилокси опционално супституиран со флуоро група, карбокси, алкоксикарбонил, алкилкарбонилокси, amino, алкиламино, алкилкарбониламино, халоалкилкарбониламино, карбамоил, хидроксикарбамоил, алкилкарбамоил, карбамоилалкилокси, карбамоиламино, алкилкарбамоиламино, карбамимидоил, хидроксикарбамимидоил, алкилсулфонил, халоалкилсулфонил, циклоалкилсулфонил, хетероциклилсулфонил, арилсулфонил, сулфамоил, алкилсулфамоил, алкилсулфониламино, халоалкилсулфониламино, оксо, и халоалкоксиалкил; R3 е Н, цијано, алкил, хидроксиалкил, аралкил, алкоксиалкил, ацетил, арилсулфонил; R3' е Н или C1-C4 алкил;

R4 е Н, цијано, C1-C4 алкил; кадешто, освен ако не е индицирано поинаку: алкил содржи од 1 до 6 јаглеродни атоми; циклоалкил содржи од 3 до 10 јаглеродни атоми; хетероциклил содржи од 3 до 10 прстенести атоми и секој прстен содржи хетероатом којшто може да има 1, 2, 3 или 4 хетероатоми избрани од N, O и/или S атоми; арил содржи 5 до 12 атоми; хетероарил содржи 5 до 12 јаглеродни атоми и, во барем еден ароматичен прстен, еден или повеќе јаглеродни атоми е заменет со N, O и/или S атоми; под услов соединението да не е (2S)-метил1-бензоил-5-мезитилпиролидон-2-карбоксилат, (2S)-метил1-бензоил-5-(2,4,6-триетилфенил)пиролидин-2-карбоксилат, (2S,5S)-1-бензоил-5-мезитилпиролидон-2-карбоксилна киселина, (2S)-метил1-бензоил-5-пропилпиролидин-2-карбоксилат, (2S,5S)-метил1-бензоил-5-пропилпиролидин-2-карбоксилат, (2S,5R)-метил1-бензоил-5-пропилпиролидин-2-карбоксилат, (2S,5R)-5-(терц-бутил)-1-(4-фенилбутаноил)пиролидин-2-карбоксилна киселина, (2S,5R)-метил5-(терц-бутил)-1-(4-фенилбутаноил)пиролидин-2-карбоксилат, (2R,SR)-1-(4-бромотиофен-2-карбонил)-5-фенилпиролидин-2-карбоксилна киселина, (2R,5S)-1-(3-бромо-2,6-диметоксибензоил)-5-фенилпиролидин-2-карбоксилна киселина, 1-[7-(4-терц-бутил-фенокси)-1-циклопентилметил-изокинолин-3-карбонил]- (5R)-фенил-пиролидин-(2S)-карбоксилна киселина, и под условот кога:



Ar2 не е фталазин-6-ил, пиридо[2,3-d]пиридазин-2-ил, пиридо[2,3-d]пиридазин-3-ил, или пиразино[2,3-d]пиридазин-2-ил; и/или

R3 не е моно супституиран хидроксиметил.

1, има уште 41 патентни барања

(51) **H 04N 19/117, H 04N 19/13, H 04N 19/136, H 04N 19/157, H 04N 19/159, H 04N 19/91, H 04N 19/176, H 04N 19/186, H 04N 19/196, H 04N 19/44, H 04N 19/82, H 04N 19/174**

(11) **8403** (13) T1
(21) **2017/989** (22) 22/12/2017
(45) 31/12/0001

(30) US201261657967P 11/06/2012 US

(96) 11/06/2013 EP13804347.6

(97) 13/12/2017 EP2854398

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd.**

129, Samsung-ro

Yeongtong-gu

Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ALSHINA, Elena and ALSHIN, Alexander

(54) **ПОСТАПКА ЗА КОДИРАЊЕ НА ВИДЕА**

КОИ ДЕЛАТ ПАО ПАРАМЕТАР ВО

СОГЛАСНОСТ СО БОЈАТА

(57) 1 Прилагодлива постапка на пробен адаптабилен офсет (ПАО), постапката содржи: добивање на исечок од ПАО параметри во однос на постоен исечок од заглавие на исечок на примен податочен тек; добивање на лума ПАО употреблива информација за лума компоненти од постојниот исечок и нивна хрома ПАО употреблива информација за хрома компоненти од исечокот на CAO параметрите; определување на тоа дали да се изведе ПАО операција на лума компонентите од постојниот исечок врз основа на добиената лума ПАО употреблива информација; определување на тоа дали да се изведе ПАО операција на хрома компонентите од постојниот исечок врз основа на добиената хрома ПАО

употреблива информација, каде што хрома компонентите содржат Cr компоненти и Sb компоненти;

кога ПАО операцијата се изведува на лума компонентите од постојниот исечок врз основа на добиената лума ПАО употреблива информација и ПАО операцијата се изведува на хрома компонентите од постојниот исечок врз основа на добиената хрома ПАО употреблива информација, добивање на лева ПАО комбинирана информација од постоен блок од блоковите вклучени во постојниот исечок со изведба на ентропско декодирање на податочен тек со употреба на прв контекстен начин;

кога левата ПАО комбинирана информација покажува дека ПАО параметрите на постојниот блок се определени во согласност со ПАО параметри од левиот блок, определувањето на ПАО параметри на лума компоненти од постојниот блок треба да биде идентично со ПАО параметри на лума компоненти од левиот блок, и ПАО параметрите на хрома компоненти од постојниот блок треба да бидат идентични со ПАО параметрите на хрома компонентите од левиот блок;

кога левата ПАО комбинирана информација покажува дека ПАО параметрите на постојниот блок не се определени во согласност со ПАО параметри од левиот блок, добивање на горна ПАО комбинирана информација од постоен блок со изведба на ентропско декодирање на податочен тек со употреба на прв контекстен начин;

кога горната ПАО комбинирана информација покажува дека ПАО параметрите на постојниот блок се определени во согласност со ПАО

параметри од горниот блок, определувањето на ПАО параметри на лума компоненти од постојниот блок треба да биде идентично со ПАО параметри на лума компоненти од горниот блок, и ПАО параметрите на хрома компоненти од постојниот блок треба да бидат идентични со ПАО параметрите на хрома компонентите од горниот блок; кога горната ПАО комбинирна информација покажува дека ПАО параметрите на постојниот блок не се определени во согласност со ПАО параметри од горниот блок, добивање на горна ПАО параметри од постојниот блок од податочен тек; и изведба на ПАО операција со прилагодување на вредноста на примероците од лума компоненти од постојниот блок со употреба на ПАО параметри од лума компоненти од постојниот блок, и вредноста на примероците од хрома компоненти од постојниот блок со употреба на ПАО парантери на хрома компоненти од постојниот блок, се карактеризира со тоа што: добибањето на

ПАО парантерите од постојниот блок од податочниот тек содржи: добивање на информација од ПАО тип од постојниот блок од податошен тек; кога информацијата од ПАО тип покажува појасен или ивичен тип, добивање на апсолутна вредност на офсет на постојниот блок со изведба на ентропско декодирање на податочен тек со заобиколен начин без моделирање на контекст; и кога информацијата од ПАО тип покажува појасен тип и апсолутната вредност на офсет не е 0, добивање на потпишана информација на офсетот на постојниот блок од страна на податочниот тек.


потпишаната информација на офсетот покажува дали вредноста на офсетот е позитивна или негативна, и, и кога информацијата од ПАО тип укажува на ивичен тип, потпишаната информација на офсетот не е добиена од страна податошниот тек.

1, има уште 1 патентни барања

Слика 1А



Слика 1Б



(51) **A 63B 69/00**(11) **8404**

(13) T1

(21) **2017/993**

(22) 25/12/2017

(45) 31/12/0001

(30) LU20110091878 27/09/2011 LU

(96) 26/09/2012 EP12762315.5

(97) 11/10/2017 EP2760553

(73) **Heiling, Attila and Steiner, Carsten****21 allée Scheffer 2520 Luxembourg, LU and 14 Wolsberich****9252 Diekirch, LU**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Heiling, Attila and Steiner, Carsten

(54) **ПОСТАПКА И ОПРЕМА ЗА ВЕЖБА НА ФРЛАЊЕ**


(57) 1 Опрема (1) за вежба на фрлање која се состои од:

- дел за нозете (4),
- структура за држење (3) со најмалку две шипки за водење со можност за надолжно местење во врска едно со друго (30, 31) и еден дихтунг (35), со делот на нозете (4) монтиран


врз еден крај (долниот) на шипката (30) а дихтунгот (35) прицврстен до другиот дистален (горен) крај од истата (31), - површина за покривање (2) монтирана врз дихтунгот (35) со цел барем делумно да се покрие просторот за играње а особено метата, што се состои од платно со можност за извлекување (20), држач или телескоп (23) со можност за дотерување помеѓу прицврстениот горен крај на платното (20) и долниот крај од истото со можност за влечење - дихтунгот (35) е сместен на шипката за водење (31) на страната спроти делот за нозете (4) така што површината за покривање (2) во својата прва положба, или во т.н. нормална положба, е вертикална на дихтунгот (35) а во таа нормална положба, површините проектирани врз тлото од површината за покривање (2) и од делот за нозете (4) не се преклопуваат.

1, има уште 14 патентни барања

Слика 1




Слика 2



(51) **C 12N 15/113, A 61K 31/7088**
 (11) **8351** (13) T1
 (21) **2018/62** (22) 23/01/2018
 (45) 31/12/0001
 (30) GB20140000598 14/01/2014 GB
 (96) 14/01/2015 EP15706497.3
 (97) 13/12/2017 EP3094727
 (73) **The University Court Of The University Of Glasgow**
The Gilbert Scott Building
University Avenue
Glasgow, Strathclyde G12 8QQ, GB

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат
 ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
 (72) **GILCHRIST, Derek Stewart and MILLAR, Neal Lindsay**
 (54) **МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ ЗА МОДУЛАЦИЈА НА ЛЕКУВАЊЕ НА ТЕТИВИТЕ**
 (57) 1 Терапевтско средство за употреба во метод за третирање на оштетување на тетивите или зголемување на цврстината на затегнувачка на тетива, при што терапевтското средство е miR-29, негова мимика или претходник на било кој. 1, има уште 16 патентни барања

Слика 1 сопт.



(51) **C 12Q 1/68, A 61K 31/513, A 61K 31/7072, A 61P 35/00, A 61P 1/00**
 (11) **8352** (13) T1
 (21) **2018/75** (22) 29/01/2018
 (45) 31/12/0001
 (30) JP20110177838 16/08/2011 JP
 (96) 15/08/2012 EP12824342.5
 (97) 06/12/2017 EP2746404
 (73) **Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.**


1-27, Kandanishiki-cho Chiyoda-ku, Tokyo 101-8444, JP
 (74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат
 ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
 (72) **ИТО, Masanobu and OKABE, Hiroyuki**
 (54) **АНТИТУМОРЕН АГЕНС И ПОСТАПКА НА ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ТЕРАПЕВТСКИОТ ЕФЕКТ ЗА ПАЦИЕНТИ СО КОЛОРЕКТАЛЕН КАНЦЕР СО KRAS-МУТАЦИЈА**

(57) 1 Постапка за предвидување на терапепетскиот ефект на хемотерапија каде што се употребува антитуморен агенс кој опфаќа α, α, α -трифлуоротимидин и 5-хлоро-6-(1-(2-иминопирилодинил)метил)урацил хидрохлорид во моларен однос 1:0,5 на пациент со колоректален канцер, при што таа постапка опфаќа фази: (1) детекција на присуство или одсуство на


мутација на KRAS ген во биолошкиот модел добиен од пациент; и (2) предвидување дали пациентот веројатно доволно ќе реагира на хепотерапијата, каде што мутацијата на KRAS генот е детектирана во Фазата (1).

1, има уште 3 патентни барања

Слика 1



Слика 2



(51) С 07К 16/22, С 12Н 1/19, С 12Н 1/15, С 12Н 1/21, С 12Н 15/09, С 12Н 5/10, С 12Р 21/08

(11) 8409

(13) Т1

(21) 2018/76

(22) 29/01/2018

(45) 31/12/0001

(30) JP20110176209 11/08/2011 JP and JP20110269215 08/12/2011 JP

(96) 10/08/2012 EP12821758.5

(97) 10/01/2018 EP2743348

(73) **Astellas Pharma Inc.**

3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku Tokyo 103-8411, JP

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје


(72) КАМОХАРА, Masazumi; ТАНАКА, Hirotsugu; КОЈА, Yukari; ТАКАСАКИ, Jun; ЈОНЕЗАВА, Atsuo and ЈОШИМИ, Eiji

(54) **НОВО АНТИТЕЛО ПРОТИВ ХУМАНИОТ NGF**

(57) 1 Fab' фрагмент на антитело против хуманиот NGF, кое што опфаќа: фрагмент на тешкиот ланец кој што се состои од аминокиселинска секвенца прикажана од SEQ ID NO:10, SEQ ID NO:14, или SEQ ID NO:16; и

лесен ланец кој што се состои од коњуџизиран со полиетилен гликол. аминокиселинска секвенца прикажана од SEQ ID NO:12, при што Fab' фрагментот е 1, има уште 5 патентни барања

Слика 6



(51) **C 07C 323/66, C 07C 229/26, A 61K 31/145, A 61P 9/12**

(11) **8363**

(21) **2018/77**

(30) EP20120306307 22/10/2012 --

(96) 22/10/2013 EP13779603.3

(97) 03/01/2018 EP2909169

(73) **Quantum Genomics**

Bâtiment L'Odysée 2-12, chemin des Femmes 91300 Massy, FR

(13) T1

(22) 29/01/2018


(45) 31/12/0001

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **COQUEREL, Gérard; BALAVOINE, Fabrice; SCHNEIDER, Jean-Marie and COUVRAT, Nicolas**

(54) **КРИСТАЛНА ФАЗА (3S,3S') 4,4'-ДИСУЛФАНДИИЛБИС(3-АМИНОБУТАН НА 1-СУЛФОНСКА КИСЕЛИНА) СО L-ЛИЗИН**

(57) 1 Кристална форма (3S,3S')4,4'-дисулфандиилбис(3-аминобутан на 1-сулфонска киселина) ABSD со L-лизин. 1, има уште 1 патентни барања



Слика 1

(51) **A 01N 35/00, C 07C 49/784, C 07D 319/18, C 07D 409/06, C 07D 213/50, C 07D 409/10, C 07D 405/06, C 07D 405/10, C 07D 407/10, A 61K 31/12, A 61P 25/00**

(11) **8395** (13) T1
 (21) **2018/79** (22) 30/01/2018
 (45) 31/12/0001

(30) US201061427974P 29/12/2010 US and US374687P 18/08/2010 US

(96) 17/08/2011 EP11818727.7

(97) 08/11/2017 EP2605652

(73) **Samumed, LLC**

9381 Judicial Drive Suite 160 San Diego, California 92121, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) HOOD, John; WALLACE, David, Mark; KC, Sunil, Kumar and BARROGA, Charlene, F.

(54) **ДИКЕТОНИ И ХИДРОКСИКЕТОНИ КАКО КАКО АКТИВАТОРИ НА КАТЕНИН СИГНАЛНАТА ПАТЕКА**


(57) 1 Соединение или негова фармацевтски прифатлива сол што ја има структурата со

формулата I:



I

назначено со тоа, што R1 е супституиран или несупституиран хетероарил, каде што хетероарилот е одбран од групата составена од:



под услов да јаглероден атом од R1 хетероарилот е прикачен на карбонилот; R2 е супституиран или несупституиран арил, каде што арилот е одбран од фенил или нафтил; и R3, R4, R5 и R6 се H.

1, има уште 15 патентни барања

(51) **B 01D 53/83**

(11) **8362** (13) T1
 (21) **2018/80** (22) 30/01/2018
 (45) 31/12/0001

(30) US201161540795P 29/09/2011 US

(96) 25/09/2012 EP12834844.8

(97) 08/11/2017 EP2760564

(73) **The Babcock & Wilcox Company**

20 S. Van Buren Avenue Barberton, OH 44203-0351, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) JANKURA, Bryan, J.; SILVA, Anthony, A. and CAMROBENEDETTO, Edward, J.

(54) **ИНЕКЦИЈА ОД СУВ СОРБЕНТ ЗА ВРЕМЕ НА УСЛОВИ НА СТАБИЛНА - СОСТОЈБА ВО СУВ ЧИСТАЧ**

(57) 1 Метода за редуцирање емисии од согорување произведени за време на нормални работни услови во систем за согорување кој има патека на проток на гас што патува секвенцијално од комора за согорување преку презагревач на воздух, уред за собирање на честички и спреј сушач апсорбер до филтер торба низводно од спреј сушач апсорберот, методата опфаќа: мешање сув прашок од калциум хидроксид во оџачарски гас на локација за инекција низводно од комората за согорување и спротиводно на презагревачот на воздух, или на локација за инекција помеѓу спреј сушач апсорберот и филтер торбата; прскање вода во оџачарскиот гас во спреј сушач апсорберот за да се навлажни и намали

температурата на оџачарскиот гас; и хидроксид фаќа загадувачи во оџачарскиот гас. поминување на оџачарскиот гас низ филтер торбата, каде што прашокот од калциум 1, има уште 13 патентни барања



- (51) G 01N 33/68, C 07K 16/18
- (11) 8361 (13) T1
- (21) 2018/83 (22) 30/01/2018
- (45) 31/12/0001

- (30) US20100406260P 25/10/2010 US
- (96) 25/02/2011 EP11713058.3
- (97) 08/11/2017 EP2539366

(73) **BioArctic Neuroscience AB**
Warfvinges väg 35 112 51 Stockholm, SE

- (74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
 ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
- (72) LANNFELT, Lars; NORDSTRÖM, Eva;
 KASRAYAN, Alex; EKBERG, Monica;
 SCREPANTI SUNDQUIST, Valentina and
 HOLMQUIST, Mats

(54) **ПРОТОФИБРИЛ-ВРЗУВАЧКИ АНТИТЕЛА И НИВНА УПОТРЕБА ВО ТЕРАПЕВТСКИ И ДИЈАГНОСТИЧКИ ПОСТАПКИ ЗА ПАРКИНСОНОВО ЗАБОЛУВАЊЕ,**


ДЕМЕНЦИЈА СО LEVI TELIMA И ДРУГИ АЛФА-СИНУКЛЕИНОПАТИИ

(57) 1 Антитело или неговиот фрагмент кој што се врзува за хумани α -синуклеин протофибрили на молекулската маса во опсегот од 1000 до 5000 kDa, при што врзување на тоа антитело или фрагмент за секоје од α -синуклеин мономер и β -синуклеин мономер најмалку 100 пати е помало од врзување на тоа антитело или фрагмент за хумани α -синуклеин протофибрили, каде што тоа антитело или фрагмент имаат три варијабилни тешки (VH) CDR секвенци (VH-CDR-1, VH-CDR-2, и VH-CDR-3) и три варијабилни лесни (VL) CDR секвенци (VL-CDR-1, VL-CDR-2, и VL-CDR-3), и каде што тоа антитело или неговиот фрагмент имаат CDR секвенциона комбинација одбрана од следните комбинации: (a) VH-CDR-1: SEQ ID NO: 22, VH-CDR-2: SEQ

ID NO: 28, VH-CDR-3: SEQ ID NO: 35, VL-CDR-1: SEQ ID NO: 41, VL-CDR-2: SEQ ID NO: 47 и VL-CDR-3: SEQ ID NO: 50,
 (b) VH-CDR-1: SEQ ID NO: 23, VH-CDR-2: SEQ ID NO: 29, VH-CDR-3: SEQ ID NO: 36, VL-CDR-1: SEQ ID NO: 42, VL-CDR-2: SEQ ID NO: 47 и VL-CDR-3: SEQ ID NO: 50,
 (c) VH-CDR-1: SEQ ID NO: 24, VH-CDR-2: SEQ ID NO: 30, VH-CDR-3: SEQ ID NO: 37, VL-CDR-1: SEQ ID NO: 43, VL-CDR-2: SEQ ID NO: 48 и VL-CDR-3: SEQ ID NO: 51,
 (d) VH-CDR-1: SEQ ID NO: 25, VH-CDR-2: SEQ ID NO: 31, VH-CDR-3: SEQ ID NO: 38, VL-CDR-1: SEQ ID NO: 44, VL-CDR-2: SEQ ID NO: 47 и VL-CDR-3: SEQ ID NO: 52,

(e) VH-CDR-1: SEQ ID NO: 26, VH-CDR-2: SEQ ID NO: 32, VH-CDR-3: SEQ ID NO: 39, VL-CDR-1: SEQ ID NO: 45, VL-CDR-2: SEQ ID NO: 47 и VL-CDR-3: SEQ ID NO: 53,
 (f) VH-CDR-1: SEQ ID NO: 23, VH-CDR-2: SEQ ID NO: 33, VH-CDR-3: SEQ ID NO: 37, VL-CDR-1: SEQ ID NO: 43, VL-CDR-2: SEQ ID NO: 48 и VL-CDR-3: SEQ ID NO: 54,
 (g) VH-CDR-1: SEQ ID NO: 27, VH-CDR-2: SEQ ID NO: 34, VH-CDR-3: SEQ ID NO: 40, VL-CDR-1: SEQ ID NO: 46, VL-CDR-2: SEQ ID NO: 49 и VL-CDR-3: SEQ ID NO: 55.

1, има уште 14 патентни барања



Слика 1

(51) A 61K 9/16, A 61K 31/465

(11) 8360

(21) 2018/87

(30) SE20090050153 13/03/2009 SE

(96) 10/03/2010 EP10751097.6

(97) 01/11/2017 EP2405942

(73) Excellent Tech Products i Sverige AB

(13) T1

(22) 31/01/2018

(45) 31/12/0001

Fotåsgatan 1 523 37 Ulricehamn, SE

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) HÜBINETTE, Fredrik; KULL, Thomas and
 BJÖRKHOLM, Lars


(54) ПРОИЗВОД ЗА ОРАЛНА УПОТРЕБА

(57) 1 Производ за орална употреба (1) кој што
 содржи:

полупропустлива ќесичка (10) дизајнирана така да може да се смести во усната празнина на еден субјект; и многукратни тврди честички (20) од најмалку една алгинатна сол и кои што содржат најмалку една биолошки активна супстанца, каде што споменатите многукратни тврди честички (20) се затворени во споменатата полупропустлива ќесичка (10), што се карактеризира со тоа што споменатата најмалку една алгинатна сол е

најмалку една алгинатна сол на моновалентен катјон и споменатата најмалку една биолошки активната супстанца е содржана во една матрица формирана од споменатата најмалку една алгинатна сол на моновалентен катјон и претставува во суштина изолирана средина за споменатата најмалку една биолошки активна супстанца.

1, има уште 14 патентни барања



(51) C 12N 15/68, C 12N 15/67, C 12N 9/16, C 12N 15/864, C 12N 9/14, A 61K 48/00

(11) 8358

(13) T1

(21) 2018/88

(22) 31/01/2018

(45) 31/12/0001

(30) EP10382169 10/06/2010 --

(96) 10/06/2011 EP11724246.1

(97) 08/11/2017 EP2579900

(73) **Laboratorios del Dr. Esteve, S.A. and Universidad Autonoma de Barcelona**

Avda Mare de Deu de Montserrat 221 08041 Barcelona, ES and Campus Universitari s/n, Edifici A 08193 Bellaterra Barcelona, ES

(74) **КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ**
Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) **BOSCH TUBERT, Fátima; AYUSO LÓPEZ, Éduard and RUZO MATÍAS, Albert**

(54) **ВЕКТОРИ И НИЗИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ЗАБОЛУВАЊА**

(57) 1 Изолираната нуклеотидна низа НИЗА ИД БР: 1 која што шифрира за протеинската

(30) WO2012CN81250 11/09/2012 -- and

FR20120059064 26/09/2012 FR

(96) 11/09/2013 EP13762107.4

(97) 08/11/2017 EP2895195

(73) **Les Laboratoires Servier and Shanghai**

Institute Of Pharmaceutical Industry


**35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex, FR
and No.1320 West Beijing Road Jing'an District
Shanghai 200040, CN**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) SHAN, Hanbin; LETELLIER, Philippe;
LAFARGUE, David; LYNCH, Michael; POIRIER,
Cécile; PEAN, Jean-Manuel; LUO, Ying and
SHEN, Yuhui

(54) **СТАБИЛИЗИРАНА АМОРФНА ФОРМА
НА АГОМЕЛАТИН, ПРОЦЕС ЗА НЕЈЗИНА
ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ
ШТО ЈА СОДРЖАТ**


(57) 1 Стабилизирана аморфна форма на
агомелатин со формулата (I):



се карактеризира со тоа што агомелатин е дисперзиран во рамките на матрицата како што следува:

- 30%, 40% или 50% од тежината на агомелатин во Eudragit L100,
- 30%, 35%, 40% или 50% од тежината на агомелатин во Eudragit L100-55,
- 30%, 35% или 40% од тежината на агомелатин во Kollidon VA64,
- 30%, 35% или 40% од тежината на агомелатин во Soluplus,
- 30% или 40% од тежината на агомелатин во поливинил ацетат фталат,
- 30% од тежината на агомелатин во Plasdone S630, и
- 30% од тежината на агомелатин во HPMS ацетил сукцинат.

1, има уште 6 патентни барања



(51) **C 07K 16/24**

(11) **8397**

(21) **2018/93**

(30) US201161405798P 11/05/2011 US and
US405798P 22/10/2010 US

(96) 24/10/2011 EP11776322.7

(97) 22/11/2017 EP2630159

(73) **ESBATech - a Novartis Company LLC**
Wagistrasse 21 8952 Schlieren, CH

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(13) T1

(22) 01/02/2018

(45) 31/12/0001

(72) BORRAS, Leonardo and URECH, David


(54) **СТАБИЛНИ И РАСТВОРЛИВИ**
АНТИТЕЛА

(57) 1 Антитело што се врзува специфично за
човечки TNF α , comprising:

а) променлив лесен ланец што ја содржи
секвенцата од СЕК ИД БР: 2 или СЕК ИД БР:
14; и

б) променлив тежок ланец што ја содржи
секвенцата од СЕК ИД БР: 5.

1, има уште 13 патентни барања



(51) **C 07B 59/00, C 07D 455/06, A 61K 31/4745, A 61P 25/14, A 61P 25/16**

(11) **8353**

(13) T1

(21) **2018/94**

(22) 01/02/2018

(45) 31/12/0001

(30) US97896P 18/09/2008 US

(96) 18/09/2009 EP15185548.3

(97) 08/11/2017 EP3061760

(73) **Auspex Pharmaceuticals, Inc.**

41 Moores Road Frazer PA 19355, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) GANT, Thomas G. and ШАНБАЗ,


Manoucherhr

(54) **ДЕУТЕРИРАНИ БЕНЗОХИНОЛИЗИН**

ДЕРИВАТИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА

ВЕЗИКУЛАРЕН МОНОАМИН ТРАНСПОРТЕР 2

(57) 1 Соединението



или негова сол, за употреба во третманот на хронично хиперкинетичко нарушување на движењето.

1, има уште 12 патентни барања

(51) **A 61K 35/74, A 61P 35/00, A 61P 29/00**

(11) **8444**

(13) T1

(21) **2018/401**

(22) 16/05/2018

(45) 31/12/0001

(30) US112097P 06/11/2008 US

(96) 06/11/2009 EP09825489.9

(97) 21/03/2018 EP2352453

(73) **Nxthera, Inc.**

7351 Kirkwood Lane N Suite 138 Maple Grove, 55369, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) HOEY, Michael and SHADDUCK, John, H.


(54) **СИСТЕМИ И ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ
НА ТКИВО НА ПРОСТАТА**

(57) 1 Система на терапија за простата која содржи:

сонда за аблација (120) која е наместена за трансуретално вметнување во проста кја возрасен човечки субјект од машки пол; индуктивен греач за создавање на пареа (805) кој е оперативно поврзан со сонда за аблација со која се испорачува кондензабилна пареа за да се изврши аблација на ткиво на простата без

аблација на ткиво на уретра на простата, со индуктивен греач за создавање на пареа кој содржи многу хипотуби кои се чувствителни на магнетно поле кои се опкружени со навои на жица за индуктивно загревање на хипотуби со струја која е обезбедена од електричен извор; и воведник (102) кој е наместен за за вметнување во уретра на возрасен човек, кој воведник содржи дистален отвор (115), сонда за аблација (120) кои се наместени за поставување во простата преку дистален отвор и преку внатрешен сид на уретра на простата.

1, има уште 9 патентни барања



СЛ. 1

(51) **C 07K 16/28, A 61P 17/00**

(11) **8445**

(13) T1

(21) **2018/402**

(22) 16/05/2018

(45) 31/12/0001

(30) FR20130056759 10/07/2013 FR;

US201261697972P 07/09/2012 US;

US201261738715P 18/12/2012 US;

US201361748588P 03/01/2013 US;

US201361764624P 14/02/2013 US;

US201361768229P 22/02/2013 US;

US201361770091P 27/02/2013 US;

US201361782420P 14/03/2013 US and

US201361816191P 26/04/2013 US

(96) 04/09/2013 EP13765844.9

(97) 09/05/2018 EP2892927

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc. and
Sanofi Biotechnology**

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY

10591, US and 54 rue La Boétie 75008 Paris, FR

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ARDELEANU, Marius; GRAHAM, Neil; HAMILTON, Jennifer, D.; KIRKESSELI, Stephane, C.; KUNDU, Sudeep; MING, Jeffrey; RADIN, Allen; ROCKLIN, Ross, E. and WEINSTEIN, Steven, P.

(54) ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТИС СО АДМИНИСТРИРАЊЕ НА IL-4R АНТАГОНИСТ

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи терапевтска ефективна количина на анти-

човечки интерлеукин-4-рецептор (IL-4R) антитело или негов антиген-врзувачки фрагмент за употреба во постапка за лекување на просечен-до-посериозен атопичен дерматитис кај пациент, кадешто пациентот е резистентен, не-реагирачки или неадекватно реагира на локалните кортикостероиди или локални калцинеурин инхибитори. 1, има уште 15 патентни барања

(51) **H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/129, H 04N 19/147, H 04N 19/96, H 04N 19/196, H 04N 19/61, H 04N 19/70, H 04N 19/176**

(11) **8446**

(13) T1

(21) **2018/403**

(22) 17/05/2018

(45) 31/12/0001

(30) KR20090075432 14/08/2009 KR

(96) 16/08/2010 EP10808402.1

(97) 16/05/2018 EP2443833

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, KR**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MIN, Jung-Hye; CHEON, Min-Su and JUNG, Hae-Kyung

(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО СО ОГЛЕД НА РЕДОТ НА СКЕНИРАЊЕ НА КОДИРАНИТЕ ЕДИНИЦИ КОИ ШТО ИМААТ ХИЕРАРХИСКА СТРУКТУРА

(57) 1 Постапка за декодирање видео, постапката содржи: прием и синтаксичка анализа на податочен тек на кодирано видео, екстрахирање на информација за големина на максимална кодирана единица која што е податочна единица во којашто се декодира слика, and поделена информација на квадратно-обликуваните кодирани единици со длабочина која што вклучува најмалку една поделена информација на кодирана единица со


постојна длабочина и поделена информација на кодирана единица со помала длабочина во максимална кодирана единица, од податочниот тек; одредување на множество на квадратно-обликувани максимални кодирани единици поделени од сликата согласно големината на максималната кодирана единица; декодирање на множество на максимални кодирани единици согласно растерниот ред на скенирање; и декодирање на кодирани единици во максималната кодирана единица согласно цик-цак ред на скенирање, кадешто максималната кодирана единица од множеството ма максимални кодирани единици е хиерархиски поделена во една или повеќе кодирани единици со длабочини вклучувајќи најмалку една со постојната длабочина и пониската длабочина согласно поделената информација, кога поделената информација на кодираната единица со постојната длабочина иницира поделба, кодираната единица со постојна длабочина е поделена на четири кодирани единици со пониска длабочина, независно од соседните кодирани единици, и кога поделената информација со постојната длабочина индицира не-поделеност, кодираната единица со постојна длабочина не е повеќе поделена во кодирани единици со



помала длабочина, и една или повеќе партиции за предвидување на декодирањето согласно инфомацијата за видот на партиција во однос на кодираната единица со постојна длабочина добиена од податочниот тек и една или повеќе квадратно-формирани трансформациски единици за инверзна трансформација согласно големината на информација од едната или повеќе трансформациски единици во однос на кодираната единица со постојна длабочина добиена од податочниот тек се определени од кодираната единица со постојна длабочина, кога поделената информација од кодираната единица со постојна длабочина индицира поделеност, кодираната единица со пониска длабочина е поделена во четири кодирани единици со длабочина која што е пониска од пониската длабочина, кога поделената информација од кодираната единица со пониска длабочина индицира не-поделеност, кодираната единица со пониска длабочина не е повеќе поделена, и една или повеќе партиции за предвидување на декодирање согласно информација за вид на партиција во однос на кодираната единица со пониска длабочина добиена од податочниот тек, и една или повеќе квадратно-формирани трансформациски единици за инверзна трансформација согласно големината на информација од една или повеќе трансформациски единици во однос на кодираната единица со пониска длабочина добиена од податочниот тек се определени од кодираната единица од пониската длабочина, каде што четирите кодирани единици со пониски длабочини вклучува горен-лев блок, горен-десен блок, долен-лев блок, долен-лев блок и долен-десен блок, каде што цик-цак редот на скенирање на четирите кодирани единици со пониска длабочина индицира на ред од горниот лев-

блок, горниот-десен блок, долниот-лев блок и долниот-десен блок, каде што информацијата за видот на партиција во однос на кодираната единица со постојната длабочина индицира дали едната или повеќе партиции се определени преку симетрична поделеност на најмалку една од висината и ширините на кодираната единици од постојната длабочина, или определува да биде еднаква со кодираната единица со постојна длабочина, големината на информација од едната или повеќе трансформациски единици во однос на кодираната единица со постојна длабочина индицира дали еден или повеќето трансформациски единици се определени со помош на симетрично делење на висината и ширината на кодираната единица со постојна длабочина, или определена да биде еднаква со кодираната единица со постојна длабочина, каде што информацијата за видот на партиција на кодираната единица со пониска длабочина индицира дали едната или повеќето партиции се определени со помош на симетрично делење на најмалку една висина и ширина на кодираната единица со пониска длабочина, или определена да биде еднаква со кодираната единица со пониска длабочина, големината на информација од едната или повеќе трансформациски единици во однос на кодираната единица со пониска длабочина индицира на тоа дали едната или повеќето трансформациски единици се определени со помош на симетрично делење на висината и ширината на кодираната единица со пониска длабочина, или определена да биде еднаква со кодираната единица со пониска длабочина, и едната или повеќе партиции се определени независно од една или повеќе трансформациски единици.

1, има уште 0 патентни барања



(51) A 61K 36/232, A 61K 36/236, A 61K 9/16, A 61K 9/14, A 61K 36/9068, A 61K 36/268, A 61K 36/48, A 61K 36/482, A 61K 36/486, A 61K 36/505, A 61K 36/536, A 61K 36/65, A 61K 36/66, A 61K 36/71, A 61K 36/74, A 61K 36/804, A 61P 25/00, A 61P 25/06, A 61P 25/04, A 61P 29/00

(11) 8447

(13) T1

(21) 2018/407

(22) 18/05/2018

(45) 31/12/0001

(30) CN20121562103 21/12/2012 CN

(96) 19/12/2013 EP13864253.3

(97) 21/02/2018 EP2937094

(73) **Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd.**
Tasly Modern TCM Garden Pu Jihe East Road
No. 2 Beichen District Tianjin 300410, CN

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) YAN, Xijun; WU, Naifeng; ZHANG, Shunnan;
 YANG, Jianhui; LIU, Yan; SHAO, Xingyun; GAO,

Song; DONG, Lina; BAI, Xiaolin; SUN, Yan; XU, Bo; ZHENG, Yongfeng and FAN, Lijun

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ЗА ТРЕТМАН НА ГЛАВОБОЛКА И МЕТОД ЗА НЕГОВА ПОДГОТОВКА

(57) 1 Фармацевтски состав за употреба во третман на главоболка што содржи 4-9 делови од тежината од Radix Angelicae Sinensis, 4-9 делови од тежината Rhizoma Chuanxiong, 2-8 делови од тежината Radix Paeoniae alba, 2-8 делови од тежината Radix Rehmanniae Preparata, 10-15 делови од тежината од Ramulus Uncariae cum Uncis, 10-15 делови од тежината од Caulis Spatholobi, 10-15 делови од тежината од Spica Prunellae, 10-15 делови од тежината од Semen Cassiae, 10-15 делови од тежината од Concha Margaritifera Usta, 4-9 делови од тежината Rhizoma Corydalis и 0,5-2 делови од тежината од Herba Asari, се карактеризира со тоа што наведениот состав е подготвен со следниов метод:

а). подготовка на Екстракт #1: Radix Angelicae Sinensis, Rhizoma Chuanxiong, Rhizoma Corydalis и Semen Cassiae се мешаат, се извлекуваат со користење на топлина со вриење со етанол и се филтрираат за отстранување на нечистотиите; и етанолот се обновува и се концентрира за да се добие Екстрактот #1 за подоцнежна употреба;

б). подготовка на Екстракт #2: Radix Paeoniae alba се извлекува со користење на топлина со вриење со етанол и филтрација; и етанолот се обновува и се концентрира за да се добие Екстрактот #2 за подоцнежна употреба;

с). подготовка на Екстракт #3: Radix

Rehmanniae Preparata, Ramulus Uncariae cum Uncis, Caulis Spatholobi, Spica Prunellae, Concha Margaritifera Usta и Herba Asari се мешаат, се распаѓаат со вода, филтрираат, концентрираат, во кој е додаден етанол за да се остави да отстои и филтрира; и етанолот се обновува и концентрира за да се добие Екстрактот #3 за подоцнежна употреба;

д). подготовка на формулации: споменатите три Екстракти се додаваат со соодветно количество ексципиенти, сушени и гранулирани за да се добие финалниот производ.

1, има уште 9 патентни барања

(51) **A 01N 43/78, A 61K 31/425**

(11) **8448**

(13) T1

(21) **2018/408**

(22) 18/05/2018

(45) 31/12/0001

(30) 261301P 13/11/2009 US and 262474P

18/11/2009 US

(96) 15/11/2010 EP10830880.0

(97) 14/03/2018 EP2498610

(73) **Celgene International II Sàrl**

Rue des Moulins 2108 Couvet, CH

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ


ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) MARTINBOROUGH, Esther; BOEHM, Marcus, F.; YEAGER, Adam, Richard; TAMIYA,


Junko; HUANG, Liming; BRAHMACHARY, Enugurthi; MOORJANI, Manisha; TIMONY, Gregg, Alan; BROOKS, Jennifer, L.; PEACH, Robert; SCOTT, Fiona, Lorraine and HANSON, Michael, Allen

(54) **СЕЛЕКТИВНИ МОДУЛАТОРИ НА РЕЦЕПТОРОТ НА СФИНГОЗИН-1-ФОСФАТ И МЕТОДИ ЗА ХИРАЛНА СИНТЕЗА**

(57) 1 1. Соединение со формулата I-R или I-S, или нивна мешавина во било кој однос:



I-R




I-S

или негова фармацевтски прифатлива сол, назначено со тоа, што: X е -NH₂, или -NHCH₂COOH, а Y е -CN.

1, има уште 27 патентни барања

(51) **A 01K 67/027, C 07K 14/705**
 (11) **8453** (13) T1
 (21) **2018/410** (22) 18/05/2018
 (45) 31/12/0001
 (30) US20090288562P 21/12/2009 US
 (96) 17/12/2010 EP10791039.0
 (97) 14/03/2018 EP2516457
 (73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc.**
777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY
10591, US
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (72) STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J.;
 MACDONALD, Lynn; GURER, Cagan and TU,
 Naxin

(54) **ХУМАНИЗИРАН Fc ГАМА R ГЛУШЕЦ**
 (57) 1 Глушец којшто содржи генетска модификација, кадешто генетската модификација содржи замена на геномскиот фрагмент од FcγR генски локус од ендогениот глушец со низок афинитет, кадешто споменатиот геномски фрагмент содржи гени од глушецот коишто кодираат FcγRIIB, FcγRIV и FcγRIII α-субединици, со човечки геномски фрагмент којшто кодира барем два човечки FcγR гени со низок афинитет избрани од човечки FcγRIIA, FcγRIIB, FcγRIIC, FcγRIIIA и FcγRIIIB, и кадешто глушецот содржи функционална FcR γ-низа. 1, има уште 13 патентни барања



Слика 1

(51) **C 07D 401/14, C 07F 9/6558, C 07F 9/6512, A 61K 31/675**
 (11) **8452** (13) T1
 (21) **2018/411** (22) 21/05/2018
 (45) 31/12/0001
 (30) US201261657913P 11/06/2012 US
 (96) 10/06/2013 EP13730444.0
 (97) 25/04/2018 EP2858987
 (73) **Bristol-Myers Squibb Company**

Route 206 and Province Line Road Princeton, NJ 08543, US
 (74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (72) WARRIER, Jayakumar S. and YADAV, Navnath Dnyanoba
 (54) **ПРОЛЕКОВИ НА ФОСФОРАМИДИНСКА КИСЕЛИНА ОД 5-[5-ФЕНИЛ-4-(ПИРИДИН-2-**


**ИЛМЕТИЛАМИНО)ХИНАЗОЛИН-2-
ИЛЈПИРИДИН-3-СУЛФОНАМИД**

фармацевтски

прифатлива

сол.

(57) 1 1. Соединение со структурна формула I 1, има уште 10 патентни барања



Формула I

каде што R е H или -PO₃H или негова

(51) **A 61K 31/7004, A 61K 9/48, A 61P 15/08**

(11) **8451**

(13) T1

(21) **2018/412**

(22) 21/05/2018

(45) 31/12/0001

(30) FI20110252 22/11/2011 IT

(96) 21/11/2012 EP12806356.7

(97) 06/06/2018 EP2782559

(73) **LO. LI. Pharma S.r.l.**

Via dei Luxardo 33 00156 Roma, IT

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

СКОПЈЕ


бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,
Скопје

(72) UNFER, Vittorio

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ ШТО
СОДРЖИ МИО-ИНОЗИТОЛ И D-ХИРО-
ИНОЗИТОЛ**

(57) 1 Фармацевтски состав кој што содржи
мио-инозитол и D-хиро-инозитол во тежински
сооднос помеѓу 10:1 и 100:1.
1, има уште 8 патентни барања

Слика 1



(51) C 12N 9/06, C 12N 9/26, A 61K 31/573, A 61K 31/706, A 61K 31/7068, A 61K 31/7088, A 61K 38/47, A 61K 45/06, A 61K 9/00, A 61K 9/107, A 61K 9/127, A 61K 9/50, A 61K 9/51, A 61K 31/42, A 61K 31/337, A 61K 31/37, A 61P 35/00

(11) 8449

(13) T1

(21) 2018/413

(22) 21/05/2018

(45) 31/12/0001

(30) US201261686429P 04/04/2012 US and US201261714719P 16/10/2012 US

(96) 15/03/2013 EP13715069.4

(97) 02/05/2018 EP2833905

(73) **Halozyne, Inc.**

San Diego, CA 92121, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) MANEVAL, Daniel, C.; SHEPARD, H., Michael and THOMPSON, Curtis, B.

(54) **КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА СО ХИЈАЛУРОНИДАЗА И ТАКСАН НАСОЧЕН КОН ТУМОР**

(57) 1 Комбинација од состави за употреба при третирање на канцер на панкреас, каде што комбинацијата се состои од:

прв состав кој што содржи хијалуронидаза конјугирана со полимер; и втор состав кој што содржи таксан насочен кон тумор, каде што таксанот насочен кон тумор се состои од пав-паклитаксел или пав-доцетаксел.

1, има уште 22 патентни барања



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8H04N19/122	8H04N19/105	8423	T1
8H04N19/176	8H04N19/96	8425	T1
8H04N19/50	8H04N19/96	8425	T1
8C07D401/04	8C07D401/04	8426	T1
8G01S3/783	8G01S7/48	8427	T1
8A61K31/517	8A61K9/00	8428	T1
8A61K39/42	8C07K16/10	8429	T1
8C07K16/10	8C07K16/10	8429	T1
8C12N15/13	8C07K16/10	8429	T1
8A61P31/10	8C07K7/56	8430	T1
8H04N19/105	8H04N19/105	8432	T1
8H04N19/122	8H04N19/105	8432	T1
8A61P35/00	8A61K31/506	8437	T1
8A61K39/00	8C07K16/28	8439	T1
8C07K16/24	8C07K16/18	8443	T1
8A61K31/535	8C07D413/14	8392	T1
8C07C49/784	8A01N35/00	8395	T1
8C07D319/18	8A01N35/00	8395	T1
8G01N33/569	8C12Q1/68	8396	T1
8A61P35/02	8C07D487/04	8398	T1
8A61P43/00	8C07D487/04	8398	T1
8C07D401/06	8C07D207/16	8402	T1
8C07D407/06	8C07D207/16	8402	T1
8H04N19/44	8H04N19/117	8403	T1
8C12N5/20	8A61K39/395	8388	T1
8A61K45/06	8A61K36/185	8405	T1
8C07D239/52	8C07D401/14	8406	T1
8C07D239/54	8C07D401/14	8406	T1
8A61K31/56	8C07J63/00	8408	T1
8C12N15/09	8C12N15/09	8409	T1
8A61K47/18	8A61K39/395	8412	T1
8A61K39/395	8A61P1/00	8415	T1
8A61P1/00	8A61P1/00	8415	T1
8C07D403/12	8C07D401/12	8417	T1

8C07D401/14	8C07D239/48	8418	T1
8C07D405/14	8C07D239/48	8418	T1
8B01L3/00	8B01L3/00	8419	T1
8A61P25/00	8A61K31/56	8433	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	8435	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	8435	T1
8C12N15/85	8C12N15/85	8436	T1
8A61K31/425	8A01N43/78	8448	T1
8A61K39/395	8C07K16/22	8355	T1
8A61P21/06	8C07K16/22	8355	T1
8B03C3/00	8F24D13/02	8370	T1
8B01D53/83	8B01D53/83	8362	T1
8C07C229/26	8C07C323/66	8363	T1
8G01B7/30	8G01B7/02	8375	T1
8A61P35/00	8C07D471/04	8377	T1
8A61P35/00	8C07D311/34	8379	T1
8C07D405/06	8C07D311/34	8379	T1
8A61K31/7088	8A61K38/47	8449	T1
8A61K9/00	8A61K38/47	8449	T1
8H04N19/119	8H04N19/196	8446	T1
8A61K36/236	8A61K36/804	8447	T1
8A61K36/482	8A61K36/804	8447	T1
8H04N19/122	8H04N19/105	8421	T1
8H04N19/50	8H04N19/50	8422	T1
8H04N19/105	8H04N19/105	8423	T1
8H04N19/11	8H04N19/105	8423	T1
8H04N19/122	8H04N19/96	8425	T1
8A61K9/10	8A61K9/00	8428	T1
8A61K9/14	8A61K9/00	8428	T1
8A61K38/12	8C07K7/56	8430	T1
8C07D401/12	8C07D401/14	8431	T1
8F01N3/10	8C01F17/00	8442	T1
8A61K9/16	8A61K31/465	8360	T1
8A61K31/445	8A61K9/00	8391	T1
8A61P31/12	8C07D413/14	8392	T1

8A61P35/00	8C07D413/14	8392	T1
8C07D405/06	8A01N35/00	8395	T1
8C07D405/10	8A01N35/00	8395	T1
8C07D401/12	8C07D207/16	8402	T1
8C07D403/10	8C07D207/16	8402	T1
8C07D403/14	8C07D207/16	8402	T1
8A61P35/00	8C07D401/04	8368	T1
8H04N19/136	8H04N19/117	8403	T1
8H04N19/159	8H04N19/117	8403	T1
8A61K36/61	8A61K36/185	8405	T1
8A61K36/9068	8A61K36/185	8405	T1
8A61K9/00	8A61K36/185	8405	T1
8A61P31/18	8C07D401/14	8406	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	8406	T1
8C07D403/06	8C07D401/14	8406	T1
8C12N1/15	8C12N15/09	8409	T1
8A61K31/513	8A61K31/505	8411	T1
8A61K47/12	8A61K39/395	8412	T1
8A61K47/26	8A61K39/395	8412	T1
8C02F1/04	8B01D1/28	8413	T1
8A61K31/185	8A61K31/185	8414	T1
8C07D413/14	8C07D239/48	8418	T1
8C07D417/14	8C07D239/48	8418	T1
8A61K31/4162	8C07D487/04	8435	T1
8C07K16/00	8C12N15/85	8436	T1
8A61K31/5377	8A61K31/517	8454	T1
8A61K47/32	8A61K31/541	8356	T1
8A61L9/16	8F24D13/02	8370	T1
8C12N15/67	8A61K48/00	8358	T1
8A61K31/519	8A61K9/107	8359	T1
8A01G17/00	8A01G17/00	8372	T1
8E05B29/00	8E05B29/00	8374	T1
8B65F3/00	8G01B7/02	8375	T1
8G01B7/28	8G01B7/02	8375	T1
8A61K31/7072	8C12Q1/68	8352	T1
8H04N19/124	8H04N19/50	8366	T1
8H04N19/176	8H04N19/50	8366	T1
8H04N19/51	8H04N19/50	8366	T1
8A61K31/7068	8A61K38/47	8449	T1
8A61K31/426	8A61K31/155	8450	T1
8A61K9/48	8A61K9/48	8451	T1
8A61P35/00	8C07D401/04	8457	T1
8H04N19/147	8H04N19/196	8446	T1

8H04N19/196	8H04N19/196	8446	T1
8A61K36/66	8A61K36/804	8447	T1
8H04N19/96	8H04N19/50	8422	T1
8H04N19/176	8H04N19/96	8424	T1
8A61P35/00	8A61K9/00	8428	T1
8H04N19/593	8H04N19/105	8432	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	8439	T1
8B01J23/10	8C01F17/00	8442	T1
8A61P25/16	8C07D455/06	8353	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	8391	T1
8C07D407/10	8A01N35/00	8395	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	8398	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	8398	T1
8C07D207/16	8C07D207/16	8402	T1
8C07D401/04	8C07D207/16	8402	T1
8C07D409/10	8C07D207/16	8402	T1
8C07D401/14	8C07D401/04	8368	T1
8H04N19/196	8H04N19/117	8403	T1
8A61K36/185	8A61K36/185	8405	T1
8A61K36/28	8A61K36/185	8405	T1
8A61K31/505	8A61K31/505	8411	T1
8B01D1/28	8B01D1/28	8413	T1
8A61P35/00	8C07D239/48	8418	T1
8E05F5/00	8E05F1/08	8434	T1
8A61K31/565	8A61K31/56	8433	T1
8C07D401/14	8A61K31/675	8452	T1
8A01K67/027	8C07K14/705	8453	T1
8A61K31/437	8A61K31/541	8356	T1
8A61K47/02	8A61K31/541	8356	T1
8A61K47/26	8A61K31/541	8356	T1
8C12N15/864	8A61K48/00	8358	T1
8C12N9/16	8A61K48/00	8358	T1
8C07C323/66	8C07C323/66	8363	T1
8A61P25/00	8C07D453/02	8371	T1
8A61K31/52	8C07D473/04	8373	T1
8A61P35/00	8C07D473/04	8373	T1
8G01B7/02	8G01B7/02	8375	T1
8C23C2/12	8C23C2/04	8364	T1
8C23C2/28	8C23C2/04	8364	T1
8A61P37/00	8C07D471/04	8377	T1
8C07D311/34	8C07D311/34	8379	T1
8B01D63/08	8B01D53/22	8367	T1
8A61K31/42	8A61K38/47	8449	T1

8A61K31/706	8A61K38/47	8449	T1
8A61K9/50	8A61K38/47	8449	T1
8A61K31/155	8A61K31/155	8450	T1
8A61P9/00	8C07D401/04	8457	T1
8C07D401/14	8C07D401/04	8457	T1
8A61K35/74	8A61K35/74	8444	T1
8H04N19/70	8H04N19/196	8446	T1
8A61K36/486	8A61K36/804	8447	T1
8A61P25/06	8A61K36/804	8447	T1
8A61P29/00	8A61K36/804	8447	T1
8H04N19/105	8H04N19/105	8421	T1
8H04N19/96	8H04N19/105	8421	T1
8H04N19/61	8H04N19/50	8422	T1
8H04N19/61	8H04N19/96	8424	T1
8H04N19/96	8H04N19/96	8424	T1
8H04N19/119	8H04N19/96	8425	T1
8H04N19/147	8H04N19/96	8425	T1
8G01S7/48	8G01S7/48	8427	T1
8A61K9/20	8A61K9/00	8428	T1
8H04N19/11	8H04N19/105	8432	T1
8H04N19/186	8H04N19/105	8432	T1
8B01J35/10	8C01F17/00	8442	T1
8C07B59/00	8C07D455/06	8353	T1
8C07D455/06	8C07D455/06	8353	T1
8C07K16/18	8C07K16/18	8361	T1
8A61P25/00	8A01N35/00	8395	T1
8C07D409/06	8A01N35/00	8395	T1
8C07D409/10	8A01N35/00	8395	T1
8C07D413/12	8C07D207/16	8402	T1
8A61K47/26	8A61K36/185	8405	T1
8A61K31/513	8C07D401/14	8406	T1
8C07D239/56	8C07D401/14	8406	T1
8A61P25/28	8A61K38/17	8407	T1
8C07J63/00	8C07J63/00	8408	T1
8C07D401/04	8C07D239/48	8418	T1
8E05D15/06	8E05F1/08	8434	T1
8A61K31/56	8A61K31/56	8433	T1
8C07K16/46	8C12N15/85	8436	T1
8C07F9/6558	8A61K31/675	8452	T1
8A61K31/517	8A61K31/517	8454	T1
8A61P35/00	8A61K31/517	8454	T1
8C07K16/22	8C07K16/22	8355	T1
8F24F3/14	8F24D13/02	8370	T1

8F24H3/00	8F24D13/02	8370	T1
8C12N9/14	8A61K48/00	8358	T1
8A61K9/00	8A61K9/107	8359	T1
8C07D453/02	8C07D453/02	8371	T1
8C07D473/04	8C07D473/04	8373	T1
8C21D1/673	8C23C2/04	8364	T1
8A61K31/4995	8C07D498/14	8365	T1
8A61K31/553	8C07D498/14	8365	T1
8A61K31/7088	8C12N15/113	8351	T1
8A61K31/4709	8C07D471/04	8377	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	8377	T1
8A61K47/34	8A61K9/08	8378	T1
8A61K31/519	8C07D487/04	8369	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	8369	T1
8A61K31/37	8A61K38/47	8449	T1
8C12N9/06	8A61K38/47	8449	T1
8A61K31/7004	8A61K9/48	8451	T1
8A61P15/08	8A61K9/48	8451	T1
8A61K31/506	8C07D401/04	8457	T1
8H04N19/122	8H04N19/196	8446	T1
8H04N19/129	8H04N19/196	8446	T1
8A61K36/536	8A61K36/804	8447	T1
8A61K9/14	8A61K36/804	8447	T1
8A61K9/16	8A61K36/804	8447	T1
8H04N19/11	8H04N19/105	8421	T1
8H04N19/119	8H04N19/50	8422	T1
8H04N19/147	8H04N19/50	8422	T1
8G06T9/00	8H04N19/96	8424	T1
8A61K47/32	8A61K9/00	8428	T1
8C07K14/705	8C07K16/28	8439	T1
8C01F17/00	8C01F17/00	8442	T1
8A61K31/465	8A61K31/465	8360	T1
8A61K31/497	8C07D413/14	8392	T1
8C07D213/50	8A01N35/00	8395	T1
8C12Q1/68	8C12Q1/68	8396	T1
8C07D413/10	8C07D207/16	8402	T1
8A61K31/517	8C07D401/04	8368	T1
8A61K31/454	8A61K31/454	8380	T1
8H04N19/13	8H04N19/117	8403	T1
8H04N19/176	8H04N19/117	8403	T1
8A61K36/25	8A61K36/185	8405	T1
8A61P11/00	8A61K36/185	8405	T1
8C07D403/14	8C07D401/14	8406	T1

8A61P29/00	8C07J63/00	8408	T1
8C12N1/19	8C12N15/09	8409	T1
8C12N1/21	8C12N15/09	8409	T1
8A61K31/195	8A61K31/185	8414	T1
8C07D239/48	8C07D239/48	8418	T1
8C07K16/18	8C12N15/85	8436	T1
8C07F9/6512	8A61K31/675	8452	T1
8E05B17/00	8G07C9/00	8455	T1
8A61K38/18	8A61K38/18	8456	T1
8C07K14/475	8A61K38/18	8456	T1
8A61K47/48	8A61K47/48	8440	T1
8A61K31/5377	8A61K31/541	8356	T1
8A61K47/22	8A61K31/541	8356	T1
8A61K9/16	8A61K31/541	8356	T1
8A61P9/12	8C07C323/66	8363	T1
8C07D519/00	8C07D471/04	8377	T1
8C12Q1/68	8C12Q1/68	8352	T1
8H04N19/139	8H04N19/50	8366	T1
8A61K31/519	8C07D311/34	8379	T1
8A61P37/06	8C07D311/34	8379	T1
8A61K31/337	8A61K38/47	8449	T1
8A61K31/573	8A61K38/47	8449	T1
8A61P25/28	8C07D401/04	8457	T1
8A61P35/00	8A61K35/74	8444	T1
8H04N19/61	8H04N19/196	8446	T1
8A61K36/232	8A61K36/804	8447	T1
8A61K36/505	8A61K36/804	8447	T1
8A61K36/804	8A61K36/804	8447	T1
8A61P25/00	8A61K36/804	8447	T1
8A61P25/04	8A61K36/804	8447	T1
8H04N19/593	8H04N19/105	8421	T1
8H04N19/176	8H04N19/50	8422	T1
8H04N19/122	8H04N19/96	8424	T1
8H04N19/50	8H04N19/96	8424	T1
8A61K31/498	8A61K9/00	8428	T1
8A61K47/38	8A61K9/00	8428	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	8428	T1
8A61K9/16	8A61K9/00	8428	T1
8A61K39/00	8C07K16/10	8429	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	8431	T1
8A61K31/506	8A61K31/506	8437	T1
8B01D53/86	8C01F17/00	8442	T1
8B01J21/06	8C01F17/00	8442	T1

8C07K16/18	8C07K16/18	8443	T1
8A61P25/14	8C07D455/06	8353	T1
8C07D413/14	8C07D413/14	8392	T1
8A61K31/12	8A01N35/00	8395	T1
8C07D277/06	8C07D207/16	8402	T1
8C07D401/04	8C07D401/04	8368	T1
8A61K35/64	8A61K36/185	8405	T1
8A61K36/484	8A61K36/185	8405	T1
8A61K38/17	8A61K38/17	8407	T1
8C12N5/10	8C12N15/09	8409	T1
8C12P21/08	8C12N15/09	8409	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	8412	T1
8A61K47/14	8A61K39/395	8412	T1
8A61K31/47	8C07D401/12	8417	T1
8C07D403/04	8C07D239/48	8418	T1
8C07D403/12	8C07D239/48	8418	T1
8E05F1/16	8E05F1/08	8434	T1
8A01N43/78	8A01N43/78	8448	T1
8C07K14/705	8C07K14/705	8453	T1
8E05B43/00	8G07C9/00	8455	T1
8E05B47/00	8G07C9/00	8455	T1
8G07C9/00	8G07C9/00	8455	T1
8A61K9/14	8A61K31/541	8356	T1
8A61L9/22	8F24D13/02	8370	T1
8F24D13/02	8F24D13/02	8370	T1
8F24F3/16	8F24D13/02	8370	T1
8A61K48/00	8A61K48/00	8358	T1
8A61K31/18	8C07D498/14	8365	T1
8A61K31/513	8C12Q1/68	8352	T1
8A61P1/00	8C12Q1/68	8352	T1
8H04N19/129	8H04N19/50	8366	T1
8H04N19/18	8H04N19/50	8366	T1
8H04N19/46	8H04N19/50	8366	T1
8H04N19/61	8H04N19/50	8366	T1
8A61K9/08	8A61K9/08	8378	T1
8A61K31/52	8C07D311/34	8379	T1
8A61K9/51	8A61K38/47	8449	T1
8C07D401/04	8C07D401/04	8457	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	8445	T1
8H04N19/176	8H04N19/196	8446	T1
8H04N19/96	8H04N19/196	8446	T1
8A61K36/268	8A61K36/804	8447	T1
8A61K36/9068	8A61K36/804	8447	T1

8H04N19/186	8H04N19/105	8421	T1
8H04N19/186	8H04N19/105	8423	T1
8H04N19/96	8H04N19/105	8423	T1
8H04N19/147	8H04N19/96	8424	T1
8G06T9/00	8H04N19/96	8425	T1
8H04N19/96	8H04N19/96	8425	T1
8C12P21/08	8C07K16/10	8429	T1
8H04N19/96	8H04N19/105	8432	T1
8A61P35/00	8C07K16/28	8438	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	8438	T1
8A61P35/00	8C07K16/28	8439	T1
8B01D53/94	8C01F17/00	8442	T1
8A61K31/4745	8C07D455/06	8353	T1
8G01N33/68	8C07K16/18	8361	T1
8A61P11/00	8C07D413/14	8392	T1
8A61P37/00	8C07D413/14	8392	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	8394	T1
8A01N35/00	8A01N35/00	8395	T1
8G01N33/68	8C12Q1/68	8396	T1
8A61K31/5025	8C07D487/04	8398	T1
8A61K31/498	8A61K31/454	8380	T1
8H04N19/174	8H04N19/117	8403	T1
8H04N19/82	8H04N19/117	8403	T1
8H04N19/91	8H04N19/117	8403	T1
8A63B69/00	8A63B69/00	8404	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	8388	T1
8A61P35/00	8A61K39/395	8388	T1
8A61P37/00	8A61K39/395	8388	T1
8A61K36/906	8A61K36/185	8405	T1
8C07D471/04	8C07D401/14	8406	T1
8G07F17/32	8G07F17/32	8410	T1
8B01D3/10	8B01D1/28	8413	T1
8A61P25/16	8A61K31/185	8414	T1
8A61P37/00	8C07D401/12	8417	T1
8C07D401/12	8C07D239/48	8418	T1
8E05F1/08	8E05F1/08	8434	T1
8A01K67/027	8C12N15/85	8436	T1
8E05B41/00	8G07C9/00	8455	T1
8A61K31/496	8A61K31/541	8356	T1
8B03C3/28	8F24D13/02	8370	T1
8F16D66/02	8F16D66/02	8357	T1
8C21D8/02	8C23C2/04	8364	T1
8C07D471/14	8C07D498/14	8365	T1

8C07D498/14	8C07D498/14	8365	T1
8A61P31/18	8C07D471/14	8376	T1
8A61K31/4985	8C07D471/04	8377	T1
8A61P35/00	8C12Q1/68	8352	T1
8H04N19/70	8H04N19/50	8366	T1
8H04N19/91	8H04N19/50	8366	T1
8C07D487/04	8C07D311/34	8379	T1
8A61K38/47	8A61K38/47	8449	T1
8A61K9/107	8A61K38/47	8449	T1
8A61K9/127	8A61K38/47	8449	T1
8A61P35/00	8A61K38/47	8449	T1
8C12N9/26	8A61K38/47	8449	T1
8A61P3/08	8C07D401/04	8457	T1
8A61P29/00	8A61K35/74	8444	T1
8A61K36/48	8A61K36/804	8447	T1
8G06T9/00	8H04N19/50	8422	T1
8H04N19/122	8H04N19/50	8422	T1
8H04N19/593	8H04N19/105	8423	T1
8H04N19/119	8H04N19/96	8424	T1
8H04N19/61	8H04N19/96	8425	T1
8A61K45/06	8C07K16/10	8429	T1
8A61P31/14	8C07K16/10	8429	T1
8C07K7/56	8C07K7/56	8430	T1
8A61K31/497	8C07D401/14	8431	T1
8A61P11/00	8C07D401/14	8431	T1
8C07K16/30	8C07K16/28	8439	T1
8B01J21/08	8C01F17/00	8442	T1
8A61K31/506	8C07D401/14	8394	T1
8C07K16/24	8C07K16/24	8397	T1
8C07D405/10	8C07D207/16	8402	T1
8A61P31/12	8A61K31/454	8380	T1
8H04N19/117	8H04N19/117	8403	T1
8H04N19/157	8H04N19/117	8403	T1
8H04N19/186	8H04N19/117	8403	T1
8C07K16/28	8A61K39/395	8388	T1
8A61K47/10	8A61K36/185	8405	T1
8C07K16/22	8C12N15/09	8409	T1
8A61K9/00	8A61K39/395	8412	T1
8C07K16/28	8A61P1/00	8415	T1
8C07D401/12	8C07D401/12	8417	T1
8A61K31/506	8C07D239/48	8418	T1
8A61K31/567	8A61K31/56	8433	T1
8A61P25/28	8A61K31/56	8433	T1

8A61K31/675	8A61K31/675	8452	T1
8C07D471/14	8C07D471/14	8441	T1
8A61K31/541	8A61K31/541	8356	T1
8A61K9/20	8A61K31/541	8356	T1
8C12N15/68	8A61K48/00	8358	T1
8A61K47/06	8A61K9/107	8359	T1
8A61K47/10	8A61K9/107	8359	T1
8A61K9/107	8A61K9/107	8359	T1
8A61K31/145	8C07C323/66	8363	T1
8A61K31/439	8C07D453/02	8371	T1
8B60R3/00	8G01B7/02	8375	T1
8C23C2/04	8C23C2/04	8364	T1
8C12N15/113	8C12N15/113	8351	T1
8A61K31/4995	8C07D471/14	8376	T1

8C07D471/14	8C07D471/14	8376	T1
8C07D487/04	8C07D471/04	8377	T1
8H04N19/13	8H04N19/50	8366	T1
8H04N19/136	8H04N19/50	8366	T1
8H04N19/50	8H04N19/50	8366	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	8369	T1
8B01D53/22	8B01D53/22	8367	T1
8A61K45/06	8A61K38/47	8449	T1
8A61P3/10	8A61K31/155	8450	T1
8A61P17/00	8C07K16/28	8445	T1
8A61K36/65	8A61K36/804	8447	T1
8A61K36/71	8A61K36/804	8447	T1
8A61K36/74	8A61K36/804	8447	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	A 61K 47/48	8440	T1
Incyte Holdings Corporation	A 61K 31/519, A 61K 47/06, A 61K 9/107, A 61K 9/00, A 61K 47/10	8359	T1
AbbVie Inc.	A 61K 31/454, A 61K 31/498, A 61P 31/12	8380	T1
Celgene Corporation	C 07D 401/14, C 07D 401/04, A 61K 31/517, A 61P 35/00	8368	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 401/14, A 61K 31/506	8394	T1
Glaxo Group Limited	C 07D 413/14, A 61K 31/497, A 61K 31/535, A 61P 37/00, A 61P 35/00, A 61P 11/00, A 61P 31/12	8392	T1
Arcedi Biotech ApS	G 01N 33/569, G 01N 33/68, C 12Q 1/68	8396	T1
Daiichi Sankyo Co., Ltd.	C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 43/00, A 61P 35/00, A 61P 35/02	8398	T1
MONTERO GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	A 61K 35/64, A 61K 36/185, A 61K 36/25, A 61K 36/28, A 61K 36/484, A 61K 36/61, A 61K 36/906, A 61K 36/9068, A 61K 45/06, A 61K 47/10, A 61K 47/26, A 61K 9/00, A 61P 11/00	8405	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	C 07D 239/56, C 07D 403/14, C 07D 239/52, C 07D 239/54, C 07D 471/04, C 07D 401/14, C 07D 403/06, A 61K 31/513, A 61P 31/18	8406	T1
Quincy Bioscience LLC	A 61K 38/17, A 61P 25/28	8407	T1
Reata Pharmaceuticals, Inc.	C 07J 63/00, A 61K 31/56, A 61P 29/00	8408	T1
Novomatic AG	G 07F 17/32	8410	T1
ARIAD PHARMACEUTICALS, INC.	A 61K 31/513, A 61K 31/505	8411	T1
Millennium Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 39/395, A 61K 47/12, A 61K 9/00, A 61K 47/18, A 61K 47/26, A 61K 47/14	8412	T1
Industrial Advanced Services FZ-LLC	B 01D 1/28, B 01D 3/10, C 02F 1/04	8413	T1
Pharnext	A 61K 31/185, A 61K 31/195, A 61P 25/16	8414	T1

Millennium Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 1/00	8415	T1
Arsenal Firearms Finance Limited	F 41A 17/72	8416	T1
Glaxo Group Limited	C 07D 403/12, C 07D 401/12, A 61K 31/47, A 61P 37/00	8417	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 401/14, C 07D 413/14, C 07D 239/48, C 07D 401/04, C 07D 401/12, C 07D 417/14, C 07D 403/04, C 07D 403/12, C 07D 405/14, A 61K 31/506, A 61P 35/00	8418	T1
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	B 01L 3/00	8419	T1
AbbVie Biotherapeutics Inc.	C 07K 16/28, C 12N 5/20, A 61K 39/395, A 61P 35/00, A 61P 37/00	8388	T1
Abloy Oy	E 05B 29/00	8374	T1
GenKyoTex Suisse SA	C 07D 471/14	8441	T1
Rhizen Pharmaceuticals S.A.	C 07D 405/06, C 07D 487/04, C 07D 311/34, A 61K 31/52, A 61K 31/519, A 61P 35/00, A 61P 37/06	8379	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/105, H 04N 19/11, H 04N 19/96, H 04N 19/186, H 04N 19/593, H 04N 19/122	8432	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/105, H 04N 19/11, H 04N 19/96, H 04N 19/186, H 04N 19/593, H 04N 19/122	8421	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/147, H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/96, H 04N 19/176, H 04N 19/50, H 04N 19/61, G 06T 9/00	8422	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/105, H 04N 19/11, H 04N 19/96, H 04N 19/186, H 04N 19/593, H 04N 19/122	8423	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/147, H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/96, H 04N 19/176, H 04N 19/50, H 04N 19/61, G 06T 9/00	8424	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/147, H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/96, H 04N 19/176, H 04N 19/50, H 04N 19/61, G 06T 9/00	8425	T1
Celgene Corporation	C 07D 401/04	8426	T1
Elbit Systems Ltd.	G 01S 7/48, G 01S 3/783	8427	T1
Array Biopharma, Inc.	A 61K 31/498, A 61K 31/517, A 61K 47/32, A 61K 47/38, A 61K 9/00, A 61K 9/10, A 61K 9/14, A 61K 9/16, A 61K 9/20, A 61P 35/00	8428	T1
National University of Singapore and DSO National Laboratories	C 07K 16/10, C 12N 15/13, C 12P 21/08, A 61K 39/00, A 61K 39/42, A 61K 45/06, A 61P 31/14	8429	T1
CIDARA THERAPEUTICS, INC.	C 07K 7/56, A 61K 38/12, A 61P 31/10	8430	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07D 401/14, C 07D 401/12, A 61K 31/497, A 61P 11/00	8431	T1
Université de Liège	A 61K 31/56, A 61K 31/565, A 61K 31/567, A 61P 25/00, A 61P 25/28	8433	T1
KLEIN IBÉRICA, S.A.	E 05D 15/06, E 05F 1/16, E 05F 5/00, E 05F 1/08	8434	T1
Novartis AG	C 07D 487/04, A 61K 31/4162, A 61P 35/00	8435	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 07K 16/18, C 07K 16/46, C 12N 15/85	8436	T1
Merck Patent GmbH	A 61K 31/506, A 61P 35/00	8437	T1
Galaxy Biotech, LLC	C 07K 16/28, A 61P 35/00	8438	T1
Ganymed Pharmaceuticals GmbH and Johannes Gutenberg-Universität Mainz	C 07K 14/705, C 07K 16/28, C 07K 16/30, A 61K 39/00, A 61P 35/00	8439	T1
Cerenis Therapeutics Holding SA	C 07D 401/04, C 07D 401/14, A 61K 31/506, A 61P 9/00, A 61P 3/08, A 61P 25/28, A 61P 35/00	8457	T1
Rhizen Pharmaceuticals S.A.	C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00	8369	T1
GE Video Compression, LLC	H 04N 19/124, H 04N 19/129, H 04N 19/13, H 04N 19/136, H 04N 19/139, H 04N 19/176, H 04N 19/91, H 04N 19/46, H 04N 19/50, H 04N 19/51, H 04N 19/61, H 04N 19/70, H 04N 19/18	8366	T1

SOL S.p.A. and Technores S.r.L.	B 01D 63/08, B 01D 53/22	8367	T1
ArceleorMittal	C 21D 8/02, C 21D 1/673, C 23C 2/12, C 23C 2/28, C 23C 2/04	8364	T1
Gilead Sciences, Inc.	C 07D 471/14, C 07D 498/14, A 61K 31/4995, A 61K 31/18, A 61K 31/553	8365	T1
Qualcomm Incorporated	C 07D 471/14, A 61K 31/4995, A 61P 31/18	8376	T1
Les Laboratoires Servier and Vernalis (R&D) Ltd.	C 07D 487/04, C 07D 519/00, C 07D 471/04, A 61K 31/4985, A 61K 31/4709, A 61P 35/00, A 61P 37/00	8377	T1
Medincell	A 61K 9/08, A 61K 47/34	8378	T1
Zöller-Kipper GmbH	G 01B 7/02, G 01B 7/28, G 01B 7/30, B 60R 3/00, B 65F 3/00	8375	T1
Rhizen Pharmaceuticals S.A.	C 07D 473/04, A 61K 31/52, A 61P 35/00	8373	T1
Moulis, Vlado	A 01G 17/00	8372	T1
Infrarrojos Para el Confort S.L.	B 03C 3/28, B 03C 3/00, F 24D 13/02, F 24F 3/16, F 24F 3/14, F 24H 3/00, A 61L 9/22, A 61L 9/16	8370	T1
Forum Pharmaceuticals Inc.	C 07D 453/02, A 61K 31/439, A 61P 25/00	8371	T1
KNORR-BREMSE Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH	F 16D 66/02	8357	T1
AbbVie Ireland Unlimited Company	A 61K 31/437, A 61K 31/496, A 61K 31/5377, A 61K 31/541, A 61K 47/02, A 61K 9/20, A 61K 47/26, A 61K 47/32, A 61K 9/14, A 61K 9/16, A 61K 47/22	8356	T1
Ablynx NV	C 07K 16/24, C 07K 16/18	8443	T1
RHODIA OPERATIONS	B 01D 53/86, B 01D 53/94, B 01J 21/06, B 01J 21/08, B 01J 35/10, B 01J 23/10, C 01F 17/00, F 01N 3/10	8442	T1
vTv Therapeutics LLC	A 61K 31/155, A 61K 31/426, A 61P 3/10	8450	T1
Mul-T-Lock Technologies Ltd.	E 05B 17/00, E 05B 41/00, E 05B 43/00, E 05B 47/00, G 07C 9/00	8455	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 31/517, A 61K 31/5377, A 61P 35/00	8454	T1
Eli Lilly and Company	C 07K 14/475, A 61K 38/18	8456	T1
OGEDA SA	C 07D 207/16, C 07D 277/06, C 07D 401/04, C 07D 401/06, C 07D 401/12, C 07D 413/12, C 07D 403/14, C 07D 405/10, C 07D 407/06, C 07D 409/10, C 07D 413/10, C 07D 403/10	8402	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/117, H 04N 19/13, H 04N 19/136, H 04N 19/157, H 04N 19/159, H 04N 19/91, H 04N 19/176, H 04N 19/186, H 04N 19/196, H 04N 19/44, H 04N 19/82, H 04N 19/174	8403	T1
Heiling, Attila and Steiner, Carsten	A 63B 69/00	8404	T1
The University Court Of The University Of Glasgow	C 12N 15/113, A 61K 31/7088	8351	T1
Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.	C 12Q 1/68, A 61K 31/513, A 61K 31/7072, A 61P 35/00, A 61P 1/00	8352	T1
Astellas Pharma Inc.	C 07K 16/22, C 12N 1/19, C 12N 1/15, C 12N 1/21, C 12N 15/09, C 12N 5/10, C 12P 21/08	8409	T1
Quantum Genomics	C 07C 323/66, C 07C 229/26, A 61K 31/145, A 61P 9/12	8363	T1
Samumed, LLC	A 01N 35/00, C 07C 49/784, C 07D 319/18, C 07D 409/06, C 07D 213/50, C 07D 409/10, C 07D 405/06, C 07D 405/10, C 07D 407/10, A 61K 31/12, A 61P 25/00	8395	T1
The Babcock & Wilcox Company	B 01D 53/83	8362	T1
BioArctic Neuroscience AB	G 01N 33/68, C 07K 16/18	8361	T1
Excellent Tech Products i Sverige AB	A 61K 9/16, A 61K 31/465	8360	T1
Laboratorios del Dr. Esteve, S.A. and Universidad Autonoma de Barcelona	C 12N 15/68, C 12N 15/67, C 12N 9/16, C 12N 15/864, C 12N 9/14, A 61K 48/00	8358	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 21/06	8355	T1
Les Laboratoires Servier and Shanghai Institute Of Pharmaceutical Industry	C 07C 231/00, A 61K 47/30, A 61K 9/20	8354	T1

ESBATEch - a Novartis Company LLC	C 07K 16/24	8397	T1
Auspex Pharmaceuticals, Inc.	C 07B 59/00, C 07D 455/06, A 61K 31/4745, A 61P 25/14, A 61P 25/16	8353	T1
Nxthera, Inc.	A 61K 35/74, A 61P 35/00, A 61P 29/00	8444	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. and Sanofi Biotechnology	C 07K 16/28, A 61P 17/00	8445	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/129, H 04N 19/147, H 04N 19/96, H 04N 19/196, H 04N 19/61, H 04N 19/70, H 04N 19/176	8446	T1
Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd.	A 61K 36/232, A 61K 36/236, A 61K 9/16, A 61K 9/14, A 61K 36/9068, A 61K 36/268, A 61K 36/48, A 61K 36/482, A 61K 36/486, A 61K 36/505, A 61K 36/536, A 61K 36/65, A 61K 36/66, A 61K 36/71, A 61K 36/74, A 61K 36/804, A 61P 25/00, A 61P 25/06, A 61P 25/04, A 61P 29/00	8447	T1
Celgene International II Sàrl	A 01N 43/78, A 61K 31/425	8448	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 01K 67/027, C 07K 14/705	8453	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07D 401/14, C 07F 9/6558, C 07F 9/6512, A 61K 31/675	8452	T1
LO. LI. Pharma S.r.l.	A 61K 31/7004, A 61K 9/48, A 61P 15/08	8451	T1
Halozyme, Inc.	C 12N 9/06, C 12N 9/26, A 61K 31/573, A 61K 31/706, A 61K 31/7068, A 61K 31/7088, A 61K 38/47, A 61K 45/06, A 61K 9/00, A 61K 9/107, A 61K 9/127, A 61K 9/50, A 61K 9/51, A 61K 31/42, A 61K 31/337, A 61K 31/37, A 61P 35/00	8449	T1
Moberg Pharma AB	A 61K 9/00, A 61K 31/445	8391	T1



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективена трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6))

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(210) **ТМ 2009/259** (220) 23/03/2009
(442) 31/07/2018

(731) **СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ**
ул."11 Октомври" бр. 7, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)



(591) бела и магента
(531) 25.01.19;26.13.25;27.05.24
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 36 осигурување, финансиски и
монетарни работи и работи врзани за
неподвижен имот

(210) **ТМ 2013/868** (220) 13/09/2013
(442) 31/07/2018

(731) **Угостителство, туризам и трговија**
ИНЕКС ГОРИЦА АД Охрид

ул.Наум Охридски бр.5-7, Охрид, МК
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

ОХРИДСКА ТОРТА ИНЕКС ГОРИЦА

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жито, леб,
производи од тесто и слатки, сладолед

(210) **ТМ 2015/354** (220) 27/03/2015
(442) 31/07/2018

(731) **Western Digital Technologies, Inc.**
3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine
California 92612, US

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)


MY BOOK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски производи, имено, диск
драјвери, компјутерски единици за
складирање на податоци и компјутерска
периферна опрема

(210) **ТМ 2018/62** (220) 02/02/2018
(442) 31/07/2018

(731) **Муслија Хирије**
ул. Фуштанска 12а, Скопје, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА - АНДРЕВСКИ,
адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)



(591) сива, бела, црна, црена
(531) 27.05.11;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 продукција на програми за
телевизиска продажба; телевизиско
рекламирање; бизнис истражување;
кл. 38 емитување телевизиски програми
кл. 41 продукција на радио и телевизиски
програми; ставање на располагање на
телевизиски програми, кои не можат да се
презemat, по пат на услуги на пренос на
видео записи на барање; монтажа на
видеоленти; продукција на шоу програми

(210) **ТМ 2018/146** (220) 23/02/2018
(442) 31/07/2018



(731) **Дарко Гелев**
ул. Мајаковски бр. 34/1-1, Скопје, МК
 (740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
 бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
 (540)



(591) бела, жолта, виолетова
 (531) 22.01.05;25.01.19
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 радио реклами
 кл. 38 емитување радио програми
 кл. 41 продукција на радио програми

(210) **ТМ 2018/224** (220) 15/03/2018
 (442) 31/07/2018

(731) **Нада Милошеска**
Бул. Јане Сандански бр. 76-32, 1000,
Скопје, МК
 (740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
 СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
 1000, Скопје
 (540)

AVALON

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 огласување; водење на работење;
 управување со работи
 кл. 41 образовни услуги; подготвување на
 наставата; забава; спортски и културни
 активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и
 пијалоци; привремено сместување

(210) **ТМ 2018/233** (220) 19/03/2018
 (442) 31/07/2018

(731) **Нена Минчев**
ул. Аминта Трети 65-1/17, 1000, Скопје, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, жолта, црвена, сина, виолетова,
 зелена, сива, црна

(531) 02.03.23;13.01.17;20.01.15

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
 што не се опфатени со другите класи;
 печатени работи; книговезнички матреијал;
 фотграфии; канцелариски материјали;
 лепила за канцелариска и куќна употреба;
 материјали што ги користат уметниците;
 сликарски четки; машини за пишување и
 канцелариски прибор (освен мебел);
 материјал за обука и настава (освен
 апарати); пластични материјали за пакување
 (што не се вклучени во другите класи);
 печатарски букви; клишиња
 кл. 28 игри и играчки; предмети за
 гимнастика и спорт што не се опфатени со
 другите класи;украси за елки
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
 управување со работата; канцелариски
 работи; односи со јавноста; медиумска
 презентација; бизнис информации, бизнис
 консултирање (професионално бизнис
 консултирање); бизнис менаџмент кај
 уметничките професии; демонстрација на
 производи, барање спонзорства;


вработување персонал, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), издавање лиценци за стоки и услуги за други лица (комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица), медиуми за комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), информативни агенции; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, дејности, плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање; советување за бизнис работење и организација; телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии) кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; услуги за продукција на радио и телевизиски програми, забавни програми. детски образовни програми; шоу програми (продукција на шоу програми); резервирање места за шоу програми; организирање детски шоу програми

[импресарио услуги]; видеокамери (изнајмување видео камери), видеоленти (изнајмување видеоленти и монтажа на видеоленти), организирање и водење концерти, електронско издаваштво, забава (планирање на забава), информации за образовни и забавни настани, известување за забави, детски градинки, забавни паркови, образовни информации, образовни испитувања, услуги на забавувачи, услуги од областа на образование и забава, издавање на опрема за играње, издавање на сценографии, натпревари (организирање натпревари) /обука или забава/, организирање и спроведување на едукативни форуми, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), организирање саемски манифестации, приредби, изложби, турсство, услуги на преведување. услуги на спортски кампови, театарска продукција, услуги на зоолошки градини, звучни записи (изнајмување звучни записи), изнајмување кинематографски филмови, книги (објавување книги) изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување сценски декор, изнајмување уреди за осветлување за театарска сценографија и телевизиски студија, изнајмување филмски проектори и прибори, конференции (организирање и водење конференции), микрофилмување [снимање микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование),

организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници, организирање исложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовавни цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емитување на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови, продавање на билети, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, услуги на студија за снимање, телевизиска забава, студија, услуги на естрадни уметници [забавувачи], услуги на компонирање музика; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), титлување филмови, услуги на фотографија, фотографски репортажи, тонски снимки (изнајмување на тонските снимки), филмови (изнајмување на филмовите); прикажување филмови; синхронизација; филмски студија; конгреси (организирање и водење на конгреси, одржување претстави во живо

(210) **TM 2018/243** (220) 20/03/2018
(442) 31/07/2018

(731) **KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM SIRKETI**
Maslak Mahallesi Sumer Sokak No:4 Maslak Office Building Kat:13 Sariyer, Istanbul, TR
(740) **МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ**
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, сива, сина, црна

(531) 26.01.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, медицински и ветеринарни производи, хигиенски производи за медицинска употреба, диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња, диететски суплементи за луѓе и животни, фластери, материјали за преврзување, материјали за пломбирање заби, забарски смоли, дезинфекциони средства, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2018/287** (220) 30/03/2018
(442) 31/07/2018

(731) **Цаноска Љејља**

с. Горно Нерези бб, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, портокалова, сина

(531) 03.01.04;26.04.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги на увоз-извоз и трговија на големо и мало со: месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
 кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока

(210) **ТМ 2018/321** (220) 11/04/2018
 (442) 31/07/2018

(731) **Акционерско друштво за поштенски сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА во државна сопственост Скопје бул. Орце Николов бр. 46, Скопје, МК (540)**



(591) жолта, црвена и црна
 (531) 22.01.15
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(210) **ТМ 2018/329** (220) 11/04/2018
 (442) 31/07/2018

(731) **Друштво за производство, трговија и транспорт ПРИМА ФУД ДООЕЛ експорт-импорт Илинден Новопроектирана бб, 1041 Илинден, МК (540)**

Olé!

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кондиторски производи

(210) **ТМ 2018/334** (220) 11/04/2018
 (442) 31/07/2018

(731) **Димче Палензо Електролуks ул. Даме Груев бр. 117, П.фах бр. 52, 7000, Битола, МК (540)**



(591) бела, црна
 (531) 27.05.13
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 11 апарати за осветлување, греење, создавање пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација. снабдување со вода и санитарни намени
 кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и производи од скапоцени метали или обложени со нив, што не се опфатени со другите класи; накит, скапоцени камења; хорологиски и хронометриски инструменти
 кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања
 кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности
 кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **ТМ 2018/335** (220) 11/04/2018
 (442) 31/07/2018

(731) **Теодор Палензо Електролуks ул. Даме Груев бр. 117, П.фах бр. 52, 7000, Битола, МК (540)**



(591) црна, бела
 (531) 27.05.13
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 11 апарати за осветлување, греење, создавање пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација. снабдување со вода и санитарни намени
 кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и производи од скапоцени метали или обложени со нив, што не се опфатени со другите класи; накит, скапоцени камења; хорологиски и хронометриски инструменти
 кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања
 кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности
 кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) ТМ 2018/355 (220) 16/04/2018
 (442) 31/07/2018

(731) САМУРАЈ ШАБАН и др. ДОО увоз-извоз Студеничани, с. Студеничани ул. Прохор Пчински бр. 33, Чаир, 1000, Скопје, МК
 (540)



(591) светло жолта
 (531) 26.04.16;27.05.25
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 10 ортопедски чевли; чевли за медицинска употреба

кл. 25 спортски чевли; спортски обувки; горни делови на обувки

(210) ТМ 2018/356 (220) 16/04/2018
 (442) 31/07/2018

(731) САМУРАЈ ШАБАН и др. ДОО увоз-извоз Студеничани, с. Студеничани ул. Прохор Пчински бр. 33, Чаир, 1000, Скопје, МК
 (540)



SAM SHOES

(591) темно и светло жолта, црна и бела
 (531) 26.01.16;27.05.25

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 10 ортопедски чевли; чевли за медицинска употреба
 кл. 25 спортски чевли; спортски обувки; горни делови на обувки

(210) ТМ 2018/357 (220) 16/04/2018
 (442) 31/07/2018

(731) САМУРАЈ ШАБАН и др. ДОО увоз-извоз Студеничани, с. Студеничани ул. Прохор Пчински бр. 33, Чаир, 1000, Скопје, МК
 (540)



(591) црна
 (531) 26.01.16;27.05.07;27.05.13
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 10 ортопедски чевли; чевли за медицинска употреба

кл. 25 спортски чевли; спортски обувки; горни делови на обувки

(210) **ТМ 2018/373** (220) 19/04/2018
(442) 31/07/2018

(731) **Друштво за информатички инжињеринг СЕКОНД ПИКСЕЛ ДООЕЛ Гевгелија**

, Гевгелија, МК

(740) Мара Поп-Кочева

ул. Мицо Шаренков бр. 2/1, Гевгелија

(540)



(531) 26.04.18;27.05.12

(551) индивидуална

(510, 511)

(210) **ТМ 2018/378** (220) 19/04/2018
(442) 31/07/2018

(731) **МИЛЕ МАРКЕТ - ММ**

ул. Благоја Стефковски бб, МК

(540)



(591) темно кафена и светло кафена

(531) 07.01.09;25.01.19;26.11.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб, производи од брашно и житарици

(210) **ТМ 2018/384** (220) 19/04/2018

(442) 31/07/2018

(731) **Друштво за трговија и услуги**

ХИБРИДЕАС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул. Булевар Партизански одреди бр. 27А-

24, Скопје, МК

(740) Маја Кировска

ул. Булевар Партизански одреди бр. 27А-24,

Скопје

(540)

Опрео

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 помош во водењето бизнис;бизнис

испитување;лепење плакати;агенции за увоз

и извоз;комерцијално-информативни

агенции;анализа на цените;рекламни огласи

(ширење на рекламните

огласи);фотокопирање;агенции за

вработување;изнајмување канцелариски

машини и опрема*;книговодство;изработка

на изводи од сметки;ревизија;советување за

бизнис работење и организација;консултации

за раководење со персонал;советување за

бизнис работење;дактилографски

услуги;претставување на

производитите;директно рекпамирање преку

пошта;помош за комерцијално или

индустриско;управување;умножување

документи;ажурирање на

рекламниот материјал;дистрибуција на

примероци;експерти за

ефикасност;аукционерство;маркетинг

студии;бизнис проценки;бизнис

истражување;изнајмување рекламен

материјал;советување за организирање на

работењето;објавување рекламни

текстови;рекламирање;рекламирање преку

радио;бизнис пребарување;односи со

јавноста;стенографски услуги;телевизиско

рекламирање;преписи;уредување



излози;агенции за рекпамирање;раководење (советодавни услуги за бизнис раководење);ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи;маркетинг истражување;раководење со датотеки (компјутеризирано раководење со датотеки);професионално бизнис консултирање;економско прогнозирање;организирање изложби за комерцијални или рекламни цели;бизнис информации;испитување на јавното мислење;подготвување платни списоци;вработување персонал;бизниси (услуги за преместување на бизнисите);изнајмување рекламен простор;промовирање на продажбата за трети лица;секретарски услуги;подготвување даночни уплати;одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни;обработка на текстови;договарање претплата на весници за трети лица;рекламирање преку пошта;бизнис менаџмент на хотели;бизнис менаџмент кај уметничките професии;собирање информации во компјутерските бази на податоци; систематизација на информации во компјутерски бази на податоци;организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели;изнајмување машини за фотокопирање;компјутерско рекламирање преку интернет;услуги за набавки за трети лица [купување производи и услуги за други фирми];пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица;изнајмување време за рекламирање преку медиумите;услуги за следење на печатените вести;изнајмување автомати [за цигари или пијалаци];психолошкотестирање за селекција на персонал;служби за споредување на цените;презентација на

стоки преку комуникациски медиуми за малопродажба;комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи];договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; административна обработка на нарачките за купување;комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица;аутсорсингуслуги [поддршка на бизниси];фактурирање;пишување рекламни текстови;собирање статистички податоци;услуги за дизајн на страници, за рекламни цели;барање спонзорства;организирање модни ревији за промотивни цели;производство на рекламни филмови;деловно управување на спортисти;маркетинг;услуги за телемаркетинг;малопродажба и големопродажба на фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати и медицински материјал;изнајмување штандови за продажба;обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации;оптимизација за пребарувачи;оптимизација на сообраќајот на интернет-страници;огласување со плаќање по клик;услуги за посредување во трговија;деловно управување за независни вршители на услуги; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; услуги за управување со деловни проекти за градежни проекти; обезбедување деловни информации преку веб- страница; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; дизајнирање рекламен материјал; ангажирање надворешни фирми за административно управување со компании; услуги за пријавување данок; деловно управување со програми за рефундирање за други;

изнајмување билборди [паноа за рекламирање]; пишување лични биографии за други; регистрација на писмена комуникација и податоци; ажурирање и одржување информации во регистри; составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели; услуги на деловно посредување кои се однесуваат на поврзување на потенцијални приватни инвеститори со претприемачи кои бараат средства; продукција на програми за телевизиска продажба; консултации за стратегија на комуникации во односи со јавноста; консултации за стратегија на комуникации во рекламирање; преговори за бизнис контакти со други кл. 41 академии [образование]; забавни паркови; забава; дресирање животни; изнајмување филмски проектори и прибори; услуги на естрадни уметници [забавувачи]; филмски студија; циркуси; организирање натпревари [образование или забава]; курсеви за кореспонденција; физичко образование; изнајмување сценски декор за приредби; услови за рекреирање (обезбедување услови за рекреирање); забава со помош на радио; објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови; образовни услуги; изнајмување звучни записи; изнајмување кинематографски филмови; производство на филмови; гимнастичка обука; библиотеки за изнајмување книги; објавување книги; изнајмување радио и телевизиски апарати; продукција на радио и телевизиски програми вариетеа; услуги на оркестри; театарски изведби; продукција на шоу програми; телевизиска забава; изнајмување сценски декор; зоолошки градини; обезбедување спортска опрема; позирање за уметници како

модели; услуги на подвижни библиотеки; казина [коцкање] (обезбедување опрема во казина); услуги на клубови [забава или образование]; организирање и водење колоквиуми; организирање и водење конференции; организирање и водење конгреси; услуги на дискотеки; информирање за образование; педагошки истражувања; известување за забави; организирање изложби за културни или образовни цели; коцкање [играње за пари]; опрема за голф (обезбедување опрема за голф); услуги на здравствени клубови; услуги на кампови за летување [забава]; одржување претстави во живо; прикажување филмови; забавишта; организирање спортски натпревари; забави (планирање забави); практична обука [демонстрирање]; опрема за музеи (обезбедување опрема за музеи) [претставувања, изложби]; услуги на студија за снимање; известување за рекреација; изнајмување опрема за нуркање; изнајмување спортска опрема, со исклучок на возила; изнајмување стадиони; изнајмување видеорекордери; изнајмување видеоленти; организирање и водење семинари; услуги на спортски кампови; организирање и водење симпозиуми; организирање време на спортски натпревари интернати; организирање и водење работилници [обука] организирање избори на убавици; резервирање места за шоу програми; синхронизација; настава по веронаука; организирање лотарии; организирање балови; организирање шоу програми [импресарио услуги] обезбедување видео автомати за забава; изнајмување аудио опрема; изнајмување уреди за осветлување



за театарска сценографија и телевизиски студија; изнајмување тениски игралишта; изнајмување видеокамери; услуги на пишување сценарија; монтажа на видеоленти; он-лајн публикување електронски книги и списанија; електронско издаваштво; титлување филмови; услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн од една информатичка мрежа; обезбедување услуги за караоке; услуги на композирање музика; ноќни клубови; обезбедување електронски он-лајн публикации што не можат да се даунлодираат; фотографски репортажи; фотографија; професионално насочување [совети во врска со образованието и оспособувањето]; услуги на репортери; преведување; толкување јазик со знаци; снимање видеоленти; микрофилмување [снимање микрофилмови]; продавање билети [забава]; пишување текстови што не се рекламни текстови организирање и водење концерти; калиографски услуги; дизајнерски услуги што не се за рекламни цели; организирање модни ревији за забавни цели; обука [тренирање]; изнајмување спортски терени; изнајмување диск-џокеј; услуги за толкување; услуги на личен тренер (фитнес); одржување часови по фитнес; услуги за вокална преквалификација; продукција на музика; изнајмување играчки; изнајмување опрема за играње; школки образовни услуги; обезбедување користење онлајн музика, која не може да се преземе; обезбедување користење онлајн видеа, кои не може да се преземат; подучување; услуги на обука кои се даваат преку симулатори; ставање на располагање на филмови, кои не можат да се преземаат, по пат на услуги на пренос на видео записи на барање; ставање на располагање на

телевизиски програми, кои не можат да се преземат, по пат на услуги на пренос на видео записи на барање; садо обука [обука за чајна церемонија]; аикидо обука; изнајмување уметнички дела; изнајмување внатрешни аквариуми
 кл. 42 хемиски анализи; анализи за искористување на нафтените полиња; архитектура; бактериолошки истражувања; хемиски услуги; хемиски истражувања; градежно советување; изработка на градежни планови; истражувања во техниката; тестирање на нафтени извори; истражувања во козметиката; внатрешно уредување; индустриски дизајн; услуги за дизајн на амбалажи; испитување материјали; водење студија за техничко проектирање; геолошки испитувања; испитувања на нафтените полиња; инженерство; метеоролошки информации; премерување земјиште; изнајмување компјутери; компјутерско програмирање; трагање по нафта; физика [истражување]; истражување во машинството; тестирање ткаенини; геолошки истражувања на терен; геолошки истражувања; утврдување автентичност на уметнички дела; калибрање [мерење]; изработка на компјутерски програми; осовременување на компјутерските програми; советување на полето на компјутерски хардвер; дизајнирање облека; графички дизајн; контролирање на квалитетот; изнајмување компјутерски програми; истражување и развој за други; дизајнирање [индустриски дизајн]; подводно истражување; обновување компјутерски бази на податоци; одржување компјутерски програми; анализа на компјутерски системи; биолошки истражувања; урбанистичко планирање;

премерување; програмирање компјутерски системи; тестирање на возната состојба на возилата; умножување компјутерски програми; конверзија на податоци од физички на електронски носачи; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; давање простор за веб [интернет] страници инсталирање компјутерски програми; создавање вештачки дождови; конверзија на компјутерски програми и податоци освен физичка конверзија; советување за компјутерски програми; изнајмување веб [интернет] сервери; услуги за заштита на компјутери од вируси; советување за заштеда на енергија; истражувања на полето на заштита на животната средина; обезбедување алатки за пребарување по интернет; дигитализација на документи [скенирање]; анализа на ракопис [графологија]; обезбедување научни информации, совети и консултации во однос на намалување на емисијата на јаглен; процена на квалитетот на непречесени дрва; процена на квалитетот на волна; следење компјутерски системи со далечински пристап; анализа на водата; услуги на научни лаборатории; енергетска ревизија; советување за правење веб-страници; софтвер како услуга [SaaS]; советување во врска со информатичка технологија; научно истражување; хостирање сервери; клинички испитувања; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата; електронско зачувување податоци; давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет-страници; картографски услуги; обработка во облак [Cloud computing]; услуги на надворешни фирми во областа на информациските технологии; советодавни услуги од областа на технологијата; советодавни услуги од областа

на компјутерската технологија; советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии, временска прогноза, отклучување мобилни телефони, надгледување компјутерски системи заради откривање дефекти; креирање и дизајнирање за други на индекси на информации засновани на Интернет [услуги на информатичка технологија]; консултации за безбедноста на Интернет; консултации за безбедност на податоци; услуги на кодирање податоци; надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци; електронско надгледување на податоци за лична идентификација заради откривање кражба на идентитет преку Интернет; електронско надгледување на користење кредитни картички заради откривање измами преку Интернет

(210) ТМ 2018/386 (220) 19/04/2018
 (442) 31/07/2018

(731) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп ул. Цане Кузмановски бр. 1, Прилеп, МК (540)



ZLATEN DAB

(591) зелена, бела, црна, црвена, златна
 (531) 19.07.01
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 пиво



(210) **TM 2018/408** (220) 25/04/2018
(442) 31/07/2018

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)**

CRYPINEO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2018/409** (220) 25/04/2018
(442) 31/07/2018

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)**

CRICEA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2018/417** (220) 27/04/2018
(442) 31/07/2018

(731) **„Кликер маркетинг“ дооел
ул. Димитар Беровски бр. 9, 1000, Скопје,
МК
(540)**



(531) 02.09.25;27.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудиин); мирудиин; мраз
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи; зрнести производи; животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(210) **TM 2018/421** (220) 02/05/2018
(442) 31/07/2018

(731) **PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25,, 10000, Zagreb,
HR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

RINOLAN ALERG

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2018/422** (220) 02/05/2018
(442) 31/07/2018

(731) **KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE
SANAYI ANONIM SIRKETI
Maslak Mahallesi Sumer Sokak No:4 Maslak
Office Building Kat:13 Sariyer, Istanbul, TR**

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, жолта, црвена
(531) 26.01.18;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, дезодоранси, есенцијални масла, козметика, препарати за шминка, препарати за отстранување шминка, лосиони за коса, бои за коса, спреј за коса, препарати за обновување коса, шампони за коса, препарати за маска за коса, препарати за зацврстување на коса, коса; депилатори, восок за депилација; препарати за бричење; состојки импрегнирани со козметички лосиони; средства за чистење
кл. 5 фармацевтски производи, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња; диететски додатоци за луѓето и животните; малтери, материјали за преврски; материјал за пломбирање на забите, забен восок; средства за дезинфекција; препарати за уништување на штетници; фунгициди, хербициди; лековити шампони, сапуни, лосиони и средства за чистење; пелени за бебиња [салфети], детски панталони [панталони]; подготовки за

бањи за медицински цели; дезодоранси што не се за лична употреба
кл. 10 хируршки, медицински, стоматолошки и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; суви материјали; терапевтски и помошни помагала прилагодени за хендикепирани лица; апарат за масажа; апарати, помагала и предмети за доенчиња; апарати за сексуална активност, помагала и предмети; шишиња за бебиња; прстени за олеснување на растењето на заби, апарати за нега; породилни појаси; назални аспиратори; испарувачи за медицински цели
кл. 24 текстил и замени за текстил; постелнина за домаќинство; завеси од текстил или пластика; вреќи за спиење за бебиња; пелени за менување на пелена

(210) **TM 2018/423** (220) 02/05/2018
(442) 31/07/2018

(731) **KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM SIRKETI**

Maslak Mahallesi Sumer Sokak No:4 Maslak Office Building Kat:13 Sariyer, Istanbul, TR

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, жолта, сина, црна, сива
(531) 03.07.03
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, дезодоранси, есенцијални масла, козметика, препарати за шминка, препарати за отстранување шминка, лосиони за коса, бои за коса, спреј за коса, препарати за обновување коса, шампони за коса, препарати за маска за коса, препарати за зацврстување на коса, коса; депилатори, восок за депилација; препарати за бричење; состојки импрегнирани со козметички лосиони; средства за чистење

кл. 5 фармацевтски производи, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња; диететски додатоци за луѓето и животните; малтери, материјали за преврски; материјал за пломбирање на забите, забен восок; средства за дезинфекција; препарати за уништување на штетници; фунгициди, хербициди; лековити шампони, сапуни, лосиони и средства за чистење; пелени за бебиња [салфети], детски панталони [панталони]; подготовки за бањи за медицински цели; дезодоранси што не се за лична употреба

кл. 10 хируршки, медицински, стоматолошки и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; суви материјали; терапевтски и помошни помагала прилагодени за хендикепирани лица; апарат за масажа; апарати, помагала и предмети за доенчиња; апарати за сексуална активност, помагала и предмети; шишиња за бебиња; прстени за олеснување на растењето на заби, апарати за нега; породилни појаси; назални аспиратори; испарувачи за медицински цели

кл. 24 текстил и замени за текстил;

постелнина за домаќинство; завеси од текстил или пластика; вреќи за спиење за бебиња; пелени за менување на пелена

(210) **ТМ 2018/426** (220) 03/05/2018
(442) 31/07/2018

(731) **Друштво за консалтинг и софтверски услуги СОЛУШОНЕЈД ДООЕЛ Скопје ул. Радишанска бр. 3 а, 1000, Скопје, МК**
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје (540)



(591) црна, портокалова, сина, зелена, бела
(531) 27.05.09;27.05.11;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 професионално бизнис консултирање, агенции за рекламирање, ажурирање и одржување информации во регистри, ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци, анализа на цени, аукционерство, аутсорсинг услуги (подршка на бизниси), бизнис информации, бизнис испитување, бизнис истражување, бизнис менаџмент кај уметничките професии, бизнис менаџмент на хотели, бизнис пребарување, бизнис проценки, бизниси (услуги за преместување на бизнисите), вработување персонал, дизајнирање рекламен материјал), економско прогнозирање, експерти за ефикасност, изнајмување рекламен простор, испитување на јавното мислење, консултации за стратегија на комуникации во односи со јавноста, маркетинг, маркетинг истражување, маркетинг студии, обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации, оптимизација на сообраќајот на интернет страници, пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица, раководење со датотеки, систематизација на

информации во компјутерски бази на податоци, советување за бизнис работење и организација, услуги за телемаркетинг, услуги на деловно посредување кои се однесуваат на поврзување на потенцијални приватни инвеститори со претприемачи кои бараат средства

кл. 42 анализа на компјутерски системи, давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет страници, дигитализација на документи (скенирање), електронско зачувување податоци, изработка на компјутерски програми, индустриски дизајн, инсталирање компјутерски програми, конверзија на компјутерски програми и податоци (освен физичка конверзија), консултации за безбедност на податоци, креирање и одржување веб (интернет страници) за други, надгледување компјутерски системи заради неовластен пристап или повреда, обновување компјутерски бази на податоци, одржување компјутерски програми, осовременување компјутерски програми, советодавни услуги од областа на компјутерска технологија, советување во врска со информатичка технологија, советување на полето на компјутерски хардвер, софтвер како услуга, услуги на кодирање податоци, хостирање сервери, чување на резервни копии на податоци надвор од мрежата

(210) **ТМ 2018/427** (220) 03/05/2018
(442) 31/07/2018

(731) **Друштво за производство трговија и услуги ЕКСТРА ФУДС ДООЕЛ Гевгелија ул. Гевгелија бр. 18, 1480, Гевгелија, МК (740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје (540)**



(591) црвена, црна, бела
(531) 27.05.01;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 алва, ароми за колач, бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми пржени во шеќер, бисквити, бомбони, ванилија /арома/, ванилин /надоместок за ванилија/, вафли, гуми за цваќање, жита (снегулки од сушени жита), зобени снегулки, какао, какао (производи од какао), карамел бомбони, кафе, кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе (растителни производи што го заменуваат кафето), марципан /слатки од шеќер и бадем/, матична млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска употреба/, мед, медени слатки, мента (бомбони од мента), мента за слатки, ароматични, овошни слатки, палачинки, природни засладувачи, прополис /производ на пчела/ за употреба на луѓето, пудинзи, пченкарни снегулки, саќести слатки, слад (екстракт на слад) за исхрана, слад (слатки од слад) за исхрана, слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), сладолед (средства за зацврстување на сладоледот), слаткарски производи, слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, торти, украси за слатки /за јадење/, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада, шеќер, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување божиќни дрва

кл. 35 услуги на продажба на големо и продажба на мало на: алва, ароми за колач,



бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми пржени во шеќер, бисквити, бомбони, ванилија /арома/, ванилин /надоместок за ванилија/, вафли, гуми за цваќање, жита (снегулки од сушени жита), зобени снегулки, какао, какао (производи од какао), карамел бомбони, кафе, кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе (растителни производи што го заменуваат кафето), марципан /слатки од шеќер и бадем/, матична млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска употреба/, мед, медени слатки, мента (бомбони од мента), мента за слатки, ароматични, овошни слатки, палачинки, природни засладувачи, прополис /производ на пчела/ за употреба на луѓето, пудинзи, пченкарни снегулки, саќести слатки, слад (екстракт на слад) за исхрана, слад (слатки од слад) за исхрана, слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), сладолед (средства за зацврстување на сладоледот), слаткарски производи, слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, торти, украси за слатки /за јадење/, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада, шеќер, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување божиќни дрва

(210) **TM 2018/431** (220) 04/05/2018
(442) 31/07/2018

(300) 20170663.3 09/11/2017 KG

(731) **Reemtsma Cigarttenfabriken GmbH
Max-Born-Strasse 4, 22761, Hamburg, DE**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, бела

(531) 27.05.01;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или непреработен; производи од тутун; замени за тутун што не се за медицинска или куратина употреба; цигари; цигарилоси; пури; рачни машини за виткање на цигари; кутии за цигари; филтри за цигари; хартија за виткање цигари; електронски цигари; течност за електронски цигари; производи за пушачите; кибрити

(210) **TM 2018/432** (220) 04/05/2018
(442) 31/07/2018

(731) **DC Comics**

**2900 West Alameda Avenue, Burbank,
California 91505, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(531) 26.02.08;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 кинематографски филмови кој вклучуваат комедија, драма, акција, авантура и/или анимација, и кинематографски филмови за емитување на телевизија кои вклучуваат комедија, драма, акција, авантура и/или анимација; аудио видео дискови, и DVD кои вклучуваат музика, комедија, драма, акција, авантура, и/или анимација; аудио видео дискови, и DVD кои вклучуваат музика, комедија, драма, акција, авантура, и/или анимација; стерео слушалки; батерии; бежични телефони; ЦД плеери; аудио и

видео плеери што може да си симнуваат за медиумска содржина со мултимедијални и интерактивни функции, софтвер за пребарување на видео записи и анотации, софтвер за заштита на содржината, софтвер за управување со база на податоци, софтвер за синхронизира на база на податоци; компјутерски програми за пристап, прелистување и пребарување на онлјан бази на податоци, софтвер кој им овозможува на корисниците да играат и програмираат аудио, видео, текст и мулти-медијални содржини поврзани со забава; апликации за компјутерски софтвери за стриминг и складирање аудио-визуелна медиумска содржина; софтвер за компјутерски игри за употреба на мобилни и целуларни телефони; програми за видео и компјутерски игри; касети (cartridges) за видео игри; софтвер за компјутерски и видео игри; софтвер за компјутерски игри за машини за игра вклучувајќи слот машини; компјутерски софтвер или фирмвер за игри на среќа на било која компјутеризирана платформа, кои вклучуваат специјализирани играчки конзоли, видео-базирани слот машини, автоматски слот машини и терминали за лотарија; CD-ROM и компјутерски DVD игри и компјутерски програми, имено, софтвер за поврзување на дигитални видеа и аудио медиуми со глобална компјутерска информативна мрежа; софтвер за стриминг на аудиовизуелна и мултимедијална содржина преку интернет и глобална комуникациска мрежа; софтвер за стриминг на аудиовизуелна и мултимедијална содржина на мобилни дигитални електронски уреди; компјутерски софтвер за безжична достава на содржина; компјутерски софтвер за набавување, пристапување, и гледање на стрипови, стрип-книги, филмови, тв шоу, видеа, и мултимедијална содржина; мобилни апликации за пристапување и стриминг на

аудиовизуелна и мултимедијална содржина преку интернет и глобални комуникациски мрежи; софтвер за видео игри; софтвер за компјутерски игри; компјутерски игри кои се симнуваат; интерактивни програми за видео игри; касети и дискови за компјутерски игри; софтвер за преземање на компјутерски игри за употреба на мобилни телефони, таблети и персонални компјутери кој што се симнува; програми за електронски игри; софтвер за електронски игри за мобилни телефони, таблети, персонални компјутери, и рачни електронски уреди; софтверски и хардверски програм за игри во виртуелна реалност; кинематографски филмови што се симнуваат и телевизиски шоуа кои вклучуваат белетристички и небелетристички приказни на најразлични теми обезбедени преку услуга на видео-на-барање (video-on-demand); магнетно кодирани магнетски картички, имено, картички за телефон, кредитни картичка, картички за пари, дебитни картички, поклон картички и магнетни клуч картички; подлошки за маус; празни УСБ флеш драјв; додатоци за мобилни телефони, лаптопи, таблети, дигитални камери, дигитални музички плеери, паметни часовници, персонални дигитални асистенти, и електронски направи за читање книги, имено, заштитни ракави, навлаки, кутии, екрани (faceplates), преслеки (skins), ленти (straps), и заштитни прекривки за дисплеј екран; слушалки за глава; слушалки за уши; воки-токи; телефони; мобилни телефони; слушалки за мобилни телефони; адаптери за мобилни телефони; очила; додатоци за очила, имено, ленти, врвки за на врат, ленти за на глава што спречуваат очилата да се поместуваат на тој што ги носи; очила за гледање; очила за сонце; футроли за очила за гледање и за очила за сонце; двоглед; декоративни магнети; обележани линеари; лупа; микрофони; спортски кациги;



велосипедски кациги; елеци за пловење; публикации кои што се симнуваат како книги кои вклучуваат ликови од анимирани филмови, акциони авантури, комедии и/или драмски филмови, стрипови, стрип-книги, книги за деца, водич за стратегии, списанија кои вклучуваат ликови од анимирани филмови, акциони авантури, комедии и/или драмски филмови, боенки, книги за детски активности и списанија од полето на забавата

кл. 16 печатени материјали и производи од хартија, имено, книги со ликови од анимирани филмови, акциони авантури, комедии и драмски филмови, стрипови, стрип-книги, книги за деца, водич за стратегии, списанија со ликови од анимирани филмови, акциони авантури, комедии и драмски филмови, боенки, детски книги со активности; канцелариски материјал, хартија за пишување, плика, тетратки, дневници, картички за белешки, честитки, колекционерски сликички за размена; литографи; пенкала, моливи, кутии за нив, гуми, мрсни боици, маркери, дрвени боици, комплекти за сликање, кредити и табли за кредити; сликички (налепници) и книги за сликички; налепница (ознака), прецртани слики (со топлина); постери; лепливи пластични фолии со хартија што се отстранува за нанесување слики за декоративни цели; монтирани и немонтирани фотографии; насловни страни на книги, маркери за книги, календари, хартија за виткање подароци; хартиени декорации за забави, имено, хартиени салфети, украсни подметки од хартија, креп хартија, покани, хартиени чаршави за маса, хартиени декорации за торта; печатени прецртани слики што се аплицираат на вез или на ткаенина; печатени шаблони за костуми, пижами, дуксери и маици

кл. 18 спортски торби, кенгури за бебиња,

ранци, торби за на плажа, торби за книги, торби за пелени, патни торби, курирски ташни за на рамо, актен ташни, спортски торби, големи торби, новчаничиња за монети, торбички за на половина што се носат одзади, ранци, торбички за на половина, торби за пазарење, торби за пазарење што може повторно да се употребуваат; чадори; паричници; додатоци направени од кожа, имено, паричници, женски чанти и појаси за рамо

кл. 21 стаклени, керамички и земјени производи, имено, длабоки чинии, плитки чинии, шолји за кафе, и шолји; стакларија за пијалаци, имено, бокалчиња, кригли и чаши за пиење; комплекти за шеќер и млеко; бебешки шишенца/шолји; тегли за колачи; украсни статуетки од порцелан, теракота или стакло; четки за заби; неелектрични садови за кафе што не се од благородни метали; кутии за ручек; садови за ручек; корпи за хартиен отпад; садови за ладење (кофи со мраз); пластични кофи; полици/држачи за во бања; калапи за колачи; прибор за послужување, имено, лопатки за сервирање пите, постолје за торта кое се врти, шпатули, стугалки за употреба во домаќинство, и лопатки за торти; чутури; пластични подметки; термички изолирани садови за храна или пијалаци; секачи (модли) за колачи; отварачи за плутени тапи; шишиња за вода што се продаваат празни; бокали за вино; плоснати шишенца за пиење; ракавици за работа во градина; гумени ракавици за домаќинство; и сервис за ручање, имено, хартиени чинии и хартиени чашки; украсни подметки, што не се од хартија или текстил; крпи

кл. 25 облека за мажи жени и деца, имено, кошули, маици, дуксери, тренерки за трчање, панталони, гаќи, шорцеви, маици со прерамки, облека за на дожд, бебешки лигавчиња од ткаенина, здолништа, блузи,

фустани, боди за бебиња, прерамки за облека (трегери), џемпери, јакни, палта, палта за дожд, одела за на снег, вратоврски, пењуари, шешири, капи, стреички за сонце, ракавици, каиши, марами, облека за спиење, пижами, долна женска облека, долна облека, чизми, чевли, патики, сандали, чорапи, кратки чизми, папучи со чорапи, облека за пливање и костуми за маскенбал и за денот на вештерките

кл. 35 услуги на онлајн продавници за малопродажба кои вклучуваат забавна и едукативна содржина, имено, претплата на филмови и телевизиски шоуа; услуги на продавници за малопродажба, услуги на онлајн продавници за малопродажба, сите вклучувајќи стоки за потрошувачи и предмети за подарок, сувенири, колекционерски предмети, компјутерски игри, компјутерски додатоци, ДВД, книги, стрипови, стрип-книги, однапред снимени аудио книги, електронски книги, очила за сонче, магнети, накит, привезоци за клучеви, часовници, дрангулии (trinkets), печатени работи, публикации, карти, постери, уметнички материјали, канцелариски материјали, стикери, канцелариски и школки набавки, ташни, новчаници, ранци, облека за миленичиња, прибор и садови за домаќинство и кујна, чаршави и постелнина за домаќинство, сервиси за домаќинство, садови за домаќинство, облека, модни додатоци, капи, обувки, костуми, додатоци за костуми, декорации за новогодишна елка, игри, спортски производи, играчки, украсни статуетки, храна, кристализиран шеќер за исхрана, и пијалаци; давање информации, вести, и коментари во полето на забавната дејност; услуги на рекламирање и промовирање; услуги на дигитално рекламирање; прибирање на информации во компјутерски бази на податоци; услуги на маркетинг, рекламирање и промовирање;

услуги на информации и истражувања на пазарот; услуги на рекламирање, имено, промовирање на производи и услуги од други преку компјутер или комуникациски мрежи; водење на онлајн пазари за други; услуги на малопродажни онлајн продавници кои што вклучуваат дигитални медиуми, имено, однапред снимен дигитален звук, видео и записи на податоци кои што вклучуваат музика, текст, видео, игри, комедија, драма, акција, авантура или анимација; промовирање на производите и услугите на други преку интернет; обезбедување на онлајн управување на компјутерски бази на податоци и онлајн бази на податоци кои што може да се пребаруваат во полето на забавата за други; услуги на онлајн рекламирање и маркетинг; обезбедување и изнајмување на рекламен простор на интернет; обезбедување на онлајн аукциски услуги; услуги на споредбено пазарење, имено услуги на обезбедување на комерцијални информации и совет за потрошувачи и услуги на обезбедување на споредување на цени; услуги на маркетинг

кл. 38 телекомуникации; услуги на телекомуникации; обезбедување на онлајн капацитети за интеракција во реално време со други компјутерски корисници во врска со теми од општ интерес; обезбедување на онлајн соби за разговор, електронски огласни табли и форуми за пренесување на пораки меѓу корисници; стриминг на аудиовизуелна и мултимедијална содржина преку интернет; пренесување и доставување на аудиовизуелна и мултимедијална содржина преку интернет; услуги на пренесување на видео-на-барање; пренесување на аудио и видео на барање; стриминг на аудио и визуелна содржина; аудио и визуелно емитување; пренесување и доставување на аудио и визуелна содржина; услуги на интернет емитување; услуги на видео



емитување преку интернет; услуги на аудио емитување преку интернет; услуги на видео емитување преку интернет или други комуникациски мрежи, имено електронско пренесување на видео клипови; услуги на емитување и обезбедување на телекомуникациски пристап до видео и аудио содржина обезбедена преку услуги на видео-на-барање преку интернет; обезбедување на пристап на повеќе корисници до глобална компјутерска мрежа на информации; услуги на соби за разговор; услуги на портали; е-маил услуги; обезбедување на кориснички пристап на интернет; обезбедување на онлајн услуги што им овозможуваат на корисниците да креираат сопствени профили што вклучуваат информации за социјално вмрежување; обезбедување на пристап на онлајн компјутерски бази на податоци и онлајн бази на податоци што се пребаруваат во полето на забавата; обезбедување на пристап до компјутерски мрежи или интернет страни кои вклучуваат интерактивни групи за дискусија, вклучувајќи такви групи за дискусија во врска со книги, стрипови, стрип-книги, книги за деца, автори и читање кл. 41 издавачки услуги; услуги на електронско издаваштво, имено, објавување на текст и графички дела на други на он-лајн написи, новелизација, сценарија, стрипови, водичи за стратегии, фотографии и визуелни материјали; публикации што не може да се преземат како книги со ликови од анимирани филмови, акциони авантури, комедии и драмски филмови, стрипови, книги за деца, водич за стратегии, списанија со ликови од анимирани филмови, акциони авантури, комедии и драмски филмови, боенки, детски книги со активности и списанија во областа на забава; услуги на електронска/и игра/и обезбедени преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување на онлајн компјутерски, електронски и видео игри;

обезбедување времена употреба на интерактивни игри што не може да се преземат; обезбедување на капацитети за казино и играње игри; услуги на забава, имено, казино игри; услуги на електронски казино игри; услуги на забава како развој на мултиплекс кина и театри, филмски изложби, дистрибуција на филм; услуги на забава, имено, обезбедување филмови и телевизиски шоуа што не може да се преземат преку услуга видео-на-барање; обезбедување филмови и телевизиски шоуа што не може да се преземат преку услуга на пренос видео-на-барање; обезбедување на вебсајт со телевизиски шоуа, филмови и мултимедијална забавна содржина што не може да се преземат, како и информации, мислења/оценки и препораки во врска телевизиски шоуа, филмови и мултимедијална забавна содржина; услуги на забава како развивање, креирање, продукција, дистрибуција и постпродукција на кинематографски филмови, телевизиски шоуа, специјални настани и мултимедијална забавана содржина; услуги на забава како театарски, музички и комични изведби во живо; услуги на забавни паркови; презентација на шоуа и/или филмови во живо или претходно снимени; забавни и/или рекреативни информации; услуги на забавни клубови; услуги на фан клубови

(210) **TM 2018/433** (220) 04/05/2018

(442) 31/07/2018

(731) **"INDRIT" SH.P.K**

Vlore Lagjia Rilindja, Rruga Misto Mele, Objekt Nr. 1390 kati 1, Vlore / Shqiperi, --

(740) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(540)



(591) сина, тиркизна, зелена и бела
 (531) 07.05.15;26.11.13;27.05.02
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 11 опрема за осветлување, греење, готвење, ладење, сушење, вентилација, опрема за стерилизација на вода и греење на вода за саниарни намени

(210) **ТМ 2018/434** (220) 07/05/2018
 (442) 31/07/2018

(731) **Друштво за трговија и услуги
 НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ
 с. Дрслајца, Струга, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
 ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
 (540)



(591) темно портокалова, бела
 (531) 27.05.09;27.05.24;27.05.25
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 29 путер, путер од лешник, путер од какао, путер од кикиритки, путер од кокосов орев, путер од млеко, алгинати за храна, бадеми мелени, масло од кокосов орев, масло од репка за исхрана, кандирано овошје, снегулки од компири, овошни желеа, џем од ѓумбир, морски алги, јаткасто овошје (орев, бадем лешник), сушено и

подготвувано овошје и зеленчук
 кл. 31 свежо овошје и зеленчук, јаткасти плодови, семиња, зрнести производи што не се опфатени со другите класи, ананасово семе, прополис за исхрана на луѓето. пијалаци од какао со млеко, мед, желеа, бадемови колачи, мусли, мушкатов орев, алги

кл. 35 услуги на продажба на големо и продажба на мало на: путер, путер од лешник, путер од какао, путер од кикиритки, путер од кокосов орев, путер од млеко, путер од лешник и какао, путер од лешник какао и мед, намаз од лешник и путер од млеко, намаз од лешник и канела, алгинати за храна, бадеми мелени, масло од кокосов орев, масло од репка за исхрана, кандирано овошје, снегулки од компири, овошни желеа, џем од ѓумбир, морски алги, јаткасто овошје (орев, бадем лешник), сушено и подготвувано овошје и зеленчук, свежо овошје и зеленчук, јаткасти плодови, семиња, зрнести производи што не се опфатени со другите класи, ананасово семе, прополис за исхрана на луѓето. пијалаци од какао со млеко, мед, желеа, бадемови колачи, мусли, мушкатов орев, алги

(210) **ТМ 2018/435** (220) 07/05/2018
 (442) 31/07/2018

(731) **Biocon Limited
 20 th KM, Hosur Road, Electronic City,
 Bangalore-560100, IN**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

BASALOG

(551) индивидуална
 (510, 511)



кл. 5 фармацевтски производи и медицински препарати
 кл. 10 медицински и терапевтски апарати и инструменти

(210) **TM 2018/436** (220) 07/05/2018
 (442) 31/07/2018

(731) **Biocon Limited**
20 th KM, Hosur Road, Electronic City,
Bangalore-560100, IN

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

Basalog One

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи и медицински препарати
 кл. 10 медицински и терапевтски апарати и инструменти

(210) **TM 2018/439** (220) 08/05/2018
 (442) 31/07/2018

(731) **АИТОНИКС ДООЕЛ**
ул. Васил Ѓоргов 20А бизнис центар
Менхетен кат 1, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

AITONIX

(591) Портокалова, темно сива, бела
 (531) 27.05.01

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; аутсорсинг услуги [поддршка на бизнис], бизнис (помош во водењето

бизнис), бизнис информации, бизнис испитување, бизнис истражување, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање), бизнис проценки, вработување персонал (НР логистика); експерти за ефикасност, компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерски бази на податоци); компјутерски бази на податоци (собирање информации во компјутерски бази на податоци), компјутерско рекламирање преку интернет, комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба, консултации за раководење со персонал, консултирање (професионално бизнис консултирање), маркетинг истражување, маркетинг студии, надворешно рекламирање, односи со јавноста, организирање бизнис настани за комерцијални и рекламни цели, организирање трговски саеми за комерцијални и рекламни цели, организирање бизнис конференции (маркетинг, продажба, менаџмент), семинари и обуки од областа на бизнисот; помош во водењето бизнис, бизнис консалтинг, медијација за започнување бизнис локално и меѓународно; пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица, проценки (бизнис проценки), раководење (советодавни услуги за бизнис раководење), раководење со датотеки (компјутеризирано раководење со датотеки), раководење со персонал (консултации за раководење со персонал), систематизација на информации во компјутерски бази на податоци, собирање информации во компјутерските бази на податоци, советување за бизнис работење, советување за бизнис работење и организација, услуги за преместување на бизнисите, увоз-извоз и трговија на големо и мало со компјутери
 кл. 37 инсталирање, одржување и поправка

на компјутерски хардвер; услуги за одржување кои се однесуваат на компјутерски хардвер; дијагностички услуги за одржување на компјутери; информации за поправки

кл. 42 Компјутерски решенија; компјутерско програмирање; компјутерски програми (изработка на компјутерски програми); анализа на компјутерски системи; компјутерски системи (програмирање компјутерски системи); компјутерски програми (советување за компјутерски програми); заштита на компјутери од вируси (услуги за заштита на компјутери од вируси); советување за компјутерска технологија; советување за компјутерска безбедност; компјутерски хардвер (советување на полето на компјутерски хардвер); конверзија на податоци од физички на електронски носачи; размена на компјутерски програми и податоци [конверзија која не е физичка]; одржување (креирање и одржување) веб [интернет] страници за други; креирање и дизајнирање на мрежно базирани индекси на информации за други [информатички технолошки услуги] советување за безбедност на податоци; услуги за енкрипција на податоците; дигитализирање на документи [скенирање]; умножување компјутерски програми; електронско складирање на податоци; електронско следење на личните податоци за откривање на кражба на идентитет преку интернет; електронско следење на активноста на кредитни картички за откривање измама преку интернет; советување за информатичка технологија (IT); обезбедување информации за компјутерска технологија и програмирање преку веб-страница; инсталирање компјутерски програми; советување за безбедност на интернет; одржување компјутерски програми; следење на компјутерски системи со

далечински пристап; следење на компјутерски системи за откривање дефекти; следење на компјутерски системи за откривање на неовластен пристап или кршење на податоци; сигурносно копирање на податоци вон-страната; аутсорсинг даватели на услуги во областа на информатичката технологија; дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на амбалажи); контролирање на квалитетот; компјутерски бази на податоци (обновување компјутерски бази на податоци); истражување и развој за други; обезбедување алатки за пребарување по интернет; серверски хостинг; софтвер како услуга [SaaS]; п ремерување; истражувања во техниката; технички проекти (проучување технички проекти); техничко пишување; технолошки консултации; советување за телекомуникациска технологија; компјутерски програми (осовременување на компјутерските програми); советување за веб дизајн; Развој и дизајнирање на мобилни апликации, услуги за услуги на хостирање на веб страници, услуги на дизајнирање на веб страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на \л/еб сајтови, \л/еб центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа



на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2018/448** (220) 08/05/2018
(442) 31/07/2018

(731) **American-Cigarette Company (Overseas) Limited**

Route de France 17, Boncourt, 2926, CH

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) бела, црна, сива
(531) 25.01.09;26.01.04;27.05.10
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; тутун за виткање; тутун за луле; производи од тутун; замена за тутун (не е за медицински цели); пури, цигарило (мали цигари); запалки за цигари; запалки за пури; кибрити; артикли за пушачи; хартија за виткање цигари, обвивки за цигари, филтри за цигари; џебен апарат за виткање цигари; рачни машини за полнење на тутун во хартиени обвивки; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање

(210) **TM 2018/449** (220) 09/05/2018

(442) 31/07/2018

(731) **BOSNALIJEK d.d.**

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје (540)

FERAL KID

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2018/450** (220) 09/05/2018
(442) 31/07/2018

(731) **BOSNALIJEK d.d.**

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје (540)

FERAL DAILY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2018/458** (220) 10/05/2018
(442) 31/07/2018

(731) **Здружение Ски клуб ПОЛАР Скопје**

ул. Црвена Вода бр. 7/17, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје (540)



(531) 26.05.02;26.05.18

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности, вариети, клубови (услуги на клубови) /забава или одгледување/, модни агенции за уметници, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови /текстови што не се рекламни/, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиумите), разонода, разонода (упатство за разонода), конференции (организирање и водење конференции), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, натпревари (организирање натпревари) /обука или забава/, слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време)

(210) ТМ 2018/460 (220) 11/05/2018
(442) 31/07/2018

(731) Друштво за производство, промет и услуги ИНТЕРПЕТ Благоја ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул. Македонско Косовска Бригада 20 бр. 114, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, светло и темно зелена
(531) 26.01.04; 26.01.18

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, пластични материји во сурова состојба; вештачки ѓубрива, смеси за гаснење пожар, производи за калење и заварување; хемиски материји за конзервирање прехранбени производи; материји за штавење; лепливи материји што се користат во индустријата
кл. 3 средства за белење и други материји за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи; услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со: Хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, пластични материји во сурова состојба; вештачки ѓубрива, смеси за гаснење пожар, производи за калење и заварување; хемиски материји за конзервирање прехранбени производи; материји за штавење; лепливи материји што се користат во индустријата; средства за белење и други материји за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(210) ТМ 2018/461 (220) 11/05/2018
(442) 31/07/2018

(731) Друштво за производство, промет и услуги ИНТЕРПЕТ Благоја ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул. Македонско Косовска Бригада 20 бр. 114, 1000, Скопје, МК



(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена, сина
(531) 26.01.03;26.04.18;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба; вештачки ѓубрива, смеси за гаснење пожар, производи за калење и заварување; хемиски материи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; лепливи материи што се користат во индустријата
кл. 3 средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи; услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со: Хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба; вештачки ѓубрива, смеси за гаснење пожар, производи за калење и заварување; хемиски материи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; лепливи материи што се користат во индустријата; средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање,

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(210) **TM 2018/462** (220) 11/05/2018
(442) 31/07/2018

(731) **Laticrete International, Inc., A Connecticut Corporation**
One Laticrete Park North Bethany, CT 06524-3423, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела и сива
(531) 26.04.01;26.15.09;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, сурови пластични материи; смеси за гаснење и спречување пожар; препарати за калење и заварување метали; супстанции за штавење на животински кожи; адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата; кит (мека, леплива смеса) и други пасти и полнила; компост, природни и вештачки ѓубриња; биолошки препарати за употреба во индустријата и науката; хемиски препарати за индустриска употреба; хемикалии за бетон; средства за врзување, вклучувајќи и врзувачи за бетон на база на вода; средство на база на вода за намалување на

испарувањето на бетонот; препарати за хемиско сврзување за индустриски цели, имено, полимерен латекс како средство за сврзување за бетон, малтер, гипс, плочки, тули, камен, мермер и течен цементов раствор за употреба во градежништвото; хемиски смеси за хидроизолација за производи кои се користат во сидарството, врз плочки и други производи кои се користат во градбеништво и на градежни површини, како што се базени, внатрешни градежни површини и надворешни градежни површини; полимерни адитиви во хемиска форма за производство или преработка на малтери, течен цементов раствор, гипс, шуко, бетон и други цементни мешавини; латексни адитиви во хемиска форма за производство или преработка на малтери, течен цементов раствор, гипс, шуко, бетон и други цементни мешавини; препарати за хидроизолација на бетон, освен боја; хидроизолациони мембрани во течна хемиска форма од полимерна гума за употреба при изградба, поправка и одржување на згради; хемиски соединенија за стврднување на бетон, вклучувајќи соединенија за стврднување на база на акрил, вода, смола и восок; врзувачки средства за бетон; супстанции за стврднување варовник и бетон; производи за конзервација бетон; производи за одржување цемент; врзувачки средства за бетон; средства за стврднување на бетон и вар, производи за заштита на бетон, површински зацврстувачи на бетон и/или малтер; агрегати и агрегатни зацврстувачи; производи за конзервација на бетон; производи за конзервација на бетон; полнила за пукнатини и спојки; хемиски средства за извлекување бетонски облик од калап; препарати за одвојување на производ од калап

кл. 7 машини и машински алати, електрични алати; Мотори и погонски машини [освен за

сувоземни возила]; Машински спојници и трансмисиски елементи [освен за сувоземни возила]; Земјоделски направи [кои не се рачни]; Инкубатори за јајца; Автоматски апарати за продажба; електрични и акумулаторски миксери за нанесување каменов лепак на керамички плочки, порцелански и камени фурнири

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење [готвење], ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени; претходно составени системи за туширање и производи за тушеви и туш-кабини, имено, простор за туширање во вид на туш-кабина; када за туширање во форма на основа за туш-кабина; делови за бања, имено одводници за туш-кабина; вградливи клупи и седишта за туш-кабини; систем за подно греење кој се состои од електрични калемии за подно греење, подна подлога, термостат за подно греење и индикатор за грешка на електричната жица, кои се продаваат заедно како целина; електричен систем за подно греење, имено, кабли, електрични подлоги и сензори кои се продаваат како целина

кл. 17 сурова и полупреработена гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун и замена за сите тие материјали; Пластика и смола во обликувана форма за користење во производството; Материјали за подлошки, за запписување и за изолација; Свитливи неметални цевки и црева; заптивачки мембрани вклучувајќи ги и оние кои се користат за изградба; заптивачки мембрани и заштитни слоеви кои се користат во градежништво; хидроизолациони мембрани кои се користат во градежништво; лепливи заптивки кои се користат на бетон, малтер, цигли и камен за градежна употреба; ткаенини засновани на база на полиуретан за заптивање и изолација на згради; звучна изолација за згради; мембрани за отпорност



на атмосферски влијанија и парни бариери; соединенија за заптивање; епоксидна бариера која се користи за бетон и малтер за градежни цели

кл. 19 градежни материјали [неметални]; Цврсти неметални цевки за градба; Асфалт, црна смола и битумен; Неметални преносливи конструкции; Споменици, што не се од метал; течен цементен раствор на база на епоксид; лепливи (адхезивни) и врзувачки градежни материјали, имено, малтер, течен цементен раствор, мастикс и цемент, за поставување на плочки, тули, камени и други површински облоги; гипс за градежни потреби; цементни плочи за градежништво; цементна и песочна мешавина за градежни потреби; подни подлоги, вклучувајќи ги и подлогите кои се самонивелираат; подни подлоги, имено, пластични подлоги и мембрани од ткаенина како и потпирачи и подлоги за поставување плочки врз ѕидни, плафонски и подни подлоги; градежни материјали, имено, повеќеслојни материјали или мешавина на хидрауличен цемент и полнила или агрегати; градежни материјали, имено, композити или мешавини на хидрауличен цемент и пополнувачи, како што се струготини од дрво, неактивни хемикалии, обликуван камен или мермер кој се користи за смеса од течен латекс кои се користи за формирање на подови, ѕидови, тавани, изолациони плочи или за поправка на истите; армиран бетон и цементни материјали; материјали за подови; материјали за обновување на површината на бетонот; течни цементни раствори; маса за пополнување на спојки на база на цемент кај која може да се контролира експанзија; полнила и споеви за пукнатини на бетон; малтер; малтери за крпење на бетон; систем за крпење на база на цемент; затварачи и премачкувачи на база на цемент за бетонски површини; самонивелирачка бетонска

облога; подни облоги, вклучувајќи и подлоги кои содржат абечки агрегати; агрегати за бетон; смеси од цемент и агрегати

(210) **ТМ 2018/487** (220) 17/05/2018
(442) 31/07/2018

(731) **Друштво за производство, градежништво, трговија, сообраќај и услуги РИФАМ ДОО експорт-импорт Гостивар**

ул. „Мара Угринова“ бр. 144, 1230, Гостивар, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Candeo

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **ТМ 2018/489** (220) 17/05/2018
(442) 31/07/2018

(731) **Друштво за маркетинг и комуникации ПОДИУМ ПЛУС ДОО Скопје**

ул. Славка Недиќ 14/1, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(531) 24.15.01;27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 демонстрација на производи, изнајмување рекламен простор, изложби, рекламирање, маркетинг, истражување на пазар, маркетинг на настани, услуги на

маркетинг

кл. 41 забавни, спортски и културни активности, организирање натпревари, приредби (одржување приредби), приредби (организирање приредби), разанода, организирање фестивали, музички концерти, музички настапи, услуги на музички концерти, услуги на музички фестивали, музички концерти во живо, организирање на музички настапи

(210) **ТМ 2018/490** (220) 17/05/2018
(442) 31/07/2018

(731) **Друштво за маркетинг и комуникации ПОДИУМ ПЛУС ДОО Скопје**
ул. Славка Неѓиќ 14/1, 1000, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, бела црвена
(531) 27.05.09;27.05.13;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 демонстрација на производи, изнајмување рекламен простор, изложби, рекламирање, маркетинг, истражување на пазар, маркетинг на настани, услуги на маркетинг

кл. 41 забавни, спортски и културни активности, организирање натпревари, приредби (одржување приредби), приредби (организирање приредби), разанода, организирање фестивали, музички концерти, музички настапи, услуги на музички концерти, услуги на музички фестивали, музички концерти во живо, организирање на музички настапи

(210) **ТМ 2018/491** (220) 18/05/2018
(442) 31/07/2018

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје**
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

VALE-RELAX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагривување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња, диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби, забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **ТМ 2018/492** (220) 18/05/2018
(442) 31/07/2018

(731) **Спортско здружение САВА СПОРТ ПЛУС Скопје**
ул. Загребска бр. 28 А/локал 002, Скопје, МК
(540)

SAVA SPORT PLUS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 забава, спортски и културни активности

(210) **ТМ 2018/493** (220) 18/05/2018
(442) 31/07/2018

(731) Спортско здружение **САВА СПОРТ ПЛУС** Скопје
ул. Загребска бр. 28 А/локал 002, Скопје, МК
(540)



(591) тиркизна, бела и темно сива
(531) 26.04.18;27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 забава, спортски и културни активности

(210) **ТМ 2018/494** (220) 18/05/2018
(442) 31/07/2018

(731) Друштво за производство, дистрибуција, трговија и услуги **ПРОХАРТ ДООЕЛ** увоз-извоз Скопје
ул. Жилн Верн бр. 12 б, Кисела Вода, Скопје, МК
(540)



(591) црвена, бела, црна
(531) 03.13.09;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија и производи од хартија

(210) **ТМ 2018/495** (220) 18/05/2018
(442) 31/07/2018

(731) Друштво за трговија и услуги **БЕКЈАРД ДОО** Скопје
ул. Ѓорче Петров бр. Б1/1-47, Скопје, МК
(540)




(591) црна
(531) 09.07.19;11.01.05;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 организирање на спортски и културни активности

(210) **ТМ 2018/496** (220) 21/05/2018
(442) 31/07/2018

(731) Друштво за производство, трговија и услуги **ВЕЈПР АПЛИКАЦИИ ДОО** Скопје
ул. Христо Смирненски бр. 42 - локал 3, Скопје, МК
(740) Дарко Јанкуловски, адвокат
бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, сива и сина
(531) 26.01.06;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 научни, научички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување, апарати и инструменти за

спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање и контрола на електрична енергија, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони, регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар кл. 38 телекомуникации кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2018/497** (220) 21/05/2018
(442) 31/07/2018

(300) 2017-1018 27/11/2017 LI

(731) **Swarovski Aktiengesellschaft
Dröschstrasse 15 9495 Triesen, LI**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(531) 03.07.06

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од благородни метали или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи; накит, скапоцени камења; тијари, украси за коса од благороден

метал (накит); часовници и хронометриски инструменти; вистински накит и бижутерија; скапоцени камења; украси (накит); ѓердани (накит); обетки; белегии; прстени (накит); брошеви; алки; привезоци (накит); привезоци за ланче; синџирчиња од благородни метали; медалјони на отварање; петлици за ракави; медалјони; привезоци за клучеви од благородни метали; привезоци за клучеви со ситни украси; делови накит од стакло; вистински или вештачки благородни камења, пластика, обичен или благороден метал за лична употреба; кутии за накит; рачни и сидни часовници и нивни делови; часовници со функција за безжична комуникација; часовници кои вклучуваат мемориска функција; кутии адаптирани за држење на рачни и сидни часовници; природни или синтетички благородни камења од сите видови и за секаква намена; скапоцени камења, особено стаклени скапоцени камења и вештачки скапоцени камења; камчиња за накит од брусено стакло кл. 35 услуги на малопродажба или големопродажба; услуги на малопродажба или големопродажба преку интернет; услуги на комерцијално промовирање, информирање и рекламирање; услуги на комерцијално промовирање, информирање и рекламирање преку интернет; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; промовирање на продажба; ширење на реклами (летоци, проспекти, печатен материјал, примероци); собирање на најразновидна стока во полза на другите, исклучувајќи го транспортот на истата, овозможувајќи им на потрошувачите лесно да ги видат и купат тие стоки; собирање на најразновидна стока во полза на другите, исклучувајќи го транспортот на истата, овозможувајќи им на потрошувачите да ги анализираат таквите производи на веб страна и лесно да ја купат таа стока; сите

претходно спомнати услуги во врска со накит, ѓердани, обетки, белегии, прстени како накит, привезоци како накит, привезоци за ланче, привезоци за клучеви [ситни украси или синџирчиња], рачни часовници, ѕидни часовници, украси за накит, фигурини, декорации за прослави, декоративни предмети главно направени од стакло, канделабри, делови за канделабри, апарати за осветлување, инструменти за пишување, ташни, торбички, новчаници, футроли за мобилни телефони, наочари за сонце, очила, футроли за наочари за сонце и очила, стакларија, стаклени длабоки чинии, стаклени кутии, чаши за пиење, сервиси за јадење (со исклучок на ножеви, вилушки и лажици), вазни, свеќници, огледала, рамки за слики, парфимерија, козметика, електронски уреди што може се носат и уреди за следење на активности што може да се носат, облека, обувки, текстилна стока, мебел, УСБ стикови, УСБ приклучоци, уреди за складирање на податоци компатибилни за УСБ, електронско пенкало за користење на екрани на допир, звучници и звучни системи (особено преносни звучници), ташни, футроли и прекривки специјално дизајнирани за слушалки, компјутери, дигитални асистенти и мобилни телефони; рекламни и промотивни услуги поврзани со претходно споменатите стоки

(210) ТМ 2018/498 (220) 18/05/2018
(442) 31/07/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) бела, темно сина
(531) 26.01.18;27.05.08;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката и фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба; ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи за калење и заварување; хемиски материи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; лепливи материи што се користат во индустријата
кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; материи за боене; средства за нагризување; сурови природни смоли; метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците
кл. 3 средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи;

масла и масти за јадење
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
 саго, замена за кафе; брашно и производи од
 жито, леб, производи од тесто и слатки,
 сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
 печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
 мирудии); муриди; мраз
 кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
 производи и зрнени производи што не се
 опфатени со другите класи; животни (живи);
 свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и
 природно цвеќе; храна за животни; пивски
 слад

(210) **ТМ 2018/499** (220) 22/05/2018
 (442) 31/07/2018

(731) **Друштво за инжинеринг,
 производство, сервисирање, ремонт и
 монтажа на лифтови РАДЕ КОНЧАР
 ЛИФТОВИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 ул. Христо Татарчев бр. 91-Б-2/16, 1000,
 Скопје, МК**
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, црвена, зелена, црна
 (531) 18.01.16;24.15.02;27.05.01
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 7 лифтови, лифтови за станбени и
 деловни згради, панорамски и луксузни
 лифтови, лифтови за посебна намена,
 фасадни лифтови, теретни и малотеретни
 лифтови, хидраулични подигнувачки
 платформи
 кл. 37 градежни конструкции, поправки,

инсталациски услуги, монтирање и
 поправање лифтови и угостителска опрема

(210) **ТМ 2018/500** (220) 22/05/2018
 (731) **Fehmi Lladrovci nr. 32 (hipermarketi
 Interex)**
Prishtine, Republika e Kosoves, ZB
 (740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
 СКОПЈЕ
 ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
 (540)



(591) црвена, портокалова и бела
 (531) 26.01.18;26.04.18;27.05.01
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
 преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
 и варено овошје и зеленчук; желе, џемови,
 компоти; јајца; млеко и млечни производи;
 масла и масти за јадење
 кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
 ориз; тапиока и саго; брашно и производи од
 жита; леб, производи од тесто и слатки;
 сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
 прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови
 (како мирудии); мирудии; мраз
 кл. 32 пива; минерална и сода вода и други
 безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
 овошни сокови; сирупи и други препарати за
 производство на пијалоци
 кл. 35 рекламирање; водење на работење;
 управување со работи; канцелариски работи

(210) **ТМ 2018/501** (220) 23/05/2018
 (442) 31/07/2018

(731) **Lutosa**
**Zone Industrielle Vieux Pont 5, 7900 LEUZE-
 EN-HAINAUT, BE**
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје



(540)

LUTOSA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; производи од компир и производи на база на компир, вклучувајќи компирови снегулки, закуски од компир, претходно варени компири, крокети, пржени компири, претходно испржени компири, замрзнати компири, компиров чипс, галети и палачинки од компир; преработени производи од компири; замрзнати преработени производи од компири; производи од сладок компир и производи на база на сладок компир, вклучувајќи снегулки од сладок компир, закуски од сладок компир, претходно варени слатки компири, крокети, пржени слатки компири, претходно испржени слатки компири, замрзнати слатки компири, чипси од сладок компир, галети и палачинки од сладок компир; преработени производи од сладок компир; замрзнати преработени производи од сладок компир; подготвени, варени, свежи, конзервирани или замрзнати јадења и подготовки на база на зеленчук, скроб, компири и слатки компири

(210) **ТМ 2018/502** (220) 23/05/2018

(442) 31/07/2018

(731) **ПРИМА ПРОТЕКТ ДОО Скопје**
ул. Орце Николов бр. 137/2, 1000, Скопје,
МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр. 15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, портокалова

(531) 27.05.01;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, компактни дискови, ДВД-а и други дигитални медији за снимање; механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци, компјутери; компјутерски софтвер; апарати за гаснење пожар

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; особено малопродажба и големопродажба на заштитна и работна облека и опрема

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **ТМ 2018/503** (220) 23/05/2018

(442) 31/07/2018

(731) **Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)**

**9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

VIBALLA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 пестициди, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди и
инсектициди

(210) **ТМ 2018/510** (220) 28/05/2018
(442) 31/07/2018

(731) **Палензовска Електролукс Силвана
ул. Александар Турунцев бр.1-13, П.фах
бр.52, 7000, Битола, МК**
(540)



(591) бела, црна

(531) 26.11.13;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални
преносни конструкции; метални материјали
за железнички шини; неелектрични кабли и
жици од обичен метал; железарија, мали
метални предмети; метални цевки; каси;
производи од обичен метал што не се
вклучени во другите класи; руди
кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за копнени возила);
машински елементи за спојување и пренос
(освен за копнени возила); земјоделски

направи (кои не се рачни); инкубатори за
јајца

кл. 9 научни, научички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контрола на електрична енергија;
апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слика; магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање;
автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со жетони;
регистарски каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, снабдување со вода и
санитарни намени

(210) **ТМ 2018/512** (220) 30/05/2018
(442) 31/07/2018

(731) **Друштво за производство трговија
на големо и мало увоз-извоз и услуги
НАДЈА ПЕТРОВИЌ ДООЕЛ Битола
ул. Воден бр. 17, 7000, Битола, МК**
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)



(531) 27.05.13;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)



кл. 16 слики (ликовна уметност), портрети, платна (слики врамени или неврамени), прецртани слики, литографски уметнички дела, графички слики и модели, графички цртежи, графички репродукции, гравирани уметнички предмети, акварели, бакорез
 кл. 21 уметнички дела од порцелан теракота или стакло
 кл. 42 утврдување автентичност на уметнички дела, уметнички дизајн, дизајнирање, индустриски дизајн, графички дизајн, дизајнирање облека, дизајнирање амбалажи

(210) ТМ 2018/513 (220) 30/05/2018
 (442) 31/07/2018

(731) Друштво за производство градежништво трговија и услуги РОЈАЛ Васе ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип ул. Јаким Стојковски бр. 16, 2210, Пробиштип, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје (540)

КАКО СЕ ДОГОВОРИМЕ, ТАКА ИЗЛЕЗЕ!

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 35 книговодство, сметки (изработка на изводи од сметки), комерцијална администрација на издавањето лиценци за стоки и услуги за други лица, административна обработка на нарачките за купување, рекламирање [огласување], агенции за рекламирање, рекламирање преку пошта, рекламен материјал (ажурирање на рекламниот материјал), рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), рекламен простор (изнајмување рекламен простор), советување на потрошувачите (комерцијални информации и

советување на потрошувачите) [продавница за советување на потрошувачите], анализа (анализа на цените), одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни, проценки (бизнис проценки), договарање претплати на весници за трети лица, уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии), помош (помош во водењето бизнис), аукционерство, ревизија, лепење плакати, книговодство, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање), бизнис информации, бизнис испитување, бизнис истражување, советување за бизнис работење и организација, помош во водењето бизнис, бизнис менаџмент на хотели, советување за организирање на работењето, бизнис проучување, бизниси (услуги за преместување на бизнисите), комерцијално-информативни агенции, комерцијални информации и советување на потрошувачите [продавница за советување на потрошувачи], помош за комерцијално или индустриско работење, комуникациски медиуми (презентација на стоки на комуникациски медиуми) за малопродажба, служби за споредување (служби за споредување на цените), собирање статистички податоци, компјутерски датотеки (средување на информации во компјутерски датотеки), компјутерски датотеки (систематизација на информации во компјутерски датотеки), консултирање (професионално бизнис консултирање), потрошувачи (комерцијални информации и советување на потрошувачи) [продавница за советување на потрошувачите], анализа на цените, пребарување податоци во компјутерски документи за трети лица, претставување на стоките, директно поштенско рекламирање, ширење на рекламните огласи, дистрибуција на примероци, копирање документи, економско

прогнозирање, експерти за ефикасност, агенции за вработување, проценка на стеблата во шумите, проценка на волна, изложби (организирање изложби) од комерцијален и рекламен карактер, раководење со датотеки (компјутизирано раководење со датотеки), прогнозирање (економско прогнозирање), класификација на волна, агенции за увоз и извоз, помош за индустриско работење (помош за комерцијално или индустриско работење), информативни агенции (комерцијално-информативни агенции), советување за организирање на работењето, бизнис проучување, бизниси (услуги за преместување на бизнисите), комерцијално-информативни агенции, информации (бизнис информации), испитување (бизнис испитување), истражување (бизнис истражување), фактурирање, услуги за дизајн на страници, за рекламни цели, раководење (советнички услуги за бизнис раководење), помош за работење (помош за комерцијално или индустриско работење), раководење (компјутизирано раководење со датотеки), консултации за раководење (консултации за раководење со персонал), маркетинг истражување, маркетинг студии, ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи, услуги за пратење на печатените вести, претплати на весници (договарање претплати на весници) за трети лица, изнајмување канцелариски машини и опрема, компјутерско рекламирање преку интернет, испитување на јавното мислење, организирање изложби од комерцијален и рекламен карактер, организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, надворешно рекламирање, аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси], подготовки за исплата, консултации за раководење со персонал, вработување персонал,

фотокопирање, испитување (испитување на јавното мислење), презентација на стоки на комуникациски медиуми, за малопродажба, служби за споредување на цените, обработка (административна обработка на нарачките за купување), обработка (обработка на текстови), услуги за набавки за трети лица [купување производи и услуги за други фирми], психолошко тестирање за селекција на персонал, односи со јавноста, објавување рекламни текстови, рекламирање, агенции за рекламирање, подготвување рекламни рубрики, изнајмување рекламен материјал, рекламни текстови (објавување рекламни текстови), рекламни текстови (пишување рекламни текстови), нарачки за купување (административна обработка на нарачките за купување), рекламирање преку радио, радио реклами, вработување (вработување персонал), услуги за преместување на бизнисите, изнајмување рекламен простор, изнајмување време за рекламирање на медиумите, изнајмување машини за фотокопирање, изнајмување автомати [за цигари или пијалаци], изнајмување (изнајмување канцелариски машини и опрема), изнајмување (изнајмување рекламен материјал), копирање (копирање документи), проучување (бизнис проучување), малопродажба (презентација на стоки на комуникациски медиуми за малопродажба), промовирање на продажбата за трети лица, примероци (дистрибуција на примероци), секретарски услуги, уредување излози, стенографски услуги, барање спонзорства, изводи од сметки (изработка на изводи од сметки), статистички податоци (собирање статистички податоци), претплати (договарање претплати на весници) за трети лица, систематизација на информации во компјутерски датотеки, подготвување даночни уплати, телекомуникациски услуги (договарање



претплати за телекомуникациски услуги) за трети лица, телефонски одговор за претплатници што не се достапни, телевизиско рекламирање, телевизиски реклами, тестирање (психолошко тестирање) за селекција на персонал, текстови (пишување рекламни текстови, стебла (проценка на стеблата во шумите), трговски саеми (организирање трговски саеми) за комерцијални или рекламни цели, преписи, дактилографски услуги, ажурирање на рекламниот материјал, автомати (изнајмување автомати), обработка на текстови, пишување рекламни текстови кл. 37 заштита од рѓосување на возила, асфалтирање, зидање, надзор на градежни работи, изолирање градежни работи, изградба на штандови и продавници, изолирање градби, градби (чистење градби, надворешни површини), градби (чистење градби, внатрешни површини), булдожери (изнајмување булдожери), столарија (поправање), миење автомобили, чистење оџаци, мажини за чистење (изнајмување машини за чистење), чистење (чистење возила), изградба, опрема за градење (изнајмување опрема за градење), информирање за градби, хидроизолирање (градби), рушење градби, монтирање и поправање печки, одржување мебел, обновување мебел, подмачкување (подмачкување возила), градење пристаништа, монтирање и поправање на апарати аз греење, индормирање (информирање за градби), известување (известување за поправки), монтирање врати и прозорци, изолирање (изолирање градежни работи), отстранување пречки кај електрични апарати, монтирање и поправање уреди за наводнување, монтирање кујнска опрема, монтирање и поправање лифтови, брави (поправање сигурносни брави), подмачкување

(подмачкување возила), монтирање, одржување и поправка на машини, зидарски услуги, десонфектирање, копање бунари, монтирање и поправање електрични апарати, багери (изнајмување багери), уништување (уништување штетници), со исклучок на земјоделство, градење фабрики, монтирање и поправање противпожарни аларми, молерисување, внатрешност и надворешност, лепење тапети, поставување асфалтна површина (поставување асфалтна површина на патишта), градење заштитни зидови на пристаништа, изградба и одржување цевководи, малтерисување, поставување водоводни инсталации, поправање пумпи, услуги поврзани со каменолом, полнење тонери за печатачи, изнајмување булдожери, изнајмување опрема за градење, изнајмување кранови (градежна опрема), изнајмување багери, известување за поправки, поправање сигурносни брави, поправања (подводни поправања), обновивање (обновување мебел), менување гуми, занитнување, поставување асфалтна површина на патишта, ставање покриви на објекти, антикорозивно заштитување, поставување скелиња, изолирање (изолирање градби) бензиски станици (бензиски станици за возила), натписи (бојосување или поправка натписи), надвоз(надзор на градежни работи), одржување базени, миење возила, лепење тапети, градење поправање складишта, бунари(копање бунари), чистење прозорци, прозорци (монтирање врати и прозорци), гуми менување, вулканизрање гуми, градење под вода, тапазирање, поправање тапациран мебел, лакирање, чистење возила, подмачкување возила, одржување возила кл. 42 градежно советување, архитектура, планирање градби, советување за заштеда на енергија, заштита на животна средина(истражување на полето на заштита на

животната средина) истражување (подводно истражување), геолошки истражувања на терен, геолошки истражувања, геолошки испитувања, дизајнирање графика, давање простор за веб (интернет) страници, индустриски дизајн, премерување земјиште, одржување (креирање и одржување) веб интернет страници за други, испитување материјали, физика(истражување), проекти(технички проекти), истражувања на терен (геолошки истражувања на терен), обезбедување алати за пребарување по интернет, контролирање на квалитетот, внатрешно уредување, програмирање

(програмирање копјутерски системи), дизајн (индустриски дизајн), внатрешно уредување, дизајнирање графика, планирање градби, заштеда на енергија (советување за заштеда на енергија), инжињерство, премерување, истражување на полето на заштита на животната средина, подводно истражување, урбанистичко планирање, геолошки истражувања, дизајнирање (индустриски дизајн), испитувања (геолошки испитувања, проекти (технички проекти), премерување земјиште



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)						
1	TM/2018/0460	9	TM/2018/0510	29	TM/2018/0498	35	TM/2018/0497
1	TM/2018/0461	10	TM/2018/0355	29	TM/2018/0500	35	TM/2018/0500
1	TM/2018/0462	10	TM/2018/0356	29	TM/2018/0501	35	TM/2018/0502
1	TM/2018/0498	10	TM/2018/0357	30	TM/2013/0868	35	TM/2018/0513
2	TM/2018/0498	10	TM/2018/0422	30	TM/2018/0287	36	TM/2009/0259
3	TM/2018/0422	10	TM/2018/0423	30	TM/2018/0329	37	TM/2018/0439
3	TM/2018/0423	10	TM/2018/0435	30	TM/2018/0378	37	TM/2018/0499
3	TM/2018/0460	10	TM/2018/0436	30	TM/2018/0417	37	TM/2018/0513
3	TM/2018/0461	11	TM/2018/0334	30	TM/2018/0427	38	TM/2018/0062
3	TM/2018/0491	11	TM/2018/0335	30	TM/2018/0498	38	TM/2018/0146
3	TM/2018/0498	11	TM/2018/0433	30	TM/2018/0500	38	TM/2018/0321
5	TM/2018/0243	11	TM/2018/0462	31	TM/2018/0417	38	TM/2018/0432
5	TM/2018/0408	11	TM/2018/0510	31	TM/2018/0434	38	TM/2018/0496
5	TM/2018/0409	14	TM/2018/0334	31	TM/2018/0498	39	TM/2018/0287
5	TM/2018/0421	14	TM/2018/0335	32	TM/2018/0386	39	TM/2018/0334
5	TM/2018/0422	14	TM/2018/0497	32	TM/2018/0500	39	TM/2018/0335
5	TM/2018/0423	16	TM/2018/0233	34	TM/2018/0431	41	TM/2018/0062
5	TM/2018/0435	16	TM/2018/0432	34	TM/2018/0448	41	TM/2018/0146
5	TM/2018/0436	16	TM/2018/0494	35	TM/2013/0868	41	TM/2018/0224
5	TM/2018/0449	16	TM/2018/0512	35	TM/2018/0062	41	TM/2018/0233
5	TM/2018/0450	17	TM/2018/0462	35	TM/2018/0146	41	TM/2018/0334
5	TM/2018/0487	18	TM/2018/0432	35	TM/2018/0224	41	TM/2018/0335
5	TM/2018/0491	19	TM/2018/0462	35	TM/2018/0233	41	TM/2018/0384
5	TM/2018/0498	21	TM/2018/0432	35	TM/2018/0287	41	TM/2018/0432
5	TM/2018/0503	21	TM/2018/0512	35	TM/2018/0384	41	TM/2018/0458
6	TM/2018/0510	24	TM/2018/0422	35	TM/2018/0426	41	TM/2018/0489
7	TM/2018/0462	24	TM/2018/0423	35	TM/2018/0427	41	TM/2018/0490
7	TM/2018/0499	25	TM/2018/0355	35	TM/2018/0432	41	TM/2018/0492
7	TM/2018/0510	25	TM/2018/0356	35	TM/2018/0434	41	TM/2018/0493
9	TM/2015/0354	25	TM/2018/0357	35	TM/2018/0439	41	TM/2018/0495
9	TM/2018/0432	25	TM/2018/0432	35	TM/2018/0460	42	TM/2018/0373
9	TM/2018/0496	28	TM/2018/0233	35	TM/2018/0461	42	TM/2018/0384
9	TM/2018/0502	29	TM/2018/0417	35	TM/2018/0489	42	TM/2018/0426
		29	TM/2018/0434	35	TM/2018/0490	42	TM/2018/0439

42	TM/2018/0496	42	TM/2018/0513	43	TM/2018/0224	43	TM/2018/0335
42	TM/2018/0512	43	TM/2013/0868	43	TM/2018/0334	45	TM/2018/0502

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка

(731)	(210)
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ	МК/Т/ 2009/259
Western Digital Technologies, Inc.	МК/Т/ 2015/354
Муслија Хирије	МК/Т/ 2018/62
Дарко Гелев	МК/Т/ 2018/146
Нада Милошеска	МК/Т/ 2018/224
Нена Минчев	МК/Т/ 2018/233
KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM SIRKETI	МК/Т/ 2018/243
Цаноска Љејља	МК/Т/ 2018/287
Акционерско друштво за поштенски сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА во државна сопственост Скопје	МК/Т/ 2018/321
Друштво за производство, трговија и транспорт ПРИМА ФУД ДООЕЛ експорт-импорт Илинден	МК/Т/ 2018/329
Димче Палензо Електролуks	МК/Т/ 2018/334
Теодор Палензо Електролуks	МК/Т/ 2018/335
САМУРАЈ ШАБАН и др. ДОО увоз-извоз Студеничани, с. Студеничани	МК/Т/ 2018/355
САМУРАЈ ШАБАН и др. ДОО увоз-извоз Студеничани, с. Студеничани	МК/Т/ 2018/356
САМУРАЈ ШАБАН и др. ДОО увоз-извоз Студеничани, с. Студеничани	МК/Т/ 2018/357
Друштво за информатички инжињеринг СЕКОНД ПИКСЕЛ ДООЕЛ Гевгелија	МК/Т/ 2018/373
МИЛЕ МАРКЕТ - ММ	МК/Т/ 2018/378
Друштво за трговија и услуги ХИБРИДЕАС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2018/384
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп	МК/Т/ 2018/386
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/408
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/409
„Кликер маркетинг“ дооел	МК/Т/ 2018/417
PLIVA Hrvatska d.o.o.	МК/Т/ 2018/421
KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM SIRKETI	МК/Т/ 2018/422
KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM SIRKETI	МК/Т/ 2018/423
Друштво за консалтинг и софтверски услуги СОЛУШОНЕЈД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/426
Друштво за производство трговија и услуги ЕКСТРА ФУДС ДООЕЛ Гевгелија	МК/Т/ 2018/427
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH	МК/Т/ 2018/431
DC Comics	МК/Т/ 2018/432
"INDRIT" SH.P.K	МК/Т/ 2018/433
Друштво за трговија и услуги НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ	МК/Т/ 2018/434
Biocon Limited	МК/Т/ 2018/435



Biocon Limited	МК/Т/ 2018/436
АИТОНИКС ДООЕЛ	МК/Т/ 2018/439
American-Cigarette Company (Overseas) Limited	МК/Т/ 2018/448
BOSNALIJEK d.d.	МК/Т/ 2018/449
BOSNALIJEK d.d.	МК/Т/ 2018/450
Здружение Ски клуб ПОЛАР Скопје	МК/Т/ 2018/458
Друштво за производство, промет и услуги ИНТЕРПЕТ Благоја ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2018/460
Друштво за производство, промет и услуги ИНТЕРПЕТ Благоја ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2018/461
Laticrete International, Inc., A Connecticut Corporation	МК/Т/ 2018/462
Друштво за производство, градежништво, трговија, сообраќај и услуги РИФАМ ДОО експорт-импорт Гостивар	МК/Т/ 2018/487
Друштво за маркетинг и комуникации ПОДИУМ ПЛУС ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/489
Друштво за маркетинг и комуникации ПОДИУМ ПЛУС ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/490
Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/491
Спортско здружение САВА СПОРТ ПЛУС Скопје	МК/Т/ 2018/492
Спортско здружение САВА СПОРТ ПЛУС Скопје	МК/Т/ 2018/493
Друштво за производство, дистрибуција, трговија и услуги ПРОХАРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2018/494
Друштво за трговија и услуги БЕКЈАРД ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/495
Друштво за производство, трговија и услуги ВЕЈПР АПЛИКАЦИИ ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/496
Swarovski Aktiengesellschaft	МК/Т/ 2018/497
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/498
Друштво за инженеринг, производство, сервисирање, ремонт и монтажа на лифтови РАДЕ КОНЧАР ЛИФТОВИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2018/499
Fehmi Lladrovci nr. 32 (hipermarketi Interex)	МК/Т/ 2018/500
Lutosa	МК/Т/ 2018/501
ПРИМА ПРОТЕКТ ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/502
Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)	МК/Т/ 2018/503
Палензовска Електролукс Силвана	МК/Т/ 2018/510
Друштво за производство трговија на големо и мало увоз-извоз и услуги НАДЈА ПЕТРОВИЌ ДООЕЛ Битола	МК/Т/ 2018/512
Друштво за производство градежништво трговија и услуги РОЈАЛ Васе ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип	МК/Т/ 2018/513
Угостителство, туризам и трговија ИНЕКС ГОРИЦА АД Охрид	МК/Т/ 2013/868



РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ец-SУ број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



(111) **26355** (151) 17/07/2018
 (210) ТМ 2011/873 (220) 11/08/2011
 (181) 11/08/2021
 (450) 31/07/2018

(732) **Boncafe International Pte Ltd
 of Boncafe Roasting House, 208 Pandan
 Loop, Singapore 128401, SG**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (540)

BONCAFÉ

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 29 млеко, пијалоци на база на млеко,
 производи на база на млеко, млечни
 производи, пијалоци направени од млечни
 производи вклучувајќи јогурт и замрзнат
 јогурт

кл. 32 минерални и сода води и други
 безалкохолни пијалоци, имено пијалоци на
 база на соја кои се безалкохолни пијалоци,
 изотонични пијалоци, овошни џусеви и
 овошни сокови, овошни концентрати за
 употреба во подготовка на газирани и
 негазирани сокови, сирупи и други препарати
 за потвнување на пијалоци, сите вклучени во
 класа 32

(111) **26356** (151) 17/07/2018
 (210) ТМ 2011/1246 (220) 30/11/2011
 (181) 30/11/2021
 (450) 31/07/2018

(300) 85/365811 07/07/2011 US
 (732) **Razor USA LLC, a Delaware limited
 liability company**
**16200-A Carmenita Road, Cerritos, California
 90703, US**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

RAZR

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 Производи за кои се бара приоритет
 Класа 09: компјутери, таблет компјутери, и
 поврзани додатоци, имено заградени
 компјутерски станици, полица, исправени
 држачи и потпори за држење и полнење на
 компјутери, кутии за пренос на компјутери,
 заштитни обвивки за компјутери, заштитни и
 декоративни кожи, заштити за екран, имено
 соодветни или пластични слоеви познати
 како кожи за покривање и заштита на
 компјутери, влезни и навигациони направи,
 имено, тастатури, глумче, направи за
 насочување, и пенкало за компјутери,
 компјутерска меморија, имено хард дискови,
 пренослива и отстранлива меморија за
 употреба со компјутери, мрежна опрема,
 имено модеми, рутери и излезни порти за
 употреба со компјутери, батерии, адаптери
 на струја, компјутерски кабли, кабелски
 приклучоци, далечински управувачи,
 слушалки, звучници, звучни системи за
 употреба со компјутери, и микрофони и веб
 камери за употреба со компјутери и
 компјутерски софтвер.

Производи за кои не се бара приоритет

Класа 09: телефони;жични и безжични
 телефони за фиксна услуга(ПТТ(пошта,
 телеграф и телефон) ПОТС или ПТСН
 услуга);мобилни телефони, смарттелефони,
 оттаму и додатоци, имено полначи за
 батерии и адаптери на струја

(111) **26365** (151) 19/07/2018
 (210) ТМ 2012/1120 (220) 25/10/2012
 (181) 25/10/2022
 (450) 31/07/2018

(732) **ГОРДАН ОНЕ ДООЕЛ СКОПЈЕ**

Бул. Гоце Делчев бр. 11/ДТЦ Мавровка 6
кат лок. 4 Скопје, МК
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 43 снек барови услуги за сместување и
 подготовка на храна

(111) **26250** (151) 06/07/2018
 (210) ТМ 2012/1194 (220) 15/11/2012
 (181) 15/11/2022
 (450) 31/07/2018

(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5, Скопје Карпош, МК
 (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)



(591) жолта, црна и златна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 средства за белење и други супстанции
 за перење, препарати за чистење, полирање,
 триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
 етерични масла, козметички производи,
 лосиони за коса, препарати за нега на забите
 кл. 4 индустриски масла и масти, мазива,
 соединенија за собирање прашина со
 навлажнување и врзување, горива
 (вклучително и течните горива за мотори) и
 материи за осветлување, свеќи и фитили за
 осветлување
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
 препарати; санитарни препарати за

медицински цели; диететски супстанции што
 се користат во медицината, храна за бебиња,
 фластери, материјали за завои, материјали
 за пломбирање заби и забарски смоли,
 средства за дезинфекција, препарати за
 уништување штетници, фунгициди,
 хербициди

кл. 6 обични метали и нивните легури,
 метални градежни материјали, метални
 преносни конструкции, метални материјали
 за железнички шини, жици и кабли од обичен
 метал кои не се електрични, браварски
 производи, мали метални производи,
 метални цевки, каси, производи од метал,
 кои не се опфатени со другите класи, руди
 кл. 7 машини и машински алати, мотори и
 погонски машини (освен за сувоземни
 возила), машински спојници и трансмисиски
 елементи (освен за сувоземни возила),
 земјоделски направи (кои не се рачни),
 инкубатори за јајца

кл. 11 апарати за осветлување, греење,
 производство на пареа, варење (готвење),
 ладење, сушење, вентилација, снабдување
 со вода и за санитарни намени
 кл. 12 возила, апарати за движење по земја,
 воздух или вода
 кл. 14 благородни метали и нивните легури и
 производите изработени од нив или
 преслечени со нив, кои не се опфатени со
 другите класи, накит, бижутерија, скапоцени
 камења, часовници и хронометриски
 инструменти

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
 кои не се опфатени со другите класи,
 печатени работи, книговезнички материјал,
 фотографии, канцелариски материјал,
 лепила за канцелариска и куќна употреба;
 материјали кои ги користат уметниците,
 сликарски четки, машини за пишување и
 канцелариски прибор (освен мебелот);
 материјали за обука и настава (освен
 апарати); пластични материјали за пакување



кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за заптисување и за изолација, свитливи неметални цевки кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се опфатени со другите класи кл. 22 јажиња, канали, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји кл. 23 предено и конец за текстил кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси кл. 25 облека, обувки и капи кл. 27 килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривачи, ѕидни тапети, коишто не се од текстил кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мируди); мируди; мраз кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво) кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги кл. 38 телекомуникации кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања кл. 40 обработка на материјали кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

 (111) **26302** (151) 09/07/2018
 (210) ТМ 2013/1060 (220) 08/11/2013
 (181) 08/11/2023

(450) 31/07/2018


(732) Вик - Дентал ДОО
ул. Наум Охридски 2а, Скопје, МК
(540)

ARTINIBSA 4%

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **26277** (151) 10/07/2018
(210) ТМ 2015/130 (220) 03/02/2015
(181) 03/02/2025
(450) 31/07/2018

(732) Друштво за трговија ХДФС Скопје
ДООЕЛ увоз извоз Скопје
бул. ЈНА бр. 29/8 Центар Скопје, МК
(540)




(591) бела, портокалова, темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи
кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока;
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци;

(111) **26275** (151) 10/07/2018
(210) ТМ 2015/131 (220) 03/02/2015
(181) 03/02/2025
(450) 31/07/2018

(732) Друштво за трговија ХДФС Скопје
ДООЕЛ увоз извоз Скопје
бул. ЈНА бр. 29/8 Центар Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи
кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци

(111) **26285** (151) 10/07/2018
(210) ТМ 2015/591 (220) 04/06/2015
(181) 04/06/2025
(450) 31/07/2018

(732) Inter On Line Trading Group Inc
51 st Street, Campo Alegre, Area Bancaria
Centro Magna Corp. BUILDING, 6th floor,
Office no. 608 Panama City, PA

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ELEPHANT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 чипс од компири, стапчиња од
компири; лешници, кикиритки, индиски ореви,
ф'стази и бадеми, сушени печени, солени
и/или зачинети; ужина на база на компири
кл. 30 кафе, чај, какао, замена за кафе; ориз,
тапиока и саго; брашно и производи од жито,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз; переци; солени бисквити, солени стапчиња, солени переци; чипс на база на житарки; печени кружни лепчиња (bagel chips); мешана ужина составена од крекери или переци; ужина на база на пченица; житарки готови за јадење; чипс печен во рерна и печен чипс направен од тесто

(111) **26283** (151) 10/07/2018
 (210) ТМ 2015/592 (220) 04/06/2015
 (181) 04/06/2025
 (450) 31/07/2018

(732) **Inter On Line Trading Group Inc**
51 st Street, Campo Alegre, Area Bancaria
Centro Magna Corp. BUILDING, 6th floor,
Office no. 608 Panama City, PA

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење; чипс од компира, стапчиња од компири; лешници, кикиритки, индиски ореви, ф'стаки и бадеми, сушени печени, солени и/или зачинети; ужина на

база на компири
 кл. 30 кафе, чај, какао, замена за кафе; ориз, тапиока и саго; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз; переци; солени бисквити, солени стапчиња, солени переци; чипс на база на житарки; печени кружни лепчиња (bagel chips); мешана ужина составена од крекери или переци; ужина на база на пченица; житарки готови за јадење; чипс печен во рерна и печен чипс направен од тесто

(111) **26354** (151) 10/07/2018
 (210) ТМ 2015/1175 (220) 16/11/2015
 (181) 16/11/2025
 (450) 31/07/2018

(732) **Здружение на граѓани Медиа Плус**
25-ти Мај бр. 18, Штип, МК

(540)



(591) црна, бела и црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер
 кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за

заштита на имот и лица, лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **26415** (151) 17/07/2018
 (210) ТМ 2015/1308 (220) 18/12/2015
 (181) 18/12/2025
 (450) 31/07/2018

(732) **LEK farmacevtska družba d.d., Ljubljana**

Verovskova 57, 1526, Ljubljana, SI
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово (540)

PLANTEX

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 медицински чаеви

(111) **26417** (151) 17/07/2018
 (210) ТМ 2015/1344 (220) 28/12/2015
 (181) 28/12/2025
 (450) 31/07/2018

(732) **Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation**

300 Park Avenue, New York, New York 10022, US
 (740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ бул. Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје (540)



(591) светло зелена, темно розе, црвена, бела, светло/темно сина, зелена, сива, лила, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)

(111) **26364** (151) 19/07/2018
 (210) ТМ 2016/748 (220) 29/07/2016
 (181) 29/07/2026
 (450) 31/07/2018

(732) **Јуроп Шок Абсорберс ДООЕЛ Илинден**

ул. Технолошко Индустриска развојна зона бр. 15, Скопје, МК

(740) Јорданка Галева
 ул. Јане Сандански бр.12/2-15, Скопје (540)



(591) темносина и жолта
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 12 амортизери

(111) **26272** (151) 06/07/2018
 (210) ТМ 2016/941 (220) 03/10/2016
 (181) 03/10/2026
 (450) 31/07/2018

(732) **Андреев Иван**

ул. Франклин Рузвелт бр. 63А2/10, Скопје, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје (540)



(591) бела, црна, црвена, зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 сладолед; прашок за сладолед; замрзнат јогурт; средства за спојување смесиза
 сладолед; вафли; чоколадо; чоколаден



мус;јаткасто овошје со чоколаден
 прелив;ванила
 кл. 35 рекламирање

(111) **26273** (151) 06/07/2018
 (210) ТМ 2016/1000 (220) 19/10/2016
 (181) 19/10/2026
 (450) 31/07/2018

(732) **Друштво за угостителство, трговија
 и услуги МАТО КАФЕ ДОО увоз-извоз
 Скопје**

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 23, ТЦ

Рамстор/локал 34, Скопје, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)

DEJA VU

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 планирање забави;организирање и
 водење концерти

кл. 43 ресторани;ресторани со
 самопослужување;кафетерии

(111) **26404** (151) 17/07/2018
 (210) ТМ 2016/1167 (220) 07/12/2016
 (181) 07/12/2026
 (450) 31/07/2018

(732) **CORPORACION HABANOS, S.A.
 Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
 Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,
 CU**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)



(591) црна, бела, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, вклучително пури, цигари,
 цигарилоси, сечен тутун за лулиња; прибор
 за пушачи, вклучително пепелници, секачи за
 пури, кутии за кибрити, кутии за пури;
 кибрити, хумидори

(111) **26310** (151) 09/07/2018

(210) ТМ 2017/82 (220) 02/02/2017

(181) 02/02/2027

(450) 31/07/2018

(732) **Друштво за производство, трговија
 и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
 ДООЕЛ Скопје**

ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
 СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)

Comodita

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 сусти; сусти за душеци, кревети и софи;
 обични метали и нивните легури; метални
 градежни материјали; метални преносни
 конструкции; метални материјали за
 железнички шини; жици и кабли од обичен
 метал кои не се електрични; железарија,
 мали предмети од железо; метални цевки;
 каси; производи од обичен метал кои не се
 опфатени со другите класи; руди

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; хартија за пишување; лепила за канцелариска и куќна употреба; уметнички материјали; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (кои не се опфатени во другите класи); видови печатари; блокови за печатење

кл. 20 сите видови душеци, мебел, огледала, рамки за слики; производи (кои не се опфатени во другите класи) од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. 21 садови и кутии за домаќинство или кујна; чешли и сунѓери; четки (освен сликарски четки); материјали за правење четки; производи кои се користат за чистење; челична волна; сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло); стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се опфатени со другите класи

кл. 22 сунѓер; сунѓер за полнење, јажиња, канапи, мрежи, чадори, шатори, едра, вреќи и торби (кои не се опфатени со другите класи); материјали за полнење (освен од гума или од пластични материји); сурови текстилни влакнести материји

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети; покривки за маси

кл. 27 килими, килимчиња, рогозини и бришачи, линолеум и други подни прекривачи; ѕидни тапети (што не се од текстил)

кл. 28 игри и играчки; производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи; украси за елки

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(111) **26381** (151) 19/07/2018
 (210) ТМ 2017/120 (220) 14/02/2017
 (181) 14/02/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Друштво за архитектонски дејности АТТИКА АРХИТЕКТИ ДОО Скопје**

ул. Рајко Жинзифов бр. 38/1-2, 1000, Скопје, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО

бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) сино-зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирање поврзано со нив, индустриски анализи и истражувачки услуги, изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **26311** (151) 09/07/2018
 (210) ТМ 2017/132 (220) 16/02/2017
 (181) 16/02/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје**

ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)



Comodita

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 сусти; сусти за душеци, кревети и софи; обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; жици и кабли од обичен метал кои не се електрични; железарија, мали предмети од железо; метални цевки; каси; производи од обичен метал кои не се опфатени со другите класи; руди
 кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; хартија за пишување; лепила за канцелариска и куќна употреба; уметнички материјали; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (кои не се опфатени во другите класи); видови печатари; блокови за печатење

кл. 20 сите видови душеци, мебел, огледала, рамки за слики; производи (кои не се опфатени во другите класи) од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика
 кл. 21 садови кутии за домаќинство или кујна; чешли и сунѓери; четки (освен сликарски четки); материјали за правење четки; производи кои се користат за чистење; челична волна; сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло); стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се опфатени со другите класи
 кл. 22 сунѓер; сунѓер за полнење, јажиња,

канапи, мрежи, чадори, шатори, едра, вреќи и торби (кои не се опфатени со другите класи); материјали за полнење (освен од гума или од пластични материји); сурови текстилни влакнести материји

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети; покривки за маси
 кл. 27 килими, килимчиња, рогозини и бришачи, линолеум и други подни прекривачи; сидни тапети (што не се од текстил)

кл. 28 игри и играчки; производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи; украси за елки

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(111) **26251** (151) 06/07/2018

(210) ТМ 2017/346 (220) 22/03/2017

(181) 22/03/2027

(450) 31/07/2018

(732) **Kraft Foods Schweiz Holding GmbH**
Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

MILKA DARK MILK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколадо, чоколада, бонбони, не медицински слаткарски производи; бисквити, наполитанки, торти, слатки; сладолед, замрзнати слаткарски производи

(111) **26252** (151) 06/07/2018

(210) ТМ 2017/349 (220) 23/03/2017

(181) 23/03/2027

(450) 31/07/2018

(732) **BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation)**

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

SPINRAZA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 медицински услуги од областа на неврологија

(111) **26410** (151) 23/07/2018
(210) ТМ 2017/412 (220) 11/04/2017
(181) 11/04/2027
(450) 31/07/2018

(732) Друштво за производство, промет и услуги ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
ул. Скупи бр. 12, Карпош, Скопје, МК
(540)



(591) светло сина, темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на бела техника, компјутери, компјутерска опрема и електрични апарати за домаќинство
кл. 37 минтирање, одржување и поправка на бела техника, компјутери и компјутерска опрема

(111) **26309** (151) 09/07/2018
(210) ТМ 2017/499 (220) 11/05/2017
(181) 11/05/2027
(450) 31/07/2018

(732) **ТОЛТУ МОТОРС ДООЕЛ**
ул. Скупи бр. 1, 1000, Скопје, МК

(540)

ТОЛТУ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 продажба на моторни возила и резервни делови
кл. 37 поправка и одржување на моторни возила
кл. 39 изнајмување (рентање) на превозни средства

(111) **26377** (151) 19/07/2018
(210) ТМ 2017/510 (220) 16/05/2017
(181) 16/05/2027
(450) 31/07/2018
(300) (40)-2016-0106353 30/11/2016 KR
(732) **CHANEL**

135, Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, FR
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

GABRIELLE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни за лична употреба, гел за туширање, шампони, козметика, лосиони за тело (козметика), шминка, парфеми, колонска вода, парфем, екстракти од цвеќиња (парфеми), парфимирани екстракти за парфеми, дезодоранси за лична употреба, мириси за коса

(111) **26300** (151) 09/07/2018
(210) ТМ 2017/523 (220) 19/05/2017
(181) 19/05/2027
(450) 31/07/2018

(732) **Интекс + Ко**
ул. Даме Груев бр. 14, 1000, Скопје, МК
(540)

MAKIAN

(591) црвена, сина, зелена, портокалова, виолетова

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 бебешки пелени од текстил
кл. 24 крпи од текстил; навлаки за перници; постелнина; прекривки за душеци; прекривки за кревети; прекривки за кревети (јоргани); прекривки за перници; фланел (ткаенина); чаршафи за кревети

кл. 25 бањарки; бебешки комплети (облека); лигавчиња што не се од хартија; ракавици (облека)

кл. 35 малопродажба (презентација на стоки преку комуникациски медиуми за малопродажба); презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба

(111) **26317** (151) 09/07/2018
(210) ТМ 2017/524 (220) 19/05/2017
(181) 19/05/2027
(450) 31/07/2018

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ЕДНА ПРАВИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул. Цумајска бр. 31, Скопје, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

(111) **26304** (151) 09/07/2018
(210) ТМ 2017/538 (220) 19/05/2017
(181) 19/05/2027

(450) 31/07/2018

(300) 2017715371 19/04/2017 RU

(732) Philip Morris Products S..A.

Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(111) **26307** (151) 09/07/2018
(210) ТМ 2017/539 (220) 23/05/2017
(181) 23/05/2027
(450) 31/07/2018

(732) Друштво за угостителство, трговија и услуги МОНТ ЕВЕРЕСТ ОКБ ДОО Скопје ул.Демир Трајко бр. 26, Карпош, 1000, Скопје, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО

бул."Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена и црна

кл. 43 услуги на обезбедување на храна и пијалоци, привремено сместување

(111) 26332 (151) 09/07/2018

(210) ТМ 2017/543 (220) 23/05/2017

(181) 23/05/2027

(450) 31/07/2018

(732) Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар

ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, МК

(540)



(591) бела, темно сина, зелена, темно кафена, кафена, жолта, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало во неспецијализирани продавници за млечни производи

(111) 26333 (151) 09/07/2018

(210) ТМ 2017/544 (220) 23/05/2017

(181) 23/05/2027

(450) 31/07/2018

(732) Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги

МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар

ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, МК

(540)



(591) бела, темно сина, светло сина, зелена, кафена, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало во неспецијализирани продавници за млечни производи.

(111) 26334 (151) 04/07/2018

(210) ТМ 2017/545 (220) 23/05/2017

(181) 23/05/2027

(450) 31/07/2018

(732) Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги

МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар

ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, МК

(540)



(591) бела, темно сина, светло зелена, тено зелена, жолта, црвена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 Услуги при продажба на големо и мало во неспецијализирани продавници за млечни производи.

(111) **26335** (151) 09/07/2018
(210) ТМ 2017/546 (220) 23/05/2017
(181) 23/05/2027
(450) 31/07/2018

(732) Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги
МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар
ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, МК
(540)



(591) бела, темно сина, светло сина, зелена, жолта, кафена, црвена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 Услуги при продажба на големо и мало во неспецијализирани продавници за млечни производи

(111) **26337** (151) 09/07/2018
(210) ТМ 2017/547 (220) 23/05/2017
(181) 23/05/2027
(450) 31/07/2018

(732) Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги
МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар
ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, МК
(540)



(591) бела, темно сина, темно зелена, кафена, црвена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 Услуги при продажба на големо и мало во неспецијализирани продавници за млечни производи

(111) **26338** (151) 09/07/2018
(210) ТМ 2017/548 (220) 23/05/2017
(181) 23/05/2027
(450) 31/07/2018

(732) Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги
МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар
ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, МК
(540)



(591) бела, темно сина, светло зелена,
темно зелена, жолта, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало во неспецијализирани продавници за
млечни производи

(111) **26336** (151) 09/07/2018

(210) ТМ 2017/549 (220) 23/05/2017

(181) 23/05/2027

(450) 31/07/2018

(732) Друштво за производство, трговија,
транспорт, туризам и услуги
МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-
импорт ДОО Гостивар

ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, МК

(540)



(591) бела, темно сина, светло сина, зелена,
темно кафена, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало во неспецијализирани продавници за
прехранбени производи

(111) **26351** (151) 09/07/2018

(210) ТМ 2017/550 (220) 23/05/2017

(181) 23/05/2027

(450) 31/07/2018

(732) Друштво за производство, трговија,
транспорт, туризам и услуги

МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-
импорт ДОО Гостивар

ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, МК

(540)



(591) бела, темно сина, светло зелена,
жолта, портокалова, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало во неспецијализирани продавници за
млечни производи

(111) **26350** (151) 09/07/2018

(210) ТМ 2017/551 (220) 23/05/2017

(181) 23/05/2027

(450) 31/07/2018

(732) Друштво за производство, трговија,
транспорт, туризам и услуги

МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-
импорт ДОО Гостивар

ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, МК

(540)



(591) бела, темно сина, светло сина, зелена,
жолта, кафена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало во неспецијализирани продавници за
млечни производи

(111) **26264** (151) 09/07/2018

(210) ТМ 2017/552 (220) 23/05/2017

(181) 23/05/2027

(450) 31/07/2018

(732) Друштво за производство, трговија,
транспорт, туризам и услуги
**МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-
импорт ДОО Гостивар**

ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, МК

(540)



(591) бела, темно сина, светло сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало во неспецијализирани продавници за
прехранбени производи

(111) **26331** (151) 09/07/2018

(210) ТМ 2017/553 (220) 23/05/2017

(181) 23/05/2027

(450) 31/07/2018

(732) Друштво за производство, трговија,
транспорт, туризам и услуги
**МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-
импорт ДОО Гостивар**

ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, МК

(540)



(591) бела, темно сина, светло сина, сива,
жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 Услуги при продажба на големо и
мало во неспецијализирани продавници за
прехранбени производи

(111) **26308** (151) 09/07/2018

(210) ТМ 2017/556 (220) 23/05/2017

(181) 23/05/2027

(450) 31/07/2018

(732) Трпкова Андријана

ул. „22-ри Октомври“ бр. 8, Радовиш, МК

(540)



(591) црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 козметички салон; фризерски салон

(111) **26306** (151) 09/07/2018

(210) ТМ 2017/557 (220) 29/05/2017

(181) 29/05/2027

(450) 31/07/2018

(732) Вељуслиев Митко

ул. Монополска бр. 3, Струмица, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА
ДОО

бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, бела, црвена, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци, привремено сместување

(111) **26327** (151) 10/07/2018
(210) ТМ 2017/601 (220) 09/06/2017
(181) 09/06/2027
(450) 31/07/2018

(732) **Друштво за трговија и услуги М
СМАРТ ЕФЕКТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул. Ганчо Хаџипанзов бр. 13, Скопје, МК
(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 увоз и извоз и услуги со продажба на
големо и мало со: лепила, заштитни фолии,
абразиви, брусни материјали.

(111) **26413** (151) 17/07/2018
(210) ТМ 2017/621 (220) 15/06/2017
(181) 15/06/2027
(450) 31/07/2018

(732) **КОЖУВЧАНКА ДОО**

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето,
управување со работата; бизнис менаџмент
на угостителски објекти
кл. 41 забава, известување за забави,
планирање забави
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; барови, ресторани, кафетерии,
ноќни клубови, спа и велнес
центри; привремено сместување, мотели,
хотели, пансиони, резервирање на
привремено сместување

(111) **26414** (151) 17/07/2018
(210) ТМ 2017/623 (220) 15/06/2017
(181) 15/06/2027
(450) 31/07/2018

(732) **КОЖУВЧАНКА ДОО**
ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето,
управување со работата; бизнис менаџмент
на угостителски објекти

кл. 41 забава, известување за забави, планирање забави
 кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци; барови, ресторани, кафетерии, ноќни клубови, спа и велнес центри; привремено сместување, мотели, хотели, пансиони, резервирање на привремено сместување

(111) **26405** (151) 17/07/2018
 (210) ТМ 2017/635 (220) 21/06/2017
 (181) 21/06/2027
 (450) 31/07/2018


(732) **БОННЕЛИ МАХ ДООЕЛ**
бул. Партизански одреди 55/6, Скопје, МК
 (740) Владимир Мандиќ
 бул. Партизански одреди 55/6, Скопје
 (540)



(591) сина, зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 услуги при продажба на душеци, наддушеци, кревети, перници, постелнина

(111) **26253** (151) 03/07/2018
 (210) ТМ 2017/726 (220) 19/07/2017
 (181) 19/07/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Приватна установа за комплементарна и алтернативна медицина Центар за комплементарна и алтернативна медицина од областа на квантната медицина и сродни техники информодијагностика со електроакупунктурна дијагностика и информотерапија КЈУБИТ ПЛУС Скопје ул.50-та Дивизија бр.18, Скопје, МК**
 (540)



(591) црна, светло розева
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди, абразивни средства за забарството; акарициди; аконитин; алгициди; алдехиди за фармацевтска употреба; алкални јодиди за фармацевтска употреба; алкалоиди за медицинска употреба; алкохол за фармацевтска употреба; алуминиум ацетат за фармацевтска употреба; амалгами (забни амалгами); аминокиселини за ветеринарна употреба; аминокиселини за медицинска употреба; аналгетици; анасон за медицинска употреба; анестетици; антелминтици; антибиотици; антипиретици; антиревматски белегии; антиревматски прстени; антисептици; антисептички памук; антихелминтици; апсорбирачки памук; апсорбирачки полнетици; асептичен памук; ацетати за фармацевтска употреба; бадемово млеко за фармацевтска употреба; бактериолошки култури (бујон за бактериолошки култури); бактериолошки препарати за медицинска и ветеринарна употреба; бактериски отрови; бактериски препарати за медицинска и ветеринарна

употреба; балзами за медицинска употреба; балзамски препарати за медицинска употреба; балсам од гурјун [гурјон, гурјан] за медицинска употреба; бањи (кислородни бањи); бањи (соли за бањи) со минерална вода; бањи (терапевтски препарати за бањи); белегии за медицинска употреба; белтачини (млеко со белтачини); бизмутски препарати за фармацевтска употреба; билки (лековити билки); билни чаеви за медицинска употреба; биолошки препарати за ветеринарна употреба; биолошки препарати за медицинска употреба; биоциди; бонбони за медицинска употреба; брашно за фармацевтска употреба; бременост (хемиски производи за дијагностицирање бременост); брилијантин за медицинска употреба; бром за фармацевтска употреба; бронходилаторски производи; бујон за бактериолошки култури; вагинални исплакнувачи; вакцини; вар (производи од вар) за фармацевтска употреба; вата за медицинска употреба; везиканти [кожни бојни отрови]; ветеринарни препарати; вештачки вилицы (лепила за вештачки вилицы); вински камен за фармацевтска употреба; витамински производи; влошки за болни меури на нозете; влошки за дојки; влошки на гаќи [хигиенски производи]; вода (морска вода) за медицински бањи; вода (оловна вода); води (минерални води) за медицинска употреба; восок (моделирачки восок) за стоматолози; гасови за медицинска употреба; гаќи (хигиенски гаќи); гаќи за менструација; гвајакол за фармацевтска употреба; гентијана за фармацевтска употреба; гермициди; главоболки (средства против главоболки); гликоза за медицинска употреба; глицерин за медицинска употреба; глицерофосфати; глувци (производи за уништување глувци); гниење на дрво (средства против гниење на дрвото); гума за забарство; гума за медицинска употреба;

гуми за цвакање за медицинска употреба; дезинфекциони пастили; дезинфекциони производи за медицинска употреба; дезинфекциони средства за хемиски тоалети; дезинфекциони средства за хигиенска употреба; дезинфекциони стапчиња; дезодоранси за облека и текстил; дезодорирачки средства што не се за лична употреба; детергенти за медицинска употреба; дигестиви за фармацевтска употреба; дигиталин; диететски пијалаци за медицинска употреба; диететски прехранбени производи за медицинска употреба; диететски супстанции за медицинска употреба; дијабетичари (леб за дијабетичари); дијагностицирање бременост (хемиски производи за дијагностицирање бременост); дијастаза за медицинска употреба; додатоци за крма за медицинска употреба; дојки (влошки за дојки); дрвен јаглен за фармацевтска употреба; екстракти на тутунот [инсектициди]; екстрати за фармацевтска употреба; електроди (хемиски спроводници за електрокардиографски електроди); еликсири [фармацевтски препарати]; ензими за ветеринарна употреба; ензими за медицинска употреба; ензимски препарати за ветеринарна употреба; ензимски препарати за медицинска употреба; естери за фармацевтска употреба; естери за фармацевтска употреба; еукалиптол за фармацевтска употреба; еукалиптус за фармацевтска употреба; желатин за медицинска употреба; желе (нафтено желе) за медицинска употреба; житен плевел (производи за отстранување житен плевел); забарство (абразивни средства за забарството); забен кит; забен лак; забен цемент; забни амалгами; завои (хигиенски завои); завои (хируршки завои); завои за менструација; завои за преврзување; завои, медицински; запек (лекови против запек); злато (забни амалгами од злато); изгореници



(производи за лекување изгореници); изотопи за медицинска употреба; импланти (хируршки импланти) [живи ткива]; инсекти (средства за одбивање инсекти); инсекти (темјан за одбивање инсекти); инсектициди; инфузии (медицински инфузии); ирска мов за медицинска употреба; јалап [пургативно средство]; јод за фармацевтска употреба; јодиди за фармацевтска употреба; јодна тинктура; јодоформ; кал (лековита кал); кал за бањи; калиумови соли за медицинска употреба; каломел; камфор за медицинска употреба; камфорно масло за медицинска употреба; кантарид (прашок од кантарид); капсули за лекови; капсули за фармацевтска употреба; карбонил [против паразити]; каустични моливи; каустични средства за фармацевтска употреба; квасец за фармацевтска употреба; квасија за медицинска употреба; кебрачо дрво за медицинска употреба; кедрово дрво за одбивање инсекти; кинин за медицинска употреба; кининова кора за медицинска употреба; кинолин за медицинска употреба; киселини за фармацевтска употреба; кислород за медицинска употреба; кислородни бањи; кит (забен кит); кокаин; колани за врат за животни против паразити; колодион за фармацевтска употреба; компреси; контактни леќи (препарати за чистење контактни леќи); контактни леќи (раствори за контактни леќи); контрацепција (хемиски производи за контрацепција); коњски муви (масла против коњски муви); копита (цемент за животински копита); кора за фармацевтска употреба; кора од ангостура за медицинска употреба; кора од кондуранго за медицинска употреба; кора од кротон; кора од ризофора за фармацевтска употреба; кора од џанка за фармацевтска употреба; корени од рабарбара за фармацевтска употреба; корења (лековити корења); коскен цемент за хируршка и

ортопедска употреба; крв за медицинска употреба; крвна плазма; крем од вински камен за фармацевтска употреба; креозот за фармацевтска употреба; кристализиран шеќер за медицинска употреба; крма (додатоци за крма) за медицинска употреба; култури на микроорганизми за медицинска и ветеринарна употреба; кураре; кутии за прва помош, полни; кучиња (средства за одбивање на кучињата); лак (забен лак); лаксативи [средства за прочистување]; лактоза; леб за дијабетичари; легури на благородни метали за забарството; лекови за ветеринарна употреба; лекови за забарство; лекови за луѓе; лекови за плускавици; лекови за смирување на нервите; лекови против потење; лекови против потење на стапалата; лековити билки; лековити корења; ленено брашно за фармацевтска употреба; ленено семе за фармацевтска употреба; ленти (лепливи ленти) за медицинска употреба; лепила за вештачки вилицы; лепила за фаќање муви; леплива хартија за фаќање муви; лепливи ленти за медицинска употреба; лепливи фластери; лецитин за медицинска употреба; лосиони (шамичиња натопени со фармацевтски лосиони); лосиони за ветеринарна употреба; лосиони за кучиња; лосиони за фармацевтска употреба; лупулин за фармацевтска употреба; магнезиум за фармацевтска употреба; масла за масажи; масла за медицинска употреба; масла против коњски муви; масло (рибино масло); масло од копар за медицинска употреба; масло од синап за медицинска употреба; масло од терпентин за фармацевтска употреба; масти за ветеринарна употреба; масти за медицинска употреба; материјал за пополнување на заби; материјали за забни отпечатоци; матична млеч [за медицинска употреба]; мевлем за измрзнатини за фармацевтска употреба; медиум за

бактериолошки култури; медицинска газ за завои; медицинска маст за фармацевтска употреба; медицински алкохол; медицински гипс; медицински инфузии; медицински кинап; медицински масти од жива; медицински масти против изгореници од сонце; медицински напивки; медицински производи за бањи; медицински производи за растење на косата; медицински чај; мелисова водичка за фармацевтска употреба; менструација (гаќи за менструација); менструација (завои за менструација); менструација (тампони за менструација); ментол; микроорганизми (култури на микроорганизми) за медицинска и ветеринарна употреба; микроорганизми (хранливи супстанции за микроорганизми); минерални води (соли на минерални води); минерални води за медицинска употреба; минерални додатоци на храната; миризлива бонбона против непријатен мирис во устата, за фармацевтска употреба; миризливи соли; млеко (бадемово млеко) за фармацевтска употреба; млеко од слад за медицинска употреба; млеко со белтачини; млечен шеќер [лактоза]; млечна маст; млечни ферменти за фармацевтска употреба; млечно брашно за бебиња; мов (ирска мов) за медицинска употреба; моделирачки восок за стоматолози; молескин за медицинска употреба; моливи за брадавици; моливи против главоболки; молци (хартија против молци); морска вода за медицински бањи; мочка и измет (хигиенски гаќи за впивање на мочката и изметот); муви (лепила за фаќање муви); мувла (хемиски препарати против мувла); нане за фармацевтска употреба; напивки (медицински напивки); наркотици; наркотици за медицинска употреба; натриумови соли за медицинска употреба; нафтенo желе за медицинска употреба; нега на кожата (фармацевтски производи за нега на кожата); незадржување

на мочката и изметот (пелени при незадржување на мочката и изметот); никнување на заби (производи за олеснување на никнувањето на заби); нозе (влошки за болни меури на нозете); облека (дезодоранси за облека и текстил); оловна вода; опивки; опиум; оплодување (сперма за вештачко оплодување); опотераписки производи; органотераписки производи; остатоци од преработката на жита за медицинска употреба; отров за стаорци; отрови; памук за медицинска употреба; паразити (колани за врат за животни против паразити); пастили (дезинфекциони пастили); пастили на амонијакови соли; пектин за фармацевтска употреба; пелени при незадржување на мочката и изметот; пепсини за фармацевтска употреба; пептони за фармацевтска употреба; пестициди; пијавици за медицинска употреба; плазма (крвна плазма); плускавци (производи против плускавци); повои за рамо за хируршка употреба; појаси за хигиенски влошки; помошни средства за медицинска употреба; порцелан за забни протези; потење на стапалата (лекови против потење на стапалата); почва (производи за стерилизација на почвата); прав од кантарид; прашок од пиретрум; првут (фармацевтски производи против првут); преврски за очи за медицинска употреба; препарати за дијагностицирање за медицинска употреба; препарати за чистење контактни леќи; препарати против паразити; прехранбени производи (диететски прехранбени производи) за медицинска употреба; прехранбени производи со белтачини за медицинска употреба; прирачна аптека; производи за запирање на крварење; производи за измрзнатини; производи за истребување голич; производи за миене кучиња; производи за освежување на воздухот; производи за прочистување на



воздухот; производи за растење на косата (медицински производи за растење на косата); производи за стерилизација; производи за стерилизација на почва; производи за уништување на штеточинки; производи против изгореници од сончање за фармацевтска употреба; производи против урина; производи со белтачини за медицинска употреба; прочистувачи; прстени (антивреватски прстени); прстени за плускавци на стапалата; пургативи; пушење (тревни за пушење) за медицинска употреба; радиоактивни супстанции за медицинска употреба; радиум за медицинска употреба; рани (сунѓери за рани); раствори за контактни леќи; раствори за отстранување на фластери; растенија (производи за уништување на штетни растенија); растителни влакна за јадење, нехранливи; реагенси (хемиски реагенси) за медицинска или ветеринарна употреба; рибино брашно за фармацевтска употреба; рибино масло; ричиновско масло за медицинска употреба; рокче за фармацевтска употреба; сафарина [за медицинска употреба]; седативи; седимент (лековит седимент) [кал]; серотерапевтски лекови; серуми; сикативи [агенси за сушење] за медицинска употреба; синап (топли облоги со синап); синап (хартија за облоги од синап); синап за фармацевтска употреба; сирупи за фармацевтска употреба; скроб за диететска или фармацевтска употреба; слабеење (медицински препарати за слабеење); слад за фармацевтска употреба; сладуец за фармацевтска употреба; смола гамбоца за медицинска употреба; сода бикарбона за фармацевтска употреба; соли за бањи за медицинска употреба; соли за бањи со минерална вода; соли за медицинска употреба; соли на минерални води; сперма за вештачко оплодување; спроводници (хемиски спроводници) за електрокардиографски

електроди; средства за закрепнување [лекови]; средства за истребување ларви; средства за миеење добиток; средства за миеење животни; средства за намалување на апетитот за медицинска употреба; средства за одбивање инсекти; средства за одбивање на кучињата; средства за плакнење уста за медицинска употреба; средства за прочистување; средства за смирување; средства за уништување муви; средства за уништување паразити; средства за успивање; средства против криптогами; средства против молци; средства против хемороиди; средство за миеење на очите; стапчиња (дезинфекциони стапчиња); стапчиња (сулфурни стапчиња) [средства за дезинфекција]; стапчиња од сладуец за фармацевтска употреба; стероиди; стрихнин; субнитрат на бизмут за фармацевтска употреба; сулфонамиди [лекови]; сулфурен прав за фармацевтска употреба; сулфурни стапчиња [средства за дезинфекција]; сунѓери за рани; супстанции за радиолошки контраст за медицинска употреба; таблети за фармацевтска употреба; таблетки за лижење за фармацевтска употреба; тампони за менструација; танинска киселина за фармацевтска употреба; текстил (дезодоранси за облека и текстил); темјан за одбивање инсекти; термални води; терпентин за фармацевтска употреба; тимол за фармацевтска употреба; тинктури за медицинска употреба; топли облоги; топли облоги со синап; траги од елементи (производи од траги од елементи) за луѓе и животни; тревни за пушење за медицинска употреба; тупфер за медицинска употреба; тутун (цигари без тутун) за медицинска употреба; фармацевтски производи; фармацевтски производи против првут; фенол за фармацевтска употреба; ферменти (млечни ферменти) за фармацевтска употреба; ферменти за фармацевтска

употреба; филоксера (хемиски производи за обработка на филоксера); фластери (лепливи фластери); фластери за медицинска употреба; формалдехид за фармацевтска употреба; фосфати за фармацевтска употреба; фунгициди; хартија за облоги од синап; хартија против молци; хематоген; хемиски препарати за ветеринарна употреба; хемиски препарати за медицинска употреба; хемиски препарати за фармацевтска употреба; хемиски реагенси за медицинска или ветеринарна употреба; хемиски спроводници за електрокардиографски електроди; хемиски средства против болести на винова лоза; хемиско-фармацевтски производи; хемоглобин; хемороиди (средства против хемороиди); хемостатски моливи; хербициди; хигиенски влошки; хигиенски гаќи; хигиенски гаќи за впивање на мочката и изметот; хигиенски завои; хигиенски шамичиња; хидрастин; хидрастинин; хидриран хлорал за фармацевтска употреба; хидроген пероксид за медицинска употреба; хируршки завои; хируршки импланти [живи ткива]; хируршки шамичиња; хлороформ; хмель (екстракти на хмельот) за фармацевтска употреба; хормони за медицинска употреба; храна за бебиња; хранливи додатоци за медицинска употреба; хранливи супстанции за микроорганизми; целулозни естери за фармацевтска употреба; целулозни етери за фармацевтска употреба; цемент за животински копита; цигари без тутун за медицинска употреба; чај за слабеење за медицинска употреба; чај против астма; чепчиња; шамичиња (хигиенски шамичиња); шамичиња (хируршки шамичиња); шамичиња натопени со фармацевтски лосиони; шеќер за медицинска употреба; штетни растенија (производи за уништување штетни растенија); штетници (препарати за уништување штетници)

(111) **26347** (151) 05/07/2018
 (210) ТМ 2017/757 (220) 27/07/2017
 (181) 27/07/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Државен завод за статистика**
ул. Даме Груев бр. 4, Скопје, МК
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 42 научно истражување, статистика

(111) **26313** (151) 09/07/2018
 (210) ТМ 2017/812 (220) 16/08/2017
 (181) 16/08/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Marriott Worldwide Corporation**
10400 Fernwood Road Bethesda, Maryland
20817, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

COURTYARD
 BY MARRIOTT

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 услуги на франшиза, имено, нудење на помош за деловно управување во основањето на и работењето со хотели, ресторани, барови, бањи, рекреативни и спортски објекти, како и продавници за малопродажба; услуги за управување со бизнисот, имено, управување на и работење со хотели, ресторани, барови, бањи,

рекреативни и спортски објекти, како и продавници за малопродажба за други; услуги на деловни центри, имено услуги за изнајмување на канцелариски машини и опрема, фотокопирање, обработка на текст и пишување на машина; консултантски услуги за деловно управување; обезбедување простории за користење на канцелариска опрема и машинерија; деловно административни услуги; услуги за планирање на деловни состаноци кл. 41 образование; обезбедување на обука; забава; спортски и културни активности; услуги на клубови за здравје, имено, обезбедување инструкции (обука) и консултации во областа на физичките вежби; изнајмување на опрема за вежбање; обезбедување на простории за фитнес и вежбање; голф-клуб услуги, услуги на голф-терени како и услуги за голф обука (инструкции); образование; обезбедување на обука; забава; спортски и културни активности; образование и забава, имено организирање конференции, организирање на изложби за културни или образовни цели; обезбедување објекти односно простории за рекреативни активности; обезбедување на објекти и услуги за базени за пливање и спортови на вода; обезбедување на тениски објекти, изнајмување на тениски игралишта и обука за тенис; услуги на казино и игри; ноќни клубови кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалоци; обезбедување на привремено сместување; подготовка на храна; резервација на привремено сместување; хотелски услуги; ресторански услуги, кетеринг (угостителски) услуги, бар услуги како и услуги за сместување; обезбедување на простории (кои се за општа намена) за состаноци, конференции и изложби; обезбедување на простории (кои се за посебни прилики) за банкети и социјални

функции (друштвени настани); и резервациски услуги за хотелско сместување; обезбедување на информации и совети во врска со сите горенаведени услуги

(111) **26280** (151) 09/07/2018
 (210) ТМ 2017/817 (220) 17/08/2017
 (181) 17/08/2027
 (450) 31/07/2018

(732) Занаетчија Производство на друга горна облека ШИНЕ-SHINE Нуране Камер Ахмеди Муареми

ул.Кузман Јосифовски - Питу, бр. 104, Тетово, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје (540)



(591) бела и златна
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи; женски маички/поткошули, женски околувратици од перја или крзно заштитни јаки, здолништа, јаки [облека] јаки што се вадат, јакни (полнети јакни) [облека], јакни [облека] кожа (облека од имитација на кожа) кожа (облека од кожа), комбинезон [здолниште], комбинезони [облека], комбинезони [женска долна облека], корсети [долна облека], корсети [женскадолнаоблека], кошули; маици; маици со кратки ракави;манжетни; манжетни од кошули [облека]; облека од имитација на кожа; облека од кожа; обувки; палта; палта (долги палта); панделки за коса [облека]; панталони; пелерини; петици за чорапи; пиџами ; платнени широки појаси; получизми [кратки чизми; постави (готови


постави) [делови од облека]; потпетици; потпетици за обувки; предни делови од кошули; предни делови од кошули што се Прицврстуваат; прерамки за облека [трегери]; престилки [облека]; производи што се носат на глава [капи, шапки, украси за коса]; пуловери; ремени [облека]; ремени за панталони; сандали; сари; спојници за кошули; турбани; униформи; фустани; хеланки ; хулахопки; чевли; чизми; чорапи; чорапи (петици за чорапи); џебни шамичиња; џебови за облека; џемпери; шалови ; шапови (женски крзнени шапови); шамии; шапки (рамки за шапки) [скелети]; шарени свилени шамии

кл. 26 тантели, везови, панделки и гајтани; петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли; вештачки цвеќиња, вез; вез со сребрен конец, везење (конци од метал за везење), везови од златен конец; врвки за чевли; врвци за облека, врвци за опшивки, за облека, гајтани; јамки за облека; јамки за чевли; кадифени ширити [позамантерија]; карнери на облека; конци од метал за везење; корсети (копчиња за корсети) корсети (пластични палки за корсети); патенти; брошеви [додатоци на облека]; значки за украсна бижутерија [петлици]; тантели; шиење (напрстоци за шиење); прерамки (петлици за прерамки); мрежаста тантела

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(111) **26319** (151) 09/07/2018
 (210) ТМ 2017/821 (220) 18/08/2017
 (181) 18/08/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Друштво за услуги ВФВ
 КОНСАЛТИНГ дооел Скопје
 бул. Гоце Делчев бр. 11 ДТЦ Мавровка -
 ламела А, Скопје, МК**
 (540)



(591) црна и златна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 45 правни услуги

(111) **26305** (151) 09/07/2018
 (210) ТМ 2017/825 (220) 17/08/2017
 (181) 17/08/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Палензовска Електролукс Силвана
 ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ
 52, 7000, Битола, МК**
 (540)

МАРИОВО

(591) сива, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 научни, научички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и



компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи

кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања

(111) **26318** (151) 09/07/2018

(210) ТМ 2017/829 (220) 21/08/2017

(181) 21/08/2027

(450) 31/07/2018

(732) **Evolution Fresh, Inc**
1055 Cooley Avenue, San Bernardino,
California 92408, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

EVOLUTION FRESH

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 пијалоци од овошје, овошни сокови и
пијалоци на база на овошје; пијалоци од
зеленчук, сокови од зеленчук и пијалоци на
база на зеленчук; безалкохолни пијалоци,
имено газирани пијалоци, безалкохолни
пијалоци; енергетски пијалоци, изотонични
пијалоци; течни мешавини за правење
безалкохолни пијалоци и пијалоци на база на
овошје; прашоци што се употребуваат при
подготовка на безалкохолни пијалоци и
пијалоци на база на овошје; сирупи за
пијалоци; ароматизирана и неароматизирана
флаширана вода за пиење, минерална вода,
газирани води; пијалоци на база на соја што
не се замена за млеко; овошни концентрати
и пиреа што се користат за правење
пијалоци; пијалоци збогатени со хранлива
вредност, пијалоци збогатени со витамини

(111) **26312** (151) 09/07/2018

(210) ТМ 2017/839 (220) 24/08/2017

(181) 24/08/2027

(450) 31/07/2018

(732) **ДГПТУ „УНИКАД“ ДООЕЛ КУМАНОВО**
бул.„3-та Македонска Ударна Бригада“ бр.
26-4, 1300, Куманово, МК

(740) Глигоровска Милена
ул.„Иван Горан Ковачиќ“ бр.28 , 1300,
Куманово
(540)



UNIQUE CAD EXPERIENCE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 37 изградба*; надзор на градежни работи
кл. 42 архитектура; градежни планови
(изработка на градежни планови); графички
дизјн; инженерство; проучување технички
проекти; урбанистичко планирање

(111) **26406** (151) 17/07/2018

(210) ТМ 2017/933 (220) 28/09/2017

(181) 28/09/2027

(450) 31/07/2018

(732) **Beijing Daoxiangcun Foodstuff Co.,**
Ltd
No. 19, Dongzhimennei Street, Dongcheng
District, Beijing, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе; чај; пијалоци што се на основа
на чај; шеќер; бонбони; мед; слатки;

бисквити; леб; пици; парени полнети земички; jiaozi (кнедли); пролетни ролати; житни преработки; тестенини за исхрана; пуканки; скроб за храна; сладолед; сол за конзервирање храна; оцет; соја-сос; додатоци на јадења; квасец; ароматични подготовка за храна; глутен за исхрана; мирудии за смекнување месо, за употреба во домаќинствата; средства за стврднување биена павлака

(111) **26421** (151) 24/07/2018
 (210) ТМ 2017/964 (220) 09/10/2017
 (181) 09/10/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **ДЕИТ Р.С.Т. - Електрика извоз-увоз доо Велес**
ул. Димитар Влахов 27, Велес, МК
 (540)



(591) зелана, црвена, црна, сива
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 37 инсталирање на јакострујни електрични инсталации во станбени и деловни објекти; инсталирање на громобрански инсталации во станбени и деловни објекти; инсталирање на инсталации за заземјување во станбени и деловни објекти; инсталирање на телефонски инсталации во станбени и деловни објекти; инсталирање на инсталации за мрежно поврзување на ИТ опрема; инсталирање на телевизиски инсталации и мрежи во станбени у деловни објекти; инсталирање на противпожарни инсталации во станбени и деловни објекти; поправки и реконструкција на електрични усталации во стари објекти

(111) **26328** (151) 09/07/2018

(210) ТМ 2017/965 (220) 09/10/2017
 (181) 09/10/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S**
Ataturk Havalimani Dis Hatlar Terminali
Yesilkoy/Bakirkoy, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепелџугоски
 Ул. "Велько Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) сина, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 административни услуги на аеродроми; бизнис менаџмент на аеродроми; регрутирање на аеродромски персонал
 кл. 36 финансиски услуги поврзани со аеродроми; давање финансиски услуги на аеродроми за воздухопловство, ракување на земја и трошоци за гориво
 кл. 37 изградба на аеродроми; чистење на аеродромски писти; управување со проекти поврзани со изградба на аеродроми
 кл. 39 аеродромски услуги; управување со багаж на аеродроми; резервирање на паркинг на аеродроми; услуги за пријавување на патници на аеродроми; услуги на трансфер на патници помеѓу просториите на аеродромот; услуги за пријавување на багаж; транспортни услуги; организирање патувања; воздушен транспорт; информирање за превоз; носење багаж; патници (превезување патници); патнички транспорт; превезување; превоз
 кл. 41 инструкции за професионална ориентација поврзани со аеродроми
 кл. 45 услуги за безбедност при аеродроми; услуги за инспекција на безбедност на багаж



на аеродроми; контрола на безбедност на лица и багаж на аеродроми

(111) **26330** (151) 09/07/2018
 (210) ТМ 2017/966 (220) 09/10/2017
 (181) 09/10/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S**
Ataturk Havalimani Dis Hatlar Terminali
Yesilkoy/Bakirkoy, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) сина, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 административни услуги на аеродроми; бизнис менаџмент на аеродроми; регрутирање на аеродромски персонал
 кл. 36 финансиски услуги поврзани со аеродроми; давање финансиски услуги на аеродроми за воздухопловство, ракување на земја и трошоци за гориво
 кл. 37 изградба на аеродроми; чистење на аеродромски писти; управување со проекти поврзани со изградба на аеродроми
 кл. 39 аеродромски услуги; управување со багаж на аеродроми; резервирање на паркинг на аеродроми; услуги за пријавување на патници на аеродроми; услуги на трансфер на патници помеѓу просториите на аеродромот; услуги за пријавување на багаж; транспортни услуги; организирање патувања; воздушен транспорт; информирање за превоз; носење багаж; патници (превезување патници); патнички транспорт; превезување; превоз

кл. 41 инструкции за професионална ориентација поврзани со аеродроми

кл. 45 услуги за безбедност при аеродроми; услуги за инспекција на безбедност на багаж на аеродроми; контрола на безбедност на лица и багаж на аеродроми

(111) **26368** (151) 19/07/2018
 (210) ТМ 2017/969 (220) 10/10/2017
 (181) 10/10/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Трговско друштво за угостителство и промет УРАНИЈА ДООЕЛ Николоски Скопје**

ул.1765 бр. 7/ГРАДСКИ ПАРК, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
 ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
 (540)



(591) бела, зелена, жолта
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување изнајмување простории за состаноци изнајмување столови, маси, чаршави и стакларија
 кантини
 кафетерии [експрес ресторани]
 ресторани со самопослужување
 служење храна и пијалаци
 снек-барови
 услуги во барови
 услуги на камповите за летување хотели

(111) **26321** (151) 09/07/2018
 (210) ТМ 2017/973 (220) 12/10/2017
 (181) 12/10/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)**
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

QUELEX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 пестициди, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди и инсектициди

(111) **26323** (151) 09/07/2018
(210) ТМ 2017/974 (220) 12/10/2017
(181) 12/10/2027
(450) 31/07/2018

(732) **Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)**
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

UNIVOQ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 пестициди, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди и инсектициди

(111) **26322** (151) 09/07/2018
(210) ТМ 2017/975 (220) 12/10/2017
(181) 12/10/2027
(450) 31/07/2018

(732) **Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)**
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

APAVEQ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 пестициди, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди и инсектициди

(111) **26324** (151) 09/07/2018
(210) ТМ 2017/976 (220) 12/10/2017
(181) 12/10/2027
(450) 31/07/2018

(732) **Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)**
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

CLOSER

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 пестициди, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди и инсектициди

(111) **26249** (151) 09/07/2018
(210) ТМ 2017/977 (220) 12/10/2017
(181) 12/10/2027
(450) 31/07/2018

(732) **Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)**
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



TRANSFORM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 пестициди, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди и инсектициди

(111) **26325** (151) 09/07/2018

(210) ТМ 2017/978 (220) 12/10/2017

(181) 12/10/2027

(450) 31/07/2018

(732) **Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)**

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

EXALT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 пестициди, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди и инсектициди

(111) **26329** (151) 09/07/2018

(210) ТМ 2017/979 (220) 12/10/2017

(181) 12/10/2027

(450) 31/07/2018

(732) **BMJ Industries FZCO**

P.O. Box 31053 Al-Jazeera Al-Namara, Ras Al Khaimah, AE

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, златна, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун;производи за пушачите;кибрити

(111) **26259** (151) 10/07/2018

(210) ТМ 2017/984 (220) 13/10/2017

(181) 13/10/2027

(450) 31/07/2018

(732) **БОЕМИ ДООЕЛ**

ул. Херој Карпош бр.19, 7500, Прилеп, МК

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(540)



(591) црвена, црна, кафена, темно жолта, сива, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за послужување и подготвување храна и пијалаци, ресторани

(111) **26260** (151) 10/07/2018

(210) ТМ 2017/987 (220) 16/10/2017

(181) 16/10/2027

(450) 31/07/2018

(300) 2017-296 18/04/2017 LI

(732) **Apple Inc.**

1 Infinite Loop, 95014 Cupertino, California, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ANIMOJI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутери; компјутерски хардвер; рачни компјутери; таблет компјутери; телекомуникациски апарати и инструменти; телефони; мобилни телефони; паметни телефони (смарт); уреди за безжична комуникација за пренос на глас, податоци, слики, аудио, видео и мултимедијални содржини; апарати за мрежна комуникација; рачни дигитални електронски уреди кои овозможуваат пристап до интернет и за испраќање, примање и складирање телефонски повици, електронска пошта и други дигитални податоци; компјутерски хардвер што е погоден за носење; погодни за носење дигитални електронски уреди што овозможуваат пристап до интернет, за испраќање, примање и складирање телефонски повици, електронска пошта и други дигитални податоци; паметни часовници (смарт); паметни очила (смарт); паметни прстени (смарт); погодни за носење уреди за следење на активност; поврзани нараквици (мерни инструменти); електронски уреди за читање книги; компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за поставување, конфигурирање, работа со и контролирање на компјутери, компјутерски периферни уреди, мобилни уреди, мобилни телефони, паметни часовници (смарт), паметни очила (смарт), уреди што се погодни за носење, слушалки за во уво, слушалки за на глава, телевизори, приемници за декодирање (сет топ боксови), аудио и видео плеери и рекордери, системи за домашно кино и системи за забава; софтвер за развивање апликации; софтвер за

компјутерски игри; претходно снимени аудио, видео и мултимедијални содржини со опција за нивно преземање; компјутерски периферни уреди; периферни уреди за компјутери, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, електронски уреди што се погодни за носење, паметни часовници (смарт), паметни очила (смарт), слушалки за во уши, слушалки за на глава, телевизори, приемници за декодирање (сет топ боксови) и аудио и видео плеери и снимачи; погодни за носење периферни уреди кои се користат со компјутери, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, паметни часовници (смарт), паметни очила(смарт), паметни прстени (смарт), слушалки за во уши, слушалки за на глава, телевизори, приемници за декодирање (сет топ боксови) и аудио и видео плеери и рекордери; апарати за биометриска идентификација и автентикација; акцелерометри; алтиметри; апарати за мерење на оддалеченост; апарати за снимање на оддалеченост; педометри; апарати за мерење притисок; индикатори на притисок; монитори; екрани, дисплеи за носење на глава и слушалки со микрофон што се користат со компјутери, паметни телефони (смарт), мобилни електронски уреди, погодни за носење електронски уред, паметни часовници (смарт), паметни очила (смарт), телевизори, приемници за декодирање (сет топ боксови) и аудио и видео плеери и рекордери; дисплеи, очила, контролери и слушалки за виртуелна и зголемена реалност; 3Д очила; очила за вид; очила за сонце; леќи за очила; оптичко стакло; оптички производи; оптички апарати и инструменти; фотоапарати; блицови за фотоапарати; тастатури, глумци, подлошки за глумци, печатари, диск единици и хард дискови; апарати за снимање и репродукција на звук; дигитални аудио и видео плеери и рекордери; аудио звучници;



аудио засилувачи и приемници; аудио апарати за моторни возила; апарати за снимање и препознавање на глас; слушалки за во уши; слушалки за на глава; микрофони; телевизори; телевизиски приемници и монитори; приемници за декодирање (сет топ боксови); радија; радио предаватели и приемници; кориснички интерфејси за компјутери и електронски уреди вградени во моторни возила, имено електронски контролни табли, монитори, екрани на допир, уреди за далечинско управување, приклучни станици, конектори, прекинувачи и контроли со гласовно активирање; системи за глобално позиционирање (GPS уреди), инструменти за навигација; апарати за навигација за возила [он-борд компјутери]; уреди за далечинско управување со компјутери, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, погодни за носење електронски уреди, паметни часовници (смарт), паметни очила (смарт), слушалки за во уши, слушалки за на глава, аудио и видео плеери и рекордери, телевизори, приемници за декодирање (сет топ боксови), звучници, засилувачи, системи за домашно кино и системи за забава; погодни за носење уреди за управување со компјутери, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, паметни часовници (смарт), паметни очила (смарт), слушалки за во уши, слушалки за на глава, аудио и видео плеери и рекордери, телевизори, приемници за декодирање (сет топ боксови), звучници, засилувачи, системи за домашно кино и системи за забава; апарати за складирање податоци; компјутерски чипови; батерии; полначи за батерии; електрични и електронски конектори, спојки, жици, кабли, полначи, приклучни направи, приклучни станици и адаптери што се користат со компјутери, мобилни телефони, рачни компјутери, компјутерски периферни уреди, мобилни

електронски уреди, погодни за носење електронски уреди, паметни часовници (смарт), паметни очила (смарт), слушалки за во уши, слушалки за на глава, аудио и видео плеери и рекордери, телевизори и приемници за декодирање (сет топ боксови); интерактивни екрани на допир; интерфејси за компјутери, компјутерски екрани, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, погодни за носење електронски уреди, паметни часовници (смарт), паметни очила (смарт), телевизори, приемници за декодирање (сет топ боксови) и аудио и видео плеери и рекордери; заштитни фолии прилагодени за компјутерски екрани, екрани на мобилни телефони и екрани на паметни часовници (смарт); делови и додатоци за компјутери, компјутерски периферни уреди, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, погодни за носење електронски уреди, паметни часовници (смарт), паметни очила (смарт), слушалки за во уши, слушалки за на глава, аудио и видео плеери и рекордери, телевизори и приемници за декодирање (сет топ боксови); маски, вреќички, футроли, навлаки, ременчиња и конопчиња за компјутери, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, погодни за носење електронски уреди, паметни часовници (смарт), паметни очила (смарт), слушалки за во уши, слушалки за на глава, приемници за декодирање (сет топ боксови) и аудио и видео плеери и рекордери; стапови за фотографирање автопортрети (селфи стикови); полначи за електронски цигари; електронски околувратници за дресура на животни; електронски дневници; апарати за проверка на поштенски марки; регистарски каси; механизми за апарати кои работат со монети; машини за диктирање; направи за обележување рабови; машини за гласање; електронски ознаки за производи; машини за бирање награди; факс машини; апарати и

инструменти за мерење тежина; мерки; електронски огласни табли; апарати за мерење; полупроводнички плочи [силиконски]; интегрирани кола; засилувачи; флуоресцентни плочи; уреди за далечинско управување; нишки за спроведување светлина [оптички влакна]; електрични инсталации за далечинско управување со индустриски операции; громобрани; електролизери; апарати за гаснење пожар; радиолошки апарати за индустриска намена; спасувачка опрема и апарати; свирчиња за тревога; анимирани филмови; апарати за испитување на старост на јајца; свирчиња за кучиња; украсни магнети; електрифицирани огради; преносни направи за забавување на возила со далечинско управување кл. 28 играчки; игри; предмети за играње; карти за играње; електронски рачни уреди за играње; компјутерски игри, видео игри и компјутерски и видео апарати за играње, освен оние што работат со монети или кои се прилагодени за да се користат со телевизиски приемници; машини за бодибилдинг; машини и опрема за фитнес и вежбање

кл. 42 дизајн и развој на компјутерски хардвер, софтвер, периферни уреди и компјутерски и видео игри; консултантски услуги за компјутерски хардвер и софтвер; компјутерско програмирање; дизајн на компјутерски бази на податоци; складирање на електронски податоци; услуги за компјутерско складирање и обработка на податоци во облак; изнајмување на компјутерски хардвер, софтвер и периферни уреди; обезбедување на онлајн софтвер без опција за негово преземање; консултантски услуги за развивање компјутерски системи, бази на податоци и апликации; консалтинг за компјутерска безбедност и безбедност на податоци; услуги за шифрирање податоци; обезбедување на информации за

компјутерски хардвер или софтвер на интернет; одржување, поправка и ажурирање на компјутерски хардвер, софтвер, периферни уреди и апликации; услуги за техничка поддршка; дијагностицирање и решавање проблеми поврзани со компјутерски хардвер и софтвер, како и услуги за обезбедување информации и поддршка за компјутери; услуги за креирање, дизајн и одржување на веб-сајтови; услуги за хостирање на веб-сајтови; обезбедување на пребарувачи за добивање податоци преку интернет и други електронски комуникациски мрежи; креирање на индекси на информации поставени на интернет, веб-сајтови и други ресурси достапни на интернет и на други електронски комуникациски мрежи; услуги за друштвени мрежи на интернет; обезбедување на веб-сајт за користење на друштвена мрежа; услуги за картографија и мапирање; научни и технолошки услуги; услуги за индустриски дизајн; услуги за индустриска анализа и истражување; информации, советодавни и консултантски услуги поврзани со сè што е наведено погоре

(111) **26265** (151) 10/07/2018
 (210) ТМ 2017/995 (220) 18/10/2017
 (181) 18/10/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **ДТППТ НИКОМ Стевче доел Скопје ул. Ванчо Мицков 55, Скопје, МК**
 (540)



(591) црна, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 20 мебел за домаќинство и канцелариски
мебел

кл. 35 продажба на големо и мало на мебел
за домаќинство и канцелариски мебел

(111) **26267** (151) 10/07/2018
(210) ТМ 2017/1000 (220) 18/10/2017
(181) 18/10/2027
(450) 31/07/2018

(732) **Финансиско друштво ТИГО
ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје**

**ул. Антон Попов бр. 1/4 кат М3-дел.пр. 17,
Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Келешоска
ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје
(540)



(591) виолетова, бела, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот

(111) **26349** (151) 19/07/2018
(210) ТМ 2017/1001 (220) 18/10/2017
(181) 18/10/2027
(450) 31/07/2018

(732) **Финансиско друштво ТИГО
ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје**

**ул. Антон Попов бр. 1/4 кат М3-дел.пр. 17,
Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Келешоска
ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје
(540)



(591) виолетова, бела, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот

(111) **26357** (151) 19/07/2018
(210) ТМ 2017/1006 (220) 19/10/2017
(181) 19/10/2027
(450) 31/07/2018

(732) **Александра Шаровиќ Атанасовска
ул. Капиштец бр. 20, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(591) сина (резеда), црна, бела,
портокалова, жолта, светло сина, розова,
црвена, зелена, кафена, виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 албуми, алманаси, бележници или
блокчиња, билтени, блокчиња за цртање,
брошури, весници, графички слики и модели,

графички цртежи, детски сликовници, етикети од хартија или картон, знаменца од хартија, знамиња од хартија, календари, канцелариски материјали, канцелариски прибор, освен мебел, карти, картон, книги, корици [канцелариски материјали], листови хартија [канцелариски материјали], листови од преработена целулоза за амбалажа, материјали за настава [освен апарати], материјали за пишување, материјали за цртање, налепници [канцелариски материјали], натписи од хартија или картон, обвивки за шишиња од хартија или картон, нотеси [бележници], огласни карти [канцелариски материјали], огласни табли од хартија или картон, одбележувачи за во книги, папки за хартија, папки [канцелариски материјали], папки со листови што се вадат, периодични публикации, плакати од хартија или картон, платна [слики], врамени или неврамени, плика [канцелариски материјали], подметки за чаши за пиво, подметки од хартија за маса, подметки од хартија за шишиња, постери, проспекти, слики, списанија, транспаренти од хартија, училишни набавки [канцелариски материјали], фотографии, хартиени и картонски материјали за пакување [полнење, обложување], хартиено или картонско обложување за пакети, хартија, честитки, шамичиња од хартија кл. 35 агенции за рекламирање, ажурирање на рекламниот материјал, аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси], бизнис информации, бизнис испитување, бизнис истражување, бизнис менаџмент кај уметничките професии, бизнис проценки, бизниси (услуги за преместување на бизнисите), дизајнирање рекламен материјал, дистрибуција на примероци, економско прогнозирање, изнајмување билборди [паноа за рекламирање], изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување

рекламен материјал, изнајмување рекламен простор, изнајмување штандови за продажба, испитување на јавното мислење, комерцијално-информативни агенции, компјутерско рекламирање преку интернет, консултации за стратегија на комуникации во односи со јавноста, консултации за стратегија на комуникации во рекламирање, лепење плакати, маркетинг, маркетинг истражување, маркетинг студии, обезбедување деловни информации преку веб-страница, обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации, обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги, обработка на текстови, објавување рекламни текстови, односи со јавноста, организирање изложби за комерцијални или рекламни цели, пишување рекламни текстови, помош во водењето бизнис, пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица, преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица, преговори за бизнис контакти со други, претставување на производителите, рекламирање, собирање информации во компјутерските бази на податоци, советување за бизнис работење, телевизиско рекламирање, услуги за дизајн на страници, за рекламни цели, услуги за следење на печатените вести кл. 41 академии [образование], библиотеки за изнајмување книги, електронско издаваштво, забава, информирање за образование, обезбедување електронски онлајн публикации што не можат да се даунлодираат, обезбедување користење онлајн музика, која не може да се преземе, обезбедување користење онлајн видеа, кои не може да се преземат, образовни услуги, објавување книги, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, онлајн публикување електронски книги и списанија, организирање и водење конференции,

организирање и водење конгреси, организирање и водење работилници [обука], организирање и водење семинари, организирање и водење симпозиуми, организирање изложби за културни или образовни цели, организирање натпревари [образование или забава], педагошки истражувања, пишување текстови што не се рекламни текстови, подучување, практична обука [демонстрирање], преведување, професионално насочување [совети во врска со образованието и оспособувањето], услови за рекреирање (обезбедување услови за рекреирање), услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн од една информатичка мрежа, услуги на пишување сценарија, услуги на подвижни библиотеки, услуги на репортери, фотографија, фотографски репортажи, школски образовни услуги

(111) **26358** (151) 19/07/2018
 (210) ТМ 2017/1007 (220) 19/10/2017
 (181) 19/10/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Александра Шаровиќ Атанасовска**
 ул. Капиштец бр. 20, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
 ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
 (540)



(591) сина (резеда), црна, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 16 албуми, алманаси, бележници или блокчиња, билтени, блокчиња за цртање,

брошури, весници, графички слики и модели, графички цртежи, детски сликовници, етикети од хартија или картон, знаменца од хартија, знамиња од хартија, календари, канцелариски материјали, канцелариски прибор, освен мебел, карти, картон, книги, корици [канцелариски материјали], листови хартија [канцелариски материјали], листови од преработена целулоза за амбалажа, материјали за настава [освен апарати], материјали за пишување, материјали за цртање, налепници [канцелариски материјали], натписи од хартија или картон, обвивки за шишиња од хартија или картон, нотеси [бележници], огласни карти [канцелариски материјали], огласни табли од хартија или картон, одбележувачи за во книги, папки за хартија, папки [канцелариски материјали], папки со листови што се вадат, периодични публикации, плакати од хартија или картон, платна [слики], врамени или неврамени, плика [канцелариски материјали], подметки за чаши за пиво, подметки од хартија за маса, подметки од хартија за шишиња, постери, проспекти, слики, списанија, транспаренти од хартија, училишни набавки [канцелариски материјали], фотографии, хартиени и картонски материјали за пакување [полнење, обложување], хартиено или картонско обложување за пакети, хартија, честитки, шамичиња од хартија кл. 35 агенции за рекламирање, ажурирање на рекламниот материјал, аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси], бизнис информации, бизнис испитување, бизнис истражување, бизнис менаџмент кај уметничките професии, бизнис проценки, бизниси (услуги за преместување на бизнисите), дизајнирање рекламен материјал, дистрибуција на примероци, економско прогнозирање, изнајмување билборди [паноа за рекламирање], изнајмување време за

рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен материјал, изнајмување рекламен простор, изнајмување штандови за продажба, испитување на јавното мислење, комерцијално-информативни агенции, компјутерско рекламирање преку интернет, консултации за стратегија на комуникации во односи со јавноста, консултации за стратегија на комуникации во рекламирање, лепење плакати, маркетинг, маркетинг истражување, маркетинг студии, обезбедување деловни информации преку веб-страница, обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации, обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги, обработка на текстови, објавување рекламни текстови, односи со јавноста, организирање изложби за комерцијални или рекламни цели, пишување рекламни текстови, помош во водењето бизнис, пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица, преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица, преговори за бизнис контакти со други, претставување на производителите, рекламирање, собирање информации во компјутерските бази на податоци, советување за бизнис работење, телевизиско рекламирање, услуги за дизајн на страници, за рекламни цели, услуги за следење на печатените вести кл. 41 академии [образование], библиотеки за изнајмување книги, електронско издаваштво, забава, информирање за образование, обезбедување електронски онлајн публикации што не можат да се даунлодираат, обезбедување користење онлајн музика, која не може да се преземе, обезбедување користење онлајн видеа, кои не може да се преземат, образовни услуги, објавување книги, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, онлајн публикување електронски книги и списанија,

организирање и водење конференции, организирање и водење конгреси, организирање и водење работилници [обука], организирање и водење семинари, организирање и водење симпозиуми, организирање изложби за културни или образовни цели, организирање натпревари [образование или забава], педагошки истражувања, пишување текстови што не се рекламни текстови, подучување, практична обука [демонстрирање], преведување, професионално насочување [совети во врска со образованието и оспособувањето], услови за рекреирање (обезбедување услови за рекреирање), услуги на игри што се обезбедуваат онлајн од една информатичка мрежа, услуги на пишување сценарија, услуги на подвижни библиотеки, услуги на репортери, фотографија, фотографски репортажи, школски образовни услуги

(111) **26287** (151) 09/07/2018
(210) ТМ 2017/1059 (220) 01/11/2017
(181) 01/11/2027
(450) 31/07/2018

(732) LRC Products Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1
3UH, GB

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

PARTY FEET

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 апарати и инструменти: ортопедски, ортотички, за педикир/маникир и за нега на стапала; ортопедски обувки; ортопедски производи; ортопедски влошки и фонови; делови и додатоци за ортопедски обувки; перничичња за нега на стапалата, имено,

ортопедски перничиа, ортопедски гел перничиа за пети; помагала за корекција на стапалото, имено, потпори за лакот на стапалото; медицинска заштитна опрема против задебелување на плускаците на кожата и воспаление на прстите на нозете; ортопедски перничиа за петици и потпетици; ортопедски уметоци за чизми, обрачи/прстени за стапала и потпори за стапала; ортопедски влошки за една употреба, деодорирани ортопедски влошки за ортопедски обувки кл. 25 обувки; внатрешни ѓоновии; внатрешни ѓоновии и ѓоновии за обувки; уметоци за обувки; трикотажа; кратки чорапи; хулахопки; деловии и додатоци за обувки

(111) **26316** (151) 09/07/2018
 (210) ТМ 2017/1060 (220) 02/11/2017
 (181) 02/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Друштво за производство на млеко и млечни производи, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ИМВ-ИНДУСТРИЈА ЗА МЛЕКО ВЕЛКОВСКИ ул. Гоце Делчев бр.46, Кравари, МК**
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; печурки, сушени, конзервирани; желеа, џемовии, компоти; јајца, млеко и млечни производи; јогурт, кисела павлака, сирење, кашкавал; масла и масти за

јадење, урда кл. 35 рекламирање, водење на работењето;управување со работата;канцелариски работии;услуги при производство, увоз-извоз и трговија на големи и мало со: Месо, риба, живина и дивеч;месни преработки;конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук;печурки, сушени, конзервирани;желеа, џемовии, компоти;јајца, млеко и млечни производи;јогурт, кисела павлака, сирење, кашкавал;масла и масти за јадење;брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки;тестенини, тестенини за исхрана, вермичели, резанки од тесто

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување; ресторани, кафетерии, хотели

(111) **26315** (151) 09/07/2018
 (210) ТМ 2017/1061 (220) 02/11/2017
 (181) 02/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Друштво за производство на млеко и млечни производи, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ИМВ-ИНДУСТРИЈА ЗА МЛЕКО ВЕЛКОВСКИ ул. Гоце Делчев бр.46, Кравари, МК**
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи; јогурт, кисела павлака, сирење, кашкавал; масла и масти за јадење, урда

кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; услуги при производство, увоз-извоз и трговија на големи и мало со: млеко и млечни производи; јогурт, кисела павлака, сирење, кашкавал; масла и масти за јадење, урда

(111) **26314** (151) 09/07/2018
 (210) ТМ 2017/1062 (220) 02/11/2017
 (181) 02/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) Друштво за производство на млеко и млечни производи, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ИМВ-ИНДУСТРИЈА ЗА МЛЕКО ВЕЛКОВСКИ ул. Гоце Делчев бр.46, Кравари, МК (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје (540)



(591) бела, светло и темно сина, жолта, црвена, зелена, кафена, сива, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 разни видови на сирење, кашкавал

(111) **26373** (151) 19/07/2018
 (210) ТМ 2017/1064 (220) 02/11/2017
 (181) 02/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **ALVOGEN PHARMA TRADING EUROPE EOOD Sofia**
86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG
 (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје (540)

BRINZUNO

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 офтамолошки фармацевтски препарати

(111) **26386** (151) 19/07/2018
 (210) ТМ 2017/1067 (220) 03/11/2017
 (181) 03/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул.Сава Михајлов бр.10, број 6, Скопје, МК (740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)



(591) црвена, црна, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 25 чорапи; спортски чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна облека; долна облека за жени; корсети; боди; долна облека за апсорбирање пот; костуми за капење; гаќички за капење; пижами
 кл. 35 рекламирање; услуги при продажба на големо и мало со: чорапи; спортски чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна облека; долна облека за жени; корсети; боди; долна облека за апсорбирање пот; костуми за капење; гаќички за капење; пижами; цени
 кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање на чорапи; спортски чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна облека; долна облека за жени; корсети; боди; долна облека за апсорбирање пот; костуми за капење; гаќички за капење; пижами; транспортирање на чорапи; спортски чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна облека;

долна облека за жени; корсети; боди; долна облека за апсорбирање пот; костуми за капење; гајички за капење; пижами

(111) **26385** (151) 19/07/2018
 (210) ТМ 2017/1068 (220) 03/11/2017
 (181) 03/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

ул.Сава Михајлов бр.10, број 6, Скопје, МК
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) розева, црвена, светлорозева
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 25 чорапи; спортски чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна облека; долна облека за жени; корсети; боди; долна облека за апсорбирање пот; костуми за капење; гајички за капење; пижами
 кл. 35 рекламирање; услуги при продажба на големо и мало со: чорапи; спортски чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна облека; долна облека за жени; корсети; боди; долна облека за апсорбирање пот; костуми за капење; гајички за капење; пижами; цени
 кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање на чорапи; спортски чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна облека; долна облека за жени; корсети; боди; долна облека за апсорбирање пот; костуми за капење; гајички за капење; пижами; цени

капење; гајички за капење; пижами; транспортирање на чорапи; спортски чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна облека; долна облека за жени; корсети; боди; долна облека за апсорбирање пот; костуми за капење; гајички за капење; пижами

(111) **26384** (151) 19/07/2018
 (210) ТМ 2017/1069 (220) 03/11/2017
 (181) 03/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

ул.Сава Михајлов бр.10, број 6, Скопје, МК
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) розева и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 25 чорапи; спортски чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна облека; долна облека за жени; корсети; боди; долна облека за апсорбирање пот; костуми за капење; гајички за капење; пижами
 кл. 35 рекламирање; услуги при продажба на големо и мало со: чорапи; спортски чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна облека; долна облека за жени; корсети; боди; долна облека за апсорбирање пот; костуми за капење; гајички за капење; пижами; цени
 кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање на чорапи; спортски чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна облека; долна облека за жени; корсети; боди; долна облека за апсорбирање пот; костуми за капење; гајички за капење; пижами; цени
 кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање на чорапи; спортски чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна облека; долна облека за жени; корсети; боди; долна облека за апсорбирање пот; костуми за капење; гајички за капење; пижами; цени
 кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање на чорапи; спортски чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна облека; долна облека за жени; корсети; боди; долна облека за апсорбирање пот; костуми за капење; гајички за капење; пижами; цени

долна облека за жени; корсети; боди; долна облека за апсорбирање пот; костуми за капење; гајички за капење; пижами

(111) **26383** (151) 19/07/2018
 (210) ТМ 2017/1070 (220) 03/11/2017
 (181) 03/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

ул.Сава Михајлов бр.10, број 6, Скопје, МК
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) розева и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 25 чорапи; спортски чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна облека; долна облека за жени; корсети; боди; долна облека за апсорбирање пот; костуми за капење; гајички за капење; пижами
 кл. 35 рекламирање; услуги при продажба на големо и мало со: чорапи; спортски чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна облека; долна облека за жени; корсети; боди; долна облека за апсорбирање пот; костуми за капење; гајички за капење; пижами; цени
 кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање на чорапи; спортски чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна облека; долна облека за жени; корсети; боди; долна облека за апсорбирање пот; костуми за капење; гајички за капење; пижами; транспортирање на чорапи; спортски чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна облека; долна облека за жени; корсети; боди; долна облека за апсорбирање пот; костуми за капење; гајички за капење; пижами

(111) **26258** (151) 09/07/2018
 (210) ТМ 2017/1071 (220) 03/11/2017
 (181) 03/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) Unilever N.V.

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

LOVE BEAUTY & PLANET

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 сапуни; течни сапуни; препарати за миеење раце; препарати за капење и туширање, вклучувајќи пена за капење и гелови за туширање; парфимерија, есенцијални масла; козметички производи; колонски води, тоалетна вода; лосион што се користи после бричење; парфимирани спрејови за тело; дезодоранси за лична употреба; антиперспиранти; пена за бричење, гел за бричење, лосиони за пред бричење и за после бричење; талк пудра; препарати за пред бричење и за после бричење; масла, креми и лосиони за кожата; препарати за ароматерапија; препарати за масажа; препарати за нега на кожа; препарати за депилација; производи за сончање [козметички производи] и за заштита од сонце; шминка и производи за отстранување на шминка; вазелин за козметичка употреба; препарати за нега на усни; памук за козметичка употреба, памукчиња [тоалетни производи]; козметички памукчиња/дискови; марамчиња импрегнирани со козметички лосиони; претходно навлажнети или импрегнирани памукчиња/дискови, крпчиња и марамчиња за чистење; маски за разубавување, пакувања за лице; препарати за нега на

косата и на скалпот; шампони и регенератори; бои за коса; фарби за коса; лосиони за коса; препарати за виткање на косата; спрејови за коса; пудра за коса; преливи за коса; лакови за коса; пени за коса; глазури за коса; гелови за коса; навлажнувачи за коса; течности за коса; третмани за зачувување на коса; третмани за дехидрирање на коса; масла за коса; тоник за коса; креми за коса; средства за чистење на забите; раствори за дезинфекција на устата, што не се за медицинска употреба; препарати за нега на устата и забите; препарати за полирање на заби; дентален прав; паста за заби; немедицински тоалетни препарати

(111) **26290** (151) 09/07/2018
 (210) ТМ 2017/1072 (220) 06/11/2017
 (181) 06/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **EA LOGISTICS SHPK**
Rruga e Kavajes, Pallati 141/7, Tirana, AL
 (740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
 СКОПЈЕ
 ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
 (540)

DS

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 цигари, цигарлоси, пуро, тутунски производи; запалки; кибрит; предмети за пушачи; филтри за цигари; лули; тутун за шмркнување (snuffs), тутун за цвакање; кутија за цигари и/ или пури; лули за држање на цигари

(111) **26297** (151) 09/07/2018
 (210) ТМ 2017/1073 (220) 06/11/2017

(181) 06/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **LRC Products Limited**
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, GB

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, сива и сите нијанси на: зелена, жолта, сина и виолетова

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 10 апарати и инструменти: ортопедски, ортотички, за педикир/маникир и за нега на стапала; ортопедски обувки; ортопедски производи; ортопедски влошки и ѓонови; делови и додатоци за ортопедски обувки; перничиа за нега на стапалата, имено, ортопедски перничиа, ортопедски гел перничиа за пети; помагала за корекција на стапалото, имено, потпори за лакот на стапалото; медицинска заштитна опрема против задебелување на плускавците на кожата и воспаление на прстите на нозете; ортопедски перничиа за петици и потпетици; ортопедски уметоци за чизми, обрачи/прстени за стапала и потпори за стапала; ортопедски влошки за една употреба, деодорирани ортопедски влошки за ортопедски обувки
 кл. 25 обувки; внатрешни ѓонови; внатрешни

ѓонови и ѓонови за обувки; уметоци за обувки; трикотажа; кратки чорапи; хулахопки; делови и додатоци за обувки

(111) **26387** (151) 19/07/2018
 (210) ТМ 2017/1074 (220) 07/11/2017
 (181) 07/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **САВА осигурување а.д. Скопје**
ул. Загребска бр. 28А, Скопје, МК
 (540)



(591) сива, зелена и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 36 осигурување, реосигурување, осигурување на живот, осигурување на имот, здравствено осигурување, осигурување од несреќи, поморско осигурување, осигурување од пожар, брокерство, советување во врска со осигурување, осигурителни информации, актуарски операции, актуарски услуги, финансиски проценки (осигурување), проценка на трошоци (финансиски проценки), евакуации и проценка на ризик, подготовка на финансиска анализа, финансиски услуги, финансиски операции, финансиско управување, финансиска анализа, капитални инвестиции, советување во врска со финансии, финансиско управување, клириншки куќи
 кл. 42 тестирање на возната состојба на возилата

(111) **26371** (151) 19/07/2018
 (210) ТМ 2017/1075 (220) 07/11/2017
 (181) 07/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **САВА осигурување а.д. Скопје**
ул. Загребска бр. 28А, Скопје, МК
 (540)



(591) сина, бела и сива
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 36 осигурување, реосигурување, осигурување на живот, осигурување на имот, здравствено осигурување, осигурување од несреќи, поморско осигурување, осигурување од пожар, брокерство, советување во врска со осигурување, осигурителни информации, актуарски операции, актуарски услуги, финансиски проценки (осигурување), проценка на трошоци (финансиски проценки), евакуации и проценка на ризик, подготовка на финансиска анализа, финансиски услуги, финансиски операции, финансиско управување, финансиска анализа, капитални инвестиции, советување во врска со финансии, финансиско управување, клириншки куќи
 кл. 42 тестирање на возната состојба на возилата

(111) **26286** (151) 10/07/2018
 (210) ТМ 2017/1076 (220) 07/11/2017
 (181) 07/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **САВА осигурување а.д. Скопје**
ул. Загребска бр. 28А, Скопје, МК
 (540)



(591) црвена, сива и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 36 осигурување, реосигурување, осигурување на живот, осигурување на имот, здравствено осигурување, осигурување од несреќи, поморско осигурување, осигурување од пожар, брокерство, советување во врска

со осигурување, осигурителни информации, актуарски операции, актуарски услуги, финансиски проценки (осигурување), проценка на трошоци (финансиски проценки), евакуации и проценка на ризик, подготовка на финансиска анализа, финансиски услуги, финансиски операции, финансиско управување, финансиска анализа, капитални инвестиции, советување во врска со финансии, финансиско управување, клириншки куќи
 кл. 42 тестирање на возната состојба на возилата

(111) **26288** (151) 10/07/2018
 (210) ТМ 2017/1077 (220) 07/11/2017
 (181) 07/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **САВА осигурување а.д. Скопје**
ул. Загребска бр. 28А, Скопје, МК
 (540)



(591) сива, виолетова и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 36 осигурување, реосигурување, осигурување на живот, осигурување на имот, здравствено осигурување, осигурување од несреќи, поморско осигурување, осигурување од пожар, брокерство, советување во врска со осигурување, осигурителни информации, актуарски операции, актуарски услуги, финансиски проценки (осигурување), проценка на трошоци (финансиски проценки), евакуации и проценка на ризик, подготовка на финансиска анализа, финансиски услуги, финансиски операции, финансиско управување, финансиска анализа, капитални инвестиции, советување во врска со финансии, финансиско управување, клириншки куќи

кл. 42 тестирање на возната состојба на возилата

(111) **26254** (151) 03/07/2018
 (210) ТМ 2017/1082 (220) 09/11/2017
 (181) 09/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **ВИКТОРИЈА БРЕНД ДООЕЛ**
бул. Гоце Делчев бр. 7/ДТЦ МАВРОВКА Ц-КАТ 3/14, 1000, Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
 (540)



(591) темно црвена, бела, црна, жолта
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 чај, (со потекло од Шри Ланка)
 кл. 35 услуги за увоз-извоз и трговија на големо и мало со чај

(111) **26269** (151) 10/07/2018
 (210) ТМ 2017/1084 (220) 10/11/2017
 (181) 10/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Brand Management Group Ltd**
Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, VI


(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
 (540)

Mühlefellner

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 масла и масти; прехранбени производи и нивни состојки
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); зачини
кл. 43 услуги за обезбедување на храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **26289** (151) 10/07/2018
(210) ТМ 2017/1087 (220) 10/11/2017
(181) 10/11/2027
(450) 31/07/2018

(732) **Здружение за обука и професионален развој на адвокати, медијатори и арбитри А.М.А Скопје ул. Орце Николов бр. 71 Скопје, МК**
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА - АНДРЕВСКИ, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)



(591) сива, бела, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 професионално бизнис консултирање; рекламирање
кл. 41 образовни услуги; академии (образование); професионално насочување;

совети во врска со образованието и оспособувањето; информирање за образование; организирање и водење на работилници; обука; практична обука; демонстрирање
кл. 45 правно истражување

(111) **26362** (151) 10/07/2018
(210) ТМ 2017/1092 (220) 14/11/2017
(181) 14/11/2027
(450) 31/07/2018
(300) 31863 30/06/2017 AD

(732) **Philip Morris Brands Sàrl**
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цваќање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за



тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, цевни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(111) **26359** (151) 19/07/2018
 (210) ТМ 2017/1097 (220) 14/11/2017
 (181) 14/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **MARBO PRODUCT d.o.o.**
Djordja Stanojevic 14, 11000, Belgrade, RS
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

СО ЧИПСИ СЕКОЈ ДЕН ИМА ПОДОБАР ВКУС

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 храна за ужина (грицки) на база на компир

(111) **26361** (151) 19/07/2018
 (210) ТМ 2017/1098 (220) 14/11/2017
 (181) 14/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12,, 1000 , Скопје, МК
 (540)

BULNEXO

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи, имено за третман на зависност од опиоиди

(111) **26363** (151) 19/07/2018
 (210) ТМ 2017/1108 (220) 15/11/2017
 (181) 15/11/2027
 (450) 31/07/2018
 (300) 016724544 15/05/2017 ЕМ

(732) **Froneri Ltd.**
Richmond House, Leeming Bar,
Northallerton, North Yorkshire DL7 9UL, GB
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

NUII

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 производи од сладолед, сладолед, сладолед од смрзнат сируп (сорбет), смрзнати лижавчиња (смрзнат десерт на база на вода), смрзнати слатки, смрзнат јогурт, корнети (во форма на конус) за сладолед, вафли (обланди) за сладолед

(111) **26360** (151) 23/07/2018
 (210) ТМ 2017/1116 (220) 15/11/2017
 (181) 15/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Друштво за маркетинг и трговија ЗИП ЗАП ДОО Скопје**
ул. Царева Вода 7/9, Скопје, МК
 (740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ
 ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000
 (540)

SHEEZICK

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 16 хартија, картон и производи од нив што не се опфатени со други класи, печатени работи, книговезачки материјал, фотографии, канцелариски материјали, лепила за канцелариска или куќна употреба, материјали што ги користат уметниците, скликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебе), материјал за обука и настава (освен апарати) пластични материјали за пакување (што не се вклучени во други класи)

пачатарски букви, клишиња

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи
 кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси
 кл. 25 облека, обувки и капи
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи, трговија на големо и мало со кожа и имитација на кожа и производи од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи; текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси; облека, обувки и капи

(111) **26388** (151) 23/07/2018
 (210) ТМ 2017/1117 (220) 15/11/2017
 (181) 15/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Друштво за маркетинг и трговија ЗИП ЗАП ДОО Скопје**

ул. "Црвена Вода" 7/9, Скопје, МК

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ
 ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000
 (540)

SHEEZIKA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производи од нив што не се опфатени со други класи, печатени работи, книговезачки материјал, фотографии, канцелариски материјали, лепила за канцелариска или кукна употреба, материјали што ги користат

уметниците, скликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебе), материјал за обука и настава (освен апарати) пластични материјали за пакување (што не се вклучени во други класи)
 пачатарски букви, клишиња

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи
 кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси
 кл. 25 облека, обувки и капи
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи, трговија на големо и мало со кожа и имитација на кожа и производи од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи; текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси; облека, обувки и капи

(111) **26389** (151) 23/07/2018
 (210) ТМ 2017/1118 (220) 15/11/2017
 (181) 15/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Друштво за маркетинг и трговија ЗИП ЗАП ДОО Скопје**

ул. "Црвена Вода" 7/9, Скопје, МК

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ
 ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000
 (540)

SHZK

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производи од нив што не се опфатени со други класи,



печатени работи, книговезачки материјал, фотографии, канцелариски материјали, лепила за канцелариска или куќна употреба, материјали што ги користат уметниците, скликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебе), материјал за обука и настава (освен апарати) пластични материјали за пакување (што не се вклучени во други класи) пачатарски букви, клишиња кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси кл. 25 облека, обувки и капи кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи, трговија на големо и мало со кожа и имитација на кожа и производи од нив кои не се опфатени со другите класи;кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и сонце и стапови за одење;камшици и сарачки производи;текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи;покривки за кревети и маси;облека, обувки и капи

(111) **26390** (151) 23/07/2018
 (210) ТМ 2017/1119 (220) 15/11/2017
 (181) 15/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Друштво за маркетинг и трговија
 ЗИП ЗАП ДОО Скопје**

ул. "Црвена Вода" 7/9, Скопје, МК

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ
 ул. "Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000
 (540)

SHEEZICK NA REEZICK

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производи од нив што не се опфатени со други класи, печатени работи, книговезачки материјал, фотографии, канцелариски материјали, лепила за канцелариска или куќна употреба, материјали што ги користат уметниците, скликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебе), материјал за обука и настава (освен апарати) пластични материјали за пакување (што не се вклучени во други класи) пачатарски букви, клишиња кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси кл. 25 облека, обувки и капи кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи, трговија на големо и мало со кожа и имитација на кожа и производи од нив кои не се опфатени со другите класи;кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и сонце и стапови за одење;камшици и сарачки производи;текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи;покривки за кревети и маси;облека, обувки и капи

(111) **26391** (151) 23/07/2018
 (210) ТМ 2017/1126 (220) 20/11/2017
 (181) 20/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **ВИЗБА ВАЛАНДОВО**

ул. Никола Карев бр.6, 2460, Валандово,
 МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) темно црвена, бела, сива, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво); вино
кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
услуги на увоз-извоз и трговија на големо и
мало со алкохолни пијалаци, вина
кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока

(111) **26411** (151) 23/07/2018
(210) ТМ 2017/1133 (220) 23/11/2017
(181) 23/11/2027
(450) 31/07/2018

(732) **БИФАРМ ДООЕЛ Скопје**
ул.Анкарска бр. 33 1/1, 1000, Скопје, МК
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **26412** (151) 23/07/2018
(210) ТМ 2017/1135 (220) 23/11/2017
(181) 23/11/2027
(450) 31/07/2018

(732) **БИФАРМ ДООЕЛ Скопје**
ул.Анкарска бр. 33 1/1, 1000, Скопје, МК
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **26408** (151) 17/07/2018
(210) ТМ 2017/1136 (220) 23/11/2017
(181) 23/11/2027
(450) 31/07/2018

(732) **ТД ЦЕНТРО УНИОН ДОО Скопје**
ул. Партизански одреди бр. 154, Скопје,
МК

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти, научни,
поморски, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за мерење,
сигнализација, контрола, спасување и
настава, апарати и инструменти за
спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот,
апарати за снимање, пренос и репродукција
на звук или слика, магнетски носачи на
податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар
каси, машини за сметање и опрема за
обработка на податоци и компјутери, апарати
за гаснење пожар
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење(готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување
со вода и за санитарни намени
кл. 21 куќни и кујнски апарати и садови за
домаќинство(не се од благородни метали

или преслечени со нив), чешли и сунѓери, четки, материјали за правење четки, производи што се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло(освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класа

(111) **26407** (151) 17/07/2018
 (210) ТМ 2017/1138 (220) 27/11/2017
 (181) 27/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје**
Качанички пат бр. 158, 1000, Скопје, МК
 (740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
 бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
 (540)




(591) жолта, портокалова, темно црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 кондиторски производи, бисквити, бисквити петит-бер, бонбони, вафли, гуми за џвакање, желеа, карамели (бонбони), колачи, крекери, пудинг, палачинки, пралини, слатки, торти, чоколадо
 кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со кондиторски производи, бисквити, бисквити петит-бер, бонбони, вафли, гуми за џвакање, желеа, карамели (бонбони), колачи, крекери, пудинг, палачинки, пралини, слатки, торти, чоколадо

(111) **26346** (151) 10/07/2018
 (210) ТМ 2017/1140 (220) 27/11/2017
 (181) 27/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Друштво за производство и услуги на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ**

ул. Аргир Маринчев бр. 3, 6000, Охрид, МК
 (740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
 (540)



(591) црвена, розова, виолетова, црна, портокалова, сина, жолта

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 додатоци во исхраната на бебиња на база на рополис во форма на капки и спреј

(111) **26352** (151) 10/07/2018
 (210) ТМ 2017/1141 (220) 27/11/2017
 (181) 27/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Bekim Maraj**
Tangentenweg 40, CH-4058 Basel, CH
 (740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
 ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, Скопје
 (540)

BEG

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 32 пиво, минерални води и газирани води, освежителни безалкохолни пијалоци вклучувајќи енергетски пијалоци; овошни напитки и овошни сокови; сируп и

препарити за приготвување на пијалок кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво) кл. 35 услуги при големопродажба и малопродажба за пиво, минерални води и газирани пијалоци, безалкохолни пијалоци вклучувајќи енергетски пијалоци; овошни напитки и овошни сокови, сирупи и препарити за приготвување на пијалок, пијачка вода, вода со адитиви (безалкохолни пијалоци)

(111) **26402** (151) 17/07/2018
 (210) ТМ 2017/1142 (220) 28/11/2017
 (181) 28/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Philip Morris Brands Sàrl**
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)



(591) бела, сива, сребрена, црвена и сите нијанси на сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 тутун, преработен или сиров, производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмуг, крегек цигари; тутун во прав, замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со

цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација, раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(111) **26403** (151) 17/07/2018
 (210) ТМ 2017/1143 (220) 28/11/2017
 (181) 28/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Philip Morris Brands Sàrl**
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)



(591) црвена, бела, сива, сребрена, сите нијанси на сино
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 тутун, преработен или сиров, производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмуг, крегек цигари; тутун во прав, замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација, раствори со



течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(111) **26343** (151) 10/07/2018
 (210) ТМ 2017/1145 (220) 28/11/2017
 (181) 28/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Philip Morris Brands Sàrl**
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

TUNED BLUE

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 тутун, преработен или сиров, производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за џвакање, бурмуг, крегек цигари; тутун во прав, замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација, раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(111) **26340** (151) 10/07/2018
 (210) ТМ 2017/1146 (220) 30/11/2017
 (181) 30/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје**
ул. Козле бр. 188 , 1000, Скопје, МК
 (540)

REVAGRA

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **26341** (151) 10/07/2018
 (210) ТМ 2017/1147 (220) 30/11/2017
 (181) 30/11/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје**
ул. Козле бр. 188 , 1000, Скопје, МК
 (540)

РЕВАГРА

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **26342** (151) 10/07/2018
 (210) ТМ 2017/1150 (220) 30/11/2017

(181) 30/11/2027

(450) 31/07/2018

**(732) Viacom Overseas Holdings C.V.
Atlas Arena, Asia Building (2nd floor),
Hoogooddreef 5, 1101 BA, Amsterdam, NL**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

HALF SHELL HEROES

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени работи, периодични публикации, книги и весници; хартија и картонски артикли; постери, календари, материјали кои ги користат уметниците; инструменти за пишување, моливи, пенкала, сликарски четки, канцелариски материјали, нотеси, честитки, прецртани слики, фотографии; фигурини (статуетки) од хартија; материјали за обука и настава, машини за во канцеларија и машини за пишување

кл. 18 чадори, големи торби, ранци, торбички за на половина, курирски ташни за на рамо, женски чанти, новчаници и портмонеа, спортски торби, торби за костуми за патување, ранци, новчаничиња за монети, патни торби, торби за на плажа

кл. 25 костуми за капење, бањарки, облека за на плажа, ремени (облека), шорцеви, јакни, палта, чорапи, обувки, шарени свилени шами, џемпери, костуми за Ноќта на вештерките, костуми за маскембал, костуми на ликови, сценски костуми, фустани, ракавици, шорцеви за вежбање, штитници за уши од студ, производи што се носат околу врат, пижами, панталони, кошули, блузи, облека за скијање, машки панталони, стреи за на глава, трегери, ролки, долна облека, елечи, облека за загревање, производи што

се носат на глава
кл. 28 игри и играчки, имено, игри со карти, стрели за пикадо, кукли; играчки на дување; плишани кукли; плишани играчки; акциони фигури и нивни додатоци; индивидуални машини за видео игри што користат CD ROM, индивидуални машини за видео игри, индивидуални машини за игри со аудио излез, и игри на табла; предмети за спорт, имено, голф (палки за голф), топки за безбол, топки за фудбал, топчиња за падл, топки за активности, скејтборд; палки за безбол; украси за елки

кл. 41 забава; образовни услуги; спортски и културни активности; забавни паркови; продукција на радио и телевизиски програми; продукција на филмови и прилози за забава во живо; продукција на анимирани филмови и телевизиски прилози; кино и телевизиски студија; забава со кинематографски филмови, телевизиска забава, вклучувајќи забавни изведби и шоуа во живо, објавување книги, списанија и периодични изданија; обезбедување информации за забавните услуги на пријавувачот до повеќекратни корисници преку светска мрежа или Интернет или други онлајн бази на податоци; продукција на танцови шоуа, музички шоуа и шоуа за видео награди; хумористични програми (комедија), програми со забавни игри и спортски настани пред публика во живо кои се пренесуваат во живо или снимени за подоцнежнo емитување; музички концерти во живо; тв програма за актуелни настани; организирање натпреварувања во таленти и настани за музички и телевизиски награди; организирање и презентирање на изложбена забава во врска со стил и мода; обезбедување информации во областа на забавата преку глобална компјутерска мрежа

(111) **26345** (151) 10/07/2018

(210) ТМ 2017/1151 (220) 30/11/2017



(181) 30/11/2027

(450) 31/07/2018

(732) SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION, a corporation organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants of

1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8522, , JP

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово (540)

SHARP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати; мотори и погонски машини (освен за копнени возила); машински спојници и трансмисиони елементи (освен за копнени возила); земјоделски алатки освен оние со кои се управува рачно; инкубатори за јајца; автоматски машини за продажба; електрични правосмукалки за куќна употреба; автоматски правосмукалки (самоодни) кои користат компјутерски системи во облак (cloud computing) за куќна употреба; автоматски правосмукалки (самоодни) за куќна употреба; автоматски правосмукалки (самоодни), имено, роботи кои користат компјутерски системи во облак (cloud computing) за одржување на домаќинства и кои имаат јонизирачка функција; електрични автоматски правосмукалки (самоодни), имено, роботи за одржување на домаќинствата; електрични правосмукалки за футон (јапонски душеци) за куќна употреба; електрични машини за перење на алишта за куќна употреба; електрични машини за перење на алишта кои имаат опција за сушење на алишта, за куќна употреба; машини за перење на садови за куќна употреба; електрични машини за

полирање со восок за куќна употреба; електрични преработувачи на храна за куќна употреба; машини за мешање на храна за куќна употреба; електрични блендери за куќна и индустриска употреба; електрични уреди за сецкање на храна; машини за сецкање на месо; машини за мелење на месо; електрични соковници за куќна употреба; соковиници со ниска брзина за куќна употреба; електрични преси за овошје, за употреба во домаќинство; електрични правосмукалки за индустриска употреба; автоматски правосмукалки (самоодни) кои користат компјутерски системи во облак (cloud computing) за индустриска употреба; автоматски правосмукалки (самоодни) за индустриска употреба; автоматски правосмукалки (самоодни), имено, роботи кои користат компјутерски системи во облак (cloud computing) за индустриска употреба и кои имаат јонизирачка функција; електрични автоматски правосмукалки (самоодни), имено, роботи за индустриска употреба; автоматски правосмукалки (самоодни), имено, роботи за чистење на модули на соларни ќелии; електрични машини за перење на алишта за индустриска употреба; машини за перење на садови за индустриска употреба; електрични соковници; електрични соковници за индустриска употреба; машини за стружење на овошје; машини за мешање на храна за индустриска употреба; машини за лупење на храна за индустриска употреба; машини за сечење, сецкање и ситнење на храна за индустриска употреба; машини за подготовка на храна и преработка на пијалоци; мелници за кафе со кои не се управува рачно; машини за мелење (мелници); електрични машини за полирање со восок за индустриска употреба; роботи за носачи на багаж; елеватори (лифтови); опрема за отстранување на статички електрицитет; автоматски машини за

дистрибуција

кл. 8 рачни алати и орудија (со кои се ракува рачно); прибор за јадење; ладно оружје; жилети; електрични пегли; електрични пегли на параа; рачни справи за вртење на коса; рачни пегли за вртење на коса; справи за исправање на коса; справи за стилизирање на коса; електрични жилети; електрични машинки за бречење; електрични уреди за депилација.

кл. 9 апарати и инструменти научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, прекинување, трансформација, акумулација, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; компакт дискови, ДВД и дигитални носачи на податоци; механизми за апарати кои се вклучуваат со паричка; регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци, компјутери; компјутерски софтвер; апарати за гасење на пожар; дополнителни звучни системи во облик на прачка (sound bar системи); опрема за домашно кино; слушалки, интернет радио, грамофони; LCD телевизиски приемници; смартфони (паметни телефони) во облик на робот; смартфони (паметни телефони); мобилни

телефони; телефони; делови и опрема за телефони; таблет компјутери; преносливи дигитални асистенти во облик на таблет компјутер; преносливи дигитални асистенти во облик на рачни часовници; преносливи дигитални асистенти; интегрирани интерактивни табли; интерактивни табли, интегрирани интерактивни табли со екрани на допир; интерактивни табли со екрани на допир; апликациски софтвер за смартфони

(паметни телефони) и дигитални асистенти во вид на таблет компјутери; апликациски софтвер; телекомуникациски апарати; апарати кои се користат во електроника и нивни делови; батерии; електрични жици и кабли; машини и апарати за дистрибуција и/или контрола на електрична енергија; самоодни роботи за следење на безбедноста; самоодни роботи за надзор кои се користат во безбедносни цели; роботи за надзор кои се користат во безбедносни цели; машини и инструменти за автоматска контрола кои функционираат на основа на температура и регистрирање на движења, за потреби на климатизација или замрзнување; регулатори на јачина на светлост за осветлувачки тела; струјни контролери за осветлувачки тела; машини и инструменти за мерење или тестирање на температура, влажност и атмосферски притисок; автоматски и далечински управувачи со цел за мерење, надгледување и контролирање на клима уреди; камери со цел за надгледување; камери за видео надзор; апарати за предупредување против кражба и против пожари; сензори за движења; апарати за следење, електрични; камери за надгледување со сензори за движење; носачи на податоци за пренос и складирање на уреди со електронска меморија, безжично или со помош на кабел; аудио-приемници; апарати за пренос на звук или слика; апарати за снимање на звук или слика; апарат за предупредување со можност за надгледување на движењето на бебиња со помош на видео камери или сензори; електронски преведувачи врз основа на звук; електронски преведувачи; однапред снимени носачи на податоци за системи за препознавање на глас; плеери за репродукција на звук; звучници; апарати за снимање на компјутерски податоци; апарати



за обработка на податоци; компјутерски програми што можат да се превземат преку интернет; компјутерски програми (софтвери кои можат да се превземаат); компјутери и компјутерски системи; фотонапонски модули на ќелии; соларни батерии; фотонапонски апарати и инсталации; телевизиски приемници со екрани кои можат да се употребуваат како огледало; монитори со екран кој може да се употребува како огледало; безбедносни аларми за врати против кражба; аларми за течење на гас; аларми за чад; аларми за протекување на вода; аларми против кражба; електронски механизми за заклучување на сефови; струјни контролери на далечинско управување; ватметри; трансформатори на електрична енергија; апарати за мерење на напон на електрична енергија; детектори на микроби; сензори за микроби; машини и инструменти за мерење и испитување; педометри; бројачи; сензори за вибрации; видео записи како однапред снимени видео дискови и видео ленти; музички датотеки, фајлови, кои може да се превземаат; датотеки на слики кои може да се превземаат; звучни записи или слики кои може да се превземаат; компјутерски апликативен софтвер за преносни дигитални асистенти; компјутерски софтвер за компјутерство во облак; апликациски софтвер; апликациски програми за смартфони кои користат безжична локална мрежа за управување на електрични уреди во домаќинството; програми за игри за мобилни телефони кои може да се превземаат; програми за компјутерски игри кои се превземени од интернет; програми за преносни игри со екран од течни кристали кои се превземени од интернет; компјутерски софтвер кој може да се превземе; мелодии за мобилни телефони кои може да се превземаат; електронски

публикации кои може да се превземаат; електронски публикации; сензори АГЕ (завршни продукти на гликација); апарати за анализа на протеини; уреди за електрофореза; апарати за блот; апарат за слики со флуоресценција; уреди за анализа на земјиште; ваги за бањи кл. 10 хируршки, медицински, стоматолошки и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски артикли; хируршки материјали за шиеење; терапевтски и помошни уреди за хендикепирани лица; апарати за масажа; апарати, уреди и производи за доенчиња; апарати, уреди и производи за сексуални активности; апарати за масажа за тело; апарат за масажа за лице кл. 11 апарати за осветлување, греење, создавање на пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни цели; јонизатори за употреба во домаќинство; електрични автоматски апарати за јонизација (самоодни) за употреба во домаќинство; електрични автоматски апарати за јонизација (самоодни) кои користат компјутерски системи во облак (cloud computing), за употреба во домаќинство; клима уреди за употреба во домаќинство; прочистувачи на воздух за куќна употреба; исушувачи на влага за куќна употреба; навлажнувачи за куќна употреба; електрични вентилатори; електрични вентилатори за вентилација; кујнски аспиратори; електрични шпорети; машини за издувување на воздух кои содржат јонизирачки уреди за потреби на климатизација; електрични уреди за дување за потреби на климатизација; сушачи за футон (јапонски душек) за куќна употреба; електрични машини за сушење на алишта за куќна употреба; електрични фрижидери за куќна употреба; парни печки со супер загревање за куќна употреба; парни

печки со супер загревање со функција на користење како микробранови печки, за куќна употреба; тостери-печки за печење на врела пара (super heated steam toaster oven) за куќна употреба; микробранови печки; електрични печки; електромагнетни индукциски шпорети за куќна и индустриска употреба; електрични скари; грејачи за готвење кои се загреваат со помош на индукција; плочи за готвење и вградливи микробранови рерни; електрични грејни фиоки; електрични апарати за готвење на ориз за куќна употреба; електрични тостери за леб; електрични тостери-печки; електрични тави; електрични тенџериња за готвење; електрични лонци за готвење; електричен готвач; електрични тенџериња; електрични садови за загревање на храна; електричен парен лонец; електрични машини за кафе; електрични апарати за правење на топли сендвичи; електрични фритези; електрични уреди за подготовка на супи; електрични уреди за подготовка на јогурт; уреди за правење на леб; електрични апарати за правење на чај; електрични садови за подготовка на топли напитки; електрични уреди за готвење под притисок; јонски генератори за кациги, чистачи на кациги; електрични апарати за лице за производство на пара со јонизирачка функција; електрични апарати за лице со јонизирачка функција; фенови за коса за куќна употреба; електротермички уреди за потреби на разубавување или за санитарни потреби, за куќна употреба; електротермички уреди за куќна употреба; осветлувачки инсталации со диоди кои емитураат светло (ЛЕД); електрични лампи и уреди за осветлување; улично осветлување; улично осветлување кое се состои од модули на соларни ќелии; разладувачки витрини; машини и апарати за замрзнување за индустриска употреба; витрини за

разладување и/или замрзнување; електрични чајници; електрични грејачи на вода; електрични горилници за индустриска употреба; гасни горилници за индустриска употреба; електрични грејачи за готвење за индустриска употреба; машини за сушење на садови за индустриска употреба; апарати за дезинфекција на садови за индустриска употреба; апарати за сушење; апарати за греење на подови; апарати за климатизирање и греење; електрични апарати за греење; клима уреди за индустриска употреба; јонизатори за индустриска употреба; апарати за филтрирање на вода; апарати за прочистување на вода; електрични автомати за вода; електрични автомати за топла вода; грејачи за вода за кади за капење; електрични апарати за туширање кои се состојат од грејач за вода и глава на туш; електрични апарати за туширање кои се состојат од грејач за вода, глава на туш и пумпа; тоалетни школки со биде функција; електрични апарати за греење и сушење за бањи; електрични апарати за сушење за бањи; плински апарати за греење и сушење за бањи; плински апарати за сушење за бањи; електрични диспензери за пијалоци за куќна употреба; електрични диспензери за газирани пријалоци за индустриска употреба; електрични диспензери за пријалоци за индустриска употреба; тоалетни школки со уред за испирање; тоалетни школки; седиште за употреба со тоалетни школки во јапонски стил; фенови за коса за индустриска употреба; уреди за правење на течен натриум хипохлорит; електрични јонизатори на вода за куќна употреба; електрични јонизатори на вода кл. 12 куќни или кујнски апарати и садови; чешли и сунѓери; четки (освен четки за боја); материјали за правење на четки; прибор за

чистење; необработено или полуобработено стакло, освен градежно стакло; стакларија, порцелан и грнчарија; електрични даски за пеглање

(111) **26344** (151) 10/07/2018
(210) ТМ 2017/1153 (220) 30/11/2017
(181) 30/11/2027
(450) 31/07/2018

(732) **PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA OBRENOVAC**

Industrijska 8, 11500, Obrenovac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово (540)

ZANKAF

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **26353** (151) 10/07/2018
(210) ТМ 2017/1154 (220) 30/11/2017
(181) 30/11/2027
(450) 31/07/2018

(732) **IGLA Sh.p.k**

Komuna Vaqarr, Tirana, AL

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје (540)



(591) темно сина, светло сина, бела, црна, црвена и окер

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 цигари, цигарлоси, пуру, тутунски производи; запалки; кибрит; предмети за пушачи; филтри за цигари; лули; тутун за шмркнување (snuffs), тутун за цвакање; кутија за цигари и/ или пури; лули за држање на цигари

кл. 35 рекламирање, водење на работење, управување со работи услуги при продажба на големо и мало со цигари, цигарлоси, пуру, тутунски производи; запалки; кибрит; предмети за пушачи; филтри за цигари; лули; тутун за шмркнување (snuffs), тутун за цвакање; кутија за цигари и/ или пури; лули за држање на цигари

(111) **26339** (151) 10/07/2018
(210) ТМ 2017/1156 (220) 30/11/2017
(181) 30/11/2027
(450) 31/07/2018

(732) **Друштво за промет и услуги БЕТ ТУ МАР дооел Скопје**

ул. Булевар партизански одреди бр. 49/2-3, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје (540)



(591) жолта, црна, бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 спортски обложувалници

(111) **26409** (151) 17/07/2018
(210) ТМ 2017/1157 (220) 01/12/2017
(181) 01/12/2027
(450) 31/07/2018

(300) UK00003239563 26/06/2017 UK

(732) **Dunhill Tobacco of London Limited**
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, UK

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела и сите нијанси на: сива и сребрена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 цигари, пури, цигарило (мали цигари), тутун за виткање, тутун за луле и производите од тутун

(111) **26348** (151) 05/07/2018
(210) ТМ 2017/1188 (220) 07/12/2017
(181) 07/12/2027
(450) 31/07/2018

(732) **Gulbahar Tobacco International FZE**
P.O. Box 61401, Jebel Ali Free Zone, Dubai,
AE

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

CAVALLO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити

(111) **26367** (151) 19/07/2018
(210) ТМ 2017/1197 (220) 11/12/2017
(181) 11/12/2027
(450) 31/07/2018

(732) **ENNELIN LTD**
2nd Floor, Block A, Stapleton House, 110
Clifton Street, Company No. 09735135, GB

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)

H4

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за изработка, запишување, скенирање, пренос, зачувување, индексирање, пребарување, навигација, анализа, филтрирање, споредување, екстракција, пристап, споделување и печатење на податоци и документи; компјутерски софтвер кој на корисниците им овозможува вчитување, преземање, објавување, пристап, креирање, уредување, договарање, индексирање, приказ, споделување, размена, филтрирање и/или коментирање на податоци, текст, информативни документи или слики преку компјутерски и комуникациони мрежи и Интернет; софтвер за размена на датотеки; компјутерски софтвер за употреба во врска со финансии, вложувања и хартии од вредност; компјутерски софтвер за употреба во врска со договорна документација; компјутерски софтвер за употреба во колаборативен процес на подготовка на документи; компјутерски софтвер кој дозволува споделување на коментари за документи и податоци; компјутерски софтвер за конвертирање на слики од документи во електронски формат; дигитални формати на фајлови

кл. 36 финансиски услуги, услуги поврзани со трансакции на пазарот на капитал; пружање на информации во врска со финансиски трансакции; информативни услуги поврзани со финансиски хартии од вредност; обезбедување на податоци во врска со финансиски трансакции; услуги на советување и консултантски услуги поврзани



со сите претходно наведени услуги кл. 38 овозможување на пристап на документи зачувани во електронска форма во централните датотеки заради советување од далечина; овозможување на пристап на Интернет платформа; електронски пренос на документи; пренос на компјутерски документи

кл. 42 програмирање на софтвер; дизајнирање и развој на системи за чување на податоци; овозможување на привремена употреба на софтвер кој не може да се презема заради изработка, запишување, компресирање, пренос, зачувување, индексирање, пребарување, навигација, анализа, споредување, екстракција, пристап, споделување и печатење на податоци, договори и документи; овозможување на привремена употреба на онлајн софтвер кој не може да се презема заради користење во врска со финансии, финансиско тргување, инвестирања, хартии од вредност и договорна документација; програмирање на софтвер за Интернет платформи; пружање на платформа со технологија која им овозможува на интернет корисниците изработување, вчитување, преземање, уредување, приказ, споделување, размена и филтрирање на документи, договори, податоци, информации, слики и мултимедијали содржини; одржување на компјутерски софтвер; ажурирање на компјутерски софтвер; инсталирање на компјутерски софтвер; услуги на поправка на компјутерски софтвер; дизајнирање и развој на компјутерски софтвер; изнајмување на компјутерски софтвер; закуп на компјутерски софтвер; хостирање на веб портали; дизајнирање на веб портали; скенирање и дигитализација на фајлови и документи; електронско зачувување на фајлови и документи; хостирање на платформи на Интернет; платформа како услуга [PAAS];

услуги на софтвер како услуга [SAAS]; консултантски, информативни и советодавни услуги поврзани со сите претходно наведени услуги; конверзија во формат на електронски фајл

кл. 45 правни услуги; услуги на правна поддршка; услуги на подготовка на правни документи

 (111) **26284** (151) 09/07/2018
 (210) ТМ 2017/1199 (220) 11/12/2017
 (181) 11/12/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Abbott Diabetes Care Inc.**

**1420 Harbor Bay Parkway, Alameda,
California 94502, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

FREESTYLE LIBRE

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 софтвер кој се користи за управување на дијабетес; софтвер за користење со глукозни сензори; софтвер за користење со глукозен мониторен систем; мобилни софтверски апликации во областа на управување со дијабетес

кл. 10 медицински апарати и инструменти за управување со дијабетес; медицински апарати и инструменти за надгледување на глукоза; сензорски базирани монитори за глукоза; мерачи на глукоза; инструменти за надгледување на глукоза; континуирани глукозни мониторинжни системи

кл. 42 обезбедување софтверски услуги за известување за глукоза и услуги за Облак-платформа (cloud platform) со софтвер за споделување, известување, одржување, управување, следење и анализа на

медицински информации во областа на управување со дијабетес; обезбедување на привремена употреба на онлајн софтвер, кој не се симнува, за споделување, известување, одржување, управување, следење и анализа на медицински информации во областа на управување со дијабетес; обезбедување на вебсајт со онлајн софтвер што не се симнува кој им овозможува на корисниците да споделуваат, известуваат, одржуваат, управуваат, следат и анализираат медицински информации во областа на управување со дијабетес; софтвер како сервис (SAAS) услуги со софтвер за споделување, известување, одржување, управување, следење и анализа на медицински информации во областа на управување со дијабетес

(111) **26268** (151) 09/07/2018
 (210) ТМ 2017/1200 (220) 11/12/2017
 (181) 11/12/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Abbott Diabetes Care Inc.**
1420 Harbor Bay Parkway, Alameda,
California 94502, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)


LIBRE

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 софтвер кој се користи за управување на дијабетес; софтвер за користење со глукозни сензори; софтвер за користење со глукозен мониторинг систем; мобилни софтверски апликации во областа на управување со дијабетес

кл. 10 медицински апарати и инструменти за управување со дијабетес; медицински апарати и инструменти за надгледување на глукоза; сензорски базирани монитори за глукоза; мерачи на глукоза; инструменти за надгледување на глукоза; континуирани глукозни мониторинг системи
 кл. 42 обезбедување софтверски услуги за известување за глукоза и услуги за Облак-платформа (cloud platform) со софтвер за споделување, известување, одржување, управување, следење и анализа на медицински информации во областа на управување со дијабетес; обезбедување на привремена употреба на онлајн софтвер, кој не се симнува, за споделување, известување, одржување, управување, следење и анализа на медицински информации во областа на управување со дијабетес; обезбедување на онлајн софтвер што не се симнува кој им овозможува на корисниците да споделуваат, известуваат, одржуваат, управуваат, следат и анализираат медицински информации во областа на управување со дијабетес; софтвер како сервис (SAAS) услуги со софтвер за споделување, известување, одржување, управување, следење и анализа на медицински информации во областа на управување со дијабетес

(111) **26282** (151) 09/07/2018
 (210) ТМ 2017/1201 (220) 11/12/2017
 (181) 11/12/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Sanrio Company, Ltd**
1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, JP
 (740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
 ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
 (540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други препарати за перење; чистење, полирање, препарати за триење и нагризување; сапуни што не се за медицинска употреба; парфимерија; есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса што не се за медицинска употреба, пасти за заби, препарати за омекнување; прибор за лична хигиена; препарати за нокти; производи и препарати за нега и чистење на косата и кожата; лепила за козметички цели; лосион за после бричење; антиперспиранти; антистатични препарати за цели на домаќинството; аромати; кора од дрво квилаја за миење; соли за капење, козметички препарати за капење; маски за забавување; соли за белење; сода за белење; плавила за перење алишта; бои - хемиски средства за освежување на боите што се користат во домаќинството [перење алишта]; бои-препарати за отстранување; козметички прибор; козметички препарати за слабеење; козметички производи за животни; памучни стапчиња за козметичка употреба; вата за козметичка употреба; козметички креми; креми за белење на кожата; креми за кожени производи; одмастувачи; полирање вештачки вилицы; препарати за чистење на вештачки вилицы; дезодоранти за луѓе; дезодоранти за животни и домашни миленици; детергенти; козметички бои; колонска вода, тоалетна вода; крем за коса; гел за коса; шампони; балсам за коса и препарати за навлажување на косата; парфеми; кармини; креми и лосиони за лице и кожа; вештачки

нокти; полирање на нокти и лакови и разредувачи; заштита од сонце; производи за белење [деколоранти] за козметичка употреба; ароми за слатки [есенцијални масла]; млеко за чистење за тоалетна употреба; козметички производи за веѓи; моливчиња за веѓи; омекнувач за ткаенини [што се користат за перење]; вештачки трепки; восок за под; бои за коса; спрејови за коса; производи за виткање коса; белило за алишта; производи за киснење алишта; производи за штиркање; лосиони за козметичка употреба; шминка; пудра за шминкање; производи за шминкање; производи за отстранување на шминка; маскара; раствори за уста што не се за медицинска употреба; производи за нега на ноктите; козметички моливчиња; политура за мебел и подови; брилијантин за козметичка употреба; производи за кадење [мириси]; камен од пемза; ткаенина за стружење; хартија за стружење; миризливо дрво; шампони за домашни миленичиња; креми за чевли; сјај за чевли; восок за чевли; производи за измазнување [штиркање]; сапуни за освежување на текстил; скробен сјај за перење алишта; производи за сончање; шамичиња натопени со козметички лосиони; препарати за отстранување лак; восок за депилација; восок за алишта; восок за полирање; восок за кожа; производи за депилација; желе [нафтно желе] за козметичка употреба; декоративни цртежи за козметичка употреба; темјан стапчиња, [миризливи стапчиња]; мириси; марамчиња за масна кожа; марамчиња за лице; подготовки за бања, што не се за медицинска употреба

кл. 9 научни; наутички, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички апарати и инструментни, апарати и инструменти за мерење на тежина, мерење, сигнализирање, проверка [контрола], апарати

и инструменти за спасување и обучување; електрични апарати и инструменти за контролирање, вклучување, трансформирање, регулирање, спроведување, акумулирање и чување на електрична енергија, апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; компакт дискови; ДВД и други дигитални медиум за снимање; механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, компјутерски софтвер, апарати за гаснење пожар; сметалки; електрични направи за привлекување и уништување инсекти; аудиовизуелни направи за настава; батерии; кутии за батерии; полначи за батерии; двогледи; калкулатори; камери; кинематографски камери; делови и прибор за тоа; леќи за камери; мерачи на капацитет; анимирани цртани филмови; касетофони; синџирчиња за очила; кинематографски филмови [експозиционирани]; апарати за регистрирање на времето; компакт диск плеери; компакт дискови [аудио-видео]; компакт диск [меморија само за читање]; компјутерски оперативни програми, снимени; компјутерски програми; компјутерски софтвер [снимен]; компјутери; печатари за користење со компјутери; контактни леќи; контејнери за контактни леќи; опрема за обработка на податоци; кројачки инструменти за мерење; електрични свона за врата; џебни електронски апарати за преведување; апарати за гаснење пожар; филмови, експозиционирани; противпожарни аларми; рефлектори [фотографија]; рамки за фотографски слајдови; апарати за регулирање топлина; џубокси; оптички леќи; апарати за вагање; појаси за спасување; пливки за спасување; елеци за спасување; сплавови за спасување; електрични брави;

електрични брави и клучеви, магнетни носачи на податоци; магнетни кодирани картички; магнетни енкодери; магнети; лупи; апарати, уреди и инструменти за мерење; микрофони; микроскопи; неонски натписи; лаптоп компјутери; електронски пенкала; фонографски плочи; фотокопири; џебни калкулатори; апарати за проекција; екрани за проекција; радија; грамофони; апарати за далечинско управување; ленири [инструменти за мерење]; ваги; мемориски смарт картички; детектори за чад; приклучоци, штекери и други електрични спојки; апарати за снимање звук; дискови за снимање звук; апарати за репродукција на звук; апарати за емитување звук; кутии за очила; рамки за очила; стакла за очила; очила; очила за сонце; електрични прекинувачи; приклучоци, штекери и други спојки [електрични спојки]; магнетофони; телефонски апарати, приемници; предаватели, жици; телескопи; телевизии; телевизиски апарати; инструменти за мерење температура; електрични инсталации за заштита од кражба; термометри; термостати; видео касети; кертриџи со видео игри; видео камери; видеоленти; видео екрани; видео рекордери; процесори за обработка на текст; видео компакт дискови; дигитални повеќенаменски дискови; видео компакт дискови и дигитални повеќенаменски диск плеери; аудио и визуелни апарати и уреди за настава; држачи; носачи и кутии за аудио и видео касети; компакт дискови, ласерски дискови, дискови за видео и дигитални повеќенаменски дискови; подлога за компјутерско глумче; телефони; безжични телефони, делови и прибор за мобилни телефони; прибор и футроли мобилни телефони, делови и прибор за пејџери; торби, навлаки, контејнери, преносувачи и корисници на мобилни телефони и пејџери;



слушалки, телефонски слушалки, слушалки и микрофони/звучници за употреба со мобилни телефони; индикатори за телефони; мобилни телефони и пејџери; машини за видео игри; маски за преку очи за заштита од светлина; печатени распореди; аларми; електрични; читачи за бар-кодови; барометри; часовници со аларм; електрични часовници со аларм; централни процесорски единици [процесори]; чипови [интегрални кола]; хронографи [апарати за регистрирање време]; компјутерски тастатури; компјутерски мемории; компјутерски периферни уреди; акустични спојки; сврзници [опрема за обработка на податоци]; оптички носачи на податоци; оптички дискови; дискови [магнетни]; машини за управување автоматски; нуркачка опрема; маски за нуркање; одела за нуркање; електронски огласни табли; електронски пенкала [видеотерминели]; врвки за очила; окулари; навлаки за очила; машини за факсимил; филтри [фотографија]; флопи диск; ленти за чистење на уреди за снимање [снимање]; хигрометри; внатрешни кола; апарати за меѓусебна комуникација; точки на поврзување [за компјутери]; машини за фактурирање; садови за леќи; апарати за дигање; елементи со магнетна лента [за компјутери]; магнетни ленти; лажици за мерење; метрономи; микропроцесори; модеми; машини за броење и сортирање пари; монитори [компјутер хардвер]; монитори [компјутерски хардвер]; монитори [компјутерски програми]; компјутерско глумче [опрема за обработка на податоци]; оптички влакна [влакна] [филаменти за спроведување светлина]; оптички стакла; оптички стоки; оптички леќи; паркинг-часовници; компјутерски периферни направи; агломери [инструменти за мерење]; радиотелеграфски прибори; радиотелефонски прибори; скенери [опрема за обработка на податоци];

полупроводници; слајдови [фотографија]; автоматски машини што се активираат со жетони; ленти за снимање звук; апарати за демагнетизирање магнетни ленти; телеграфски жици; телеграфска [опрема]; телепринтери; телепромптери; машини за пишување; автомати за билети; предаватели [телекомуникации]; предавателни уреди; [телекомуникации]; вакууметри; видео екрани; видео телефони; видеорекодери; звучни аларми; пловки за пливање; [тампони за уши; тампони за уши за нуркачи; часовници за варење јајца; очила за спорт; заштитни шлемови за спортови; апарати за навигација за возила [компјутер во возила]; програми за компјутерски игри; метрономи; електронски публикации [што можат да се даунлодираат]; компјутерски програми [софтвер што може да се даунлодира]; апликации за компјутерски софтвер за даунлодирање; вокмени; сателити за научни цели; потпирачи за рачни зглобови што се користат за компјутери; ремени за преносни телефони; држачи за преносни телефони; налепници за преносни телефони; прекривки за антени за преносни телефони; прекривки за телефони; футроли за телефони; електронски кола и ЦД-Ромови кои овозможуваат снимање на автоматски програми за употреба на електронски музички инструменти]; преносливи медиа плеери; слики за даунлодирање; музика за даунлодирање; своно на мобилен телефон за даунлодирање; ДВД плеери; ГПС уреди; УСБ уреди; диск за компјутери; лаптоп компјутери; ЛЕД; уреди за заштита од незгоди за лична употреба; заштитни маски; заштитни ремени за телефони; компаси; електрични конекции; капацы за штекери; дистрибутивен панел [електрична енергија]; хандс фри опрема за телефони; црево за пожар; црево со прскалица за пожар; програми за аркадни машини за видео игри;

програми за домашни машини за видео игри; дигитален личен асистент; чепови за уши за пливање; соларни батерији; таблет компјутери; дигитални камери; електронски читач за книги; паметни телефони; паметни часовници; паметни наочари; паметни прстени; селфи стапови [рачен монопод]; електронски интерактивни табли; направа за електрични или електронски уреди за музички инструменти; аудио платформа; заштитени филмови приспособени за компјутерски екрани; заштитени филмови приспособени за паметни телефони; уред за виртуела реалност; човеколики работи со вештачка интелигенција; торби за лаптоп компјутери; торби и футроли за апарати и фотографска опрема кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и производи од скапоцени метали и нивни легури или обложени со нив, накит, бижутерија и украси, скапоцени камења; хорологиски и хронометриски инструменти, брошеви; синџирчиња; амајлии; монети; сувенири, имено медали и/или парички; петлици за ракави; обетки; златни нишки; украси [од скапоцени метали]; предмети од имитација на злато; кутии за скапоцености; кутии за накит; ѓердани; игли [накит]; украсни игли; прстени; статуи и статуетки од благородни метали; брошеви за вратоврски; часовници, часовници и нивни делови и опрема; ремчиња за часовници, пружини за часовници; синџирчиња за часовници; кутии за часовници; штопера; украси; украсни игли, игли за вратоврски; медали; приврзоци, ситни украси или синџирчиња; синџирчиња за клучеви и кутии за клучеви/превоз на скапоцени метали и/или скапоцени камења; украси на врат; белегии [накит]; кутии за рачни часовници [презентации]; кутии за часовничарство; електрични саати и часовници; сончеви часовници; дијаманти; бижутерија; полускпоцени камења; уметнички

дела од благородни метали; часовници со аларм; копчиња за корсети; украсни игли [игли за вратоврски]; статуетки од благородни материјали [статуетки]; брошеви од благородни материјали; украси за ;евил од благородни материјали; трофеи [наградни купови]; комеморативни штитови; камења; монистри за правење накит кл. 16 хартија, картон; печатени работи; книговезнички материјали; фотографии; канцелариски материјали, освен мебел; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали и алати што ги користат уметниците; четки; машини за пишување и канцелариски прибор; материјали за обука и настава; пластични материјали за пакување; печатарски букви; печатарски блокови; календари; книги; каталози; поштенски картички; постери; списанија; печатени публикации; весници и списанија; честитки; инструменти за пишување; гумени печати; поштенски марки и печати[стационарни]; перниччиња за печати; мастилни перниччиња за печати; фотоалбуми; платна за врамвање слики; слики или фотографии; сликарски штафелај; блокчиња или перниччиња за впивање мастило; држачи за фотографии; мастила; платна; шамичиња од хартија; тоалетна хартија; шамичиња од хартија за отстранување шминка; крпи од хартија; подметки и плакати од хартија или картон; хартија за амбалажа, хартија за завиткување и материјали за пакување; водени бои за уметници; графички репродукции, портрети; литографи; пенкала, моливи, пера за пишување; топчиња за хемиски пенкала; пера; држачи за пенкала; држачи за моливи; пенкала на полнење и прибори за пишување; мини од графит за технички моливи; боички, креони; кутии за пенкала и моливи; острилки за моливи; машини за острење моливи; спојки за хартија; притискачи за хартија; дупчалки за



хартија; игли за цртање; пастелни боички; пасти и лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за хартија; даски за сложување на букви; држачи за писма; отварачи за писма; лепливи ленти и држачи за лепливи ленти; материјали за цртање, табли, пенкала и прибори; прибори за цртање; албуми за поштенски марки и парички; торби и пликоа; кеси за праща; кеси за ѓубре; кеси за замрзнување; кеси за подарок; хартиени кеси; кеси за носење; кеси за сендвичи; кеси за сендвичи [хартиени]; хартиени кеси за забава; хартиени кеси за подарок; кеси за ледени коцки; конусни хартиени кеси; пластични кеси за сендвичи; кеси за готвење во микробранова печка; хартиени кеси за купување; хартиени кеси; пластични кеси за купување, хартиени кеси за пакување; пластични кеси за купување; хартиени кеси за остатоци; обложени кеси со картон; пликоа; стикери; држачи за книги; обележувачи; одбележувачи за во книги; витрини за канцелариски материјали; платна за сликање; бележници или блокчиња; дневници; нотеси; регистри; бележници за пишување; потсетници; хартија за пишување; хартија за цртање; прибор за пишување; кредити за пишување; школски табли; табли за постери; огласни табли; навлаки за пасоши; навлаки за чековни книшки; растегливи ленти; фотографии; матрици; производи за бришење; бришачи; бришачи на течности; електрични отварачи на писма; музички честитки; бришачи за табли за пишување; накит и украси од хартија и/или картон; хартија за амбалажа; салфети од хартија; џебни бележници; пенкала на полнење; ленти за подврзување; прибори за цртање за графитни моливи; прибори за боички; линијари; бришачи за табли за пишување; автографски книги; спојници; хефталици; ножеви за сечење хартија; знаци за

предупредување; машини за уништување хартија; машини и апарати за тенка пластична фолија; електрични апарати за загревање, лепење и заштита од превиткување на документи и фотографии; електрични апарати за запечатување и монтирање со заштитна обвивка на документи и фотографии; држачи и кутии за картички; украси од хартија за кошнички за излети или прехранбени производи; албуми; бебешки пелени од хартија и целулоза [за еднократна употреба]; кеси [пликоа, торбички] од хартија или пластика, за пакување; папки за листови што се вадат; кутии од картон или хартија; картички; држачи и кутии за поштенски марки и печати; стрипови; шестари за цртање; ленти и картички од хартија за запишување компјутерски програми; хартија за копирање [канцелариски материјали]; течни коректори [канцелариски материјали]; фасцикли за документи; штитници за прсти [канцелариски материјали]; знамиња [од хартија]; папки [канцелариски материјали]; папки за хатија; ленти од гума; шамичиња од хартија; картички во картотека; ленти со мастило; заштитни корици за хартија; етикети што не се од текстил; карти; музички честитки; билетени; блокчиња за цртање [канцелариски материјали]; прибори за цртање [предмети за употреба во училишта]; памфлети; дробење хартија [за канцелариска употреба]; држачи за моливи; поштенски марки; налепници; салфети од хартија за маса; клинчиња; билети; ленти од машини за пишување; машини за пишување [електрични и неелектрични]; корици; четки за пишување; кредити за пишување; табли за пишување; корици [канцелариски материјали]; навлаки од хартија за саксии; машини за хартија [канцелариски материјали]; лигавчиња од хартија; кеси за готвење во микробранови печки; филтри за кафе од хартија; брошури;

модел за везење [мостри]; ножеви за сечење хартија [канцелариски материјали]; чаршафи од хартија за маса; чаршафи и салфетки од хартија за маса; огласни табли од хартија или картон; етикети за картички во картотека; листови хартија; крпи за лице од хартија; налепници за преносни телефони; уметнички дела [слики], урамени или неурамени; хартиени крпи, тоалетна хартија; машина за пластифицирање документи за канцелариска употреба; картонска кутија за капи; уреди за рачно обележување; пенкала за маркирање; канта за боја; четки за фарбање; четки за сликари; бришачи за табли за пишување; ХУАН хартија за цртање и калиграфија; механички моливи кл. 18 кожа и имитации на кожа; животинска кожа, делови од животинска кожа; торби и куфери; чадори, сонцезани и стапови за одење, камшици, узди и сарачки производи; каиши; колани и облека за животни; торби, чанти; паричници, кутии, багаж, торбички; актовки; ранци; навлаки за алишта; торби за пазарење; ремени од кожа; појаси за рамо; појаси; појаси за багаж; бастуни; кутии за картички [портмонеа]; околувратници за животни или домашни миленичиња; кутии за клучеви; врвки од кожа или имитација на кожа; несесери; маски за усти за кучиња; ученички торби; кожни ремени; рачки за куфери; куфери; прибори за патување; торби за костуми за патување; навлаки за чадори; рачки за чадори; држачи за бастуни; ремени за патни торби; торби за плажа; чанти; кутии и торби, од кожа или од кожа и картон; женски чанти; кожни ремени; планинарски стапови; музички кутии; папки за ноти; мрежести торби за пазарење; ранци; училишни торби; торби за алат од кожа или имитација на кожа [празни]; мали патни торби; торби за дивеч; торби, пликоа и чанти од кожа за пакување; прекривки за мебел од кожа или имитација на кожа; рамки за женски

чанти; торби со ремени за носење доенчиња; торби со тркала за пазарење; кутии за клучеви; спортски торби; облека за животни; состојки за правење колбаси; торби за носење деца; прекривки за животни; поводници, каиши и колани за домашни миленици и животни; рачки за ташни; кутии за визит карти; ранци [јапонски училишни торби]; ремени за водење мали деца кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; неметални контејнери, за складирање или транспорт; обработени или полуобработени коски, рогови, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф; воздушни перничкиња; воздушни душеци; воздушни перници; украсни завеси со монистра за декорација; тркалца за кревети што не се од метал; постелнина [освен лен]; кревети за домашни миленичиња; чанти што не се од метал; затворачи за шишиња; полици за шишиња; тапи за шишиња; пластични картички за отворање електронски брави; сандачи; свончиња на ветар што оддаваат звуци; куки за облека; закачалки за палта; куки за палта; држачи за палта; контејнери, што не се од метал [складирање, транспорт]; држачи за завеси; куки за завеси; корнизи за завеси; алки за завеси; палки за завеси; валјаци за завеси; врвки за завеси; перници; плакани за крпи; кукички за домашни миленичиња; кревети, мебел, монтирање врати; украси за рамки за слики; ладилници [неелектрични]; статуи од дрво, восок, гипс или пластика; камини; држачи за саксии; држачи за цвеќиња; закачалки за капи; високи столчиња за бебиња; куќни броеви, што не се од метал, несветлечки; камари за домашни миленичиња; плочки со имиња, што не се од метал; шкафови за регистри; дубачиња за деца; предмети на надувување за рекламирање; кутии за накит; поштенски сандачиња; држачи за писма; рафтови за списанија; душеци; садови од пластика за



амбалажа; перници; полици за чинии; полици за чаши; регистарски таблички; рекламни натписи; рачки за алати; држачи за компјутерски тестатури што не се од метал; држачи за јајца од пластика; пластични држачи за пакување на храна; држачи како дел од излози на продавници за мебел; плетена кошница; рамки за слики; декоративни пораби од пластика и/или дрво за прозорци; украси и декорации за прозори или врати од пластика, восок, дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замени за сите овие материјали, затворачи за торби; потпирачи за глава на пумпање; декорации од пластика за храна или кошнички за излети; прстени за клучеви и приврзочи; граничници за врата; фотелји; кошници, што не се од метал; кревети; клупи [мебел]; канти од дрво или пластика; столарија; креденци; колички за компјутери [мебел]; кутии од дрво или пластика; столчиња [седишта]; сандаци за играчки; плута; навлаки за алишта [гардероба]; колевки; завеси од бамбус; столарски маси; работни маси; колички на тркалца за послужување [мебел]; потпирачи за глава [мебел]; табли за закачување клучеви; библиотекарски полици; шкафови; брави [освен електрични], што не се од метал; кројачки кукли; полици [мебел]; пили за сечење дрва; училишен мебел; седишта; софи; маси; колички на тркалца за послужување чај; колички за послужување чај; колички за компјутери [мебел]; држачи за чадори; полски кревети; ормани; огласни табли; водоводни цевки [вентили] од пластика; тоалетни комоди; табуретки за нозе и столчиња; кошници [канти]; куки за закачалки за облека; скали од дрво или пластика; шкафови за лекови; подметки, што можат да се извадат, за мијалници; плочки со имиња што не се од метал; куки и игли [што

не се од метал]; оградени простори за бебиња; дрва за гребење мачки; полици; уметнички дела, фигурини и статуетки и ситни декорации и украси од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замени за сите овие материјали, или од восок, гипс или пластика; кутивчиња за таблети [од дрво, пластика]; затворачи за шишиња; внатрешни решеткасти ролетни [штитници од сонце] [мебел]; завеси; подлога за пресоблекување бебиња; платформи за пресоблекување бебиња; брави, што не се од метал, за возила; послужавници што не се од метал; подлога за играње за бебиња; кваки, што не се од метал; кваки од порцелан; закачалки за чевли што не се од метал; флекници што не се од метал; држачи за весници кл. 21 средства за домаќинство и кујнски садови; чешли и сунѓери; четки, освен четки за фарбање; материјали за производство на четки; средства за чистење; непреработено или полу-преработено стакло, освен стакло за градење; стакларија, порцелан и грнчарија; бањи за бебиња [преносливи]; корпи, за домашна употреба; кригли; кафези за птици; неелектрични блендери; даски за пеглање; дигалки; отварачи за шишиња; затварачи за шишиња направени од керамика, кинески порцелан, стакло, кристал, грнчарија, теракота и порцелан; шишиња, садови, кутии за сапун; кутии за леб; кофи; кафани [послужавници]; кафези за домашни миленичиња; модли за колачи [модли]; модли за вафли; свеќи за гасење; прстени за свеќи; кутии за бонбони; кутии за чешли; порцелански украси; садови од порцелан; стапчиња за храна [кујнски прибор]; шкафови за облека; закачалки за облека; крпи за чистење; мешалки за коктел; филтри за кафе, што не се електрични; мелници за кафе; цедалки за кафе, што не се

електрични; сервиси за кафе; лончиња за кафе; електрични чешли; чешли за животни; ќеси за пециво; модли за готвење; ражени за готвење; канти за мраз; преносливи ладилници; уреди за ладење на храна кои содржат флуиди за размена на топлина, за домашна употреба; отварачи; козметички прибор; прекривки за тањири; покривки за саксии за цвеќиња; земјени садови; шољи; даски за сечење за во кујна; бокали; неелектрични пржилници; садови за сапун; диспензери за сапун; пљоски за пиење; чаши; корита, садови; сушари; метли; чаши за јајца; корита за хранење; саксии за цвеќе; фаќачи за муви; ракавици за домашна употреба; пехари; рендиња; неелектрични печки; затоплувачки контејнери; затоплувачи за шишиња за хранење, што не се електрични; држачи за цвеќиња и растенија; топли тави; кофи за мраз; модли за мраз, покривки за даски за пеглање; бокали; прибор за ручање; подметачи за ножеви; копчиња од порцелан; мрзливци; сетови за пијалоци; кутии за ручек; држачи за менија; лимени кутии за прибор; лажици за мешање; крпи; држачи за салфетки; прстени за салфетки; распрскувачи за садови за наводнување; тампони за чистење; тавчиња; хартиени тањири; секачи за пециво; млинови за бибер; парфемии; ароматизери; есенцијални масла; согорувачи на мириси; парфимирани води; корпи за излет; касички - прасиња; лонци со поклопец; лонци; кувари под притисок; корпи за отпад; држачи за сол; држачи за бибер; садови за сосови; тањири за сосови; кугли; тампон за отстранување; четки за бричење; растегнувачи за блузи; четки за чистење чевли; рогови за чевли; врвки за чевли; сита; апсорбирачи на чад за домашна употреба; држачи за сапун; садови за сапун; сетови со зачини; држачи за сунѓери; држачи за четки за бричење; статуи од порцелан, теракота или стакло; цедилки;

шприцеви за наводнување цвеќиња и растенија; прибор за на маса; големи бокали; чајници; прибори за чај; сервиси за чај; чаши за чај; четки за тоалет; кутии за тоалет; држачи за тоалетна хартија; сунѓери за тоалет; средства за тоалет; четки за заби; електрични четки за заби, држачи за чепкалки за заби, не од скапоцен метал; чепкалки за заби; корпи за ѓубре; садови за отпад; послужавници за домашна употреба; трножници; печати за панталони; растегнувачи за панталони; шишиња со вакуум; кутии за разубавување; вазни; уреди за вафли и палачинки, неелектрични; даски за перење; славини; садови за наводнување; уреди за наводнување; апарати за чистење со восок; уметнички дела, од порцелан, теракота или стакло; декоративни украси за прозори или врати изработени од керамика; стакло, кристал, грнчарија, теракота или порцелан, кутии или садови за ручек или храна [што не се од скапоцени метали]; стапици за глувци; појаси за кутии за ручек и садови за домаќинство; садови за ароматизи и мириси; шишиња за ладење; стаклени кутии; метли; средства за четкање; садови за путер; капаци за садови за путер; котли; инструменти за чистење [со кои се управува рачно]; клинови, портабл кутии за ладење, неелектрични, тегли за колачи, прибор за готвење, неелектричен, четки за веѓи, четки за чевли, тавчиња за пржење, одводници, ракавици за градинарство, стаклени пљоски [садови], изолациони боци; перничкиња за пудра; шејкери; цедалки за чај, не од скапоцени метали; постави и чаршафи за секаква употреба во домаќинства; брисачи; тепалки, неелектрични; садови или метали за правење мраз или замрзнати пијалоци; секачи за [бисквити] колачи, боцички; држачи за боцички; брипачи за прашина, шејкери за коктейли; сетови за пудра, не од скапоцени метали; кутии за ампули или таблети;



покривки за кутии за паломо марамчиња од дрво, или пластика; држачи за четки за заби; контејнери за домаќинство; домашни и домаќински приклучници; сервиси за кафе [за маса]; садови за кафе, неелектрични; кујнски садови освен ножеви, вилушки и лажици; кутии за домаќинство; кутии за апчиња [дрво, пластика]; средства за отстранување шминка; џефи за пиење; деодоранси за лична употреба; кутии за хартиено ѓубре; умивалници [округли]; кригли; контејнери за одржување температура; контејнери за одржување температура на пијалоци; аквариуми; подметачи за чај; електрични уреди за фаќање и убивање инсекти; козметички спатули, отварачи за шипиња; оревокршачи; штипки за шеќерни коцки; штипки за коцки мраз; сервирачи за пита; кофи за сервиње вино; држачи за чаши кл. 25 облека, обувки, капи; престилки; облека за на плажа; облека за капење; костуми за капење; спортска облека; водоотпорна облека; ракавици; ракавици без прсти; ремени [облека]; облека за деца, мажи и жени; бебешка облека; бебешки пелени [облека]; лигавчиња, што не се од хартија; долна облека; облека за спиење и пижаме; бањарки; трегери; шапки, качкети, штитници од сонце; баретки; капи за капење и туширање; муфови; муфови за уши; шалови; вратоврски; околувратници; панделки, лептир машини; кратки и долги чорапи; хулахопки; жартели, жартели за кратки чорапи, за долги чорапи и за хулахопки; обувки; спортски обувки; влечки; обувки за на плажа; костуми за маскенбал; работнички комбинезони; шамии; шарени шамии [шалови]; сандали за капење; влечки за капење; чизми за скијање; чизми; прерамки за облека [трегери]; градници; панталони [за носење]; женски маички/поткошули; палта; манжетни; женски крзнени шалови; панделки [облека]; капи за носење; јакни [облека]; плетени ткаенини

[облека]; џемпери; трикотажа [облека]; горна облека [наметки]; долги палта; панталони; парка; пуловери; сандали; шалови; шамии; кошули; комбинезони [женска долна облека]; мантили; гамаша; спортски чевли; спортски дресови; костуми; костуми за капење; маици; панталони; долна облека; униформи; елеци; водоотпорни костуми за скијање на вода; спортски стегачи [облека]; долна облека; обувки за гимнастика; градник [долна облека]; облека за гимнастика; појаси за носење; облека за велосипедисти; маска за спиење

кл. 28 играчки, игри и предмети за играње; апарати за видео игри; кукли; плишани играчки; мечиња; фигури за играње и сложувалки; предмети за гимнастика и спорт; топки и балони; празнични декорации и украси; декорации и украси за Новогодишни елки; украси за забави; возила играчки; возила со далечинско управување [играчки]; даски за сурфање; даски за скијање; ролери; лизгалки за мраз; скејтборд; заштитни потполонки или штитници за спорт и игри; воздушни пиштоли [играчки]; табла; топки за игри; свончиња за Новогодишни елки; топчиња за билијард; билијардски маси; коцки за градење [играчки]; игри со табли; бонбони што пукнуваат кога се отвараат [Новогодишни петарди]; чизми за лизгање со додадени лизгалки; уреди и механизми за куглање; игри за градење; држачи за свеќи за Новогодишни елки; табли за играње дама; дама [игри]; игри со шах; табли за шах; Новогодишни елки од синтетички материјал; маѓионичарска опрема; експлозивни каписли [играчки за огномет]; чаши за мешање коцки; стрели за пикадо; коцки; креветчиња за кукли; облека за кукли; куќички за кукли; соби за кукли; домино; табли за шах; игри со табли; тегови; штитници за лакти [спортска опрема]; фитнес апарати [растегнувачи]; опрема за возење на саеми/ панаѓури; шишиња за

храна за кукли; рибарски јадици; макари за риболов; перки за пливање; пловки за риболов; летачки дискови [играчки]; автоматски игри; рекети за игри; игри различни од оние адаптирани за користење со надворешни екрани или монитори; торби за голф; палки за голф; ракавици за голф; ракавици за игри и спорт; трикови за мамење и шега на туѓа сметка [евтини играчки]; макари за летала; макари; штитници за коленици [спортска опрема]; мах-јонг; џамлии за игри; марионети; театарски маски; маски играчки; мобили [играчки]; возила макети со размер; евтини играчки за забави, игранки; заштитни потполнки [делови од спортски одела]; друштвени игри; ударни каписли [играчки]; пиштоли играчки; топки за играње; кукли; рекети; свечки [играчки]; фрлање обрачи околу клин; коњчиња за нишање; ролери; даски за едрење; скии; санки [спортска опрема]; тобогани [предмети за играње]; меури од сапуница [играчки]; вртимушки [играчки]; отскочни даски [спортска опрема]; статични велосипеди за вежбање; базени за пливање [објекти за игра]; перки за пливање [пераи]; нишалки; маси за пинг понг; играчки за домашни миленици; скии за на вода; објекти за игра за пливање; игри за во вода, спортови и активности; топки за на плажа; апарати за забава, автоматски и на парички; торби специјално дизајнирани за ски и даски за сурфање; картички за бинго; мрежи за пеперутки; карти за играње; конфети; ролери со тркала во една редица; сложувалки; калеидоскопи; јарболи за даски за едрење; мрежи за вадење уловена риба за спортски риболовци; возила играчки со далечинско управување; тркала за рулет; снежни топки; дрезги [обувки] за одење по снег; Јапонски карти за играње; елечи за пливање; каиши за пливање; пловки за банање и пливање; пловки за пливање; водени крила; хартиени

капи за забави; апарати за бодибилдинг; чипови за коцкање; грепки за играње лотарија; модели за летачки змејови [играчки]; флипери; слот машини [машини за играње]; играчки роботи [дроновы играчки]; заштитени филмови приспособени за екрани за преносливи игри; управувачи за видео игри

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиоца, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки; сладолед; мед, меласа; квасец; прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови и мирудии; зачини; мраз; бисквити; прашок за колач; украси за колачи што се за јадење; ароми за колачи; колач од ориз; слатки и бомбони; чоколадо; чоколадни пијалаци со млеко; пијалаци што се на основа на чоколадо; слатки за украсување Божикни елки; пијалаци од какао со млеко; производи од какао; пијалаци што се на основа на какао; пијалаци од кафе; ароми на кафе; мешавини и подготовки за употреба како замена за кафе; пијалаци што се на основа на кафе; слатки; пуканки; пченкарни снегулки; сладолед; кари; крем пуддинг; мали парчиња храна од жито; ароми, со исклучок на есенцијални масла; замрзнат јогурт [вид сладолед]; овошни желеа; колач со ѓумбир; сируп; инфузии; кечап; ликорис; пастили; пити со месо; мирудии за смекнување месо, за употреба во домаќинство; палачинки; пастили; колачиња; паштета; бибер; пици; пудинзи; равиоли; матична млеч за човечка употреба; шеќер; васаби каши; соја сосови; тестенини, фиде; удон [Јапонски вид на тестенини]; суши; ванила; вафли; замрзнат јогурт; переци; брза храна; бадемови слатки; ароматични подготовки за исхрана; средства за спојување смеси за сладолед [мраз за јадење]; фебреци; кифли, колачи; карамели [бомбони]; гуми за жвакање што не се за медицинска употреба; пченкарни оброци;



мраз за јадење; златен сируп; природен или вештачки мраз; макарони; марципан; мајонез; овес; пипер [зачини]; пити; мезиња; зачини; двопек; сол за готвење; сендвичи; доматни сосови; мирудии; освежителни пијалаци [замрзнати]; шпагети; слатки [бонбони]; колачиња; пченично брашно; преливи за салати; сафт од печено месо; сос за паста; оброци од нудлс; мусли; мали парчиња храна од ориз; пченкарни снегулки; пченкарно брашно; овесни снегулки; гликоза за кулинарски цели; високо протеински барови; десертни муси [кондиторски производи]; овесна храна; паста од соја [додаток]; пијалоци базирани на чај; градинарски растенија; конзервирани [зачини]; глутенски адитиви за кулинарски цели; овошни сосови; преработени семиња за зачини; Рамен [Јапонско јадење базирано на нудлс]; закуски од сирење кл. 32 пиво; минерална и сода вода и безалкохолни пијалаци и аперитиви; пијалаци од овошје и овошни сокови; пијалаци од зеленчук и сокови од зеленчук; сирупи; концентрати и други средства за правење пијалаци; изотонични пијалаци; овошни сирупи [безалкохолни]; пастили за пенливи пијалаци; прашок за пенливи пијалаци; сода вода; сирупи за пијалаци; води за маса; води за пиење [пијалаци]; пијалаци од сурутка; безалкохолни пијалаци; коктейли [безалкохолни]; аперитиви [безалкохолни]; минерална вода; неалкохолни медови пијалоци; смутиња; сируп [пијалоци]; алое вера пијалоци [безалкохолни]; сок од домат [пијалок] кл. 41 забава; разонода; паркови; забавни паркови; обезбедување автомати за забава; образовни услуги; организирање, продукција и водење на шоу програми, концерти, претстави во живо, театарски изведби, изложби, спортски натпревари, спортски и културни активности; сали за музички

приредби, киносали, ноќни клубови, филмски студија, услуги на дискотеки; услуги на клубови, објавување книги, текстови, списанија, дневни весници и списанија, услуги на библиотеки; обезбедување објекти за забава; изложби; концерти, шоу програми, приредби, спортови, игри, активности за рекреација и културни активности; услуги за здравствени клубови; услуги на кампови за летување; известување за образование, забави, приредби, рекреација, спортски и културни активности, радио и телевизиски програми, продукција на радио и телевизиски програми; филм и видео продукција; изнајмување на кино -филмови, кинематографски филмови, видео ленти, ласерски дискови; видео дискови и дигитални разновидни [видео] дискови; изнајмување звучни записи; изнајмување на сценски декор; забавишта; клубови и салони инсталирани со аудио и визуелна опрема со придружни уреди; простории и салони за играње; организирање избори на убавици; циркуси; курсеви за кореспонденција; услуги на естрадни уметници; организирање изложби за културни и образовни цели; коцкање; гимнастичка обука; обезбедување опрема за музеи [претставувања, изложби]; организирање лотарии; услуги на оркестри; планирање забави [забави]; услуги за пишување сценарија; театарски изведби; зоолошки градини; услуги на дигитално сликање; електронско издаваштво; услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн [од една информатичка мрежа]; толкување [јазик со знаци]; професионално насочување [совети во врска со образованието и оспособувањето]; микрофилмови; услуги на компонирање музика; ноќни клубови; фотографија; производство на филмови за видео ленти; обезбедување услуги за караоке; обезбедување електронски он-лајн публикации што не можат да се

даунлодираат; он-лајн публикување електронски книги и списанија; снимање видеоленти; кугларница; стадион за безбол или куполи за безбол [игри]; прикажување филмови; услуги за забави, односно обезбедување на интерактивни електронски игри преку компјутерски мрежи; обезбедување на привремена употреба на интерактивни игри што не се даунлодираат; клуб на здравствени услуги [здравје и фитнес тренинг] ; филмска продукција, друго од рекламирање филмови; кино презентации; образовни информации; забавни информации; услуги за игри, обезбедени онлине од компјутерска мрежа; изнајмување на опрема и апарати за игри; обезбедување на голф установи; обезбедување на онлине електронски публикации, што не се даунлодираат; објава на текстови, друго од јавни текстови; обезбедување услуги за рекреирање; рекреативни информации; изнајмување на аудио и визуелна опрема; изнајмување на камери; изнајмување на кино-филмови; изнајмување на светлечки апарати за театарски сетови или телевизиски студија; изнајмување на движечки слики; изнајмување на филмски поректори и додатоци; изнајмување на радио и телевизиски сетови; изнајмување на шоу сцени; изнајмување на спортска опрема, освен возила; изнајмување на спортски терени; изнајмување на спортски сали; изнајмување на сценска опрема; изнајмување на видео камери; изнајмување на видео касетни рекордери; изнајмување на видео снимки; изнајмување играчки; дресирање животни; практично тренирање [демонстрација]; превод; средување и спроведување на работилници [тренинг]; услуги за забавување, односно обезбедување аудио и видео матерјали, слики, телевизиски програми и слики во движење од он лајн компјутерска мрежа; обезбедување слики,

звук и видео од он лајн мрежи; обезбедување информации за измислени карактери; обезбедување он лајн музика, што не се даунлодира; обезбедување он лајн видеа, што не се даунлодира; обезбедување филмови, што не се даунлодираат, од видео-по-нарачка услуги; обезбедување телевизиски програми, што не се даунлодираат, од видео-по-нарачка услуги кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и дизајнирање во врска со тоа; индустриска анализа и истражувачки услуги; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; надзор и архитектонски консултации; архитектонски консултации; компјутерско програмирање; одржување на компјутерски софтвер; конструкциски цртежи; консултации за заштита на околината; индустриски дизајн; дизајн на внатрешен декор; услуги на дизајн паквање; дозајнирање фустани; графички дизајн; временска прогноза; изнајмување на софтвер за апликации; урбано планирање; дуплирање на компјутерски програми; компјутерски софтвер дизајн; инсталација на компјутерски софтвер; консултации на полето на компјутерски хардвер; конверзија на податоци или документи од физички во електронски медиуми; создавањ и одржување на веб страни за други; конверзација на податоци од компјутерски програми и податоци [не физичка конверзија]; одржување на компјутерски страни [веб страни]; клауд компјутерски програми; изнајмување на компјутери, консултации за компјутерски софтвер; анализи на компјутерски систем; дизајн на компјутерски систем; консултации за компјутерска технологија; дигитализација на документи [скенирање]; консултациски услуги за информатичка технологија [ИТ]; офсајд бекап на податоци; обезбедување на информации за компјутерска технологија и програмирање

од веб сајт; софтвер како услуга [СааС]; консултации за дизајн на веб страни; внатрешен дизајн; компјутерски и технолошки услуги за заштита на компјутерски податоци, персонални финансиски информации и за детекција на неовластен пристап до податоци и информации

кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување; ресторани, бифеа, кафетерии, барови, простории за храна, кантини, коктел барови; ресторани со самопослужување; снек-барови; салони за коктел; обезбедување информации воврска со нив, како и за храна и пијалаци; обезбедување и резервација на привремено сместување и објекти за исхрана, хотели, мотели, пансиони и обезбедување информации за нив; услуги на камповите за летување; обезање на објекти за изложби, ресторани, бифеа, кафетерии, барови, простории за храна, кантини, коктел барови инсталирани со аудио и визуелни апарати придружени со уреди; услуги за грижа на деца; детски јасли; кампови за летување; услуги во барови; служење на храна и пијалаци за свадби; уредување на свадбени рецепции [вении]; изнајмување на електрични тостери, микробранови печки, топли-чини, апарати и препарати за подготовка на храна и пијалаци; превоз на животни; обезбедување на терени за кампување; изнајмување на столици, маси, прекривки за маси, чаши; изнајмување на апарати за готвење; изнајмување на диспензери за пиење вода; изнајмување на сали за состаноци; изнајмување на привремено сместување; изнајмување на шатори; изнајмување на преносливи објекти

(111) **26366** (151) 19/07/2018
(210) ТМ 2017/1203 (220) 12/12/2017
(181) 12/12/2027

(450) 31/07/2018

(732) **Друштво за трговија, услуги и едукативни активности БРИЏЕЗ**

ЛЕАРНИНГ ЦЕНТАР ДОО Скопје

ул. Варшавска бр. 36А, Скопје, МК

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)



(591) виолетова, бела, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал; канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати)

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **26298** (151) 09/07/2018

(210) ТМ 2017/1204 (220) 12/12/2017

(181) 12/12/2027

(450) 31/07/2018

(732) **Трговско друштво за производство, трговија и услуги МАКОТЕХНА ДООЕЛ**

увоз-извоз Битола

ул. Новачки пат бр. 1, 7000, Битола, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката и фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба; ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи за калење и заварување; хемиски материи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; лепливи материи што се користат во индустријата

кл. 3 бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; материи за боење; средства за нагризување; сурови природни смоли; метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 35 рекламирање, водење на работење; управување со работата, групирање во корист на други, овозможувајќи потрошувачите соодветно да ги гледаат и купуваат овие стоки; услуги при увоз-извоз и продажба на големо и мало со: хемиски производи за индустријата, науката и фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба; ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи за калење и заварување; хемиски материи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; лепливи материи што се користат во индустријата; бои, фирнајзи, лакови; средства

за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; материи за боење; средства за нагризување; сурови природни смоли; метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

(111) **26256** (151) 09/07/2018

(210) ТМ 2017/1205 (220) 12/12/2017

(181) 12/12/2027

(450) 31/07/2018

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги НУРО КОМЕРЦ Нуриман ДООЕЛ експорт-импорт**

101 бр. 66, Камењане, Боговиње, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, зелена, сина, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи, павлака (млечни производи), урда, урда со пиперки, сирење (тврдо сирење, кравјо сирење, овчо сирење, мешано сирење), кашкавал (мешан кашкавал), јогурт

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; услуги при увоз-извоз и трговија на големо и мало со: млеко и млечни производи, павлака, (млечни производи), урда, урда со пиперки, сирење (тврдо сирење, кравјо сирење, овчо сирење, мешано сирење), кашкава (мешан кашкавал), јогурт

(111) **26382** (151) 19/07/2018

(210) ТМ 2017/1206 (220) 13/12/2017



(181) 13/12/2027

(450) 31/07/2018

(732) McDonald's Corporation**One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, US**(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА
АДВОКАТИ

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000

Скопје

(540)

HAPPY STUDIO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електронски публикации кои може да се превземат, е-книги, видеа, игри и електронски музички записки, мобилни апликации кои може да се превземат
 кл. 41 овозможување на он-лајн електронски публикации, е-книги, видеа, игри и електронски музички записи (кои не се за превземање)

(111) **26248** (151) 09/07/2018

(210) ТМ 2017/1207 (220) 13/12/2017

(181) 13/12/2027

(450) 31/07/2018

(732) MARBO PRODUCT d.o.o.**Djordja Stanojevica 14, 11000, Belgrade, RS**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

CHIPSY FOOTBALL EMOTIONS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 чипс од компир

(111) **26261** (151) 09/07/2018

(210) ТМ 2017/1208 (220) 14/12/2017

(181) 14/12/2027

(450) 31/07/2018

(732) **Hankook Tire Co., Ltd****133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, KR**(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

Aqua Pine

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобилски гуми; велосипедски гуми; надворешни обвивки за пневматски гуми; заштитни навлаки за тркала; гуми за мотоцикли; лепливи гумени парчиња за поправка на внатрешни гуми; внатрешни гуми за велосипеди; внатрешни гуми за мотоцикли; внатрешни гуми за пневматски гуми; внатрешни гуми за тркала на возила; внатрешни гуми за гуми за возила; мрежи за багаж за возила; пневматски гуми; опрема за поправка на внатрешни гуми; бандажи за тркала на возила; покривки на седла за велосипеди; покривки на седла за мотоцикли; сигурносни појаси за седишта на возила; сопирачки сегменти за возила; амортизери за возила; носачи за скии за автомобили; шилци за гуми; крампони за гуми; гуми за возила; тврди гуми за тркала за возила; шарки на вулканизирани гуми; гасеници за возила (транспортни траки); гасеници за возила (тракторски); пневматвици без внатрешна гума за велосипеди; пневматици без внатрешна гума за мотоцикли; вентили за гуми на возила; гуми за тркала на возила

(111) **26270** (151) 09/07/2018

(210) ТМ 2017/1209 (220) 14/12/2017

(181) 14/12/2027

(450) 31/07/2018

(732) Друштво за техничко испитување и анализа на моторни возила САВА СТЕЈШН ДООЕЛ Скопје

ул. Загребска бр. 28 Б/локал 15, Скопје, МК

(740) САВА осигурување, а.д. Скопје

ул. Загребска бр. 28А, Скопје

(540)



(591) зелена, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 тестирање на возната состојба на возилата

кл. 36 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи, бизнис проценки, бизнис пребарување, бизнис испитување, бизнис информации, бизнис истражување, професионално бизнис консултирање, бизниси (услуги за преместување на бизнисите), помош во водењето бизнис, советување за бизнис работење, бизнис менаџмент на хотели, бизнис менаџмент кај уметничките професии, аутсорсинг услуги (поддршка на бизниси), преговори за бизнис контакти со други, раководење (советодавни услуги за бизнис раководење) и советување за бизнис работење и организација

кл. 37 управување со станбени згради

кл. 39 технички преглед на возила

кл. 42 услуги поврзани со проверка на возила

(111) **26266** (151) 03/07/2018

(210) ТМ 2017/1210 (220) 14/12/2017

(181) 14/12/2027

(450) 31/07/2018

(732) Друштво за техничко испитување и анализа на моторни возила САВА СТЕЈШН ДООЕЛ Скопје

ул. Загребска бр. 28 Б/локал 15, Скопје, МК

(740) САВА осигурување, а.д. Скопје

ул. Загребска бр. 28А, Скопје

(540)

SAVA STATION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 тестирање на возната состојба на возилата

кл. 36 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи, бизнис проценки, бизнис пребарување, бизнис испитување, бизнис информации, бизнис истражување, професионално бизнис консултирање, бизниси (услуги за преместување на бизнисите), помош во водењето бизнис, советување за бизнис работење, бизнис менаџмент на хотели, бизнис менаџмент кај уметничките професии, аутсорсинг услуги (поддршка на бизниси), преговори за бизнис контакти со други, раководење (советодавни услуги за бизнис раководење) и советување за бизнис работење и организација

кл. 37 управување со станбени згради

кл. 39 технички преглед на возила

кл. 42 услуги поврзани со проверка на возила

(111) **26299** (151) 09/07/2018

(210) ТМ 2017/1211 (220) 14/12/2017

(181) 14/12/2027

(450) 31/07/2018

(732) Антонио Брзанов

АВНОЈ 104-2-17, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци, вино
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, трговски дејности,
увоз-извоз

кл. 39 амбалажирање производи, магацини
(изнајмување магацини); пакување стоки;
складирање; складирање на стоката
(упатства за складирање), складирање на
стоката

(111) **26276** (151) 09/07/2018

(210) ТМ 2017/1214 (220) 15/12/2017

(181) 15/12/2027

(450) 31/07/2018

(732) **Симјановска Ивана**

ул. Мирче Ацев бр. 5/1-5, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управувањето со работа; канцелариски
работи; изложби; организирање настани од
изложбен и дегустационен карактер за вино
во комерцијални или рекламни цели;
организирање вински салони; организирање

на аукции на вино; бизнис менаџмент кај
винарии; изнајмување рекламен материјал;
изнајмување рекламен простор;
истражување (бизнис истражување) од
областа на виното и винската култура;
компјутерски бази на податоци
(систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци);
комуникациски медиуми (презентација на
вино преку комуникациски медиуми), за
малопродажба; маркетинг истражување;
објавување рекламни текстови; односи со
јавноста; обезбедување бизнос информации
преку веб, одредување цена на производ;
презентација на вино и производители на
вино преку комуникациски медиуми, за
малопродажба; консултации во врска со
создавање на стратегии за коминкација со
јавност, рекламен материјал (ажурирање на
рекламниот материјал); надворешно
рекламирањесистематизација на
информации во компјутерски бази на
податоци; трговски саеми (организирање
трговски саеми) за комерцијални или
рекламни цели; промовирање на вински
туризам; поддршка при on-line продажба за
трети лица; ширење на рекламни текстови за
вино и вински туризам
кл. 41 образовни услуги; обука; разонода
(забава); спортски и културни активност;
забави (известување и водење забави);
изложби (организирање изложби) за културни
и образовни цели и конференции
(организирање и водење конференции) за
вино и винската култура; организирање
вински дегустации за едукативни цели;
организирање на вински натпревари
(оценувања); услуги на сомелиери;
обезбедување електронски он-лајн
публикации што не можат да се
даунлодираат; обука (практична обука,
демонстрирање) од областа на вино и винска
култура; образовни услуги; он-лајн

публикување електронски книги и списанија; организирање и водење работилници и организирање и водење семинари за винска култура; продавање билети (забава); фотографија; фотографски репортажи; електронско издаваштво; информирање за образование; конгреси (организирање и водење конгреси) за експерти од областа на виното; прикажување филмови; филмски студија; продукција на шоу програми; производство на филмови; професионално насочување (совети во врска со образованието и оспособувањето на познавачи на виното) кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци; услуги на вински барови; услуги за дегустација на вина (обезбедување на пијалоци); услуги на привремено сместување за целите на винскиот туризам

(111) **26320** (151) 09/07/2018
 (210) ТМ 2017/1215 (220) 15/12/2017
 (181) 15/12/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Ненад Пантовиќ and Кристијан Поповски**

ул. Гиго Михајловски бр. 9, 1000, Скопје, МК and ул. Емил Зола бр. 10, Скопје, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

tucker

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи; модни додатоци, ремени, марами, жартели, држачи за кошули, шалови
 кл. 26 тантела и везови, панделки и гајтани, петлици, закачки и окца, топуски изгли; брошеви [додатоци на облека], значки за облека што не се од благородни метали

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управувањето со работа; канцелариски работи; организирање на модни ревији за рекламни и комерцијали цели; увоз-извоз и трговија на големо и мало со: облека, обувки и капи; модни додатоци, ремени, марами, жартели, држач за кошули, шалови; тантела и везови, панделки и гајтани, петлици, закачки и окца, топуски изгли; брошеви [додатоци на облека], значки за облека што не се од благородни метали.

(111) **26301** (151) 04/07/2018
 (210) ТМ 2017/1216 (220) 18/12/2017
 (181) 18/12/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **BMJ INDUSTRIES FZ-LLC**

Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 4 јаглен, брикети за јаглен, кокс; брикети (запаливи), дрвени брикети, лигнит, искористени за наргиле (шиша) и пушење
 кл. 34 цигари, пури, тутун, сиров и преработен тутун, кутии за пури, кутии (цигари), тутун за цваќање, цигарелоси, меласа, производи за пушачи, запалки за пушачи, филтери (цигари), кибрити и кутии за кибрити

(111) **26392** (151) 23/07/2018
 (210) ТМ 2017/1257 (220) 26/12/2017
 (181) 26/12/2027
 (450) 31/07/2018

(732) **Jelena Radulović**



ул. Krunska br. 19, Vračar, 11000, Beograd, RS

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 бизнис проценки; бизнис пребарување; бизнис испитување; бизнис информации; бизнис истражување; професионално бизнис консултирање; помош во водењето бизнис; советување за бизнис работење; раководење (советување за бизнис раководење и организација); планирање на бизнис средби; економско прогнозирање; економско прогнозирање за бизнис цели; економско прогнозирање и анализа за бизнис цели; прогнози на економски афери

кл. 36 финансво економски анализи; финансво економски анализи за проучување; финансво економски консултантски услуги

кл. 41 организирање средби и конференции; подучување во областа на економијата и управувањето; обука; практична обука (демонстрирање); организирање и спроведување на дискусии групи за едукација, не преку интернет

(111) **26399** (151) 23/07/2018

(210) ТМ 2017/1258 (220) 26/12/2017

(181) 26/12/2027

(450) 31/07/2018

(732) Друштво за трговија и услуги

ГЕНТЛУКС ДООЕЛ Скопје

ул. Александар Турунцов 1А, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)

MOLYER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 актовки, куфери, мали патни торби, портмонеа, торби за преку рамо, џебни паричници, кожени ремени

кл. 25 обувки, чевли и чизми од еспарто, сандали, чевли, чевли од кожа, врвки за чевли, капи; чорапи; марамии; беретки; шалови; ракавици; машка облека; вратоврски; манжетни

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при продажба на актовки, куфери, мали патни торби, портмонеа, торби за преку рамо, џебни паричници, кожени ремени, обувки, чевли и чизми од еспарто, сандали, чевли, чевли од кожа, врвки за чевли, капи; чорапи; марамии; беретки; шалови; ракавици; машка облека; вратоврски; манжетни

(111) **26396** (151) 23/07/2018

(210) ТМ 2017/1259 (220) 26/12/2017

(181) 26/12/2027

(450) 31/07/2018

(732) **SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED**

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

ADMIRAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски препарати кои се користат во производството на инсектициди за употреба во земјоделието; хемиски препарати кои се користат во производството на фунгициди за употреба во земјоделието; хемиски препарати кои се користат во производството на пестициди за употреба во земјоделието; хемиски препарати кои се користат во производството на хербициди

кл. 5 пестициди за употреба во земјоделието; инсектициди за употреба во земјоделието; фунгициди за употреба во земјоделието; хербициди за употреба во земјоделието; препарати за уништување на плевел, за употреба во земјоделието; препарати за уништување штетници, за употреба во земјоделието

(111) **26397** (151) 23/07/2018
 (210) ТМ 2017/1260 (220) 26/12/2017
 (181) 26/12/2027
 (450) 31/07/2018

(732) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP
 (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
 (540)

ZOOM

(551) индивидуална
 (510, 511)


кл. 1 хемиски препарати кои се користат во производството на инсектициди за употреба во земјоделието; хемиски препарати кои се користат во производството на фунгициди за употреба во земјоделието; хемиски препарати кои се користат во производството на пестициди за употреба во земјоделието; хемиски препарати кои се користат во производството на хербициди

кл. 5 пестициди за употреба во

земјоделието; инсектициди за употреба во земјоделието; фунгициди за употреба во земјоделието; хербициди за употреба во земјоделието; препарати за уништување на плевел, за употреба во земјоделието; препарати за уништување штетници, за употреба во земјоделието

(111) **26398** (151) 23/07/2018
 (210) ТМ 2017/1261 (220) 25/12/2017
 (181) 25/12/2027
 (450) 31/07/2018

(732) Капсикум доо
ул. Ленинова бр. 99, лам 3-1/4, Струмица, МК
 (540)



(591) светло жолта, сива, кафена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 33 вино

(111) **26400** (151) 23/07/2018
 (210) ТМ 2017/1262 (220) 25/12/2017
 (181) 25/12/2027
 (450) 31/07/2018

(732) Капсикум доо
ул. Ленинова бр. 99, лам 3-1/4, Струмица, МК
 (540)



(591) темно зелена, светло зелена, црвена, златна, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 слатки, слатки од бадем, чајни колачи

(111) **26395** (151) 23/07/2018
 (210) ТМ 2017/1263 (220) 26/12/2017
 (181) 26/12/2027
 (450) 31/07/2018

(732) Al-Furat for Tobacco and Cigarettes Industry Co.

**Al-Basrah Street, Jabal Amman, 5th Circle,
 P.O. Box 941936, Amman 11194, JO**
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

ELEGANCE

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 тутун, суров или произведен; тутунски производи, вклучувајќи и цигари, пури, цигарило [мали цигари], тутун за виткање цигари, тутун за лулиња, тутун за цвакање, цигари што содржат замена за тутун, што не се за медицинска употреба; зачинет тутун; меласа; тутун со бурмут; електронски цигари; електронски наргилиња; глави (чини) за електронски наргилиња; запалки; артикли за пушачи вклучувајќи хартија за впивање за лулиња, кутии за цигари, секачи за пури, држачи за пури, садови со плин за запалки, цигари (филтри за цигари), чибуци [држачи

за цигари], писки за чибуци, хартија за виткање цигари, врвови за цигари, џебни машини за виткање цигари, кремни за потпалување, табакери со навлажнувачи, жици за чистење тутун со лулиња, рафтови за лулиња, кожни торбички за тутун, табакери со бурмут, плукалник за корисници на тутун, врвови од жолт килибар за цигари и држачи за пури, тегли за чување тутун, писки од жолт килибар за цигари и држачи за пури, пепелници за пушачи, цигарски цевчиња; тревки за пушење; шкорки [кибрит]; кутивчиња со кибрит; држачи за кибрит; тутун за наргиле; тутун со меласа; замени за тутун, што не се за медицинска или лековита употреба; зачинети мешавини од тутун и меласа за употреба во наргиле; зачинети течности и растворливи прашоци за употреба во наргиле; електронски лулиња за пушење; електронска течност за наргиле (е-течност) која се состои од ароми во течна форма која се користи за пополнување на електронски наргилиња или филтри за електронско наргиле; наргиле (shisha, шиша); додатоци или делови од наргиле (вклучувајќи наргиски јаглен, наргиски чаши и глави, цревни јажиња за наргиле, бази за наргиле, усни врвови на наргичлиња и филтри и писки, устно црево за наргиле, дихтер на наргиле, кеси и кутии за наргилиња, ваза на наргиле)

(111) **26394** (151) 23/07/2018
 (210) ТМ 2017/1264 (220) 26/12/2017
 (181) 26/12/2027
 (450) 31/07/2018

(732) Al-Furat for Tobacco and Cigarettes Industry Co.

**Al-Basrah Street, Jabal Amman, 5th Circle,
 P.O. Box 941936, Amman 11194, JO**
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

ESCAPE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, суров или произведен; тутунски производи, вклучувајќи и цигари, пури, цигарило [мали цигари], тутун за виткање цигари, тутун за лулиња, тутун за цвакање, цигари што содржат замена за тутун, што не се за медицинска употреба; зачинет тутун; меласа; тутун со бурмут; електронски цигари; електронски наргилиња; глави (чинии) за електронски наргилиња; запалки; артикли за пушачи вклучувајќи хартија за впивање за лулиња, кутии за цигари, секачи за пури, држачи за пури, садови со плин за запалки, цигари (филтри за цигари), чибуци [држачи за цигари], писки за чибуци, хартија за виткање цигари, врвови за цигари, џебни машини за виткање цигари, кремни за потпалување, табакери со навлажнувачи, жици за чистење тутун со лулиња, рафтови за лулиња, кожни торбички за тутун, табакери со бурмут, плукалник за корисници на тутун, врвови од жолт килибар за цигари и држачи за пури, тегли за чување тутун, писки од жолт килибар за цигари и држачи за пури, пепелници за пушачи, цигарски цевчиња; тревки за пушење; шкорки [кибрит]; кутивчиња со кибрит; држачи за кибрит; тутун за наргиле; тутун со меласа; замени за тутун, што не се за медицинска или лековита употреба; зачинети мешавини од тутун и меласа за употреба во наргиле; зачинети течности и растворливи прашоци за употреба во наргиле; електронски лулиња за пушење; електронска течност за наргиле (е-течност) која се состои од ароми во течна форма која се користи за пополнување на електронски наргилиња или филтри за електронско наргиле; наргиле (shisha, шиша); додатоци или делови од наргиле (вклучувајќи наргиски јаглен, наргиски чаши и глави, цревни јажиња за наргиле, бази за наргиле, усни врвови на

наргичлиња и филтри и писки, устно црево за наргиле, дихтер на наргиле, кеси и кутии за наргилиња, ваза на наргиле)

(111) **26401** (151) 23/07/2018

(210) ТМ 2017/1265 (220) 27/12/2017

(181) 27/12/2027

(450) 31/07/2018

(732) **Друштво за сметководствени услуги
ДЕЦИМАЛА ДООЕЛ Скопје**

ул. Петар Поп Арсов бр. 8-1/4, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,

Дамески и Келешоска

ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје

(540)

.decimala

(591) темно сина, светло сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот

(111) **26393** (151) 23/07/2018

(210) ТМ 2017/1267 (220) 29/12/2017

(181) 29/12/2027

(450) 31/07/2018

(732) **FCA US LLC, a limited liability
company organized and existing under the
laws of the State of Delaware**

1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills,

State of Michigan 48326, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје

(540)

WRANGLER

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 12 моторни возила, во класа 12

(111) **26281** (151) 10/07/2018

(210) ТМ 2018/6 (220) 04/01/2018

(181) 04/01/2028

(450) 31/07/2018

(732) **КАРАМЕЛЛО ЕКСКЛУЗИВЕ ТМ****Салији Џумали Фејсал Гостивар****Плоштад Маршал Тито бр. 14, Гостивар,****МК**(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) жолта, црвена, бела, сина, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од тесто и слатки,
палачинки, сладоледкл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; услуги на трговија
на мало со: производство од тесто и слатки,
палачинки, сладоледкл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; млечен ресторан, слаткарница,
кафетерии(111) **26278** (151) 10/07/2018

(210) ТМ 2018/10 (220) 05/01/2018

(181) 05/01/2028

(450) 31/07/2018

(732) **Друштво за производство, трговија
и услуги ЗИРО ЕНЕРѢИ СОЛУШНС ДООЕЛ
Скопје****ул.Желево бр.3-4/7, 1000, Скопје, МК**(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, зелена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување
со вода и за санитарни намени;пумпи за
топлење, печки, печки [грејни апарати],
горилници, климатизација, инсталации за
климатизација (топлење и ладење)
кл. 35 рекламирање.водење на работењето;
услуги на продажба на големо и мало со:
апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување
со вода и за санитарни намени; пумпи за
топлење, печки, печки [грејни апарати],
горилници, климатизација, инсталации за
климатизација (топлење и ладење)
кл. 37 градежниконструкции;поправки;инсталациски
услуги;монтирање и поправање апарати за
греење, сервисирање пумпи за топлење,
монтирање и поправање клима уреди,
изведба на системи за климатизација
(топлење и ладење)(111) **26274** (151) 10/07/2018

(210) ТМ 2018/12 (220) 09/01/2018

(181) 09/01/2028

(450) 31/07/2018

(732) **Goodyear Dunlop Tyres UK Limited****2920 Trident Court, Solihull Parkway****Birmingham Business Park, Birmingham B37
7YN, GB**(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

TRAILMAX MERIDIAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 гуми за мотоцикли

(111) **26279** (151) 10/07/2018
 (210) ТМ 2018/13 (220) 09/01/2018
 (181) 09/01/2028
 (450) 31/07/2018

(732) **BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.**
Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

AMORA

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(111) **26293** (151) 10/07/2018
 (210) ТМ 2018/14 (220) 09/01/2018
 (181) 09/01/2028
 (450) 31/07/2018

(732) **Друштво за трговија и услуги БАКО-НУТС ДООЕЛ Скопје**
ул. Качанички пат бр.17, Скопје, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, црна, зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 сушено и подготвувано овошје и зеленчук.
 кл. 31 свежо овошје и зеленчук, јаткасти плодови, семиња, зрнести производи што не се опфатени со другите класи, семиња

кл. 35 рекламирање, водење на работење; управување со работата, услуги при увоз-извоз и продажба на големо и мало со: сушено и подготвувано овошје и зеленчук; свежо овошје и зеленчук, јаткасти плодови, семиња, зрнести производи што не се опфатени со другите класи, семиња, масла за јадење; снек храна, локум, житарици

(111) **26291** (151) 10/07/2018
 (210) ТМ 2018/15 (220) 09/01/2018
 (181) 09/01/2028
 (450) 31/07/2018

(732) **Друштво за трговија и услуги БАКО-НУТС ДООЕЛ Скопје**
ул. Качанички пат бр.17, Скопје, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, црна, жолта
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 сушено и подготвувано овошје и зеленчук
 кл. 30 снек храна, локум, житарици, жита (мали парчиња храна од жита), брашно, бисквити, колачи, мирудии, зачини
 кл. 31 свежо овошје и зеленчук, јаткасти плодови, семиња, зрнести производи што не се опфатени со другите класи, семиња

(111) **26292** (151) 10/07/2018
 (210) ТМ 2018/16 (220) 09/01/2018
 (181) 09/01/2028
 (450) 31/07/2018

(732) Друштво за трговија и услуги БАКО-НУТС ДООЕЛ Скопје

ул. Качанички пат бр.17, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, темно сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 сушено и подготвувано овошје и зеленчук

кл. 30 снек храна, локум, житарици, жита (мали парчиња храна од жита), брашно, бисквити, колачи, мирудии, зачини

кл. 31 свежо овошје и зеленчук, јаткасти плодови, семиња, зрнести производи што не се опфатени со другите класи, семиња

(111) **26295** (151) 10/07/2018

(210) ТМ 2018/17 (220) 09/01/2018

(181) 09/01/2028

(450) 31/07/2018

(732) Друштво за трговија и услуги БАКО-НУТС ДООЕЛ Скопје

ул. Качанички пат бр.17, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно сина, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 сушено и подготвувано овошје и зеленчук

кл. 30 снек храна, локум, житарици, жита (мали парчиња храна од жита), брашно, бисквити, колачи, мирудии, зачини

кл. 31 свежо овошје и зеленчук, јаткасти плодови, семиња, зрнести производи што не се опфатени со другите класи, семиња

(111) **26294** (151) 10/07/2018

(210) ТМ 2018/18 (220) 09/01/2018

(181) 09/01/2028

(450) 31/07/2018

(732) Друштво за трговија и услуги БАКО-НУТС ДООЕЛ Скопје

ул. Качанички пат бр.17, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно сина, светло и темно кафена

(551) индивидуална

(510, 511)
 кл. 29 сушено и подготвувано овошје и зеленчук
 кл. 30 снек храна, локум, житарици, жита (мали парчиња храна од жита), брашно, бисквити, колачи, мирудии, зачини
 кл. 31 свежо овошје и зеленчук, јаткасти плодови, семиња, зрнести производи што не се опфатени со другите класи, семиња

(111) **26296** (151) 10/07/2018
 (210) ТМ 2018/19 (220) 09/01/2018
 (181) 09/01/2028
 (450) 31/07/2018

(732) Друштво за трговија и услуги **БАКО-НУТС ДООЕЛ Скопје**

ул. Качанички пат бр.17, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно зелена, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 сушено и подготвувано овошје и зеленчук

кл. 30 снек храна, локум, житарици, жита (мали парчиња храна од жита), брашно, бисквити, колачи, мирудии, зачини

кл. 31 свежо овошје и зеленчук, јаткасти плодови, семиња, зрнести производи што не се опфатени со другите класи, семиња

(111) **26370** (151) 19/07/2018
 (210) ТМ 2018/31 (220) 16/01/2018

(181) 16/01/2028

(450) 31/07/2018

(732) **Philip Morris Brands Sàrl**

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(111) **26369** (151) 19/07/2018
 (210) ТМ 2018/32 (220) 16/01/2018
 (181) 16/01/2028
 (450) 31/07/2018

(732) **Philip Morris Brands Sàrl**

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH



(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ATELIER

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров;
производи од тутун; пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за
загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари;
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,
џебни машинки за мотање на цигари,
запалки, кибрити

(111) **26263** (151) 09/07/2018
(210) ТМ 2018/33 (220) 18/01/2018
(181) 18/01/2028
(450) 31/07/2018

(732) **Hankook Tire Worldwide Co., Ltd**
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul,
KR

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) портокалова и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 гуми; внатрешни гуми за тркала за
возила; автомобили; делови и опрема за

автомобили; погонски мотори, мотори,
гумени ремени и сопирачки за копнени
возила; копнени возила; велосипеди;
ублажувачи на удари за возила; сопирачки
уреди за возила; машини за покренување на
моќ за копнени возила; механизми за пренос
на моќ за копнени возила; лежишта за
копнени возила; спојници за копнени возила;
мотори за копнени возила; вентили за
копнени возила; шилци за гуми; крампони за
гуми; тркала за автомобили; опрема за
поправка на внатешни гуми; надворешни
обвивки за пневматски гуми
кл. 35 услуги на продажба на големо на
гуми; услуги на малопродажба на гуми;
посредување во продажба на гуми; услуги на
продажба на големо на внатрешни гуми за
тркала за возила; услуги на малопродажба
на внатрешни гуми за тркала за возила;
посредување во продажба на внатрешни
гуми за тркала за возила; услуги на продажба
на големо на копнени возила; услуги на
малопродажба на копнени возила;
посредување во продажба на копнени
возила; услуги на продажба на големо на
делови и опрема за возила; услуги на
малопродажба на делови и опрема за
возила; посредување во продажба на делови
и опрема за возила; услуги на продажба на
големо на тркала за автомобили; услуги на
малопродажба на тркала за автомобили;
посредување во продажба на тркала за
автомобили; услуги на трговија на големо со
синцири за против пролизгување; услуги на
малопродажба со синцири за против
пролизгување; посредување во продажба на
синцири за против пролизгување; услуги на
продажба на големо на погонски мотори,
мотори, гумени ремени и сопирачки за
копнени возила; услуги на малопродажба на
погонски мотори, мотори, гумени ремени и
сопирачки за копнени возила

(111) **26262** (151) 09/07/2018
 (210) ТМ 2018/34 (220) 18/01/2018
 (181) 18/01/2028
 (450) 31/07/2018

**(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd
 #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul,
 KR**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)



(591) портокалова и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 суви батерии; фотонапонски ќелии и модули; литиумски батерии; батерии; комплекти на батерии; батерии за возила; акумулатори, електрични, за возила; батерии (мокри); анодни батерии; согорливи ќелии; батерии за автомобили; батерии за електрични возила; електрични батерии за напојување на електрични возила; енергетски единици (батерии); мрежни приклучни апарати (батерии); електрични батерии; акумулатори, електрични; батерии за полнење; уреди за непрекинато напојување (батерии); стартери за акумулатори; адаптери за батерии; батериски водичи; кабли за полначи за акумулатори

кл. 35 услуги на продажба на големо на батерии; услуги на малопродажба на батерии; услуги на посредување во продажба на батерии; услуги на продажба на големо на електрични батерии; услуги на малопродажба на електрични батерии; услуги на посредување во продажба на електрични батерии; услуги на продажба на големо на акумулатори, електрични (батерии); услуги на малопродажба на акумулатори, електрични (батерии); услуги на посредување во продажба на

акумулатори, електрични (батерии); услуги на продажба на големо на батерии за автомобили; услуги на малопродажба на батерии за автомобили; услуги на посредување во продажба на батерии за автомобили; услуги на продажба на големо на батерии за возила; услуги на малопродажба на батерии за возила; услуги на посредување во продажба на батерии за возила; услуги на продажба на големо на акумулатори, електрични, за возила; услуги на малопродажба на акумулатори, електрични, за возила; услуги на посредување во продажба на акумулатори, електрични, за возила

(111) **26257** (151) 09/07/2018
 (210) ТМ 2018/35 (220) 18/01/2018
 (181) 18/01/2028
 (450) 31/07/2018

**(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd
 #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul,
 KR**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)



(591) портокалова и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 7 филтери за мотори и погонски мотори; пумпи (делови за машини, мотори и погонски мотори); ладилници за машини и мотори; машини за дување; пумпи за вода; филтери (делови за машини); издувни цевки за копнени возила; актуатори (делови за машини); издувни садови за мотори и погонски мотори; вентили за рецикулација на издувни гасови (EGR) на мотори и погонски мотори; уреди за спречување на загадување за мотори и машини; вентилатори за машини и мотори; вентили (делови за



пумпи); вентили (делови за машини); издувни вентили (делови за мотори); вбризгивачки вентили (делови за машини); повратни пумпи за разладни средства; компресори за обновување и рециклирање на разладувачки гасови; кондензатори за воздух; кондензатори со разладување на воздух; ладилници за масла за машини; ладилници за масла за мотори; разменувачи на топлина (делови за машини); компресори (машини); воздушни компресори; компресори како делови на машини, мотори и погонски мотори; компресори за фрижидери; работни кола за пумпи; издувни машини за компресија, исфрлање и пренос на гасови; преносници за машини; турбо пумпи; турбо полначи за машини; ладилници за возила; хидраулични струјни контролери за машини и мотори; пневматски контроли за машини, мотори и погонски мотори; контролни механизми за машини или мотори; уреди за контрола на воздух за машини и примарни мотори; автоматски влезни контролни вентили за клипни компресори за воздух; неповратни вентили за испуштање на воздушни компресори кл. 11 клима уреди за автомобили; грејачи за автомобили; вентилациони (климатизациони) инсталации и апарати за автомобили; испарувачи за ладење за автомобили; ладилници за автомобили; филтери за воздух за автомобили; радијатори за автомобили; компресори за клима уреди на автомобили; кондензатори за клима уреди на автомобили; грејни јадра за клима уреди на автомобили; испарувачи за клима уреди на автомобили; компресорски спојки за клима уреди на автомобили; топлински акумулатори за автомобили; вентилатори за ладење за автомобили; куќишта за разладни вентилатори на автомобили; филтери за воздух за клима уреди на автомобили; регулатори (контролори) за клима уреди на

автомобили; прочистувачи на воздух за клима уреди на автомобили; лампи за клима уреди на автомобили; разладни модули за клима уреди на автомобили; автомобилски изменувачи на топлина, кои не се делови на машини; грејни апарати за возила; клима уреди за возила; климатизациони, разладни и вентилациони апарати и инструменти; апарати за греење, вентилација и климатизација; грејни системи составени првенствено од туби, цевки и разводници преку кои циркулира топол воздух или вода со висока температура; анјонски генератори за прочистување на воздухот; разладни вентилатори; јонизатори на вода; испарувачи; вентилатори за автомобили; компресори за клима уреди; пумпи за греење; пумпи за греење на плински мотори; разладни кули за вода; акумулатори на пареа кл. 12 автомобили; делови и опрема за автомобили; модули за контрола на пренос за автомобили; браници за автомобили; разладувачи на масло за автомобили; пумпи за вода за автомобили; спојници за водни пумпи за автомобили; интеркулери за автомобили; носачи за автомобили; примарни (главни) модули за автомобили; вентили за електрични автомобили; компресори за клима уреди за возила; компресори за клима уреди за копнени возила; вентилатори за ладење на мотори за копнени возила; воздушни пумпи (опрема за возила); мотори и погонски мотори за копнени возила; гуми; ублажувачи на удари за возила; системи за суспензија за возила; машина за покренување на моќ за копнени возила; механизми за пренос на моќ за копнени возила; лежишта за копнени возила
кл. 35 услуги на продажба на големо на делови и опрема за автомобили; услуги на малопродажба на делови и опрема за автомобили; услуги на посредување во

продажба на делови и опрема за автомобили;услуги на продажба на големо на апарати за греење, вентилација и климатизација;услуги на малопродажба на апарати за греење, вентилација и климатизација;услуги на посредување во продажба на апарати за греење, вентилација и климатизација;услуги на продажба на големо на вентили за рециркулација на издувни гасови (EGR.) на мотори и погонски мотори;услуги на малопродажба на вентили за рециркулација на издувни гасови (EGR) на мотори и погонски мотори;услуги на посредување во продажба на вентили за рециркулација на издувни гасови (EGR) на мотори и погонски мотори;услуги на продажба на големо на компресори;услуги на малопродажба на компресори;услуги на посредување во продажба на компресори;услуги на продажба на големо на пумпи (делови за машини, мотори и погонски мотори);услуги на малопродажба на пумпи (делови за машини, мотори и погонски мотори);услуги на посредување во продажба на пумпи (делови за машини, мотори и погонски мотори);услуги на продажба на големо на издувни садови за мотори и погонски мотори;услуги на малопродажба на издувни садови за мотори и погонски мотори;услуги на посредување во продажба на издувни садови за мотори и погонски мотори;услуги на продажба на големо на филтери за мотори и погонски мотори;услуги на малопродажба на филтери за мотори и погонски мотори;услуги на посредување во продажба на филтери за мотори и погонски мотори;услуги на продажба на големо на ладилници за мотори и погонски мотори;услуги на малопродажба на ладилници за мотори и погонски мотори;услуги на посредување во продажба на ладилници за мотори и погонски мотори

(111) **26303** (151) 09/07/2018
 (210) ТМ 2018/42 (220) 23/01/2018
 (181) 23/01/2028
 (450) 31/07/2018

(732) **Automotive Adria trgovina d.o.o**
Litostrojska cesta 44A, 1000, Ljubljana, SI
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) зелена, бела, сива, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски додатоци за бензин; хемиски додатоци за горива; хемиски додатоци за моторни горива; течности за хидраулични системи; течности за сопирање; средства за ладење (препарати за пречистување на мотори); течност за ладење; течност за сопирање; хемиски интензификатори за гума; катализатори; катализатори што се користат за производство на гума; антифриз; детергенти што се користат во производни процеси; детергентни додатоци за моторно масло; детергентни додатоци за бензин; дестилирана вода со додаден кислород; дестилирана вода; глицерин за индустриска употреба; лепила за поправка на гуми; пополнувачи за каросерии на автомобили; силиконски течности; средства за заштеда на гориво; гуми (смеси за репарација на гуми); средства за конзервирање гума; средства за разложување на бензин; средства против зовривање на ладилник на мотор; смеси за репарација на гуми течни облоги (хемиски препарати); хемиски додатоци за масла; хемиски интензификатори за гума; хемиски супстанции кои се користат како додатоци за индустриски масла за подмачкување; масла за амортизери; стабилизатори за масло; средства за ладење на мотори на возила; антидетонациски средства за мотори со



внатрешно согорување; хемиски средства кои се користат за мотори со внатрешно согорување; хемиски средства за декарбонизирање на мотори; препарати за согорување (хемиски адитиви за моторни горива); хемиски средства за заштита од корозија на автомобили кл. 2 бои; бои во прав, што се употребуваат за премачкување; производи за заштита од рѓа; масти против рѓа; масла против рѓа кл. 3 течности за чистење на шофершајбна; шампони за миење на автомобили; средства за отстранување корозија кл. 4 адитиви (нехемиски) на моторните горива; адитиви (нехемиски) на масла; бензин; восок за индустриска употреба; гориво; графити за подмачкување; масла за индустриска употреба; масти за индустриска употреба; масла за подмачкување; моторни горива; моторни масла; масла за синџири за автомобили; масти за синџири за автомобили; масти за осветлување; средства за подмачкување; течности за подмачкување на алатки за режење кл. 7 апарати за промена на мотори со внатрешно согорување; ауспуси за мотори и машини; возила (инсталации за миење возила); возила со воздушни перничииња; гориво (апарати за промена на гориво) за мотори со внатрешно согорување; катализатори; карбуратори; компресори за ладилници; машини за чистење на течности за ладење; вакуум пумпи (машини); филтри (делови од машини и мотори); филтри во прочистување на воздух во ладење мотори; филтри за гориво; филтри за гориво за мотори на возила; клипови за мотори на возила; клипови за мотори со внатрешно согорување; клипни прстени; клипни прстени (делови од мотори со внатрешно согорување); клипни прстени за топлински пумпи; пумпи (делови од машини или мотори); пумпи; пумпи за гориво; пумпи за

гориво за моторни возила; пумпи за гориво за мотори; пумпи за гориво за копнени возила; пумпи за ладење на моторот; пумпи за подмачкување; пумпи за мотори на копнени возила; цилиндрични мотори за копнени возила; електрични стартер мотори; ремени за моторни вентилатори; кабли за палење за моторни возила; компресори, кои се делови на машини и мотори; компресори за мотори со внатрешно согорување со палење; кондензатори (уреди за палење за мотори со внатрешно согорување); цевки (делови на моторот); уреди за контрола на воздух за мотори и машини; свеќички за мотори; свеќички за мотори на копнени возила; издувни гасови; каталитички конвертори, кои се дел од издувните гасови на возилото; издувни системи за возила; издувни гасови за садови; издувни гасови; пригушувачи (звучници) како делови на издувните системи на машините кл. 9 акумулатори; апарат за дијагностика на моторот; апарат за мерење на ниво на течност за употреба во моторни возила; апарат за проверка на електричен мотор (мониторинг или надзор); батерии; бензин (мерни инструменти за бензин); бензински станици (пумпи за абензин на бензински станици); брзина (мерни инструменти за брзина); возила (предупредувачки инструменти на возила); возила (радија за возила); гуми на возила (автоматски индикатори на низок притисок на гуми на возила); километри (бележници на километри за возила); мерни инструменти за бензин; мерни инструменти за брзина; мерачи на температура на издувните гасови; регулатори на температурата за мотори на возила; апарат за контрола на температурата за возила; кабли, електрични; електрични брави за возила; колектори, електрични; светлечки електронски покажувачи за дефект на возилото; трепкачи

(светла за сигнализирање) кл. 11 автомобили (уреди против заслепување) опрема за светла; автомобилски светла; акумулатори на пареа; акумулатори на топлина; возила (апарати за сушење на воздухот); грејачи за одмрзнување на возила; возила (климатизација); рефлектори за возила; светла за возила; радијатори за возила; резервоари; светла за покажување на правец во автомобили кл. 12 возила; автомобили; автомобилски гуми; автомобилски каросерии; автомобилски шасии; автомобилски синџир; автомобилски ланци; погонски синџири; преносни синџири (делови од копнени возила); преносни синџири за копнени возила; електрични возила; легла за возила; обвивки за волани на возила; облоги за гуртни на возила; оски на тркала од возила; предни бришачи на возила; седишта на возила; возила ладилници; волани за возила; врати за возила; гуми за возила; гутни за возила; коли; преносни синџири за мотори на копнени возила; синџири против лизгање на тркалата на возилата; снежни синџири за тркалата на возилата; синџири за снег за гуми (делови од копнени возила) кл. 17 гума; затки од гума; синтетичка гума; амортизери од гума; силиконска гума; цевки од силиконска гума; флексибилни цевки изработени од силиконска гума, засилени со мувла; силиконска гума за општа намена; неметални флексибилни црева за ладилници за автомобили

(111) **26255** (151) 09/07/2018
 (210) ТМ 2018/45 (220) 24/01/2018
 (181) 24/01/2028
 (450) 31/07/2018
 (732) **MERISANT COMPANY 2 SARL**
Avenue Jean-Jacques Rousseau 7 2000
Neuchatel, CH

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

Canderel

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 природни засладувачи; замени за шеќер; засладувачи за употреба од страна на потрошувачите за засладување на нивната храна и пијалаци, првенствено составени од природни засладувачи; природни засладувачи со хербални екстракти; природни засладувачи со алкохолни шеќери; природни засладувачи со екстракти од стевиа

(111) **26271** (151) 09/07/2018
 (210) ТМ 2018/46 (220) 24/01/2018
 (181) 24/01/2028
 (450) 31/07/2018

(732) **BOSNALIJEK d.d.**
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA
 (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
 (540)

VALDIPIN

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(111) **26379** (151) 19/07/2018
 (210) ТМ 2018/70 (220) 05/02/2018
 (181) 05/02/2028
 (450) 31/07/2018

(732) **United Biscuits (UK) Limited**
Hayes Park, Hayes End Road, Hayes,
Middlesex, UB4 8EE, GB



(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) светло сина, темно сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити, солени/зачинети бисквити, крекери

(111) **26380** (151) 19/07/2018
(210) ТМ 2018/71 (220) 05/02/2018
(181) 05/02/2028
(450) 31/07/2018

(732) **United Biscuits (UK) Limited**
Hayes Park, Hayes End Road, Hayes,
Middlesex, UB4 8EE, GB

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) темно сина, бела, темно портокалова и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб, бисквити, бисквити покриени со чоколадо; колач; слатки и тврд бисквит од брашно (shortbread); чоколадо, чоколадо и

слаткарски производи; подготовки направени од брашно од компир/пченка и од житарки; ужинки (snack foods)

(111) **26378** (151) 19/07/2018
(210) ТМ 2018/73 (220) 07/02/2018
(181) 07/02/2028
(450) 31/07/2018

(732) **British American Tobacco (Brands) Limited**

Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA, GB

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

NEOSTIKS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замени за тутун (не се за медицински цели); сите со цел да бидат загревани но не и горени; артикли за пушачи; електронски направи и нивните делови со цел за загревање на тутун

(111) **26416** (151) 19/07/2018
(210) ТМ 2018/80 (220) 07/02/2018
(181) 07/02/2028
(450) 31/07/2018

(732) **Друштво за производство, услуги и трговија за вработување на инвалидни лица ДИАДОРА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово**

ул. Вараждинска бр. 3, Куманово, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје (540)



(591) окер, црна, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, месни преработки, конзервирано месо, месо во конзерви, посолено месо, свинско месо, замрзнато-сушено месо, подготвени производи од месо, желеа од месо
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, услуги на увоз, извоз, лагерирање, дистрибуција и трговија на големо и мало со: месо, месни преработки, конзервирано месо, месо во конзерви, посолено месо, свинско месо, замрзнато-сушено месо, подготвени производи од месо, желеа од месо
кл. 40 преработка и конзервирање на месо, замрзнување на месо, чадење месни производи на буково дрво

(111) **26372** (151) 19/07/2018
(210) ТМ 2018/81 (220) 08/02/2018
(181) 08/02/2028
(450) 31/07/2018

(732) Друштво за компјутерски услуги БЛОКВЕРС ДОО
ул. Анкарска бр. 18/кат 1 Карпош, 1000, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)



BLOKVERSE

(591) црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи; оп-Ппе рекламирање по пат на компјутерска мрежа; обработка на текстови
кл. 42 компјутерско програмирање; изнајмување компјутерски програми; умножување компјутерски програми; инсталирање компјутерски програми; одржување компјутерски програми; програмирање компјутерски системи; советување за компјутерски програми; изработка на компјутерски програми; осовременување на компјутерските програми; издавање лиценци за компјутерски програми; производство на софтвер; софтвер како услуга [SaaS]

(111) **26420** (151) 24/07/2018
(210) ТМ 2018/94 (220) 09/02/2018
(181) 09/02/2028
(450) 31/07/2018

(732) Arysta LifeScience
Route d'Artix - BP 80 64150 Nogueres, FR
(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

MALVIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 дезинфекциони производи за употреба во земјоделство, хортикултура и дом и градина; хербициди, фунгициди, инсектициди, пестициди, биолошки средства за примена во биоконтрола, и препарати за уништување штетници, секое за употреба во



земјоделство, хортикултура, шумарство, нега на тревници и декоративни билки, и/или дом и градина

(111) **26375** (151) 19/07/2018
 (210) ТМ 2018/95 (220) 12/02/2018
 (181) 12/02/2028
 (450) 31/07/2018

(732) **Друштво за туризам, трговија и услуги ВИКТОРИ ТРАВЕЛ ДОО Штип ул. Кирил и Методи бр. 26, 2000, Штип, МК (740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје (540)**



(591) сина, светлосина, бела

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 39 транспортни услуги; организирање патувања; организирање крстарења; придружување патници; превезување патници; резервации за превоз; резервации за патувања; разгледувања на културни знаменитости и обиколку (туризам); информирање за превоз
 кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности; насочување (професионално насочување), конгреси, академии, организирање и водење колоквиуми; организирање и водење концерти; семинари (организирање и водење семинари); услуги на клубови (забава и образование); организирање шоу програми; организирање спортски натпревари; паркови (забавни паркови); фотографски репортажи; продавање билети (забава)

кл. 43 привремено сместување; бироа за сместување (хотели и агенции); сместување (изнајмување за времено сместување); резервирање за сместувања; резервирање пансиони; летувалишта; резервирање хотели; хотели; изнајмување простории за состаноци; изнајмување за времено сместување

(111) **26419** (151) 24/07/2018
 (210) ТМ 2018/96 (220) 12/02/2018
 (181) 12/02/2028
 (450) 31/07/2018

(732) **ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз**

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, МК (540)

ROSSO

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 препарати за уништување на штетници, хербициди, фунгициди, инсектициди

(111) **26376** (151) 19/07/2018
 (210) ТМ 2018/100 (220) 14/02/2018
 (181) 14/02/2028
 (450) 31/07/2018

(732) **Трговско друштво за производство промет и услуги ЗП - ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

ул. Алберт Ајнштајн бр. 8, 1000, Скопје, МК (740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје (540)



(591) црвена, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 услуги на продажба на големо и на мало на: актовки, ранци, торби за кампери, торби за алпинисти, спортски торби, торби за

патување, кожени ремени, портмонеа, женски чанти, кожени кутии, прекривачи од кожа, крзна, куфери, облека, обувки, капи, вратоврски, чизми, спортски обувки, сандали, облека од имитација на кожа, облека од кожа, палта, јакни, фустанни, ракавици, пењоари, трикотажа, хеланки, долна облека, пуловери, кошули, шамии, шалови, пантолони, костуми, елеци, џемпери, чорапи, виљушки за маса, лажици, ножеви, прибор за јадење, биберници, соларници, бокалчиња, вазни, чинии, шишиња, шољи, стаклени чаши за пиење, стаклени садови, чајници, тави, тенџериња, термоси, украсни статуетки од порцелан теракота или стакло, саксии за цвеќе, сервиси за јадење со исклучок на ножеви виљушки и лажици, сервиси за кафе, сервиси за чај, производи од кристал (стакларија), предмети од порцелан, прибори за употреба во домаќинствата

(111) **26374** (151) 19/07/2018
 (210) ТМ 2018/102 (220) 15/02/2018
 (181) 15/02/2028
 (450) 31/07/2018

(732) **BOSNALIJEK d.d.**

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

AZOMEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **26418** (151) 24/07/2018

(210) ТМ 2018/104 (220) 15/02/2018

(181) 15/02/2028

(450) 31/07/2018

(732) **Colgate-Palmolive Company, a**

Delaware corporation

300 Park Avenue New York, 10022 New York, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 производи за лична нега, имено, препарати за чистење на кожата и телото; бар сапун; течен сапун за раце; гелови за туширање и креми; гел за туширање; препарати за нега на коса; дезодоранси, антиперспиранти и спрејови за под пазуви за лична употреба; навлажнувачи, лосиони и креми за телото и кожата; талк пудра; препарати за бричење; козметички препарати за сончање и препарати за заштита на кожата од ефектите на сонцето; марамчиња импрегнирани со раствор за чистење



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број

(510)	(111)	5	26374	11	26278	18	26399	25	26385
1	26298	5	26396	11	26303	19	26250	25	26386
1	26303	5	26397	11	26345	20	26265	25	26388
1	26396	5	26411	11	26408	20	26282	25	26389
1	26397	5	26412	12	26250	20	26310	25	26390
2	26303	5	26415	12	26257	20	26311	25	26399
3	26250	5	26419	12	26261	21	26250	26	26280
3	26258	5	26420	12	26263	21	26282	26	26320
3	26282	6	26250	12	26274	21	26310	27	26250
3	26298	6	26310	12	26303	21	26311	27	26310
3	26303	6	26311	12	26345	21	26317	27	26311
3	26317	7	26250	12	26364	21	26408	28	26260
3	26377	7	26257	12	26393	21	26417	28	26282
3	26417	7	26303	14	26250	22	26250	28	26310
3	26418	7	26345	14	26282	22	26310	28	26311
4	26250	8	26345	16	26250	22	26311	28	26342
4	26301	9	26260	16	26282	23	26250	29	26248
4	26303	9	26262	16	26310	24	26250	29	26250
5	26249	9	26268	16	26311	24	26300	29	26256
5	26250	9	26282	16	26342	24	26310	29	26259
5	26253	9	26284	16	26357	24	26311	29	26269
5	26271	9	26303	16	26358	24	26360	29	26283
5	26279	9	26305	16	26360	24	26388	29	26285
5	26300	9	26345	16	26366	24	26389	29	26291
5	26302	9	26356	16	26388	24	26390	29	26292
5	26321	9	26367	16	26389	25	26250	29	26293
5	26322	9	26372	16	26390	25	26280	29	26294
5	26323	9	26382	17	26250	25	26282	29	26295
5	26324	9	26408	17	26303	25	26287	29	26296
5	26325	10	26268	18	26250	25	26297	29	26314
5	26340	10	26284	18	26282	25	26300	29	26315
5	26341	10	26287	18	26342	25	26320	29	26316
5	26344	10	26297	18	26360	25	26342	29	26355
5	26346	10	26345	18	26388	25	26360	29	26359
5	26361	11	26250	18	26389	25	26383	29	26368
5	26373	11	26257	18	26390	25	26384	29	26416

30	26250
30	26251
30	26254
30	26255
30	26269
30	26272
30	26281
30	26282
30	26283
30	26285
30	26291
30	26292
30	26294
30	26295
30	26296
30	26355
30	26363
30	26368
30	26379
30	26380
30	26400
30	26406
30	26407
31	26291
31	26292
31	26293
31	26294
31	26295
31	26296
32	26250
32	26282
32	26318
32	26352
32	26355
33	26250
33	26299
33	26352
33	26391
33	26398
34	26250
34	26290
34	26301
34	26304

34	26329
34	26343
34	26348
34	26353
34	26362
34	26369
34	26370
34	26378
34	26394
34	26395
34	26402
34	26403
34	26404
34	26409
35	26250
35	26254
35	26256
35	26257
35	26262
35	26263
35	26264
35	26265
35	26266
35	26267
35	26270
35	26272
35	26275
35	26276
35	26277
35	26278
35	26280
35	26281
35	26289
35	26293
35	26298
35	26299
35	26300
35	26305
35	26309
35	26310
35	26311
35	26313
35	26315

35	26316
35	26320
35	26327
35	26328
35	26330
35	26331
35	26332
35	26333
35	26334
35	26335
35	26336
35	26337
35	26338
35	26349
35	26350
35	26351
35	26352
35	26353
35	26357
35	26358
35	26360
35	26372
35	26376
35	26383
35	26384
35	26385
35	26386
35	26388
35	26389
35	26390
35	26391
35	26392
35	26399
35	26401
35	26405
35	26407
35	26410
35	26413
35	26414
35	26416
36	26250
36	26266
36	26267

36	26270
36	26286
36	26288
36	26328
36	26330
36	26349
36	26367
36	26371
36	26387
36	26392
36	26401
37	26250
37	26266
37	26270
37	26278
37	26309
37	26312
37	26317
37	26328
37	26330
37	26381
37	26410
37	26421
38	26250
38	26275
38	26277
38	26367
39	26250
39	26266
39	26270
39	26275
39	26277
39	26299
39	26305
39	26309
39	26328
39	26330
39	26375
39	26383
39	26384
39	26385
39	26386
39	26391

40	26250
40	26317
40	26416
41	26273
41	26276
41	26282
41	26289
41	26308
41	26313
41	26328
41	26330
41	26339
41	26342
41	26354
41	26357
41	26358
41	26366
41	26375
41	26382
41	26392
41	26413
41	26414
42	26250
42	26260
42	26266
42	26268
42	26270
42	26282
42	26284
42	26286
42	26288
42	26312
42	26347
42	26354
42	26366
42	26367
42	26371
42	26372
42	26381
42	26387
43	26250
43	26259
43	26269



43	26273	43	26282	43	26365	44	26252	45	26330
43	26275	43	26306	43	26368	45	26250	45	26354
43	26276	43	26307	43	26375	45	26289	45	26367
43	26277	43	26313	43	26413	45	26319		
43	26281	43	26316	43	26414	45	26328		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговската марка

(111) регистарски број

(210) број на пријавата

(732)	(111)	(210)
Boncafe International Pte Ltd	26355	МК/Т/ 2011/873
Razor USA LLC, a Delaware limited liability company	26356	МК/Т/ 2011/1246
ГОРДАН ОНЕ ДООЕЛ СКОПЈЕ	26365	МК/Т/ 2012/1120
Вик - Дентал ДОО	26302	МК/Т/ 2013/1060
Inter On Line Trading Group Inc	26285	МК/Т/ 2015/591
Inter On Line Trading Group Inc	26283	МК/Т/ 2015/592
Kraft Foods Schweiz Holding GmbH	26251	МК/Т/ 2017/346
BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation)	26252	МК/Т/ 2017/349
Друштво за производство, промет и услуги ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје	26410	МК/Т/ 2017/412
ТОЛТУ МОТОРС ДООЕЛ	26309	МК/Т/ 2017/499
CHANEL	26377	МК/Т/ 2017/510
Интекс + Ко	26300	МК/Т/ 2017/523
Друштво за производство, трговија и услуги ЕДНА ПРАВИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	26317	МК/Т/ 2017/524
Philip Morris Products S.A.	26304	МК/Т/ 2017/538
Друштво за угостителство, трговија и услуги МОНТ ЕВЕРЕСТ ОКБ ДОО Скопје	26307	МК/Т/ 2017/539
Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар	26332	МК/Т/ 2017/543
Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар	26333	МК/Т/ 2017/544
Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар	26334	МК/Т/ 2017/545
Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар	26335	МК/Т/ 2017/546
Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар	26337	МК/Т/ 2017/547
Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар	26338	МК/Т/ 2017/548
Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар	26336	МК/Т/ 2017/549
Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар	26351	МК/Т/ 2017/550
Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар	26350	МК/Т/ 2017/551
Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар	26264	МК/Т/ 2017/552

Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар	26331	МК/Т/ 2017/553
Трпкова Андријана	26308	МК/Т/ 2017/556
Вељуслиев Митко	26306	МК/Т/ 2017/557
Marriott Worldwide Corporation	26313	МК/Т/ 2017/812
Занаетчија Производство на друга горна облека ШИНЕ-SHINE Нуране Камер Ахмеди Муареми	26280	МК/Т/ 2017/817
Друштво за услуги ВФВ КОНСАЛТИНГ дооел Скопје	26319	МК/Т/ 2017/821
Палензовска Електролукс Силвана	26305	МК/Т/ 2017/825
Evolution Fresh, Inc	26318	МК/Т/ 2017/829
ДГПТУ „УНИКАД“ ДООЕЛ КУМАНОВО	26312	МК/Т/ 2017/839
Beijing Daoxiangcun Foodstuff Co., Ltd	26406	МК/Т/ 2017/933
ДЕИТ Р.С.Т. - Електрика извоз-увоз доо Велес	26421	МК/Т/ 2017/964
TAV NAVALIMANLARI HOLDING A.S	26328	МК/Т/ 2017/965
TAV NAVALIMANLARI HOLDING A.S	26330	МК/Т/ 2017/966
Трговско друштво за угостителство и промет УРАНИЈА ДООЕЛ Николоски Скопје	26368	МК/Т/ 2017/969
Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)	26321	МК/Т/ 2017/973
Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)	26323	МК/Т/ 2017/974
Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)	26322	МК/Т/ 2017/975
Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)	26324	МК/Т/ 2017/976
Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)	26249	МК/Т/ 2017/977
Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)	26325	МК/Т/ 2017/978
BMJ Industries FZCO	26329	МК/Т/ 2017/979
БОЕМИ ДООЕЛ	26259	МК/Т/ 2017/984
Apple Inc.	26260	МК/Т/ 2017/987
Јуроп Шок Абсорберс ДООЕЛ Илинден	26364	МК/Т/ 2016/748
Андреев Иван	26272	МК/Т/ 2016/941
Друштво за угостителство, трговија и услуги МАТО КАФЕ ДОО увоз-извоз Скопје	26273	МК/Т/ 2016/1000
ДТППТ НИКОМ Стевче дооел Скопје	26265	МК/Т/ 2017/995
Финансиско друштво ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје	26267	МК/Т/ 2017/1000
Финансиско друштво ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје	26349	МК/Т/ 2017/1001
Александра Шаровиќ Атанасовска	26357	МК/Т/ 2017/1006
Александра Шаровиќ Атанасовска	26358	МК/Т/ 2017/1007
LRC Products Limited	26287	МК/Т/ 2017/1059
Друштво за производство на млеко и млечни производи, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ИМВ-ИНДУСТРИЈА ЗА МЛЕКО ВЕЛКОВСКИ	26316	МК/Т/ 2017/1060
Друштво за производство на млеко и млечни производи, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ИМВ-ИНДУСТРИЈА ЗА МЛЕКО ВЕЛКОВСКИ	26315	МК/Т/ 2017/1061
Друштво за производство на млеко и млечни производи, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ИМВ-ИНДУСТРИЈА ЗА МЛЕКО ВЕЛКОВСКИ	26314	МК/Т/ 2017/1062
ALVOGEN PHARMA TRADING EUROPE EOOD Sofia	26373	МК/Т/ 2017/1064
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	26386	МК/Т/ 2017/1067
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	26385	МК/Т/ 2017/1068
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	26384	МК/Т/ 2017/1069
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	26383	МК/Т/ 2017/1070
Unilever N.V.	26258	МК/Т/ 2017/1071



EA LOGISTICS SHPK	26290	МК/Т/ 2017/1072
LRC Products Limited	26297	МК/Т/ 2017/1073
САВА осигурување а.д. Скопје	26387	МК/Т/ 2017/1074
САВА осигурување а.д. Скопје	26371	МК/Т/ 2017/1075
САВА осигурување а.д. Скопје	26286	МК/Т/ 2017/1076
САВА осигурување а.д. Скопје	26288	МК/Т/ 2017/1077
ВИКТОРИЈА БРЕНД ДООЕЛ	26254	МК/Т/ 2017/1082
Brand Management Group Ltd	26269	МК/Т/ 2017/1084
Здружение за обука и професионален развој на адвокати, медијатори и арбитри А.М.А Скопје	26289	МК/Т/ 2017/1087
Philip Morris Brands Sàrl	26362	МК/Т/ 2017/1092
MARBO PRODUCT d.o.o.	26359	МК/Т/ 2017/1097
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	26361	МК/Т/ 2017/1098
Froneri Ltd.	26363	МК/Т/ 2017/1108
Друштво за маркетинг и трговија ЗИП ЗАП ДОО Скопје	26360	МК/Т/ 2017/1116
Друштво за маркетинг и трговија ЗИП ЗАП ДОО Скопје	26388	МК/Т/ 2017/1117
Друштво за маркетинг и трговија ЗИП ЗАП ДОО Скопје	26389	МК/Т/ 2017/1118
Друштво за маркетинг и трговија ЗИП ЗАП ДОО Скопје	26390	МК/Т/ 2017/1119
ВИЗБА ВАЛАНДОВО	26391	МК/Т/ 2017/1126
БИФАРМ ДООЕЛ Скопје	26411	МК/Т/ 2017/1133
БИФАРМ ДООЕЛ Скопје	26412	МК/Т/ 2017/1135
ТД ЦЕНТРО УНИОН ДОО Скопје	26408	МК/Т/ 2017/1136
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	26407	МК/Т/ 2017/1138
Друштво за производство и услуги на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ	26346	МК/Т/ 2017/1140
Bekim Maraj	26352	МК/Т/ 2017/1141
Philip Morris Brands Sàrl	26402	МК/Т/ 2017/1142
Philip Morris Brands Sàrl	26403	МК/Т/ 2017/1143
Philip Morris Brands Sàrl	26343	МК/Т/ 2017/1145
Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје	26340	МК/Т/ 2017/1146
Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје	26341	МК/Т/ 2017/1147
Viacom Overseas Holdings C.V.	26342	МК/Т/ 2017/1150
SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION, a corporation organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants of	26345	МК/Т/ 2017/1151
PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA OBRENOVAC	26344	МК/Т/ 2017/1153
IGLA Sh.p.k	26353	МК/Т/ 2017/1154
Друштво за промет и услуги БЕТ ТУ МАР дооел Скопје	26339	МК/Т/ 2017/1156
Dunhill Tobacco of London Limited	26409	МК/Т/ 2017/1157
Gulbahar Tobacco International FZE	26348	МК/Т/ 2017/1188
CORPORACION HABANOS, S.A.	26404	МК/Т/ 2016/1167
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	26310	МК/Т/ 2017/82
Друштво за архитектонски дејности АТТИКА АРХИТЕКТИ ДОО Скопје	26381	МК/Т/ 2017/120
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	26311	МК/Т/ 2017/132
Друштво за трговија ХДФС Скопје ДООЕЛ увоз извоз Скопје	26277	МК/Т/ 2015/130
Друштво за трговија ХДФС Скопје ДООЕЛ увоз извоз Скопје	26275	МК/Т/ 2015/131
Друштво за трговија и услуги М СМАРТ ЕФЕКТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	26327	МК/Т/ 2017/601
КОЖУВЧАНКА ДОО	26413	МК/Т/ 2017/621

КОЖУВЧАНКА ДОО	26414	МК/Т/ 2017/623
БОННЕЛИ МАХ ДООЕЛ	26405	МК/Т/ 2017/635
Приватна установа за комплементарна и алтернативна медицина Центар за комплементарна и алтернативна медицина од областа на квантната медицина и сродни техники информодијагностика со електроакупунктурна дијагностика и информотерапија КЈУБИТ ПЛУС Скопје	26253	МК/Т/ 2017/726
Државен завод за статистика	26347	МК/Т/ 2017/757
ENNELIN LTD	26367	МК/Т/ 2017/1197
Abbott Diabetes Care Inc.	26284	МК/Т/ 2017/1199
Abbott Diabetes Care Inc.	26268	МК/Т/ 2017/1200
Sanrio Company, Ltd	26282	МК/Т/ 2017/1201
Друштво за трговија, услуги и едукативни активности БРИЦЕЗ ЛЕАРНИНГ ЦЕНТАР ДОО Скопје	26366	МК/Т/ 2017/1203
Трговско друштво за производство, трговија и услуги МАКОТЕХНА ДООЕЛ увоз-извоз Битола	26298	МК/Т/ 2017/1204
Друштво за производство, трговија и услуги НУРО КОМЕРЦ Нуриман ДООЕЛ експорт-импорт	26256	МК/Т/ 2017/1205
McDonald's Corporation	26382	МК/Т/ 2017/1206
MARBO PRODUCT d.o.o.	26248	МК/Т/ 2017/1207
Hankook Tire Co., Ltd	26261	МК/Т/ 2017/1208
Друштво за техничко испитување и анализа на моторни возила САВА СТЕЈШН ДООЕЛ Скопје	26270	МК/Т/ 2017/1209
Друштво за техничко испитување и анализа на моторни возила САВА СТЕЈШН ДООЕЛ Скопје	26266	МК/Т/ 2017/1210
Антонио Брзанов	26299	МК/Т/ 2017/1211
Симјановска Ивана	26276	МК/Т/ 2017/1214
Ненад Пантовиќ and Кристијан Поповски	26320	МК/Т/ 2017/1215
BMJ INDUSTRIES FZ-LLC	26301	МК/Т/ 2017/1216
Jelena Radulović	26392	МК/Т/ 2017/1257
Друштво за трговија и услуги ГЕНТЛУКС ДООЕЛ Скопје	26399	МК/Т/ 2017/1258
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED	26396	МК/Т/ 2017/1259
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED	26397	МК/Т/ 2017/1260
Капсикум доо	26398	МК/Т/ 2017/1261
Капсикум доо	26400	МК/Т/ 2017/1262
Al-Furat for Tobacco and Cigarettes Industry Co.	26395	МК/Т/ 2017/1263
Al-Furat for Tobacco and Cigarettes Industry Co.	26394	МК/Т/ 2017/1264
Друштво за сметководствени услуги ДЕЦИМАЛА ДООЕЛ Скопје	26401	МК/Т/ 2017/1265
FCA US LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	26393	МК/Т/ 2017/1267
КАРАМЕЛЛО ЕКСКЛУЗИВЕ ТМ Салији Џумали Фејсал Гостивар	26281	МК/Т/ 2018/6
Друштво за производство, трговија и услуги ЗИРО ЕНЕРЏИ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје	26278	МК/Т/ 2018/10
Goodyear Dunlop Tyres UK Limited	26274	МК/Т/ 2018/12
VELUPO lijekovi i kozmetika d.d.	26279	МК/Т/ 2018/13
Друштво за трговија и услуги БАКО-НУТС ДООЕЛ Скопје	26293	МК/Т/ 2018/14
Друштво за трговија и услуги БАКО-НУТС ДООЕЛ Скопје	26291	МК/Т/ 2018/15
Друштво за трговија и услуги БАКО-НУТС ДООЕЛ Скопје	26292	МК/Т/ 2018/16
Друштво за трговија и услуги БАКО-НУТС ДООЕЛ Скопје	26295	МК/Т/ 2018/17
Друштво за трговија и услуги БАКО-НУТС ДООЕЛ Скопје	26294	МК/Т/ 2018/18
Друштво за трговија и услуги БАКО-НУТС ДООЕЛ Скопје	26296	МК/Т/ 2018/19



Philip Morris Brands Sàrl	26370	МК/Т/ 2018/31
Philip Morris Brands Sàrl	26369	МК/Т/ 2018/32
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd	26263	МК/Т/ 2018/33
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd	26262	МК/Т/ 2018/34
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd	26257	МК/Т/ 2018/35
Automotive Adria trgovina d.o.o	26303	МК/Т/ 2018/42
MERISANT COMPANY 2 SARL	26255	МК/Т/ 2018/45
BOSNALIJEK d.d.	26271	МК/Т/ 2018/46
United Biscuits (UK) Limited	26379	МК/Т/ 2018/70
United Biscuits (UK) Limited	26380	МК/Т/ 2018/71
British American Tobacco (Brands) Limited	26378	МК/Т/ 2018/73
Друштво за производство, услуги и трговија за вработување на инвалидни лица ДИАДОРА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово	26416	МК/Т/ 2018/80
Друштво за компјутерски услуги БЛОКВЕРС ДОО	26372	МК/Т/ 2018/81
Arysta LifeScience	26420	МК/Т/ 2018/94
Друштво за туризам, трговија и услуги ВИКТОРИ ТРАВЕЛ ДОО Штип	26375	МК/Т/ 2018/95
ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз	26419	МК/Т/ 2018/96
Трговско друштво за производство промет и услуги ЗП - ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	26376	МК/Т/ 2018/100
BOSNALIJEK d.d.	26374	МК/Т/ 2018/102
Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation	26418	МК/Т/ 2018/104
Здружение на граѓани Медиа Плус	26354	МК/Т/ 2015/1175
LEK farmacevtska druzba d.d., Ljubljana	26415	МК/Т/ 2015/1308
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation	26417	МК/Т/ 2015/1344
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	26250	МК/Т/ 2012/1194

ПРЕНОС

(111) **4654**

(732) **H.J. Heinz Company Brands LLC**
One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania
15222, US

(111) **9003**

(732) **INTERVET INTERNATIONAL B.V.**
Wim de Korverstraat 35, NL-5831, AN
Boxmeer, NL

(111) **8875**

(732) **INTERVET INTERNATIONAL B.V.**
Wim de Korverstraat 35, NL-5831, AN
Boxmeer, NL

(111) **11411**

(732) **Accessorize Limited**
1 Nicholas Road London, W11 4AN, GB

(111) **13696**

(732) **Друштво за трговија, производство и услуги ШОУ КОЗМЕТИК ДОО експорт-импорт с. Здуње**
с. Здуње, Гостивар, МК

(111) **13932**

(732) Друштво за трговија, производство и услуги ШОУ КОЗМЕТИК ДОО експорт-импорт с. Здуње
с. Здуње, Гостивар, МК

(111) 15172
(732) Tyco Fire & Security GmbH
Victor von Bruns-Strasse 21, 8212
Neuhausen am Rheinfall, CH

(111) 15172
(732) ADT Services GmbH
Victor von Brauns-Strasse 21, 8212
Neuhausen am Rheinfall, CH

(111) 17983
(732) Gowan Crop Protection Limited
Highlands House Basingstoke Road,
Spencers Wood, Reading, Berkshire RG7
1NT, GB

(111) 17983
(732) Gowan - Comércio Internacional e Serviços Lda
Rua Ivens No. 3 B, Dona é Building, 6th
Floor, 9000-046 Funchal, Madeira , PT

ПРОМЕНИ

(111) 1000
(732) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК

(111) 5886
(732) Wm. WRIGLEY Jr. Company
1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, US

(111) 15774
(732) Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Скопје
бул. Гоце Делчев бр. 9, 1000, Скопје, МК

(111) 15775
(732) Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Скопје
бул. Гоце Делчев бр. 9, 1000, Скопје, МК

(111) 15776

(732) Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Скопје
бул. Гоце Делчев бр. 9, 1000, Скопје, МК

(111) 13696
(732) Друштво за трговија, производство и услуги ШОУ-ХЕМ ДОО експорт-импорт
Гостивар
ул. ЈНА бр. 173, 1230, Гостивар, МК

(111) 13932
(732) Друштво за трговија, производство и услуги ШОУ-ХЕМ ДОО експорт-импорт
Гостивар
ул. ЈНА бр. 173, 1230, Гостивар, МК

(111) 14175
(732) Wyeth Holdings LLC
235 East 42nd Street New York, NY 10017-
5755, US



СПОЈУВАЊА

(111) **7113**
(732) **THE GILLETTE COMPANY LLC**
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

(111) **21692 МК/Т/ 2013/1159**
(111) **21693 МК/Т/ 2013/1160**

ОБНОВУВАЊА

(111) 429	(186) 15/05/2026
(111) 3886	(186) 25/08/2027
(111) 2057	(186) 05/03/2026
(111) 2255	(186) 25/01/2027
(111) 4617	(186) 10/04/2027
(111) 4619	(186) 25/05/2027
(111) 2752	(186) 23/08/2026
(111) 4654	(186) 05/03/2027
(111) 7170	(186) 19/08/2026
(111) 7740	(186) 02/10/2026
(111) 7365	(186) 12/12/2026
(111) 8021	(186) 29/01/2027
(111) 7672	(186) 27/08/2027
(111) 7743	(186) 27/08/2027
(111) 15774	(186) 26/05/2025
(111) 15775	(186) 26/05/2025
(111) 15776	(186) 26/05/2025
(111) 13782	(186) 24/03/2026
(111) 13659	(186) 04/04/2026
(111) 13589	(186) 04/04/2026
(111) 13588	(186) 04/04/2026
(111) 13590	(186) 04/04/2026



(111) 13586	(186) 04/04/2026
(111) 13642	(186) 07/04/2026
(111) 14033	(186) 10/04/2026
(111) 13644	(186) 12/04/2026
(111) 13719	(186) 21/04/2026
(111) 13861	(186) 25/04/2026
(111) 14118	(186) 27/04/2026
(111) 13668	(186) 03/05/2026
(111) 13914	(186) 30/06/2026
(111) 14515	(186) 07/08/2026
(111) 15172	(186) 06/10/2026
(111) 14175	(186) 30/10/2026
(111) 16702	(186) 12/07/2027
(111) 16052	(186) 02/07/2028



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на РМ„бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80):

- (21) број на пријавата
- (22) датум на поднесување
- (23) датум на изложба, саем
- (45) датум на објавување
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
- (30) право на првенство: датум, држава, број
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) назив на дизајнот
- (55) прикази на индустрискиот дизајн
- (57) назначување на боите или комбинации на бои
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) податоци за подносителот на пријавата
- (74) податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(21) ID **2018/11**

(45) 31/07/2018

(22) 03/04/2018

(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални


(72) Елена Пазарџиевска

(73) Елена Пазарџиевска

ул. Орце Николов 118а-1/2 1000 Скопје, МК

(51) 08-10

(54) "Држач за велосипеди"



(21) ID **2018/15**

(45) 31/07/2018

(22) 04/05/2018

(28) 5 (дизајни), тродимензионални

(30) EM 004716090 20/02/2018 --

(72) Kathrin Mangold

(73) **mikamoco GERMANY e. K.,**

Kathrin Mangold


Parkstrasse 10, 88410 Bad Wurzach,, DE


(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ




ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје




(51) 06-04





(54) **ПОЛИЦИ И МАСИ**
















(21) ID **2018/17**

(45) 31/07/2018

(22) 22/06/2018

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Красен Ангелов Куркчиев (Krasen Angelov Kyurkchiev)

(73) **Итал Фоод ЕАД**

ул. Тракиска број 10 Шумен,, BG

(74) Адвокатско друштво Константиновиќ и Милошевски

ул. Пролет бр. 31, 1000, Скопје

(51) 09-03

(54) **Фиока за транспорт**



(21) ID **2018/18**

(45) 31/07/2018

(22) 25/06/2018

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Емил Боев and Кристофер Боев

(73) **Друштво за производство, транспорт, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз ИНТЕР ББ ДОО Скопје**


ул. Петре Георгиев бр. 117 Скопје - Чаир, МК

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/1-1, 1000 Скопје

(51) 20-02

(54) **"Дисплеј"**



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(51)	(21)
08-10	МК/И/ 2018/11
06-04	МК/И/ 2018/15
09-03	МК/И/ 2018/17
20-02	МК/И/ 2018/18

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(73)	(21)
Елена Пазарџиевска	МК/И/ 2018/11
mikamoco GERMANY e. K.,Kathrin Mangold	МК/И/ 2018/15
Итал Фоод ЕАД	МК/И/ 2018/17
Друштво за производство, транспорт, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз ИНТЕР ББ ДОО Скопје	МК/И/ 2018/18